



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2017 Бр. 5
31 Октомври 2017



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло на производите

Лицени

Застапување

Скопје

Год. 2017 Бр. 5

31 Октомври 2017

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2017 бр.5, 31 Октомври 2017

©2017

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

ѝлавен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

комѝјуѝерска и ѝрафичка обрабоѝка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail info@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 149

Национални патенти

..... 4 – 7

ПРЕГЛЕДИ

..... 5 – 6

Промени, Пренос

..... 6 – 7

Меѓународни патенти

..... 8 – 136

ПРЕГЛЕДИ

..... 137 – 149

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 150 – 410

Пријави на Трговски Марки

..... 150 – 279

ПРЕГЛЕДИ

..... 279 – 290

Решенија на Трговски Марки

..... 291 – 398

ПРЕГЛЕДИ

..... 399 – 408

Промени, Пренос, обновувања

..... 408 – 410

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 411 – 287

Решенија на Индустриски дизајн

..... 411 – 419

ПРЕГЛЕДИ

..... 420

ЗАСТАПНИЦИ

..... 421

ИСПРАВКИ

..... 422



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

A-патент A1-патент со доказ

A2-дополнителен патент

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) G 01M 13/00

(11) **7360**

(13) A

(21) **2012/223**

(22) 02/07/2012

(45) 31/10/2017

(73) **Жаклина Стамболиска**

**ул.Сава Ковачевиќ 47з II/29 1000 Скопје,
МК**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Жаклина Стамболиска**

(54) **МЕТОДА ЗА ПРОАКТИВНО СЛЕДЕЊЕ
НА СОСТОЈБАТА НА СПОРОВРТЕЧКИ
МАШИНИ**

(57) Метода за проактивно следење на
состојба на споровртечки машини како

ротопечка за производство на клинкер,
ротопечка за производство на ферониел,
мелници со топки, дробилки, ротирни
сушилници и ротобагер којашто вклучува
мерна методологија која се состои од
мерење на радијално отстапување на
избрани компоненти кај споровртечки
машини и превземање на помошни податоци
за мерење на температурата на одредени
сегменти од машината и употребува
единствена конфигурација на мерен систем
којашто се состои од: мерни сонди, систем за
пренос на собирање на податоци, пресметка
на потребни параметри и систем за
визуелизација.



(51) G 07C 13/00

(11) 7308

(21) 2015/412

(13) A

(22) 19/08/2015

(45) 31/10/2017

(73) Рашковски Драги

4-ти Јули 1-4 Струмица, МК

(74)

(72) Рашковски Драги

(54) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА КРЕИРАЊЕ И
ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ СПИСОК(57) Пронајдокот " СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА
КРЕИРАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ СПИСОК" претставува
интегрирано хардверско-софтверско
решение преку кое се врши креирање и

прочистување на избирачки список.
Системот е направен така што овозможува
регистрација на гласачите со помош на
отисок од прст и негово компарирање со
отисокот од прст во базата на
Министерството за внатрешни работи. Преку
ваквиот систем се оневозможуваат било
какви манипулации со избирачкиот список и
се зајакнува граѓанската и
институционалната контрола. Поединечните
гласачки единици се отпорни на вандалски
активности и истите се погодни за
поставување во неконтролирани средини.
Системот е опремен со GPRS комуникација
со која се следат евентуалните движења на
поединечните единици.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
		7360	A
		7308	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
------	------	------	------

Жаклина Стамболиска	7360	A
Рашковски Драги	7308	A

ПРОМЕНИ

(11) **1735**

(73) **Sinclair Pharmaceuticals Limited**
The Office Village; Sandpiper Court Chester
Business Park; Chester CH4 9 QZ, UK

(11) **2929**

(73) **Sinclair Pharmaceuticals Limited**
The Office Village; Sandpiper Court Chester
Business Park; Chester CH4 9QZ, UK

(11) **6832**

(73) **OGEDA S.A.**
Rue Adrienne, Bolland, 47 6041 Gosselies,
BE

ПРЕНОС

(11) **1735**

(73) **Alliance Pharmaceuticals Limited**
Avonbridge House, Bath Road, Chippenham,
Wiltshire, SN15 2BB, UK

(11) **2929**

(73) **Maelor Laboratories Limited**

**Avonbridge House, Bath Road, Chippenham,
Wiltshire, SN15 2BB, UK**

(11) **4864**

(73) **Kaleyde Pharmaceuticals AG**
Rütihof, 5423 Freienwil, CH

ПРЕСТАНОК

(11) **663**

(73) **CASCO PRODUCTS AB, P.O.Box**
11538, S-100 61 Stockholom,, SE

(11) **3679**

(73) **ШЕКУТКОВСКИ, Костел,**
ул. Каирска бр.2, 1000 Скопје,, МК



ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊЕ

(11)3907	(11)4576	(11)6051
(11)4178	(11)4818	(11)6081
(11)4103	(11)4816	
(11)4137	(11)4825	
(11)4090	(11)5863	
(11)4088	(11)5997	
(11)4089	(11)4852	
(11)4084	(11)6507	
(11)4083	(11)6510	
(11)4315	(11)4905	
(11)4314	(11)4938	
(11)4092	(11)4903	
(11)4160	(11)4921	
(11)4065	(11)5268	
(11)4062	(11)5498	
(11)4141	(11)5506	
(11)4250	(11)5509	
(11)4257	(11)5279	
(11)4124	(11)5680	
(11)4198	(11)5676	
(11)4405	(11)5684	
(11)4666	(11)5701	
(11)4421	(11)5319	
(11)4512	(11)5530	
(11)4516	(11)5537	
(11)4514	(11)5547	
(11)4446	(11)5572	
(11)4449	(11)5597	
(11)4454	(11)5842	
(11)4570	(11)5928	
(11)4554	(11)6047	

(51) **A 61K 31/506, A 61P 31/16**

(11) **7350**

(13) T1

(21) **2016/728**

(22) 25/10/2016

(45) 31/10/2017

(30) US187713P 17/06/2009 US and
US287781P 18/12/2009 US

(96) 17/06/2010 EP10726760.1

(97) 31/08/2016 EP2442809

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Boston, MA 02210, US**


(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CHARIFSON, Paul; MALTAIS, Francois;
PEROLA, Emanuele; WANG, Tiansheng;
FARMER, Luc; CLARK, Michael, P.;
BANDARAGE, Upul, K.; BETHIEL, Randy, S.;
COURT, John, J.; DENG, Hongbo; DRUTU,
Ioana; DUFFY, John, P.; GAO, Huai; GU,
Wenxin; JACOBS, Dylan, H.; KENNEDY,
Joseph, M.; LEDEBOER, Mark, W.; LEDFORD,


Brian; WANNAMAKER, M., Woods; BYRN,
Randal; ZHOU, Yi; LIN, Chao; JIANG, Min;
GERMANN, Ursula, A.; JONES, Steven;
SALITURO, Francesco G. and KWONG, Ann
Dak-Yee

(54) **ИНХИБИТОРИ НА РАЗМНОЖУВАЊЕ
НА ВИРУСИ НА ГРИП**

(57) 1 Соединение со формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 1 патентни барања.



(51) **C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 7/06**

(11) **7351**

(13) T1

(21) **2016/729**

(22) 25/10/2016

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 05/12/2013 EP13818045.0

(97) 05/10/2016 EP2931748

(73) **Eli Lilly and Company**

**Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TRUHLAR, Stephanie Marie Eaton and
SEO, Neungseon

(54) **BMP-6 АНТИТЕЛА**



(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент, којшто се врзува за човечки BMP-6 (SEQ ID NO: 1), содржи лесна низа на варијабилен регион (LCVR) и тешка низа на варијабилен регион (HCVR), кадешто LCVR содржи комплементарни определувачки региони (CDRs) LCDR1, LCDR2, и LCDR3, и HCVR содржи CDRs HCDR1, HCDR2, и HCDR3, кадешто LCDR1 е полипептидот од RSSENIYRNLA (SEQ ID NO:

2), LCDR2 е полипептидот од AATNLAD (SEQ ID NO: 3), LCDR3 е полипептидот од QGIWGTPLT (SEQ ID NO: 4), HCDR1 е полипептидот од GYTFTSYAMH (SEQ ID NO: 5), HCDR2 е полипептидот од YINPYNDGTYNENFKG (SEQ ID NO: 6) или YINPYNRGTYNENFKG (SEQ ID NO: 7), и HCDR3 е полипептидот од RPFGNAMD1 (SEQ ID NO: 8).

има уште 15 патентни барања.

(51) **A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/00, A 61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28**

(11) **7352**

(13) T1

(21) **2016/730**

(22) 25/10/2016

(45) 31/10/2017

(30) US20100358857P 25/06/2010 US;

US20100360786P 01/07/2010 US;

US20100387862P 29/09/2010 US;

US201161435710P 24/01/2011 US;

US201161442115P 11/02/2011 US;

US201161476210P 15/04/2011 US and

US201161495268P 09/06/2011 US

(96) 25/06/2011 EP11799035.8

(97) 17/08/2016 EP2588130

(73) **Shire Human Genetic Therapies, Inc.**

300 Shire Way

Lexington, MA 02421, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SHAHROKH, Zahra; CALIAS, Pericles;


MCCAULEY, Thomas; POWELL, Jan.; PAN,

Jing.; PFEIFER, Richard.; CHARNAS, Lawrence. and WRIGHT, Teresa Leah.

(54) **CNS ИСПОРАКА И ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНТИ**

(57) 1 Воден фармацевтски состав којшто содржи ензим којшто е замена за лизозоматски ензим, визуелен агент, сурфактант и тоницифер, за употреба во постапка којашто содржи чекор на администрирање на составот интратекално во субјект кој страда од, или е подложен на болести зачувување на лизозоми со намалено ниво на активност сма лизозомален ензим, карактеризирајќи се со тоашто составот има рН од 5.5 до 7.0, ензимот е претставен со концентрација поголема од околу 10 mg/ml, и пуферниот агенс е повеќе од 5 mM фосфат.

има уште 6 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07F 9/24, A 61K 31/661, A 61P 25/28**
 (11) **7353** (13) T1
 (21) **2016/733** (22) 26/10/2016
 (45) 31/10/2017

(30) US201261639602P 27/04/2012 US
 (96) 26/04/2013 EP13722201.4
 (97) 10/08/2016 EP2841438

(73) **Retrophin, Inc.**

777 Third Avenue

22nd Floor

New York, NY 10017, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) VAINO, Andrew; BIESTEK, Marek and
 SHKRELI, Martin


(54) **ПАНТОТЕНАТ ДЕРИВАТИ ЗА
 ТРЕТМАНОТ НА НЕВРОЛОШКИ
 ПОРЕМЕТУВАЊА**

(57) 1 Соединение што ја има формата



или негова фармацевтски прифатлива сол,
 одбрано од групата составена од:
 R (Амино киселина) R' R''
 Me (L-Ala) Me Me
 Me (L-Ala) Et Bn
 Me (L-Ala) MeCyPr MeCyPr
 MeИндол (L-Trp) Bn Et
 има уште 13 патентни барања.

Нацрт 1



(51) A 01N 43/40, A 01N 43/707, A 01N 43/82,
A 01P 13/00

(11) 7354

(13) T1

(21) 2016/734

(22) 26/10/2016

(45) 31/10/2017

(30) DE102009054845 17/12/2009 DE

(96) 13/12/2010 EP10795998.3

(97) 10/08/2016 EP2512248

(73) Bayer Intellectual Property GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40789 Monheim, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MENNE, Hubert; SCHREIBER, Dominique;

CROSS, Susan and MARCELES PALMA, Victor

Jose

(54) ХЕРБИЦИДНИ АГЕНСИ ШТО
СОДРЖАТ ФЛУФЕНАЦЕТ

(57) 1 Хербициден состав што содржи, како
единствени хербицидни активни состојки,

А) флуфенацет (компонента А),

Б) пендиметалин (компонента Б) и

Ц) метрибузин (компонента Ц);

во кој хербицидните компоненти се присутни

во тежински сооднос наведен долу:

(опсег компонента А):(опсег компонента

Б):(опсег компонента Ц)

(2 - 400) : (1 - 500) : (5 - 5000).

има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 401/04, C 07D 471/08, C 07D

487/18, A 61K 31/439, A 61P 7/00

(11) 7355


(21) 2016/735

(13) T1

(22) 26/10/2016

(45) 31/10/2017
(30) US201261679197P 03/08/2012 US and
US201361786992P 15/03/2013 US
(96) 02/08/2013 EP13747624.8
(97) 12/10/2016 EP2882734
(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) EWING, William R.; YANG, Wu; CORTE,
James R.; GILLIGAN, Paul J.; PINTO, Donald
J.P. Pinto and WANG, Yufeng
(54) **ДИГИДРОПИРИДОН КАКО**
ИНХИБИТОРИ НА ФАКТОР XIa
(57) 1 Соединение согласно Формула (VIII):



(VIII)

или стереоизомер, таавтомер, фармацевтски
прифатлива сол од тоа, при што:
прстенот A е независно селектиран од
---- е незадолжителна врска;
R1 е независно селектиран од H, хидрокси, и
C1-4алкил;

R2, во секој настан, е независно селектиран
од H и хидроксил;
R4 е независно селектиран од H, OH, F, OC1-
4 алкил, и CN;
R5a е независно селектиран од H, F, Cl, и Br;
R5b е независно селектиран од H и F; и
R5c е независно селектиран од H, F, и Cl.
има уште 9 патентни барања.

(51) **A 61K 31/422, A 61K 31/454, A 61K**
31/4545, A 61K 31/496, A 61K 45/06, A 61K
31/505, A 61P 25/14, A 61P 25/16

(11) **7356**

(21) **2016/736**

(13) T1

(22) 26/10/2016

(45) 31/10/2017

(30) DK201070441 15/10/2010 DK;
US201161491945P 01/06/2011 US and
US393545P 15/10/2010 US

(96) 13/10/2011 EP11776071.0

(97) 14/09/2016 EP2627328

(73) **Contera Pharma APS**
2200 Copenhagen N, DK

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) HANSEN, John, Bondo and THOMSEN, Mikael, S.

(54) **КОМБИНАЦИИ НА СЕРОТОНИН РЕЦЕПТОР АГОНИСТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА ДВИЖЕЊЕТО**

(57) 1 Фармацевтски состав или прибор со делови кој што содржи најмалку едно соединение, при што споменатото соединение е 5-HT1 D, 5-HT1 B

и 5-HT1 F рецептор агонист или фармацевтски прифатлив дериват од тоа, при што споменатото соединение е триптан или фармацевтски прифатлив дериват од тоа, и при што споменатиот состав или прибор со делови понатаму содржи 5-HT1 A рецептор агонист или негов фармацевтски прифатлив дериват, за употреба при третирање, спречување или ублажување на пореметувањата на движењето.

има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) C 07C 235/06, A 61K 31/165, A 61P 25/30

(11) 7357

(21) 2016/737

(30) EP07120551 13/11/2007 --

(96) 12/11/2008 EP08849561.9

(97) 17/08/2016 EP2220027

(13) T1

(22) 26/10/2016

(45) 31/10/2017

(73) LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l.

18038 Sanremo (Imperia), IT


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CACCIAGLIA, Roberto and FERRARI, Massimo

(54) ПОЛИМОРФНА ФОРМА ОД N-[4-(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)БЕНЗИЛ]-4-МЕТОКСИБУТИРАМИД




(57) 1 Полиморфна Форма А од N-[4-(трифлуорометил)бензил]-4-метоксибутирамид со форму-ла:

(I)

која што ги има следните врвови во степените на дифракција (2-тета) во образецот на дифракција на прашок со X-зраци ± 0.2 :

9.7; 12.0; 18.0; 24.1; 25.9.

има уште 13 патентни барања.



(51) C 07D 401/12, A 61K 31/403, A 61K 31/435, A 61P 25/00

(11) 7320

(21) 2016/742

(30)

(96) 31/12/2009 EP09818648.9

(13) T1

(22) 27/10/2016

(45) 31/10/2017

(97) 28/09/2016 EP2513085

(73) Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers, Road - 5, Avenue - 7
Banjara Hills, Hyderabad - 500034
Andhra Pradesh, IN


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, Ramakrishna; SHINDE, Anil, Karbhari; JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI, Gopinadh; AHMAD, Ishtiyaque; MOHAMMED, Abdul, Rasheed; VEERAMALLA, Srinivas; RAVELLA, Srinivasa, Rao and KAMBHAMPTI, Rama, Sastri

(54) БИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО АЛФА4БЕТА2 НИКОТИНСКИ АЦЕТИЛХОЛИНСКИ РЕЦЕПТОРНИ ЛИГАНДИ

(57) 1 Соединение со општата формула (I):-,



и негови стереоизомери или фармацевтски прифатливи соли;
кадешто R претставува арил или хетероарил;
R1 претставува водород, алкил или циклоалкил;
R2 претставува водород, алкил, алкокси,

циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкокси, арил, хетероарил, хетероциклил или хетероциклилалкил;


R3 претставува водород, хидрокси, халоген, тио, нитро, амид, амин, карбоксилна, алкил, алкокси, циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкокси, халоалкил, халоалкокси, хетероциклил или хетероциклилалкил;

"m" претставува 1 до 4;

"n" претставува 1 до 2;

"p" претставува 0 до 2;

со клаузула дека соединението не е соединението со формула (A):



има уште 12 патентни барања.

(51) C 12Q 1/18

(11) 7324

(13) T1

(21) 2016/743

(22) 27/10/2016

(45) 31/10/2017

(30) IT2009AN00064 21/09/2009 IT

(96) 14/09/2010 EP10754882.8

(97) 31/08/2016 EP2480682

(73) Liofilchem S.r.l.

Via Scozia- Zona Industriale

64026 Roseto Degli Abruzzi (TE), IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) BROCCO, Silvio

(54) ХАРТИЕНА ЛЕНТА ЗА

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА

КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ИНХИБИЦИЈА НА АНТИБИОТИЦИ

(57) 1 Хартиена лента (1) за определување на минимална концентрација на инхибиција од антибиотици, се карактеризира со тоа што, е изработена од хартија којашто пропушта воздух, спречува формирање на воздушни меури во точката на контакт со микробниот медиум на културата (3) коишто можат да го нарушат тестот или да прикаже неточни податоци и со тоа што има претходно определен степен на концентрација која на мерната скалата на степени има петнаесет интервали на растворливост.
има уште 5 патентни барања.


(51) **G 06F 9/48**

(11) **7325**

(21) **2016/744**

(13) **T1**

(22) **27/10/2016**

(45) **31/10/2017**

(30) **US233688 19/09/2008 US**

(96) **16/09/2009 EP09792600.0**

(97) **14/09/2016 EP2347334**

(73) **QUALCOMM Incorporated
San Diego, California 92121, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) **PLONDKE, Erich James and CODRESCU, Lucian**

(54) **МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА
РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕКИНИ ВО
ПРОЦЕСОР СО ПОВЕЌЕ НИШКИ**

(57) 1 Процесор со повеќе нишки (102) кој што се состои од: мноштво нишки (202), при што секоја нишка од мноштвото нишки е во состојба да извршува соодветна задача; енкодер на приоритет (206) поврзан со мноштво регистратори (204) и конфигуриран така да индицира нишка со најнизок приоритет од мноштвото нишки (202), при што нишката со најнизок приоритет има најнизок приоритет заснован врз соодветен приоритет на секоја нишка од мноштвото нишки (202), каде што енкодерот на

приоритет (206) е конфигуриран така да го добива соодветниот приоритет на секоја нишка од мноштвото нишки (206) од соодветен регистратор од мноштвото регистратори (204); и модул за прекин (208) конфигуриран така: да ја добива индикацијата за нишката со најнизок приоритет и да го распредели

прекинот на нишката со најнизок приоритет, и каде што нишката со најнизок приоритет е конфигурирана така да го запре извршувањето на одредена соодветна задача и да го процесуира прекинот без пореметување на работата на другите нишки, како што се нишките со висок приоритет. има уште 12 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) C 07D 519/06, C 07D 501/46, C 07D 505/24, A 61K 31/5365, A 61K 31/546, A 61K 31/55, A 61P 31/04

(11) 7326

(13) T1

(21) 2016/748

(22) 28/10/2016

(45) 31/10/2017

(30) JA2008280828 31/10/2008 JP

(96) 27/10/2009 EP15175084.1

(97) 14/09/2016 EP2960244

(73) Shionogi & Co., Ltd.

1-8, Doshomachi 3-chome

Chuo-ku

Osaka-shi

Osaka 541-0045, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NISHITANI, Yasuhiro; YAMAWAKI, Kenji; TAKEOKA, Yusuke; SUGIMOTO, Hideki; HISAKAWA, Shinya and AOKI, Toshiaki

(54) **ЦЕФАЛОСПОРИН ШТО ИМА КАТЕХОЛ ГРУПА**

(57) 1 Соединение со формулата:



или негов естер, заштитено соединение на аминото на прстенот во 7-страниот ланец, фармацевтски прифатлива сол, или солват на истото. има уште 3 патентни барања.

(51) A 61K 31/192, A 61K 31/196, A 61K 47/24, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A 61P 29/00

(11) 7327

(13) T1

(21) 2016/750

(22) 28/10/2016

(45) 31/10/2017

(30) DE20121009575 15/05/2012 DE and DE20131004199 12/03/2013 DE

(96) 18/03/2013 EP13001361.8

(97) 14/09/2016 EP2638894

(73) MIKA Pharma Gesellschaft für die Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte mbH
Auestrasse 39

67346 Speyer, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Seigfried, Bernd G.

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ ФОСФОЛИПИД**

(57) 1 Фармацевтски состав за примена кај човек и животни, со најмалку една со системско и/или со локално дејствување, активна состојка за локално нанесување и со најмалку еден фосфолипид, којшто содржи фосфатидилхолин во концентрација од најмалку 60 % од тежината, во однос на фосфолипидот, кадешто составот има многу течна конзистенција, којашто може да биде распрскана во капки, се карактеризира со тоа што составот содржи таков фосфолипид, којшто го подобрува пренесувањето на активната состојка преку клеточната мембрана и којашто дополнително содржи масло во концентрација од помеѓу 2 % од тежината и 4,8 % од тежината покрај тоа најмалку 60 % од тежината на фосфатидилхолин.

има уште 28 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 61K 31/375, A 61K 47/10, A 61K 9/00, A 61P 1/10**

(11) **7330**

(13) T1

(21) **2016/751**

(22) 28/10/2016

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 09/03/2012 EP12710777.9

(97) 28/09/2016 EP2683375

(73) **Norgine B.V.**

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam ZO, NL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HALPHEN, Marc; GRUSS, Hans-Jürgen; COX, Ian; COCKETT, Alasdair; STEIN, Peter and UNGAR, Alex

(54) **КОЛОНОСКОПИЈА-ПОДГОТОВКА**


(57) 1 Раствор за чистење на дебело црево којшто содржи:

а) 300 до 2000 mmol по литар аскорбински анјон добиен од аскорбинска киселина, една или повеќе соли на аскорбинска киселина или нивна смеса; и

б) 10 до 200 g по литар полиетилен гликол.

има уште 19 патентни барања.

Слика 1



(51) **G 01N 33/50, C 07K 14/35, C 12N 15/74, A 61K 39/02, A 61K 39/00, A 61K 38/00, A 61K 39/04**

(11) **7329**

(13) T1

(21) **2016/752**

(22) 31/10/2016

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 21/12/2011 EP11811539.3

(97) 05/10/2016 EP2654783

(73) **Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and Vakzine Projekt Management GmbH**

80539 München, DE and 30625 Hannover, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GRODE, Leander; DESEL, Christiane; BANDERMANN, Silke and KAUFMANN, Stefan H., E.

(54) **РЕКОМБИНАНТНА МИКОБАКТЕРИЈА КАКО ВАКЦИНА**

(57) 1 Рекombинантна клетка на Микобактерија бовис (*Mycobacterium bovis*) од сортата Данска подвид Прага, која што е клетка со недостиг од уреаза и која што


содржи рекомбинантна молекула на нуклеинска киселина која што кодира еден фузиски полипептид кој што содржи:

(а) домен од полипептид на Микобактерија, кој што е антиген (Ag) 85B или Ag85A, кој што е способен да предизвика имунолошка реакција, и

(б) домен на испуштање на фаголизозоми на листерија за употреба ин виво како вакцина за генерирање на имунолошка реакција на Т помошен тип 17 (Th17) кај субјект кој што има потреба од тоа.

има уште 6 патентни барања.

СЛИКА 1



(51)

(11) **7331**

(21) **2016/753**

(30)

(96) 25/07/2011 EP11175230.9

(97) 19/10/2016 EP2550966

(73) **Dritte Patentportfolio**

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

(13) T1

(22) 31/10/2016

(45) 31/10/2017

12529 Schönefeld, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Clement, Prof. Dr. Bernd; Kotthaus, Dr.


Joscha; Kotthaus, Jürke and Schade, Dennis

Dr.


(54) **ДАБИГАТРАН АМИДОКСИМ ЕСТЕР
КАКО ПРЕКУРСОР НА ЛЕКОВИ И НЕГОВО**

КОРИСТЕЊЕ КАКО ЛЕК

(57) 1 Соединение на формула



во кое со должина на верига од 1 до 12, а R1 е -H, разгранета или неразгранета, n го претставува 2. заситена или незаситена, несупституирана има уште 13 патентни барања. јаглеродородна верига



Слика 1

(51) A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00,
A 61P 35/00

(11) 7332

(21) 2016/754

(13) T1

(22) 31/10/2016

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 13/10/2008 EP08017921.1

(97) 05/10/2016 EP2172212

(73) Immatics Biotechnologies GmbH
72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Schoor, Oliver; Hilf, Norbert; Weinschenk,
Toni; Trautwein, Claudia; Walter, Steffen and
Singh, Harpreet

(54) **НОВА ИМУНОТЕРАПИЈА ПРОТИВ
НЕКОЛКУ ТУМОРИ ВКЛУЧУВАЈЌИ
НЕВРОНАЛНИ И МОЗОЧНИ ТУМОРИ**

(57) 1 Пептид што се состои од секвенцата
LTFGDVVAV (SEQ ID No. 10).
има уште 16 патентни барања.

Графикон 1



(51) C 07D 498/08, A 61K 31/553, A 61P 9/00

(11) 7333

(13) T1

(21) 2016/755

(22) 31/10/2016

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 20/03/2013 EP13721085.2

(97) 03/08/2016 EP2855487

(73) Minerva Patents S.A.

1449 Luxembourg, LU

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GUARNA, Antonio and COZZOLINO, Federico

(54) **СОЕДИНЕНИЈА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ИСКЕМИЈА - РЕПЕРФУЗИЈА**

(57) 1 Соединение со формула (I)



I


при што R1 е селектиран од групата која што се состои од H, C1-8алкил, C1-8алкенил, C2-8алкинил, циклоалкил, арил, хетероцикл-C1-8алкил-арил, -C1-8алкил-хетероцикл, -C1-8алкил-NH2, - арил-NH2, -C1-8алкил-O-арил, -арил-OH, C1-8алкил-OH, -COOR, -C1-8алкил-OR, метилоксикар-бонил-C1-8алкил, карбоалкилокси-арил алкил карбамоил арил

и -(аминокиселински странични синџири); R2 is селектиран од групата која што се состои од H, C1-8алкил, C2-8алкенил, C2-8алкинил, циклоалкил, арил, -C1-8алкиларил, -C1-8алкил-хетероцикл, -C1-8алкил-NRR', -арил-NRR', -C1-8алкил-OR, -C1-8алкил-COOR, -C1-8алкил-OC(O)R, -C1-8алкил-N(R)C(O)R', -арил-OR, -арил-COOR, -арил-COR, -арил-OC(O)R, -арил-N(R)C(O)R', -CH(аминокиселински странични синџири)CO₂R, -CH(аминокиселински странични синџири)C(O)NR, -CH(CO₂R)-аминокиселински странични синџири и CH(CONRR')- аминокиселински странични синџири, R3 is COOH; R и R', еднакви или различни еден од друг, се селектирани од групата која што се состои од H, C1-8алкил, C2-8алкенил, C2-8алкинил, циклоалкил, арил, хетероцикл, -C1-8алкиларил; -C1-8хетероцикл алкил; заштитна група, -C(O)CH-(аминокиселински странични синџири)-NHT, -NH-CH(аминокиселински

странични синџири)COOT и -CH(аминокиселински странични синџири)COOT, каде што T е селектиран од H и C1-8алкил; R и R' комбинирани еден со друг може да формираат циклоалкил; и каде што горните алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, хетероцикл групи може да бидат заменети со една или повеќе половици селектирани од групата која што се состои од халоген, CN, NO₂, NH₂, OH, COOH, CO и C1-8алкил; исклучувајќи ги соединенијата (1S,5R,7S)-3-етил-2-оксо-6,8-диокса-3-азабицикло[3.2.1]октан-7-карбоксилна киселина, (1R,5S,7R)-3-(p-метоксибензил)-2-оксо-6,8-диокса-3-азабицикло[3.2.1]октан-7-карбоксилна киселина, (1R,5S,7R)-3-Бензил-2-оксо-6,8-диокса-3-азабицикло[3.2.1]октан-7-карбоксилна киселина и (1R,5S,7R)-3-(p-фенил)-бензил-2-оксо-6,8-диокса-3-азабицикло[3.2.1]октан-7-карбоксилна киселина.

има уште 14 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) H 04L 29/06, H 04L 29/08, G 06F 3/0484

(11) 7334

(13) T1

(21) 2016/756

(22) 31/10/2016

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 27/11/2013 EP13803416.0

(97) 21/09/2016 EP2926522

(73) Qualcomm Incorporated
San Diego, CA 92121-1714, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LE NERRIEC, Yohan; BING, Jehan

Gerard; GUION, Alexandre; MENTER, Judah John and TAI, Daniel D.

(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ДАВАЊЕ
УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРАВАТА
КАЈ МРЕЖНИТЕ УСЛУГИ

(57) 1 Метод за давање на мрежна услуга, каде што методот се имплементира со еден или повеќе процесори и опфаќа: чување на мноштво библиотеки за мрежни услуги (530), каде што секоја библиотека за мрежни услуги (530) е поврзана со соодветна мрежна услуга, секоја библиотека за мрежни услуги (530) содржи група на правила за


управување со правата (532) за мрежната услуга;

добивање комуникација од уред, каде што комуникацијата вклучува група на идентификатори (512);

одредување на мрежната услуга која што е специфицирана со комуникацијата;

одредување на еден или повеќе контролни параметри (527) кои што се засновани врз групата на правила за управување со правата (532) за одредената мрежна услуга;

одредување на група линкови за репродукција (525) за пристап до медиумски ресурси идентификувани со групата на идентификатори за одредената мрежна услуга; и обезбедување на групата линкови за репродукција на уред за репродукција (750) идентификувани со комуникацијата, каде што групата линкови има еден или повеќе контролни параметри (527).
има уште 13 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) C 07K 14/71, C 07K 14/495

(11) 7335

(21) 2016/757

(30)

(96) 24/11/2009 EP09761055.4

(97) 31/08/2016 EP2370463

(13) T1

(22) 31/10/2016

(45) 31/10/2017

(73) **Amgen Inc.**

One Amgen Center Drive

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LI, Yue-Sheng; HAN, Hq; SUN,

Jeonghoon; TAM, Lei-Ting Tony; MICHAELS,

Mark Leo; BOONE, Thomas C. and
DESHPANDE, Rohini


(54) **СТАБИЛИЗИРАЧКА ВАРИЈАНТА НА АКТИВИНСКИ ИІВ РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Изолиран протеин којшто содржи стабилизирани активински ИІВ рецепторски полипептид кадешто наведениот полипептид е избран од групата којашто се состои од:

- (а) полипептид којшто се состои од секвенцата истакната во групата којашто се состои од SEQ ID NO: 4, 6, 12 и 14;
(б) полипептид којшто има најмалку 90% секвенчна идентичност кон (а), кадешто полипептидот има W или Y во позицијата која

соодветствува на позиција 28 од SEQ ID NO:2 и а Т во позицијата која соодветствува на позиција 44 од SEQ ID NO:2, кадешто полипептидот е способен да врзува миостатин, активин А, или GDF-11, и (в) полипептиди коишто имаат најмалку 95% секвенчна идентичност кон (а), кадешто полипептидот има W или Y во позицијата која соодветствува на позиција 28 од SEQ ID NO:2 и а Т во позицијата која соодветствува на позиција 44 од SEQ ID NO:2, кадешто полипептидот е способен да врзува миостатин, активин А, или GDF-11.
има уште 26 патентни барања.

1/3



Слика 1

(51) C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61P 31/20,
A 61P 31/18

(11) 7336

(13) T1

(21) 2016/758

(22) 31/10/2016

(45) 31/10/2017

(30) US201161524224P 16/08/2011 US

(96) 15/08/2012 EP12753867.6

(97) 05/10/2016 EP2744810

(73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive

Foster City, CA 94404, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LIU, Dazhan; SHI, Bing; WANG, Fang and
YU, Richard, Hung Chiu

(54) **ТЕНОФОВИР АЛАФЕНАМИД
ХЕМИФУМАРАТ**

(57) 1 Тенофовир алафенамид
хемифумарат.
има уште 14 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07C 51/43, C 07D 239/34**

(11) **7337**

(21) **2016/759**

(13) T1

(22) 01/11/2016

(45) 31/10/2017

(30) EP20120382259 29/06/2012 --

(96) 28/06/2013 EP13732182.4

(97) 10/08/2016 EP2867214

(73) **Kern Pharma, S.L.**

Venus, 72 Pol. Ind. Colon II

08228 Terrassa, ES

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **TESSON, Nicolas and TRILLA CASTAÑO,**
Montserrat

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА
ДЕРИВАТ НА КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И
НА НИВНИТЕ ИНТЕРМЕДИЈАРИ**

(57) 1 Кокристал на (S)-2-хидрокси-3-
метокси-3,3-дифенилпропионска киселина и
некои аминокиселини.

има уште 13 патентни барања.



слика. 1

(51) **A 61K 31/56, A 61K 9/20, A 61K 9/06, A 61K 31/57**

(11) **7338**

(21) **2016/760**

(13) T1

(22) 01/11/2016

(45) 31/10/2017

(30) US20090169149P 14/04/2009 US

(96) 13/04/2010 EP10717084.7

(97) 17/08/2016 EP2419108

(73) **Laboratoire HRA Pharma and The United States of America, as represented by The Secretary, Department of Health and Human Services**

Office of Technology Transfer

National Institutes of Health

15, rue Béranger

75003 Paris, FR and 6011 Executive

Boulevard, Suite 325

MSC 7660

Bethesda, MD 20892-7660, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **GAINER, Erin; BLITHE, Diana; ULMANN, André; NIEMAN, Lynette and MATHE, Henri Camille**

(54) ПОСТАПКА ЗА КОНТРАЦЕПЦИЈА ПО ПОТРЕБА

(57) 1 Постапка за користење на контрацепција која што опфаќа орално давање на жена облик кој го опфаќа улиприсал ацетат или неговиот метаболит во количество од 30 mg, во рамка од 120 сати по сексот.

има уште 5 патентни барања.

(51) **C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 37/00**

(11) **7288**

(21) **2016/836**

(13) T1

(22) 24/11/2016

(45) 31/10/2017

(30) US20100299801P 29/01/2010 US;

US20100361687P 06/07/2010 US and

US20100388697P 01/10/2010 US

(96) 28/01/2011 EP11701933.1

(97) 16/11/2016 EP2528946

(73) **REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.**

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес


(72) **SKOKOS, Dimitris**

(54) **МЕТОДИ НА ТРЕТМАН НА ДИАБЕТЕС СО АНТАГОНИСТИ НА DLL4**

(57) 1 Употреба на антагонистот на делта лигандот (DII4) при производство на лек за превенција, третман или амелиорација на мултиплекс склероза назначена со тоа што антагонистот на делта лигандот DII4 е антитело или фрагмент од антитело кој специјално се врзува за хуманиот DII4 (hDII4)

и ги блокира DII и Notch сигналните патеки и антагонистот ја блокира интеракцијата помеѓу DII4 и Notch рецепторот, со тоа се зголемува бројот на Treg клетките и мултиплекс склерозата се превенира, третира или амелиорира, и со тоа што антителото или фрагмент од антителото содржи варијабилна регија со тешки низи (HCVR) со тешки низи CDR1, CDR2 и CDR3 со секвенци од SEQ ID NO:22, 24 и 26, соодветно, и варијабилна регија со лесни низи (LCVR) со лесни низи CDR1, CDR2 и CDR3 секвенци од SEQ ID NO:30, 32 и 34, соодветно.

има уште 6 патентни барања.



(51) **C 09D 5/00**

(11) **7287**

(21) **2016/850**

(13) T1

(22) 29/11/2016

(45) 31/10/2017

(30) US201213631212 28/09/2012 US and US201313793394 11/03/2013 US

(96) 30/07/2013 EP13747923.4

(97) 14/09/2016 EP2900768

(73) **UT-Battelle, LLC**

P.O. Box 2008 One Bethel Valley Road, Ms-6258 Oak Ridge, TN 37831, US

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) **SIMPSON, John T.**


(54) **ОТПОРНИ СУПЕРХИДРОФОБНИ СЛОЕВИ**

(57) 1 Суперхидрофобен слој, што содржи:


смола; и
мнозинство честички секоја се состои од:

барем еден суперхидрофобен дел, и барем еден хидрофилен дел, каде што секоја честичка има три димензионална, наноструктурна површинска топологија, дефинирање на плуралноста на порите, назначено со тоа што честичките се ковалентно врзани со смола преку барем еден хидрофилен дел, назначена со тоа што смолата не ги пополнува порите на честички, така што три димензионалната површинска топологија на


честички ќе биде зачувана и назначена со тоа што, мнозинство честички направат најмалку една површина на суперхидрофобна смола, назначено со тоа што најмалку еден хидрофилен дел се состои од една хемиска средина одбрана од групата што се состои од силан со најмалку една функционална група одбрана од групата што се состои од (3-глицидоксипропил)триметокси-силан, (3-триметоксипропил)диетилен-триамин, и комбинации од истите. има уште 22 патентни барања.




Нацрт 1a




Нацрт 1b




Нацрт 1c



Нацрт 1d



Нацрт 1e



Нацрт 1f

(51) C 07D 207/333, C 07D 401/04, C 07D 403/10, C 07D 207/335, A 61K 31/454, A 61P 29/00

(11) 7317
(21) 2016/928

(13) T1
(22) 22/12/2016
(45) 31/10/2017

(30) US20080089313P 15/08/2008 US and
US20080116982P 21/11/2008 US
(96) 14/08/2009 EP09807378.6
(97) 12/10/2016 EP2318006
(73) **Nivalis Therapeutics, Inc.**
3122 Sterling Circle Boulder CO 80301, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SUN, Xicheng; QIU, Jian; WASLEY, Jan;
STRONG, Sarah and ROSENTHAL, Gary J.

(54) **НОВИ ПИРОЛ ИНХИБИТОРИ НА S-
НИТРОСОГЛУТАЦИОН РЕДУКТАЗИ КАКО
ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ**

(57)
има уште патентни барања.

(51) **A 23L 33/105**

(11) **7321**

(13) T1

(21) **2016/933**

(22) 27/12/2016

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 15/05/2013 EP13729247.0

(97) 12/10/2016 EP2934185

(73) **Aquanova AG**

Birkenweg 8-10 64295 Darmstadt, DE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ВЕННАМ, Dariush

(54) **ПРОИЗВОД ОД РАСТВОРАЊЕ НА
КУРКУМИН**

(57) 1 Производ од растворање составен од
куркумин во количина помала од или еднаква
на 10% од тежината, подобро помала од или
еднаква на 7.5% од тежината, особено
подобро 6% од тежината, и барем еден
емулгатор што има HLB вредност во опсегот
помеѓу 13 и 18, имено полисорбат 80 или
полисорбат 20 или мешавина од полисорбат
20 и полисорбат 80, каде што просечниот
дијаметар на мицелите наполнети со
куркумин е помеѓу 5 nm и 40 nm, подобро
помеѓу 6 nm и 20 nm, особено подобро
помеѓу 7 nm и 10 nm.
има уште 11 патентни барања.



Нацрт 1

(51) **A 01K 85/00**

(11) **7322**

(21) **2016/934**

(13) T1

(22) 27/12/2016

(45) 31/10/2017

(30) FR20100001115 22/03/2010 FR

(96) 22/03/2011 EP11715961.6

(97) 19/10/2016 EP2549860

(73) **Fiiish**

8 rue Henri Waquet 29200 Brest, FR

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **GUENNAL, Matthieu**

(54) **РИБОЛПВЕЧКА ВАРАЛИЦА**

(51) **A 61K 31/137, A 61K 31/4365, A 61K 45/06, A 61P 25/28**

(11) **7323**

(21) **2016/936**

(13) T1

(22) 27/12/2016

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 29/03/2010 EP14156048.2

(97) 05/10/2016 EP2735316

(73) **Pharnext**

11 Rue des Peupliers

92130 Issy-les-Moulineaux, FR

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **Cohen, Daniel; Nabirochkin, Serguei and Chumakov, Ilya**

(54) **Нов терапевтски пристап за третирање на неврозапаленски состојби**

(51) **E 01B 9/48**

(11) **7406**

(13) T1

(21) **2017/4**

(22) 03/01/2017

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

(45) 31/10/2017

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(30) DE102007046543 27/09/2007 DE

(72) BÖSTERLING, Winfried

(96) 26/09/2008 EP08804830.1

(54) **СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ШИНА И ЗАТЕЗНА КЛЕМА ЗА ТАКОВ СИСТЕМ**

(97) 07/12/2016 EP2191069

(73) **Vossloh-Werke GmbH**
Vosslohstrasse 4 58791 Werdohl, DE

(51) **A 61F 2/04**

(11) **7316**

(13) T1

(21) **2017/21**

(22) 11/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) IT2012MI01743 16/10/2012 IT

(96) 10/10/2013 EP13812099.3

(97) 16/10/2012 EP2908771

(73) **Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni**
Via San Predengo, 13 26100 Cremona, IT and
Via Corfù 53 25124 Brescia, IT


(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni

(54) **ОРТОТОПИЧНА ЕНДОПРОТЕЗА НА**
ВЕШТАЧКИ МОЧЕН МЕУР

(57) 1 Ортоотопична ендопротеза на вештачки мочен меур која се карактеризира со тоа што се состои од два дела (2, 3) меѓусебно поврзани; секој дел (2, 3) се состои од соодветно ресорбирачка капа (4, 5) направена од ткаенина со ПГА влакна и соодветна рамка (6, 7), добиена со примена на PGA / PLA кополимер и се состои од мноштво раце (10, 11) поставени во облик на звезда и кои дефинираат профил во облик на купола, поврзан со наведената капа (4, 5); наведените делови (2, 3) се заедно поврзани со цел да се дефинира затворено куќиште. има уште 8 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 403/04, C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00**

(11) **7285**

(13) T1

(21) **2017/22**

(22) 11/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20090238073P 28/08/2009 US and US20100313039P 11/03/2010 US

(96) 27/08/2010 EP14152945.3

(97) 12/10/2016 EP2727918

(73) **Array Biopharma Inc.**

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Wan, Yongqin; Huang, Shenlin; Jin, Xianming; Liu, Zuosheng; Poon, Daniel; Tellev, John; Wang, Xing and Xie, Yongping

(54) **СОСТАВИ И КОМПОЗИЦИИ КАКО ПРОТЕИН КИНАСИ ИНХИБИТОРИ**

(51) **G 07C 5/08, B 60W 40/08**

(11) **7284**

(13) T1

(21) **2017/23**

(22) 11/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP20100177555 20/09/2010 --

(96) 20/09/2011 EP11773811.2

(97) 02/11/2016 EP2619059

(73) **Mydrive Solutions Limited**

Unit 2.02.01 The Leather Market Weston Street London SE1 3ER, GB

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) JELBERT, Richard and HEAVYSIDE, Gavin

(54) **СИСТЕМ И ПОСТАПКА ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ НА ВОЗАЧИ**

(51) **A 61K 31/5383, A 61K 31/662, A 61P 9/10**

(11) **7286**

(13) T1

(21) **2017/25**

(22) 12/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US30903 22/02/2008 US

(96) 20/02/2009 EP09711944.0

(97) 19/10/2016 EP2252300

(73) **Rigel Pharmaceuticals, Inc.**

1180 Veterans Boulevard South San Francisco, CA 94080, US

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) MASUDA, Esteban and SCHMITZ, Jochen

(54) **УПОТРЕБА НА 2,4-**

ПИРИМИДИНАМИНИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА АТЕРОСКЛЕРОЗА


(57) 1 Соединение кое е Syk киназа инхибитор за употреба во метода за

третирање атеросклероза или регресирање или намалување на формирањето на артериски атеросклеротични повреди, наведената метода опфаќа администрирање ефективна количина од соединението што ја има формулата I на цицач што има атеросклероза:



назначено со тоа, што: R2 е одбрано од групата составена од C1-6 алкил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи,

C3-8 циклоалкил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи, 3-8 члена циклохетероалкил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи, C5-15 арил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи, и 5-15 члена хетероарил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи; R4



R5 е одбрано од групата составена од R6 и C1-6 алкил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи;

секое R6 е независно одбрано од групата составена од водород, -ORd, -SRd, C1-3 халоалкилокси, C1-3 перхалоалкилокси, -NRcRc, халоген, C1-3 халоалкил, C1-3 перхалоалкил, -CN, -NC, -OCN, -SCN, -NO, -NO2, -N3, -S(O)Rd, -S(O)2Rd, -S(O)2ORd, -S(O)NRcRc, -S(O)2NRcRc, -OS(O)Rd, -OS(O)2Rc, -OS(O)2ORd, -OS(O)NRcRc, -OS(O)2NRcRc, -C(O)Rd, -C(O)ORd, -C(O)NRcRc, -C(NH)NRcRc, -OC(O)Rd, -SC(O)Rd, -OC(O)ORd, -SC(O)ORd, -OC(O)NRcRc, -SC(O)NRcRc, -OC(NH)NRcRc, -SC(NH)NRcRc, -[NHC(O)]nRd, -[NHC(O)]nORd, -[NHC(O)]nNRcRc и -[NHC(NH)]nNRcRc, C5-10 арил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи, C6-16 арилалкил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи, 5-10 члена хетероарил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи и 6-16 члена

хетероарилалкил опционално супституирана со една или повеќе од истите или различните R8 групи;


R8 е одбрано од групата составена од Re, Rb, Re супституирана со една или повеќе од истите или различните Ra или Rb, -ORa супституирана со една или повеќе од истите или различните Ra или Rb, -B(ORa)2, -B(NRcRc)2, -(CH2)m-Rb, -(CHRa)m-Rb, -O-(CH2)m-Rb, S(CH2)m-Rb, -O-CHRaRb, -O-CRa(Rb)2, -O-(CHRa)m-Rb, -O-(CH2)m-CH[(CH[(CH)mRb]Rb, -S-(CHRa)m-Rb; -C(O)NH-(CH2)m-Rb, -C(O)NH-(CHRa)m-Rb, -O(CH2)m-C(O)NH-(CH2)m-Rb, -S-(CH2)m-Rb, -C(O)NH-(CH2)mRb, -O-(CHRa)m-C(O)NH-(CHRa)m-Rb, -S-(CHRa)m-C(O)NH-(CHRa)m-Rb, -NH-(CH2)m-Rb, -NH-(CHRa)m-Rb, -NH[(CH2)mRb], -N[(CH2)mRb]2, -NH-C(O)-NH-(CH2)m-Rb, -NH-C(O)-(CH2)m-CHRBb и -NH-(CH2)m-C(O)-NH-(CH2)m-Rb;

секое Ra е независно одбрано од групата составена од водород, C1-6 алкил, C3-8 циклоалкил, C4-11 циклоалкилалкил, C5-10 арил, C6-16 арилалкил, 2-6 члена хетероалкил, 3-8 члена циклохетероалкил, 4-11 члена циклохетероалкилалкил, 5-10 члена хетероарил и 6-16 члена хетероарилалкил; секое Rb е независно одбрано од групата составена од =O, -ORd, (C1-C3) халоалкилокси, =S, -SRd, =NRd, =NORd, -NRcRc, халоген, -CF3, -CN, -NC, -OCN, -SCN, -NO, -NO2, =N2, -N3, -S(O)Rd, -S(O)2Rd, -S(O)2ORd, -S(O)NRcRc, -S(O)2NRcRc, -OS(O)Rd, -OS(O)2Rd, -OS(O)2ORd, -OS(O)2NRcRc, -C(O)Rd, -C(O)ORd, -C(O)NRcRc, -C(NH)NRcRc, -C(NR8)NRcRc, -C(NOH)Ra, -C(NOH)NRcRc, -OC(O)Rd, -OC(O)ORd, -OC(O)NRcRc, -OC(NH)NRcRc, -OC(NRa)NRcRc, -[NHC(O)]nRd, -[NRaC(O)]nRd, -[NHC(O)]nORd, -[NRaC(O)]nORd, -[NHC(O)]nNRcRc, -CNRaC(O)]nNRcRc, -[NHC(NH)]nNRcRc и -[NRaC(NRa)]nNRcRc;

секое R_c е независно заштитна група или R_a , или, алтернативно, секое R_c е земено заедно со азотниот атом на кој истото е врзано за да формира 5 до 8-члена циклохетероалкил или хетероарил која може опционално вклучува еден или повеќе од истите или различните дополнителни хетероатоми и која може опционално да е супституирана со една или повеќе од истите или различните R_a или R_b групи;

секое R_d е независно заштитна група или R_a ;

секое R_e е независно одбрано од групата составена од C1-6 алкил, C3-8 циклоалкил, C4-11 циклоалкилалкил, C5-10 арил, C6-16 арилалкил, 2-6 члена хетероалкил, 3-8 члена циклохетероалкил, 4-11 члена циклохетероалкилалкил, 5-10 члена хетероарил и 6-16 члена хетероарилалкил; секое m е независно цел број од 1 до 3; и секое n е независно цел број од 0 до 3. има уште 10 патентни барања.



(51) C 07D 403/12, C 07D 207/26, C 07D 207/20, C 07D 409/06, A 61K 31/4025, A 61K 31/4015, A 61P 27/06, A 61P 25/02, A 61P 19/10, A 61P 17/14, A 61P 27/02

(11) 7291

(13) T1

(21) 2017/26

(22) 12/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201261673514P 19/07/2012 US and US201361793929P 15/03/2013 US

(96) 19/07/2013 EP13745744.6

(97) 12/10/2016 EP2875022

(73) Cayman Chemical Company, Incorporated

1180 E. Ellsworth Road Ann Arbor, Michigan 48108, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) BARRETT, Stephen, Douglas; CISKE, Fred, Lawrence; COLOMBO, Joseph, Michael; ENDRES, Gregory, William; GERMAIN, Bradlee, David; KORNILOV, Andriy; KRAMER, James, Bernard; UZIEBLO, Adam and MAXEY, Kirk, M.

(54) ДИФЛУОРОЛАКТАМ СОЕДИНЕНИЈА КАКО EP4 РЕЦЕПТОР-СЕЛЕКТИВНИ АГОНИСТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ


НА ЕР4-ПОСРЕДУВАНИ ЗАБОЛУВАЊЕ И СОСТОЈБИ

(57) 1 Соединение со формулата (Ia)




или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што: L1 е


а) C3-C7алкилен, C3-C7алкенилен, или C3-C7алкинилен, каде што C3-C7алкиленот, C3-C7алкениленот, или C3-C7алкиниленот се секој опционално супституиран со 1, 2, 3, или 4 флуоро супституенти; б) $-(CH_2)_t-G-(CH_2)_p-$; каде што t е 0, 1, или 2, p е 0, 1, 2, или 3, и $t+p = 0, 1, 2, 3, или 4$; или ц) $-(CH_2)_n-G1-(CH_2)_p-$, $-(CH_2)_n-G2-(CH_2)_p-$, $-(CH_2)_n-C\equiv C-G2-$, или $-(CH_2)_n-C(R13)=C(R13)-G2-$, каде што n е 1, 2, 3, 4, или 5, p е 0, 1, 2, или 3, и $n+p = 1, 2, 3, 4, 5, или 6$; или G1s



или



G1 е O, C(O), S, S(O), S(O)₂, или NR₈; каде C4алкилкарбонил; што R₈ е H, C1-C4 алкил, или C1- G2 е



каде што G2 е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти одбрани од групата составена од C1-C4алкил, C1-C3халоалкил, циано, халоген, C1-C3алкокси, и C1-



C3халоалкокси;

R1 е COOR₁₀, CONR₁₀R₁₁, CH₂OR₁₀, SO₃R₁₀, SO₂NR₁₀R₁₁, PO(OR₁₀)₂, или тетразол-5-ил;

R₁₀ е H, C1-C4 алкил, или арил;

R₁₁ е H, C1-C4 алкил, COR₁₂, OR₁₀, или SO₂R₁₂;

R₁₂ е C1-C4 алкил;

R₁₃, во секој случај, е независно H или C1-C4 алкил;


L4 е -C(R₂)₂-C(R₃)₂-, -C(R₂)=C(R₃)-, -C≡C-, или



каде што R₂ и R₃ се секое H, CH₃, флуоро, или хлоро;

L2 е -CH₂- или врска;

R₄ и R₅ се секое независно H, F, CF₃, или C1-C4 алкил; или R₄ и R₅ заедно со јаглеродот на кој тие се прикачени формираат C3-C5 циклоалкил,




R₆ е арил, хетероарил, C3-C10алкил, C3-C10алкенил, C3-C10алкинил, C3-C10халоалкил, C3-C10халоалкенил, C3-C10халоалкинил, или L3-R₇; каде што арилот и хетероарилот се опционално е

супституирани со 1, 2, 3, или 4 супституенти одбрани од групата составена од C1-C4алкил, C1-C3халоалкил, циано, халоген, C1-C3алкокси, C1-C3халоалкокси; и -C1-C3алкилен-C1-C3алкокси; и каде што C3-C10алкилот, C3-C10алкенилот, C3-C10алкинилот, C3-C10халоалкилот, C3-C10халоалкенилот, и C3-C10халоалкинилот се опционално супституирани со супституент одбран од групата составена од COOR₁₀', CONR₁₀'R₁₁', CH₂OR₁₀', SO₃R₁₀', SO₂NR₁₀'R₁₁', PO(OR₁₀')₂, и тетразол-5-ил; R₁₀' е H, C1-C4 алкил, или арил; R₁₁' е H, C1-C4 алкил, COR₁₂', OR₁₀', или SO₂R₁₂';

R₁₂' е C1-C4 алкил; L3 е C1-C6алкилен, C2-C6алкенилен, C2-C6алкинилен, -(CH₂)_m-G3-(CH₂)_q-, -(CH₂)_m-G4-(CH₂)_q-, или -G5-C≡C-; каде што C1-C6алкиленот, C2-C6алкениленот, и C2-C6алкиниленот се опционално супституирани со 1, 2, 3, или 4 флуоро супституенти; и каде што m и q се секое независно 0, 1, 2, или 3 и m + q = 0, 1, 2, 3, или 4; G3 е O, C(O), S, S(O), S(O)₂, или NR₉; каде што R₉ е H, C1-C4 алкил, или C1-C4алкилкарбонил;

G4



каде што G4 е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти одбрани од групата составена од C1-C4алкил, C1-C3халоалкил, циано, халоген, C1-C3алкокси, и C1-C3халоалкокси; G5 е



каде што Q5 е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти одбрани од групата составена од C1-C4алкил, C1-C3халоалкил, циано, халоген, C1-C3алкокси, и C1-C3халоалкокси; одбрани од групата составена од C1-C4алкил, C1-C3халоалкил, циано, халоген, C1-C3алкокси, C1-C3халоалкокси, и -C1-C3алкилен-C1-C3алкокси; г е 0 или 1; и s е 0 или 1. има уште 19 патентни барања.

(51) C 07D 215/36, C 07D 215/227, A 61K 31/4353, A 61P 31/04

(11) 7290

(13) T1

(21) 2017/29

(22) 16/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP05105755 28/06/2005 --

(96) 26/06/2006 EP06763888.2

(97) 19/10/2016 EP1898909



(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KOUL, Anil; LANÇOIS, David, Francis, Alain; ANDRIES, Koenraad, Jozef, Lodewijk; GUILLEMONT, Jérôme, Emile, Georges and MOTTE, Magali, Madeleine, Simone

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ**

(57) 1 Употреба на соединение за производството на медикамент за третманот на бактериска инфекција предизвикана од Staphylococci, Enterococci или Streptococci, наведеното соединение е соединение со формулата (Ia) или (Ib)




негов N-оксид, негова таутомерна форма или негова стереохемиски изомерна форма назначено со тоа, што

A- е фармацевтски прифатлив контра јон;

R1 е водород, хало, халоалкил, циано, хидрокси, Ar, Het, алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил ;

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4 ;

R2 е водород, хидрокси, меркапто, алкилокси, алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или ди(алкил)амино или радикал со формулата



каде што Y е


R3 е CH₂, O, S, NH или N-алкил; е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил;

q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4 ;

R4 и R5 секое независно се водород, алкил или бензил;

R4 и R5 заедно и вклучувајќи го N на кој тие се поврзани може да формираат радикал одбран од групата од пиролидинил, 2-пиролинил, 3-пиролинил, пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиперидинил, пиридинил, пиперазинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил, триазинил, морфолинил и тиоморфолинил, секој од наведените прстени може опционално да е супституиран со алкил, хало, халоалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно- или диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или пиримидинил; R6 е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar, алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил; или

два соседни R6 радикали може да бидат земени заедно за да формираат бивалентен радикал со формулата



r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5 ;

R7 е водород, алкил, Ar или Het ;

R8 е водород или алкил ;

R9 е оксо; или

R8 и R9 заедно го формираат радикалот $-\text{CH}=\text{CH}-\text{N}=\text{;}$

R10 е алкил, алкилкарбонил, Ar, Ar-алкил, Ar-карбонил, Het1-алкил или Het1-карбонил;

алкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми; или цикличен заситен јаглеводороден радикал што има 3 до 6 јаглеродни атоми; или цикличен заситен јаглеводороден радикал што има 3 до 6 јаглеродни атоми прикачени на праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што секој јаглероден атом може опционално да е супституиран со хидроксид, алкилокси или оксо;

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој хомоцикл опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од групата од хидроксид, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, морфолинил и моно- или диалкиламинокарбонил;

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од групата од N-феноксипиперидинил, пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил,

изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил и пиридазинил; или бицикличен хетероцикл одбран од групата од хинолинил, хинаксолинил, индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензизоксазолил, бензотиазолил, бензизотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил и бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и бицикличен хетероцикл може опционално да е супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, Het1 секој супституент независно одбран од групата од хало, хидроксид, алкил, алкилокси, и Ar-карбонил; е моноцикличен хетероцикл одбран од фуранил или тиенил; или бицикличен хетероцикл одбран од бензофуранил или бензотиенил; секој моноцикличен и бицикличен хетероцикл може опционално да е супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од групата од хало, алкил и Ar;

хало е супституент одбран од групата од флуоро, хлоро, бромид и јодо; и халоалкил е праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми или а cyclic заситен јаглеводороден радикал што има 3 до 6 јаглеродни атоми или а cyclic заситен јаглеводороден радикал што има 3 до 6 јаглеродни атоми прикачени на праволиниски или разгранет заситен јаглеводороден радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што еден или повеќе јаглеродни атоми се супституирани со еден или повеќе хало атоми.

има уште 33 патентни барања.

(51) **C 12N 15/82, C 12N 9/12, C 12N 9/02**(11) **7289**

(13) T1

(21) **2017/31**

(22) 16/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) GB0814927 15/08/2008 GB

(96) 14/08/2009 EP09781881.9

(97) 02/11/2016 EP2310496

(73) **British American Tobacco (Investments) Limited****Globe House 1 Water Street London WCR 3LA, GB**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) JONES, Louise; LEACH, Gwendoline and COATES, Steve

(54) **ТРАНСГЕНСКИ РАСТЕНИЈА**

(57) 1 Генетска конструкција што содржи специфичен промотор на стареење оперативно поврзан за кодирачка секвенца што кодира полипептид што има активност на аспартат киназа нечувствителна на треонин.

има уште 17 патентни барања.

Нацрт 1

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395**(11) **7292**

(13) T1

(21) **2017/40**

(22) 17/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) 517096P 05/11/2003 US

(96) 05/11/2004 EP09004064.3

(97) 28/12/2016 EP2077282

(73) **Roche Glycart AG****Wagistrasse 18 8952 Schlieren-Zuerich, CH**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) Umana, Pablo; Brünker, Peter; Ferrara Koller, Claudia; Suter, Tobias; Mössner, Ekkehard and Püntener, Ursula

(54) **МОЛЕКУЛИ КОИ СЕ ВРЗУВААТ СО АНТИГЕН, КОИ ИМААТ ЗГОЛЕМЕН АФИНИТЕТ ЗА ВРЗУВАЊЕ СО РЕЦЕПТОРОТ FC И ФУНКЦИЈА НА ЕФЕКТОР**

(51) **C 07D 241/26, A 61K 31/4965, A 61P****11/12**(11) **7293**

(13) T1

(21) **2017/43**

(22) 18/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201261738248P 17/12/2012 US


(96) 13/12/2013 EP13814392.0

(97) 19/10/2016 EP2931713


(73) **Parion Sciences, Inc.**
2800 Meridian Parkway Suite 195 Durham,
NC 27713, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(72) JOHNSON, Michael, R.

(54) **ХЛОРО-ПИРАЗИН КАРБОКСАМИД**
ДЕРИВАТИ КОРИСНИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА
БОЛЕСТИ ФАВОРИЗИРАНИ ОД
ИНСУФИЦИЕНТНА МУКОЗНА
ХИДРАТАЦИЈА

(57) 1 Соединение со формулата:




назначено со тоа, што:
Ar е одбрано од:



n е цел број одбран од 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6;
R1 е одбрано од водород, C1-C8 алкил, и
полихидроксилирана алкил група што има од
3 до 8 атоми на јаглерод;
R2 е водород или полихидроксилирана алкил

група што има од 3 до 8 атоми на јаглерод;
R3 и R4 се секое, независно, водород или
C1-C3 алкил;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 23 патентни барања.

НАЦРТ 1



(51) C 08B 37/08, A 61K 31/728, A 61L 27/38,
A 61L 27/20, A 61L 27/36

(11) 7294

(13) T1

(21) 2017/44

(22) 18/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) MI20130162 06/02/2013 IT

(96) 04/02/2014 EP14708662.3

(97) 09/11/2016 EP2953656

(73) **Fidia Farmaceutici S.p.A.**

**Via Ponte della Fabbrica 3/A 35031 Abano
Terme (PD), IT**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CAMPISI, Monica; DE LUCCHI, Ottorino;
BENINATTO, Riccardo and BORSATO,
Giuseppe

(54) **ФОТОВКРСТЕНОПОВРЗАНИ**


ДЕРИВАТИ НА ХИЈАЛУРОНСКА

КИСЕЛИНА, И ПОСТАПКА ЗА

ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ

(57) 1 Фото-вкрстеноповрзани деривати на
хијалуронска киселина (ХК) составени од ХК,
полиетилен гликол (PEG) бифункционален
просторник кој е триетилен гликол, и
фотореактивно соединение одбрано од
кумарин деривати.

има уште 18 патентни барања.



(51) **A 61K 38/48, A 61K 38/49, A 61P 9/10**

(11) **7309**

(21) **2017/51**

(30) EP20070020401 18/10/2007 --;

EP20070022867 26/11/2007 -- and

EP20080017954 15/10/2008 --

(96) 20/10/2008 EP08838897.0

(97) 07/12/2016 EP2211898

(13) T1

(22) 20/01/2017

(45) 31/10/2017

(73) **H. Lundbeck A/S**

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SÖHNGEN, Mariola; EBEL, Alice and AL-RAWI, Yasir, Alaa, Shafeek

(54) **НОВИ ПОДГРУПИ НА ПАЦИЕНТИ ЗА ТРОМБОЛИЗА**

(51) **B 01D 53/56, B 01D 53/94, B 01D 53/86, B 01J 35/10, B 01J 35/00, B 01J 23/10, B 01J 21/06, B 01J 37/00, B 01J 37/08, B 01J 37/03, B 01J 37/02, C 01G 25/00, C 01G 23/08, C 01G 23/047, C 01G 25/02, B 82Y 30/00**

(11) **7307**

(21) **2017/52**

(30) FR0801203 05/03/2008 FR

(96) 23/02/2009 EP09720750.0

(97) 09/11/2016 EP2262736

(13) T1

(22) 23/01/2017

(45) 31/10/2017

(73) **Rhodia Opérations**

40, rue de La Haie Coq 93306 Aubervilliers, FR

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) IFRAH, Simon; VERDIER, Stephan; CRINIERE, Guillaume and JORGE COELHO MARQUES, Rui

(54) **СОСТАВ НА БАЗА НА ЦИРКОНИУМ ОКСИД, ТИТАНИУМ ОКСИД ИЛИ МЕШАН ЦИРКОНИУМ ТИТАНИУМ ОКСИД НА**


АЛУМИНИУМ ОКСИД ИЛИ АЛУМИНИУМ ОКСИДРОКСИД ПОДЛОГА, МЕТОДИ НА ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА КАКО КАТАЛИЗАТОР

(57) 1 Состав што содржи оксид подлога одбрана од циркониум оксид, титаниум оксид и мешан циркониум титаниум оксид на подлога на база на алуминиум оксид или алуминиум оксидрохид, назначено со тоа,

што, после калцинација за време од 4 часа на 900°C, оксид подлогата е во форма на честички депонирани на наведената поддршка, големината на истите е најмногу 10 nm кога оксид подлогата е циркониум оксид и најмногу 15 nm кога оксид подлогата е титаниум оксид или мешан циркониум титаниум оксид.

има уште 13 патентни барања.

Нацрт 1



(51) C 12Q 1/68

(11) 7306

(21) 2017/53

(30) US239630P 03/09/2009 US

(96) 02/09/2010 EP10814513.7

(97) 26/10/2016 EP2473636

(73) MedImmune, LLC

(13) T1

(22) 23/01/2017

(45) 31/10/2017

One MedImmune Way Gaithersburg, MD
20878, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HIGGS, Brandon; ZHU, Wei;

MOREHOUSE, Chris; WHITE, Barbara;

JALLAL, Bahija and YAO, Yihong


(54) ВИД 1 ИНТЕРФЕРОН ДИЈАГНОСТИКА

(57) 1 Метода за идентификување субјект погоден за третман на лупус со анти-интерферон алфа антитело или анти-интерферон алфа рецептор антитело кое што ја модулира активноста на вид 1 интерферон, што опфаќа детектирање покачена мРНК од група од гени составена од IFI27, IFI44, IFI44L, и RSAD2 во примерок од субјектот, каде што средна промена на набор во мРНК од групата од гени од

најмалку четири набори укажува на субјект погоден за третман на лупус со антителото, назначено со тоа, што покачувањето е во однос на

а) истото на примерок од ткиво или личност што ја нема болеста, или б) изразувањето на еден или повеќе контролни гени.

има уште 13 патентни барања.



(51) A 01N 59/16, A 01N 65/00, A 01N 65/22, A 01N 65/24, A 01P 1/00

(11) 7305

(13) T1

(21) 2017/54

(22) 23/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20080119763P 04/12/2008 US

(96) 03/12/2009 EP09768574.7

(97) 02/11/2016 EP2369937

(73) Meril, Inc.

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, GA 30096, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HOLMES, Robert; RAZZAK, Majid; JOHNSON, Alan; GOSWAMI, Jitendra and AWASTHI, Atul

(54) ИНТРАМЛЕЧЕН ПОПОЛНУВАЧ НА БРАДАВИЦА ОД МЛЕЧНА ЖЛЕЗДА (ВИМЕ)

(57) 1 Формулација за пополнување на брадавица од млечна жлезда (виме) којашто содржи (а) растително масло, (b) бизмут субнитрат, (c) течен парафин, (d) алуминиум стеарат и (e) силикон диоксид, кадешто формулацијата е гел или паста; кадешто споменатото растително масло е масло од мајчина душица и кадешто споменатото

растително масло е присутно во количина од има уште 14 патентни барања.
околу 3% до околу 9% w/w.



СЛИКА 1

(51) C 07D 249/08, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 417/12, C 07D 413/12, C 07D 413/14, C 07D 417/04, C 07D 417/10, C 07D 405/12

(11) 7310

(13) T1

(21) 2017/55

(22) 23/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) JP20080174181 03/07/2008 JP

(96) 02/07/2009 EP09773524.5

(97) 28/12/2016 EP2298747

(73) Astellas Pharma Inc.

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) MUNAKATA, Ryosuke; YOSHIMURA,

Seiji; KAWANO, Noriyuki; KAWANO, Tomoaki;

SASUGA, Daisuke; KOIKE, Takanori;

WATANABE, Hideyuki; FUKUDOME, Hiroki;

SHIRAISHI, Nobuyuki; HOSHII, Hiroaki and

MIHARA, Kayoko

(54) **ДЕРИВАТ НА ТРИАЗОЛ ИЛИ
НЕГОВАТА СОЛ**

(51) **A 61K 31/5575, A 61K 31/7076, A 61P 27/02**

(11) **7311**

(13) T1

(21) **2017/56**

(22) 23/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20100293806P 11/01/2010 US

(96) 11/01/2011 EP11732309.7

(97) 07/12/2016 EP2523669

(73) **Inotek Pharmaceuticals Corporation**

91 Hartwell Avenue Second Floor Lexington, MA 02421, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **BAUMGARTNER, Rudolf, A.; MCCAULEY, Thomas; KIM, Norman, N. and MCVICAR, William, K.**

(54) **КОМБИНАЦИЈА, КОМПЛЕТ И ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ИНТРАОКУЛАРЕН ПРИТИСОК**

(51) **A 61K 31/382, A 61K 31/433, A 61K 31/542, A 61K 31/7076, A 61P 27/02, A 61P 27/06**

(11) **7312**

(13) T1

(21) **2017/57**

(22) 23/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20100315721P 19/03/2010 US

(96) 18/03/2011 EP11757063.0

(97) 07/12/2016 EP2555775

(73) **Inotek Pharmaceuticals Corporation**

91 Hartwell Avenue Second Floor Lexington, MA 02421, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **KIM, Norman, N.; MCVICAR, William, K. and MCCAULEY, Thomas, G.**

(54) **КОМБИНИРАНИ КОМПОЗИЦИИ НА АДЕНОЗИНСКИ А1 НА АГОНИСТ И ИНХИБИТОР НА ЈАГЛЕНА АНХИДРАЗА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ИНТРАОКУЛАРЕН ПРИТИСОК**

(51) **A 61K 31/085, A 61K 31/5377, A 61K 31/7076, A 61P 27/02, A 61P 27/06**

(11) **7313**

(13) T1

(21) **2017/58**

(22) 23/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20100315731P 19/03/2010 US

(96) 18/03/2011 EP11757065.5

(97) 07/12/2016 EP2555776

(73) **Inotek Pharmaceuticals Corporation**

91 Hartwell Avenue Second Floor Lexington, MA 02421, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **KIM, Norman, N.; MCVICAR, William, K. and MCCAULEY, Thomas, G.**

(54) **КОМБИНИРАНИ КОМПОЗИЦИИ НА АДЕНОЗИНСКИ А1 НА АГОНИСТ И НЕ-СЕЛЕКТИВЕН БЕТА-АДРЕНЕРИЧЕН РЕЦЕПТОР БЛОКЕР ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ИНТРАОКУЛАРЕН ПРИТИСОК**

(51) **C 07K 16/24, A 61K 39/395**

(11) **7314**

(13) T1

(21) **2017/59**

(22) 23/01/2017

(45) 31/10/2017



(30) US20090254982P 26/10/2009 US and
US20100381287P 09/09/2010 US
(96) 26/10/2010 EP10774095.3
(97) 23/11/2016 EP2493925
(73) **Amgen Inc.**
One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
CA 91320, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) TOWNE, Jennifer, E.; CHENG, Janet, D.;
O'NEILL, Jason, C.; ZHANG, Yu; SUN, Yu;
CERNE, Heather; PIPER, Derek, E. and
KETCHEM, Randal, R.
(54) **ХУМАНИ IL-23 АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ**
ПРОТЕИНИ


(51) **C 07D 487/04, C 07D 491/052, C 07D**
471/04, A 61K 31/4353, A 61K 31/436, A 61K
31/407, A 61P 37/00, A 61P 35/00
(11) **7358** (13) T1
(21) **2017/60** (22) 24/01/2017
(45) 31/10/2017
(30) FR20120000193 24/01/2012 FR
(96) 23/01/2013 EP13704189.3
(97) 23/11/2016 EP2807159
(73) **Les Laboratoires Servier and Vernalis**
(R&D) Ltd.
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
and 100 Berkshire Place Wharfedale Road
Winnersh Berkshire RG41 5RD, GB
(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА**
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) CASARA, Patrick; GENESTE, Olivier;
HICKMAN, John; LE DIGUARHER, Thierry;
STARCK, Jérôme-Benoît; HENLIN, Jean-
Michel; DAVIDSON, James Edward Paul;
MURRAY, James Brooke; GRAHAM,
Christopher John; CHEN, I-Jen; DEPIL,
Stéphane; LE TIRAN, Arnaud; NYERGES,
Miklos and DE NANTEUIL, Guillaume
(54) **НОВИ ДЕРИВАТИВИ НА ИНДОЛИЗИН,**
МЕТОД ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ И
НА ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ШТО
ГИ СОДРЖАТ ЗА ТРЕТМАН НА РАК

(51) **A 01N 31/02, A 01N 43/00, A 01N 43/56,**
A 01N 43/60, A 01N 43/90, A 01N 47/02, A 01N
49/00, A 61K 31/231, A 61K 31/365, A 61K
31/4155, A 61K 31/4985, A 61P 33/00
(11) **7303** (13) T1
(21) **2017/61** (22) 24/01/2017
(45) 31/10/2017
(30) US20100320559P 02/04/2010 US
(96) 01/04/2011 EP11714200.0
(97) 14/12/2016 EP2552201
(73) **Merial, Inc.**
3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth,
GA 30096, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ROSENTEL, Jr., Joseph K.; TEJWANI,
Monica and DAS-NANDY, Arima
(54) **ПАРАЗИТСКИ СОСТАВИ КОИШТО**
СОДРЖАТ ПОВЕЌЕКРАТНИ АКТИВНИ
АГЕНСИ, ПОСТАПКИ И НИВНИ УПОТРЕБИ
(57) 1 Локален ветеринарен состав во
форма на раствор за на-место, кадешто
споменатиот состав е за лекување или
заштита од паразитска инфекција или напад
кај животно, споменатиот состав содржи:

(а) комбинација на барем еден 1-арилпиразол активен агенс со формула (I),



кадешто:

R1 е водород, цијано, нитро, халоген, R3, R8, формил, -C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NR9R10, -C(=NOH)NH2, -C(=NNH2)R9, или -C(S)NH2; R2 е R8, халоген, цијано, нитро, -SCN, 4-5-дицијаноимидазол-2-ил, или -S(O)mRn; R3 е водород, халоген, алкил, халоалкил, OH, OR8, S(O)mRn, -C(O)R8, -C(O)OR8, NR9R10, -N=C(R9)(R14), -N=C(R10)-Z-(R9), -N=C(R10)-NR9R10, -N(R8)-C(R10)=NR9, -N(R11)C(O)CR15R10R11, -N(R11)C(O)арил, -N(R11)C(O)хетероарил или -N(R11)C(O)OR10;

R4, R5 и R7 се независно водород, халоген, алкил, халоалкил, цијано или нитро; R6 е халоген, алкил, халоалкил, алкокси, халоалкилокси, цијано, нитро, -C(O)R12, -S(O)nR12 или SF5; X е азотен атом или C-R13; Z е O, S(O)m, или NR9 R8 е алкил или халоалкил; R9 е водород, алкил, халоалкил или алкокси; R10 е водород, алкил, халоалкил, алкокси, или -C(O)R8; R11 е алкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, алкоксиалкил, или халоалкоксиалкил;

R12 е алкил или халоалкил; R13 е водород, халоген, цијано, нитро, алкил, халоалкил, алкокси или халоалкокси; R14 е опционално супституиран арил или опционално супституиран хетероарил; R15 е водород, халоген, алкокси, халоалкокси, алкоксиалкил, халоалкоксиалкил, формилокси, алкилкарбонилокси, халоалкилкарбонилокси, алкилтио, халоалкилтио, алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, халоалкилсулфонил, алкиламино, диалкиламино, халоалкиламино, ди(халоалкил)амино, арилокси или арилалкокси; кадешто споменатиот алкил, халоалкил или алкокси групи се опционално супституирани со алкил, халоалкил, алкокси, арил, или хетероарил; споменатиот арил или хетероарил групи се опционално супституиран со еден или повеќе од алкил, халоалкил, арил, халоген, C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NR9R10, -C(S)NH2, или -S(O)mR11 m е 0, 1 или 2; и n е 0, 1 или 2; или негова фармацевтска прифатлива сол, хидрат или солват;

барем еден активен агенс макроцикличен лактон којшто е авермектин или милбемицин; барем еден активен агенс регулатор на раст на инсект избран од (S)-метопрен, пирипроксифен, хидропрен, циромазин, флуазурон, лефенурон и новалурон; и барем еден активен агенс антихелминтик избран од тиабендазол, оксбендазол, мебендазол, фенбендазол, оксфендазол, албендазол, триклабендазол, фебантел, левамизол, пирантел, морантел, празиквантел, клозантел, клорсулон, аминокетонитрил активен агенс и арилоазол-2-ил цијаноетиламино активен агенс;

(b) фармацевтски прифатлив носач којшто содржи глицерол формал и диметил изосорбид; и
(c) опционално кристализационен инхибитор. има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61K 38/18, A 61K 47/18, A 61K 9/127, A 61K 8/14, A 61K 47/28**

(11) **7304**

(13) T1

(21) **2017/62**

(22) 24/01/2017

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 02/08/2013 EP13759116.0

(97) 09/11/2016 EP2915541

(73) **Centro De Ingenieria Genetica Y Biotecnologia and Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)**
Avenida 31 entre 158 y 190 Playa La Habana 11600, CU and Serrano 117 28006 Madrid, ES

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **MARTÍNEZ DÍAZ, Eduardo; SANTANA MILIÁN, Héctor, Jesús; VENTOSA RULL, Leonor; BERLANGA ACOSTA, Jorge, Amador; CABRERA PUIG, Ingrid and VECIANA MIRÓ, Jaume**

(54) **ВЕЗИКУЛИ КОИШТО ВКЛУЧУВААТ ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР НА РАСТ И СОСТАВИ КОИШТО ГО СОДРЖАТ ИСТИОТ**

(57) 1 Везикули коишто содржат епидермален фактор на раст (EGF), катјонски сурфактант и холестерол или негови деривати.

има уште 19 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07K 14/33, C 12N 15/62, A 61K 39/08**

(11) **7302**

(13) T1

(21) **2017/63**

(22) 24/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201161490707P 27/05/2011 US;
US201161490716P 27/05/2011 US and
US201161490734P 27/05/2011 US

(96) 25/05/2012 EP12726374.7

(97) 30/11/2016 EP2714911

(73) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A.**
Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **CASTADO, Cindy**

(54) **ИМУНОГЕН СОСТАВ**

(57) 1 Полипептид којшто содржи прв прецизно 5 аминокиселини во примарната фрагмент и втор фрагмент, кадешто структура, кадешто полипептидот (i) првиот фрагмент е токсин А повторувачки предизвикува антитела коишто го неутрализираат заедно и токсинот А и домен фрагмент; (ii) вториот фрагмент е токсин В токсинот В, кадешто првиот проксимален крај е во рамките на краткото повторување, повторувачки домен фрагмент; (iii) првиот фрагмент има прв проксимален крај е во рамките на краткото повторување и првиот проксимален крај; (iv) вториот фрагмент има втор проксимален крај и вториот проксимален крај не ги прекинуваат кратко повторувачките –долго повторувачките –кратко повторувачките делови. има уште 39 патентни барања.

Слика 1

SEQ ID NO:1 – sequence of toxin A

```

MSLHKKELIKLAYSIIPREHEVYKILYHLDEVHKLTHHGGKYLQKELHESIVPMH
KVTISRRALSHMLDILKEVILFSGHSPHEKMLHPVWGGVSDALEYIFQKAD
NAETHIKLWIDSEAEFLVWLEKALVESSTALQLLEKIQSPQFIRHMFIRHHEFIYO
KQKFFIKYKSGINKPTVPTIDDIHSHLVSEYMRKTYLSETHSHLKKIRSHGIDIP
ANILFTEGLINLYSQELLHGHIAASDIPVLLAKNFGGVYLDVDMFQIHSDLEKTI
SPFSIGLSKWKIKLRAIDHCKYKVINVTSENPKLQQLKDHFLIIEKSEERKIFIS
KLEHLNVDDLEIKIAPALGGVINGALISKGGSVLTHLVIEQVHRYQFIRQHINFAIESD
HHTDTTKIFRGGSLHGRATAGHMFLETRJAPFLQVGFHTEARSTISLGGPAYAMATTF
INLQENTIENTLRASDLIEFPPHNNLSQLTQKINSLHNSFDQASAKYQPEKTVEDTGG
SLSENGVDHNTALDHNILLHKKIPSHHVEEAGSKHYVHYIQLGGDDISYKATCNLF
SHNPHNSIITQMHNSAKSEFLSGDDESILKLNKHYIPELNNKEKVEVTFIDGKDEF
NISKPARLSVDHLSNEISSFLDTIKLDISPHDVTYHLLGCHPSYDFHVEVYSGALLS
INCKITUTLPOVHNSITIGANQYEVVHNSGKELLANGCKINKKRAMDLSGKKEVI
FFDSIDNMLAKSKNTPLASISEDINTLLDASVSPDTEFIINMKLNISSISGITYY
KSLFVNMITHNSIDGLIDFNLHNVSDLEYELNKLKDLKYLSTEDISKNHNTYSV
RPIHNSGHEVYVETKEKIFKYSMEITKIEATIKKHITDVGMLLMILQDHTSQVNT
LNAAPVIGLIDVSHHNVLNLGTSVQVLAQLPSTGLNTIYDGIQVHLISMAVHT
INVLPTITEGIFVSTILGIMGAATHELDNDPLKEELKAVVVLAINHSDIAAT
VASIVGIGAEVTFILLFIAGISAGIPELVHLLIDGKATVYVNTYHLSKXKQPLAT
EDNKILVPIINDLISEIDYNNSEILDTCHILAMEGGSGHTYTONIDHFFSSPHEISSHP
SLSYDAIOIETENLSDTKKIMGLNAPSKVHVTGQAVPGLRSLHNDTRLIDINDLY
PKFYHRTAFVFAITLKPVTEDTHIKINLMDTGHFIMPTITTHEIRNNLSTFQGA
GOTYSLLSDSTPSTHNLSDGMAHFIHNSHVEISENGTEIKGKLEHDLVLRIDINK
NELIIONGTIDFGGIDHNDVYIFLTCELDNHSILIEINLVAKSYLLSDDNLYLISH
LSTIEKINTLGLSDHIAKNTIDESHKKYFSAIDTSOKSIIHYKMHENILEFTNDST
LEFHSKDFIAEDINVTMDNDITIGRYVYVHNTDKSIDFISLVSHHGVKVMPLYLNS
VSSYLDVYHSDGHHNTSHHFLFLOVISPMLFGFENHFIYIDMYFTLVGKINLGYVE
FTCDNNKNTIYFGKNTSSSKSTIFSGHNPVYVPEYVNPDTGEDISTLDFSYELVQ
IDRYINKVLIAPDLVTSILHNTWYHKKYVPEIIVLNHNTFHKVNMIDSSSEYKNS
TGGSDFTLVYLERSHKKILQKIRIKGILSHTOGPHNHSIDFEDINWLSLOYTHNTHSF
NSHMLONHISLFTIDAKTYVYDSEGLVYGLINSHLFTDPIEMLVTOGQTINGK
KYYFDINTGAALTSYKINSHNFFYHNDGTHGLVTFSGFSTFAPANTQNNIEGQAI
VTQSEFLTLNGKXYFDSHSAVTOGWIINSHKFFPHHIAJAVGLQVLIHKKYFHPD
TAIIGKQWTVNGSBYYFDOTAIAFNOYKTDGKHFFYDQCVVKIOVFTSDGEEYFA
PANTYNNIEDQAIYQSEFLTNGKXYFNNHSAVTCLOIIEKRYFNTHTAEAAATG
WQTDGKXYFNTHTAEAAATGQTDGKXYFNTHTAIASTGYTIINSHKFFYNTDGTMO
IOVPHNGFEYFAPANTDANNIEGQAILYQSEFLTNGKXYFSDGKAVTGKIDNKK
KYFPHHIAJAAHLCITINSHKTYFDGILQNGYIIEHNPYFDANNESKMTGVVFFG
PHGFYFAPANTHSHNIEGQAIYVCHRFLLNGKXYFENDSKAVTOWQTDGKXYFPL
NTAEAAATGQTDGKXYFNTAKAATGQTDGKXYFNTHTIASTGYTSINGKHYF
FNTDGTMOIGVFRPHGKXYFAPANTDANNIEGQAILYQKFLTLNGKXYFSGSKAVT
SLRTIDGKXYFNTHTAVAVTGWQTINGKXYFNTHTIASTGYTIIGKHYFNTDGTIM
GIONFPGDGFYFAPANTDANNIEGQAINYCHNPLYLRDNIYFGHNSKAATGQVTDG
NRYFFNTHTAAGNGYKTIIDKHFYFNNLPGIOVFGSGFEYFAPANTDANNIEGQAI
HYQKRYLHLLGKITYFGHNSKAVTOWQTINGKXYFNTHTAAGNGLEIDOVYFFGV
GQVXAPGIYQ

```

SEQ ID NO:2 – sequence of toxin B

```

MSLVHKKELIKLAYSIIPREHEVYKILYHLDEVHKLTHHGGKYLQKELHESIVPMH
KVTISRRALSHMLDILKEVILFSGHSPHEKMLHPVWGGVSDALEYIFQKAD
NAETHIKLWIDSEAEFLVWLEKALVESSTALQLLEKIQSPQFIRHMFIRHHEFIYO
KQKFFIKYKSGINKPTVPTIDDIHSHLVSEYMRKTYLSETHSHLKKIRSHGIDIP
ANILFTEGLINLYSQELLHGHIAASDIPVLLAKNFGGVYLDVDMFQIHSDLEKTI
SPFSIGLSKWKIKLRAIDHCKYKVINVTSENPKLQQLKDHFLIIEKSEERKIFIS
KLEHLNVDDLEIKIAPALGGVINGALISKGGSVLTHLVIEQVHRYQFIRQHINFAIESD
HHTDTTKIFRGGSLHGRATAGHMFLETRJAPFLQVGFHTEARSTISLGGPAYAMATTF
INLQENTIENTLRASDLIEFPPHNNLSQLTQKINSLHNSFDQASAKYQPEKTVEDTGG
SLSENGVDHNTALDHNILLHKKIPSHHVEEAGSKHYVHYIQLGGDDISYKATCNLF
SHNPHNSIITQMHNSAKSEFLSGDDESILKLNKHYIPELNNKEKVEVTFIDGKDEF
NISKPARLSVDHLSNEISSFLDTIKLDISPHDVTYHLLGCHPSYDFHVEVYSGALLS
INCKITUTLPOVHNSITIGANQYEVVHNSGKELLANGCKINKKRAMDLSGKKEVI
FFDSIDNMLAKSKNTPLASISEDINTLLDASVSPDTEFIINMKLNISSISGITYY
KSLFVNMITHNSIDGLIDFNLHNVSDLEYELNKLKDLKYLSTEDISKNHNTYSV
RPIHNSGHEVYVETKEKIFKYSMEITKIEATIKKHITDVGMLLMILQDHTSQVNT
LNAAPVIGLIDVSHHNVLNLGTSVQVLAQLPSTGLNTIYDGIQVHLISMAVHT
INVLPTITEGIFVSTILGIMGAATHELDNDPLKEELKAVVVLAINHSDIAAT
VASIVGIGAEVTFILLFIAGISAGIPELVHLLIDGKATVYVNTYHLSKXKQPLAT
EDNKILVPIINDLISEIDYNNSEILDTCHILAMEGGSGHTYTONIDHFFSSPHEISSHP
SLSYDAIOIETENLSDTKKIMGLNAPSKVHVTGQAVPGLRSLHNDTRLIDINDLY
PKFYHRTAFVFAITLKPVTEDTHIKINLMDTGHFIMPTITTHEIRNNLSTFQGA
GOTYSLLSDSTPSTHNLSDGMAHFIHNSHVEISENGTEIKGKLEHDLVLRIDINK
NELIIONGTIDFGGIDHNDVYIFLTCELDNHSILIEINLVAKSYLLSDDNLYLISH
LSTIEKINTLGLSDHIAKNTIDESHKKYFSAIDTSOKSIIHYKMHENILEFTNDST
LEFHSKDFIAEDINVTMDNDITIGRYVYVHNTDKSIDFISLVSHHGVKVMPLYLNS
VSSYLDVYHSDGHHNTSHHFLFLOVISPMLFGFENHFIYIDMYFTLVGKINLGYVE
FTCDNNKNTIYFGKNTSSSKSTIFSGHNPVYVPEYVNPDTGEDISTLDFSYELVQ
IDRYINKVLIAPDLVTSILHNTWYHKKYVPEIIVLNHNTFHKVNMIDSSSEYKNS
TGGSDFTLVYLERSHKKILQKIRIKGILSHTOGPHNHSIDFEDINWLSLOYTHNTHSF
NSHMLONHISLFTIDAKTYVYDSEGLVYGLINSHLFTDPIEMLVTOGQTINGK
KYYFDINTGAALTSYKINSHNFFYHNDGTHGLVTFSGFSTFAPANTQNNIEGQAI
VTQSEFLTLNGKXYFDSHSAVTOGWIINSHKFFPHHIAJAVGLQVLIHKKYFHPD
TAIIGKQWTVNGSBYYFDOTAIAFNOYKTDGKHFFYDQCVVKIOVFTSDGEEYFA
PANTYNNIEDQAIYQSEFLTNGKXYFNNHSAVTCLOIIEKRYFNTHTAEAAATG
WQTDGKXYFNTHTAEAAATGQTDGKXYFNTHTAIASTGYTIINSHKFFYNTDGTMO
IOVPHNGFEYFAPANTDANNIEGQAILYQSEFLTNGKXYFSDGKAVTGKIDNKK
KYFPHHIAJAAHLCITINSHKTYFDGILQNGYIIEHNPYFDANNESKMTGVVFFG
PHGFYFAPANTHSHNIEGQAIYVCHRFLLNGKXYFENDSKAVTOWQTDGKXYFPL
NTAEAAATGQTDGKXYFNTAKAATGQTDGKXYFNTHTIASTGYTSINGKHYF
FNTDGTMOIGVFRPHGKXYFAPANTDANNIEGQAILYQKFLTLNGKXYFSGSKAVT
SLRTIDGKXYFNTHTAVAVTGWQTINGKXYFNTHTIASTGYTIIGKHYFNTDGTIM
GIONFPGDGFYFAPANTDANNIEGQAINYCHNPLYLRDNIYFGHNSKAATGQVTDG
NRYFFNTHTAAGNGYKTIIDKHFYFNNLPGIOVFGSGFEYFAPANTDANNIEGQAI
HYQKRYLHLLGKITYFGHNSKAVTOWQTINGKXYFNTHTAAGNGLEIDOVYFFGV
GQVXAPGIYQ

```

(51) C 07C 235/42, C 07C 233/81, C 07C 255/57, C 07C 235/56, C 07D 239/26, C 07D

213/81, A 61K 31/277, A 61K 31/4453, A 61K 31/4418, A 61K 31/192, A 61P 19/08, A 61P 19/02, A 61P 29/00

(11) **7315** (13) T1
(21) **2017/64** (22) 25/01/2017
(45) 31/10/2017

(30) EP13382037 07/02/2013 -- and
US201361770096P 27/02/2013 US
(96) 07/02/2014 EP14706498.4

(97) 16/11/2016 EP2953927

(73) **Draconis Pharma, S.L.**


08225 Terrassa - Barcelona, ES

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VIRGILI BERNADÓ, Marina; CARCELLER GONZALEZ, Elena and SALAS SOLANA, Jordi

(54) **ЗАМЕНЕТИ БЕНЗАИМИДИ СО АКТИВНОСТ КОН EP4 РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Соединение со општа формула (I):



каде

што

секој R1 може да биде -COOH; H; халоген; тетразол; -SO₂-NH-C(=O)-R'; -C(=O)NH-SO₂-R'; или -SO₂-OH под услов дека само еден од нив мора секогаш да претставува -COOH; или тетразол или -SO₂-NH-C(=O)-R' или -C(=O)NH-SO₂-R' или -SO₂-OH, секој R2 е независно селектиран од групата која што се состои од H; халоген; C1-6-алкил; или -O-C1-6-алкил, под услов дека најмалку

еден R2 мора да биде различен од H R3 е селектиран од H; или C1-6-алкил; R4 е халоген или C1-6-алкил; A, B и C независно претставува CRa или N; Y е -NR₅R₆; -OR₇; фенил, незадолжително заменет со најмалку еден Rb; бензил незадолжително заменет со најмалку еден Rb; 5- или 6-член хетероцикличен прстен, незадолжително заменет со најмалку еден Rb, кој што содржи најмалку еден хетероатом селектиран од N, O или S; 1-4-алкилен-C3-6-циклоалкил; или C2-6-алкил; R5 и R6 се независно селектирани од H; C1-6-алкил; бензил; C3-6циклоалкил; -C1-4-алкилен-C3-6циклоалкил; или -C1-4-алкилен-C1-6-алкилокси; R7 е H, C1-6-алкил, бензил незадолжително заменет со најмалку еден Rc; или -C1-4-алкилен-C3-6циклоалкил; R' е независно селектиран од водород; C1-6-алкил; незадолжително заменет фенил; или -N(CH₃)₂;

Ra е H или C1-6-алкил; секој Rb е независно H; C1-6-алкил; халоген; -CN; трихало-C1-6-алкил; -CONR₈R₉; -OR₁₀ или -C1-4-алкилен-OR₁₁; секој Rc е независно H; C1-6-алкил; или халоген;

R8 и R9 се независно селектирани од H; или C1-6-алкил;

R10 и R11 се независно селектирани од H; или C1-6-алкил;

под услов дека кога R1 е COOH во мета позиција, а R2 е метил или Cl или кога R1 е COOH во

пара позиција и R2 е метил, R7 не е метил и R4 не е Br, и под услов дека кога R1 е тетразол околноста каде што Y е метокси или пирролидинил и R4 е Br или Cl не е можен,

и солите и солватите од тоа.

има уште 14 патентни барања.

(51) H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136

(11) 7301

(13) T1

(21) 2017/65

(22) 25/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) KR20090101191 23/10/2009 KR

(96) 22/10/2010 EP14192864.8

(97) 25/01/2017 EP2838267

(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Min, Jung-Hye; Kim, Il-Koo and Han, Woo-Jin


(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, БАЗИРАНА НА ХИЕРАРХИСКАТА СТРУКТУРА НА ЕДИНИЦАТА ЗА КОДИРАЊЕ

(57) 1 Постапка за декодирање на видео (1500), постапката содржи: прием на податочен тек којшто содржи кодиран видео податок (2110); добивање, од податочниот тек, информација за врската помеѓу длабочина на кодирана единица и начин на квантизација, кадешто информацијата за наведената врска специфицира начин на квантизација, за секоја длабочина помеѓу множеството на длабочини, која покажува дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен; и кадешто:


сликата е поделена во множество на максимални единици за кодирање, максималната единица за кодирање, помеѓу множеството на максимални единици за кодирање, е хиерархиски поделена во една или повеќе единици за кодирање со длабочина вклучувајќи најмалку една постојна длабочина и пониска длабочина во согласност со поделената информација на единицата за кодирање, понатаму содржи, за единица за кодирање од постојната длабочина: определување, врз база на информација за наведената врска, дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен во единицата за кодирање од постојната длабочина (2130), кога поделената информација покажува делење на постојната длабочина, кодираната единица на постојната длабочина е поделена во четири кодирачки единици со пониска длабочина, независно од соседните кодирачки единици, и

кога поделената информација покажува недељење на постојната длабочина, трансформациските единици се определени од единицата за кодирање од постојната длабочина, инверзна-квантизација е изведена на на единиците за трансформација употребувајќи го резултатот на определувањето на тоа дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен во единицата за кодирање од постојната длабочина и инверзна-трансформација е изведена на трансформациските единици.
има уште 0 патентни барања.


Слика 1



Слика 2



Слика 3



(51) Н 04N 19/103, Н 04N 19/105, Н 04N 19/119, Н 04N 19/122, Н 04N 19/124, Н 04N 19/126, Н 04N 19/96, Н 04N 19/174, Н 04N 19/176, Н 04N 19/30, Н 04N 19/50, Н 04N 19/61, Н 04N 19/136

(11) 7300

(13) T1

(21) 2017/66

(22) 25/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) KR20090101191 23/10/2009 KR

(96) 22/10/2010 EP15153236.3

(97) 25/01/2017 EP2897364

(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Min, Jung-Hye; Kim, Il-Koo and Han, Woo-Jin

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, БАЗИРАНА НА ХИЕРАРХИСКАТА СТРУКТУРА НА ЕДИНИЦАТА ЗА КОДИРАЊЕ

(57) 1 Уред за декодирање на видео, уредот содржи:

приемник (1510) конфигуриран за прием на податочен тек којшто содржи кодиран видео податок;


синтаксен анализатор (1520) конфигуриран да обезбеди, од податочниот тек, информација за врската помеѓу длабочина на кодирана единица и начин на

квантизација, каде што информацијата за наведената врска го специфицира налинот на квантизација, за секоја длабочина од множеството на длабочини, којшто покажуваат дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен (параграф 79-80, 276); и декодер (1530) конфигуриран да изведе инверзна-квантизација и инверзна-трансформација, каде што:


сликата е поделена во множество на максимални единици за кодирање, максималната единица за кодирање, од множеството на максимални единици за кодирање, е хиерархиски поделена во една или повеќе единици за кодирање со длабочина вклучувајќи најмалку една постојна длабочина и пониска длабочина во согласност со поделената информација добиена од податочниот тек, каде што, за единица за кодирање од постојната длабочина: синтаксниот анализатор понатаму одредува

дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен во единицата за кодирање од постојната, врз основа на информацијата за наведената врска, кога поделената информација покажува делење на постојната длабочина, единицата за кодирање од постојната длабочина е поделена во четири единици за кодирање од пониската длабочина, независно од соседните единици за кодирање, и кога поделената информација покажува недељење на постојната длабочина, трансформациските единици се добиени од единицата за кодирање од постојната длабочина, и декодерот изведува инверзна-квантизација на единиците за трансформација употребувајќи го резултатот на определувањето на тоа дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен во единицата за кодирање од постојната длабочина, и изведува инверзна-трансформација на трансформациските единици.


Слика 1



Слика 2



Слика 3



(51) Н 04N 19/103, Н 04N 19/105, Н 04N 19/119, Н 04N 19/122, Н 04N 19/124, Н 04N 19/126, Н 04N 19/96, Н 04N 19/172, Н 04N 19/174, Н 04N 19/176, Н 04N 19/30, Н 04N 19/50, Н 04N 19/61, Н 04N 19/136

(11) 7299

(13) T1

(21) 2017/67

(22) 25/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) KR20090101191 23/10/2009 KR

(96) 22/10/2010 EP15169004.7

(97) 25/01/2017 EP2940997

(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Min, Jung-Hye; Kim, Il-Koo and Han, Woo-Jin

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, БАЗИРАНА НА ХИЕРАРХИСКАТА СТРУКТУРА НА ЕДИНИЦАТА ЗА КОДИРАЊЕ

(57) 1 Постапка за декодирање на видео, постапката содржи: делење на слика во различни единици за кодирање (2110); и добивање, од податочниот тек, информација за врската помеѓу длабочина на кодирана единица и начин на квантизација, каде што информацијата за наведената врска покажува начин на квантизација, за секоја

длабочина помеѓу множеството на длабочини, која покажува дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен (2120); и кадешто:


сликата е поделена во множество на максимални единици за кодирање, максималната единица за кодирање, помеѓу множеството на максимални единици за кодирање, е хиерархиски поделена во различни единици за кодирање со длабочина вклучувајќи најмалку една постојна длабочина и пониска длабочина во согласност со поделената информација на единицата за кодирање, кадешто поделената информација за кодираната единица е добиена од податочниот тек, понатаму содржи, за единица за кодирање од постојната длабочина: определување, дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен во единицата за кодирање од постојната длабочина, врз база на информација за наведената врска (2130);

кога поделената информација на единицата за кодирање од постојната длабочина покажува делење, кодираната единица на постојната длабочина е поделена во четири кодирачки единици со пониска длабочина, независно од соседните кодирачки единици, и

кога поделената информација на единицата за кодирање на постојната длабочина покажува не-делење, една или повеќе трансформациски единици се добиени од единицата за кодирање од постојната длабочина, со делење на единицата за кодирање од постојната длабочина со употреба информација за делење на единица за трансформирање добиена од податочниот тек, и инверзна-квантизација е изведена на една или повеќе трансформациски единици, употребувајќи го резултатот на определувањето на тоа дали квантизацискиот параметар делта треба да биде употребен во единицата за кодирање од постојната длабочина.

има уште 0 патентни барања

Слика 1



(51) H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 19/196

(11) 7298

(13) T1

(21) 2017/68

(22) 25/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) KR20110006486 21/01/2011 KR;
US20100362829P 09/07/2010 US and
US20100367952P 27/07/2010 US

(96) 07/07/2011 EP11803806.6

(97) 25/01/2017 EP2580912

(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HAN, Woo-Jin; KIM, Il-Koo; LEE, Sun-Il
and LEE, Tammy

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО УПОТРЕБА НА ИНТЕГРИРАЊЕ НА БЛОКОВИ


(57) 1 Постапка за декодирање на видео, постапката содржи: добивање, од податочен тек, прескокнувачки индикатор на состојба за кодирачка единица којшто покажува дали кодирачката единица е декодирана во согласност со начинот на прескокнување, кога индикаторот на состојба покажува начинот на прескокнување, добиен, од податочниот тек, индексот на интеграција покажува еден блок помеѓу кандидатска блок група, кога индикаторот на состојба покажува не-прескокнувачки начин, добиен, од податочниот тек, тип на партиција и интегрирана информација за партиција, кадешто интегрираната информација од партицијата покажува дали партицијата помеѓу една или повеќе партиции е декодиран на интегриран начин, кога интегрираната информација за партицијата го покажува интегрираниот начин, интегриран индекс кој покажува еден блок помеѓу кандидатската блок група за партицијата е добиен од податочниот тек, и изведување на компензација на движење на

партицијата со употреба на информација за движење од блокот за кој индексот на интеграција покажува,

кадешто:

кога типот на партиција е добиен од податочниот тек, едната или повеќе партиции, вклучувајќи ја партицијата, се одредени со делење на одираната единица врз база на типот на партиција се карактеризира со тоа што кандидатската блок група за партицијата вклучува еден или повеќе блокови од следниве три соседни блокови на партицијата: лев-долен блок лоциран на лева страна од најлевиот блок од долните блокови директно под долната граница на партицијата, долниот-лев блок е лоциран под најдолниот блок од левите блокови соседно на левата граница на партицијата, лев-горен блок лоциран на лева страна од најлевиот блок од горните блокови директно над горната граница на партицијата, левиот горен-блок лоциран над најгорниот блок помеѓу левите блокови соседно на левата граница на партицијата, и десен-горен блок лоциран на десна страна од најдесниот блок помеѓу горните блокови директно над горната граница на партицијата;

има уште 1 патентни барања.



(51) C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 1/08

(11) 7318

(21) 2017/69

(30) US20100356096P 18/06/2010 US

(96) 17/06/2011 EP11728491.9

(13) T1

(22) 26/01/2017

(45) 31/10/2017

(97) 02/11/2016 EP2582701

(73) Altos Therapeutics, LLC

697 N. San Antonio Road Los Altos,
California 94022, US


(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) LUEHR, Gary, W.; SUNDARAM, Arathi;
JAISHANKAR, Priyadarshini; PAYNE, Philip, W.
and DRUZGALA, Pascal


(54) **D2 АНТАГОНИСТИ, МЕТОДИ ЗА
СИНТЕЗА И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение со формула I:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што

R1 е 1-фенил-1-оксо-(C2-C6алкил)
незадолжително заменет на 4-та позиција на
фенилот со хало,
R2 е циклохексил;
R3



и

R10 е H или алкил од еден до шест јаглериоди.
има уште 7 патентни барања.

(51) **B 29C 70/54, B 29C 70/38**

(11) **7319**

(13) T1

(21) **2017/70**

(22) 26/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) FR20080058875 19/12/2008 FR

(96) 18/12/2009 EP09805755.7

(97) 09/11/2016 EP2376276

(73) **Hexcel Reinforcements**

ZI La Plaine 01120 Dagneux, FR

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) BERAUD, Jean-Marc; DUCARRE,

Jacques and THIEL, Jean-Benoît


(54) **ГЛАВА НА АПЛИКАТОРОТ ЗА
ПРИЦВРТУВАЊЕ НА ПРЕДИВОТО ВРЗ
ПОВРШИНАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ**

(57) 1 Глава на апликаторот за
прицврстување на предивото (2) врз
површината за поставување (3), главата
вклучува:

- механизам за сечење (8) на
прицврстеното предиво (2) нагоре кон зоната
за апликација (5), вклучува најмалку една

единица за сечење (10) и една моторна единица (11) со можност за движење на единицата за сечење (10), - систем за пренасочување (16) на прицврстеното предиво (2) после сечењето, над зоната за апликација (5), вклучувајќи најмалку еден барабан (18) назначено со тоа што единицата за сечење (10) е поставена на едниот крај на раменото (12) ротабилно поврзано со оската (13) а се движи кружно со помош на единицата со мотор (11) со можност за придвижување на единица за сечење според цикларно алтерирано движење, според ударот нанапред во едната насока на ротација (ф1) за сечење на прицврстеното предиво (2) во една страна, и со повратниот удар во насока на ротација (ф2) спротивна на претходната од друга страна, за исклучување на единицата за сечење (10) во однос на прицврстеното предиво (2), барабанот (18) е поставен врз оската (13) додека е врзан за другиот за да се воведе во ротација со моторната единица (11) од механизмот за сечење (8) со што се

обезбедува системот за пренасочување (16) е движен со мотор, системот за пренасочување вклучува механизам за затегнување (20) на прицврстеното предиво (2) во однос на барабанот (18), механизмот за затегнување (20) вклучува контра-барабан (21) поставен со ликот кон барабанот (18) за да прицврстеното предиво (2) поминува помеѓу барабанот (18) и контра-барабанот (21), движењето на контра-барабанот се контролира со системот за одделување/повторен контакт (24) во однос на барабанот за да се движи контра-барабанот (21) или со одделување пред ротацијата на барабанот (18) во неговиот удар нанапред (ф1) и ослободувајќи го предивото (2), или при повторниот контакт пред ротацијата на барабанот (18) заедно со повратниот удар наназад (ф2) за да се осигура движење со триење на предивото (2) преку барабанот (18) за време на неговата ротација, најмалку барем до зоната за апликација (5).
има уште 8 патентни барања.



(51) **B 65D 85/804**

(11) **7296**

(13) T1

(21) **2017/72**

(22) 26/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) DE102012109186 27/09/2012 DE

(96) 27/09/2013 EP13771121.4

(97) 09/11/2016 EP2900572

(73) **K-fee System GmbH**

Senefelder Strasse 44 51469 Bergisch Gladbach, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KRÜGER, Marc

(54) **КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА ШТО СОДРЖИ ФИЛТРИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ ПОВРЗАН ЗА ИСТАТА СО ЗАПЕЧАТУВАЊЕ**

(57) 1 Капсула за една употреба (1) за произведување пијалок, што има страничен сид (1.2) и основа (1.1) кои заеднички дефинираат простор (1.7), каде што во рамките на просторот (1.7) филтрирачки елемент (2) е запечатен за основата (1.1), каде што обезбеден е спој за запечатување (7) кој што е тороиден и надворешниот дијаметар (L1) на спојот за запечатување е 75 до 85% од дијаметарот (L3) на филтрирачкиот елемент (2), назначено со тоа, што внатрешниот дијаметар (L1) на спојот за запечатување е 67 до 77% од дијаметарот (L3) од филтрирачкиот елемент (2).

има уште 9 патентни барања.



(51) **C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/5025**

(11) **7359** (13) T1
(21) **2017/73** (22) 26/01/2017
(45) 31/10/2017

(30) US752634P 21/12/2005 US

(96) 18/12/2006 EP06847749.6

(97) 02/11/2016 EP1966214

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LU, Tianbao; MARKOTAN, Thomas, P.; ALEXANDER, Richard; CONNORS, Richard, W.; CUMMINGS, Maxwell, D.; GALEMMO, Robert, A.; HUFNAGEL, Heather, Rae; JOHNSON, Dana, L.; KHALIL, Ehab; LEONARD, Kristi, A.; MARONEY, Anna, C.; SECHLER, Jan, L.; TRAVINS, Jeremy, M. and TUMAN, Robert, W.

(54) **ТРИАЗОЛОПИРИДАЗИНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА**

(57) 1 Соединение со формулата I:




и негови N-оксиди, фармацевтски прифатливи соли, солвати, и стереохемиски изомери, каде што: R1 е моно или бицикличен хетероарил, или пиридин-2-он-ил, каде што наведениот хетероарил е опционално супституиран со еден, два или три Ra супституенти; каде што Ra е -NH2, халоген, алкокси, алкилетер, алкилтио, алкилсулфонил, фенилсулфонил, хетероарилсулфонил, хетероциклилсулфонил, -SO2NH2, алкилсулфонамид, алкил, аминокалкил,

алкиламино, фенил, хетероарил, циано, алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил, -CO2-алкил, -C(O)-Rb, -C(1-4)алкил-морфолинил, -C(1-4)алкил-пиперидинил, -C(1-4)алкил-пиперазинил, -C(1-4)алкил-N'-метил пиперазинил, -C(1-4)алкил-Rb, -C(O)NH-C(1-4)алкил-Rb, или -C(O)NRcRd; каде што Rb е хетероциклил, алкилсулфонил, -SO2NH2, алкилсулфонамид, -OH, -Оалкил, -NH2, -NНалкил, или -N(алкил)2; Rc и Rd се независно одбрани од: H, фенил, хетероарил, или C1-6 алкил, каде што наведениот C1-6алкил може опционално да е супституиран со еден супституент одбран од: -N(CH3)2, морфолинил, пиперидинил, пиперазинил, N-метил пиперазинил, алкилсулфонил, -SO2NH2, алкилсулфонамид, хидроксил, и алкокси; или Rc и Rd заедно може да формираат 5 до 7 член хетероцикличен прстен, опционално содржи втора хетеросредина одбрана од O, NH, N(алкил), SO, SO2, или S; каде што наведениот Rc-Rd хетероцикличен прстен е опционално супституиран со алкил, -SO2алкил, или -C(O)алкил; A е прстен одбран од групата составена од: фенил, моно или бицикличен хетероарил, 3-(4-метокси-бензил)-3Н-хиназолин-4-он-6-ил, хиназолин-4-он-6-ил, и бензо-фузиран хетероциклил; каде што наведениот фенил, хетероарил, или бензо-фузиран хетероциклил се опционално супституирани со еден до три супституенти независно одбрани од групата составена од: -OH, алкил, фенил, хетероарил, алкокси, -CN, халоген, нитро, -NH2, -N(CH3)2, -NHC(O)NHC1-6алкил, и -NHC(O)C1-6алкил; R5 и R6 се F; и R7 и R8 се H, халоген или C1-6 алкил. има уште 32 патентни барања.

U87MG инхибиција на раст на тумор со пример 1

Вредностите се средни $\pm$ SD од $n = 12-15$ животни/групи.



Нацрт 1

(51) A 61K 31/351, A 61K 31/7004, A 61K 31/7048, A 61K 36/63, A 61K 47/10, A 61K 47/32, A 61K 9/06, A 61K 9/08, A 61P 17/02

(11) 7297

(13) T1

(21) 2017/74

(22) 26/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) WO2010ES70327 14/05/2010 --

(96) 13/05/2011 EP11743251.8

(97) 02/11/2016 EP2570124

(73) Sanyres Sur, S.L.,; Servicio Andaluz de Salud, and Quesper, R&D, S.L.,
Calle Cronista Rey Díaz, 2 14006 Córdoba, ES; Avda. de la Constitución 18 41001 Sevilla, ES and Avda. Conde de Vallellano, 13, 6{deg}-1 14004 Madrid, ES

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) QUESADA GÓMEZ, José Manuel;
SANTIAGO MORA, Raquel María and CASADO DÍAZ, Antonio

(54) **ОЛЕУРОПЕИН СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАНИ И ЧИРЕВИ КАЈ ПОСТАРИ ЛУЃЕ И/ИЛИ ДИЈАБЕТИЧАРИ**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи олеуuropeин како единствена активна состојка за употреба во третманот на лекување на рани и чиреви кај лица во поодминати години или постарите и/или дијабетичари избрани од групата составена од: дијабетско стапало, чир од притисок и венски чир.
има уште 9 патентни барања.

Слика 1



(51) C 07D 239/74, C 07D 403/04, C 07D 401/14, C 07D 215/48, C 07D 403/12, C 07D 401/04, C 07D 401/12, A 61K 31/517, A 61K 31/4709, A 61P 35/00

(11) 7295

(13) T1

(21) 2017/75

(22) 26/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201161579377P 22/12/2011 US

(96) 17/12/2012 EP12808640.2

(97) 02/11/2016 EP2794571

(73) Merck Patent GmbH

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HUCK, Bayard R.; CHEN, Xiaoling; XIAO, Yufang; LAN, Ruoxi; NEAGU, Constantin; DE SELM, Lizbeth Celeste; POTNICK, Justin; KARRA, Srinivasa, R. and JOHNSON, Theresa, L.

(54) **НОВИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ**

КАРБОКСАМИДИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА КИНАЗА АКТИВНОСТ

(57) 1 Соединение во согласност со следната формула (I),



(I)

или негови стереоизомери или таутомери, или фармацевтски прифатливи соли од секој од наведените, вклучувајќи негови смеси во сите односи, каде што X е N; Y е N-R5, O, или отсутен; R1 е L1-R6, L1-R6-L2-R7; R2 е H, Hal, OH, OA, CN, NH2, или NHA; R3 е H, CH3, или C(Hal)3; R4 е H, Hal, OH, COOH, NH2, или CN; R5 е H, LA или моноцикличен алкил којшто има 3, 4, 5, 6, или 7 прстенести атоми, во којшто една или две CH2 групи може да бидат заменети со -NH- група, или R5, R1 заедно формира моноцикличен алкил којшто има 3, 4, 5, 6, или 7 прстенести атоми, во којшто една или две CH2 групи може да бидат заменети со O атом и/или -NH-, -NA-, -N(L1-R6)-, -CHA-, -CA2-, CH(L1-R6)- или -CO-

група, и којшто моноцикличен алкил може да биде супституиран со NH_2 ; L_1 , L_2 се независно единечна врска или неразгранета или разгранет алкил којшто има 1, 2, 3, 4 или 5 C атоми, којшто може да биде несупституирана или моно или дисупституирана со Hal , OH , NH_2 , $\text{NH}(\text{LA})$, $\text{N}(\text{LA})_2$, и кадешто една или две CH_2 групи може да бидат заменети со O атом или со - CO -, - NH -, - $\text{N}(\text{LA})$ -, - CONH -, - $\text{N}(\text{LA})\text{COO}$ - или - NHCO -група;

R_6 е Ag или моноцикличен алкил којшто има 3, 4, 5, 6, или 7 прстенести атоми, во којшто една или две CH_2 групи може да биде заменети со O атом и/или - NH -, - NA -, - CHA -, - CO - или - CONHA - група; R_7 е фенил, којшто е несупституиран или независно моно-, ди- или трисупституиран со Hal , $\text{C}(\text{Hal})_3$, CH_3 , CH_3O , $\text{C}(\text{Hal})_3\text{O}$, Ag е моно- или бицикличен ароматичен хомо- или хетероцикличен којшто има 0, 1, 2, 3 или 4

N, O и/или S атоми и 5, 6, 8, 9, или 10 основни атоми, коишто можат да бидат несупституирани или, независно еден од друг, моно-, ди- или трисупституирани со Hal , A, OA, OH, NH_2 , или NHA ; A е неразгранет или разгранет линеарен или цикличен алкил којшто има 1, 2, 3, 4, 5 или 6C атоми, во којшто една или две CH_2 групи може да бидат заменети со O атом и/или - NH -, - NHCOAg или - CONHAg група во којшто 1-3 H атоми може да бидат заменети со Hal , и во којшто една или две CH_3 групи може да бидат заменети со NH_2 , OH, $\text{NH}(\text{LA})$ или $\text{N}(\text{LA})_2$ група; LA е неразгранет или разгранет, линеарен алкил којшто има 1, 2, 3, или 4 C атоми кадешто 1, 2 или 3 H атоми може да бидат заменети со Hal (пр., метил, етил, и трифлуорометил); и Hal е F, Cl, Br или I. има уште 7 патентни барања.

(51) **G 07C 9/00, G 07F 17/32, G 07F 9/06, G 08B 13/14**

(11) **7339**

(13) T1

(21) **2017/76**

(22) 27/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) DE201210111080 16/11/2012 DE

(96) 12/11/2013 EP13789548.8

(97) 02/11/2016 EP2920772

(73) **Novomatic AG**

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **SEIS, Berthold and SCHUSTER, Marius**

(54) **ЕДИНИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАРИ И МАШИНА ЗА ЗАБАВА КОЈАШТО ИМА ЕДИНИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАРИ**

(57) 1 Машина за забава со контролер за структурата на играта (33), наведениот

контролер за структурата на играта (33) е споен со контролна единица (24) единицата за издавање на пари (23), кадешто контролерот за структурата на играта (33) комуницира со контролната единица (24) со цел издавање на пари, кадешто единицата за издавање на пари (23) содржи

- електро мотор (25) и
- контролната единица (24) содржи единица за складирање (32),


- кадешто електричниот мотор (25) е споен со контролната единица (24) со помош на енкапсулиран и контролабилен прекинувач (26) споен со електричниот мотор (25) и може да биде контролиран со помош на прекинувачот (26) за издавање на кеш со струја/напон за одреден временски период,

кадешто монофлотот (30) поврзан со прекинувачот (26) генерира специфично време за егзекуција на електричниот мотор (25) преку кореспондентно I напонско/струјно напојување преку затворање на струјното коло со помош на прекинувачот (26); и

- кадешто контролната единица (24) е предвидена и обликувана за издавање на код кој се генерира како напонска секвенца со напонски падови; и
- кадешто дво-јадрениот електричен кабел (29) може да се искористи за пренесување на кодот, со којшто електричниот мотор (25) ќе биде напоен со оперативен напон/оперативна струја,

- компаративен модул (28) за прием на кодот и компарација на кодот со претходно дефиниран код, кадешто

- компаративниот модул (28) претходи на регистар за размена (27), кадешто кодот може да биде сериски филтриран од напонот применет на електричниот мотор (25) преку регистарот за размена (27) и пренесен паралелно кон компаративниот модул (28), и
- прекинувачот (26) за напојување со напон кон електричниот мотор (25) за издавање кеш може да се контролира со помош на монофлотот (30) доколку приемниот код е идентичен со претходно дефинираниот код. има уште 3 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 47J 37/07**

(11) **7340**

(13) T1

(21) **2017/80**

(22) 30/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20090186464P 12/06/2009 US

(96) 11/06/2010 EP10786884.6

(97) 18/01/2017 EP2440094

(73) **Burger King Corporation**

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida

33126, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FIETSAM, Kim Charles; SWANSON, Gregory, K.; MONROE, Daryl, R.; SHEI, Steven, M.; HENKE, Daniel Marvin; REESE, Robert, J. and STAFFORD, Jeffrey, A.

(54) **ЕЛЕКТРИЧНА СКАРА**

(57) 1 Електрична скара (30) којашто содржи:


куќиште (32) коешто има горна (34), долна (36), предна (38), задна (40) и спротивни страни (44, 46), комора за готвење (52) во куќиштето, површина за готвење (58) во комората за готвење (52), горен извор на топлина (66) во комората за готвење (52) над површината за готвење (58), долен извор на топлина (68) во комората за готвење (52) под површината за готвење (58), електрично коло (70) за обезбедување на електрична енергија кон горниот и долниот извор на топлина (66, 68), споменатото електрично коло (70) вклучува најмалку еден конектор на куќиштето за брзо вклучување/исклучување, споменатиот долен извор на топлина (68) содржи отстранлив топлински модул (82, 84, 86) којшто има електричен топлински елемент (94) и конектор за брзо

вклучување/исклучување за брзо електрично вклучување и исклучување на споменатиот електричен топлински елемент кон и од споменатиот конектор за брзо вклучување/исклучување на куќиштето, и држач на модулот (120) на куќиштето за држење на наведениот отстранлив топлински модул (82, 84, 86), наведениот топлински модул (82, 84, 86) е подвижен од прва позиција во којашто топлинскиот елемент е во држачот на модулот (120) и оперативен за загревање на комората за готвење во втора позиција во којашто топлинскиот модул (82, 84, 86) е отстранет од држачот на модулот (120) за да се овозможи замена на модулот;

кадешто споменатиот топлински модул (82, 84, 86) содржи рамка (90) која го држи споменатиот топлински елемент (94), и кадешто споменатиот држач на модулот (120) е конфигуриран за држење на рамката (90) во позиција во којашто топлинскиот елемент (94) се испакнува во правец на комората за готвење (52), кадешто наведената комора за готвење (52) содржи повеќекратни зони на готвење (21, 22, 23) којшто имаат топлински барања, и понатаму содржи множество од наведените отстранливи топлински модули (82, 84, 86) коишто имаат различни топлински конфигурации за остварување на различните топлински барања, и множество на различни локации на наведениот држач на модулот (120), секоја локација кореспондира кон соодветна зона на готвење (21, 22, 23); кадешто во внатрешноста на куќиштето (38) е обезбеден конвеер (56) кој ја дефинира наведената површина за готвење (58) со цел транспорт на храната низ комората за готвење (52).

има уште 11 патентни барања.

Слика 1



(51) **A 61K 9/72, A 61K 45/06, A 61K 31/439, A 61P 25/20, A 61P 11/06, A 61P 43/00, A 61P 11/00**

(11) **7341**

(13) T1

(21) **2017/81**

(22) 30/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP20110382114 15/04/2011 -- and US201161497771P 16/06/2011 US

(96) 11/04/2012 EP12712699.3

(97) 16/11/2016 EP2696871

(73) **Almirall, S.A.**

Ronda del General Mitre 151 08022

Barcelona, ES

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DE MIQUEL SERRA, Gonzalo; GARCIA GIL, Maria, Esther and SALA PEINADO, Maria, Jose

(54) **АКЛИДИНИУМ ЗА УПОТРЕБА ВО ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА СПИЕЊЕ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Аклидиниум или било кое од неговите стереоизомери или смеса на стереоизомери, или негова фармацевтска прифатлива сол или солват, за употреба во подобрување на квалитетот на спиење кај пациенти со респираторни проблеми.
има уште 8 патентни барања.

(51) **C 07K 16/24, C 07K 16/46, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 11/06**

(11) **7342**

(13) T1

(21) **2017/85**

(22) 31/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) GB20090004214 11/03/2009 GB

(96) 10/03/2010 EP10714046.9

(97) 16/11/2016 EP2406283

(73) UCB Biopharma SPRL

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SMITH, Bryan, John; GOZZARD, Neil;

LAWSON, Alastair, David, Griffiths;

LIGHTWOOD, Daniel, John; PALFRAMAN,

Roger, Thomas and TYSON, Kerry, Louise

(54) МОЛЕКУЛИ НА АНТИТЕЛО КОИШТО ИМААТ СВРЗУВАЧКА СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ IL-13

(57) 1 Антагонистичко антитело коешто се врзува за човечки IL-13 коешто содржи тешка низа, кадешто варијабилниот домен од тешката низа ја содржи секвенцата дадена во SEQ ID NO:31 и дополнително содржи лесна низа, кадешто варијабилниот домен од лесната низа ја содржи секвенцата дадена во SEQ ID NO:23.

има уште 15 патентни барања.

Слика 1

SEQ ID No: 1 CDR H1
GFSLTNYHVQ

SEQ ID No: 2 CDR H2
VMWSDGGDTSEFNSVLKS

SEQ ID No: 3 CDR H3
DGTIAAMDYFDY

SEQ ID No: 4 CDR L1
LASEDISNYLA

SEQ ID No: 5 CDR L2
HTSRLQD

SEQ ID No: 6 CDR L3
QGGYRFPLT

SEQ ID No: 7 Rat Ab VL region CDRs in bold
DIQMTQSPHS LSASLGTVS IECLASEDIS NYLAWYQQKP GKSPQLLIYH
TSRLQDGVPS RFSGSGSGTQ FSLKISNMQP EDEGVVYCQQ GYRFPPLTFGS
GTKLELK

SEQ ID No: 8 Rat Ab VL region
gacatccaga tgacacagtc tccacattcc ctgtctgcat ctctgggaga
aactgtctcc ategaatgtc tagcaagtga ggacatttcc aattatttag
cgtggtatca gcagaagcca ggaatctc ctcagctctt gatctatcat
acaagtaggt tgcaagatgg qgtcccatca cggttcagtg gcagtggatc
tggcacacag tttctctcca agatcagtaa catgcaacct gaagatgaag
gggtctatta ctgtcaacag ggttacaggt ttccgctcac gttcgggtct
gggaccaagc tgggaattgaa a

SEQ ID No: 9 Rat Ab VL region with signal sequence underlined
MGVPTQLLGL LLLWITDAIC DIQMTQSPHS LSASLGTVS IECLASEDIS
NYLAWYQQKP GKSPQLLIYH TSRLQDGVPS RFSGSGSGTQ FSLKISNMQP
EDEGVVYCQQ GYRFPPLTFGS GTKLELK

(51) **A 61K 47/48, A 61K 47/26**(11) **7343**

(13) T1

(21) **2017/86**

(22) 31/01/2017

(45) 31/10/2017


(30)

(96) 25/03/2009 EP09776213.2

(97) 30/11/2016 EP2411053

(73) **Pharmacosmos Holding A/s**
4300 Holbæk, DK(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ANDREASEN, Hans

(54) **СТАБИЛНО СОЕДИНЕНИЕ НА**
ЖЕЛЕЗЕН ОЛИГОСАХАРИД(57) 1 Соединение на железен олигосахарид
кое што содржи хидрогенизиран
олигосахарид во стабилна врска со
железен оксихидроксид, при што
хидрогенизираниот олигосахарид има
просечна молекуларна тежина (Mw) од
помалку од 3,000 Далтони, што се
карактеризира со тоа што содржигната на
димерниот сахарид во споменатиот
хидрогенизиран олигосахарид е 2.9 % според
тежигна или помалку, врз основа на вкупната
тежина на хидрогенизираниот олигосахарид.
има уште 14 патентни барања.

СЛИКА 1

(51) **B 29B 17/00**(11) **7344**

(13) T1

(21) **2017/91**

(22) 31/01/2017

(45) 31/10/2017

(30) IT2012PN00024 03/05/2012 IT

(96) 02/05/2013 EP13729451.8

(97) 02/11/2016 EP2844445

(73) **GEES Recycling S.r.l.**

Via I[deg] Maggio, 8 33070 Budoia (PN), IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) VERSOLATO, Daniele; BRAVO,
Emanuele; LUCCHESI, Giovanni and MIONI,
Franco

(54) ПОСТАПКА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА
ПОЛИМЕРЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈАКНАТИ
СО ВЛАКНА И ПОВРЗАНИ УРЕДИ

(51) **C 07K 16/44, A 61K 39/00**

(11) **7345**

(21) **2017/93**

(13) T1

(22) 01/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP20100151239 20/01/2010 -- and
US20100383914P 17/09/2010 US

(96) 20/01/2011 EP11703410.8

(97) 18/01/2017 EP2525812

(73) **Boehringer Ingelheim International
GmbH**

**Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am
Rhein, DE**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HAUDEL, Norbert; CANADA, Keith; SINGH,
Sanjaya; VAN RYN, Joanne; PARK, John
Edward; KUNZ, Ulrich; LITZENBURGER,
Tobias and WATERMAN, Alisa

(54) **АНТИКОАГУЛАНТНИ АНТИДОТИ**

(57) 1 Молекула на антитело којашто има
сврзувачка специфичност за дабигатран
којшто содржи тешка низа на варијабилен
домен со CDR1 од SEQ ID NO: 1, CDR2 од
SEQ ID NO: 7, CDR3 од SEQ ID NO: 10, и
лесна низа на варијабилен домен со CDR1
од SEQ ID NO: 13, CDR2 од SEQ ID NO: 14, и
CDR3 од SEQ ID NO: 15.
има уште 19 патентни барања.



Слика 1



(51) **H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 19/196**

(11) **7346**

(13) T1

(21) **2017/95**

(22) 02/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) KR20110006486 21/01/2011 KR;
US20100362829P 09/07/2010 US and
US20100367952P 27/07/2010 US

(96) 07/07/2011 EP15154330.3

(97) 01/02/2017 EP2897365

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd**
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Kim, Il-Koo; Lee, Sun-Il; Han, Woo-Jin and
Lee, Tammy

(54) **УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО**
СО УПОТРЕБА НА ИНТЕГРИРАЊЕ НА
БЛОКОВИ

(57) 1 Уред за декодирање на видео, уредот
содржи:

синтаксичен анализатор кој добива, од податочен тек, прескокнувачки индикатор на состојба за кодирачка единица којшто покажува дали кодирачката единица е начин на прескокнување, кога индикаторот на состојба покажува не-прескокнувачки начин, добива, од податочниот тек, информација за типот на партиција за предвидувањек којашто одредува најмалку една партиција од кодирачката единица употребувајќи ја информацијата за типот на партиција и добива интегриран индикатор на состојба на партицијата, од примениот податочен тек; и обезбедувач на информација за движење којшто, кога интегрираниот индикатор на состојба покажува интегриран начин, обезбедува интегриран индекс за партицијата и одредување на информација

за движење за партицијата со употреба на информација за движење на блок чијшто индекс на интеграција индицира, и, кога интегрираниот индикатор на состојба за партицијата покажува не-интегриран начин, обезбедува информација за движење на партицијата од податочниот тек; и декодер на податок којшто, кога интегрираниот индикатор на состојба покажува интегриран начин, врши компензација на движење на партицијата со употреба определена информација за движење на блокот кого индексот на интеграција го покажува, и кога интегрираниот индикатор на состојба за партицијата покажува не-интегриран начин, обезбедува информација за движење на партицијата од податочниот тек; врши компензација на движење на партицијата со употреба на добиената информација за движење,

се карактеризира со тоа што индексот на интеграција покажува еден блок помеѓу интегрирана кандидатска блок група којашто содржи еден или повеќе блокови од следнице три соседни блокови на партицијата:

лев-долен блок лоциран на лева страна од најлевиот блок од долните блокови директно под долната граница на партицијата, лев-горен блок лоциран на лева страна од најлевиот блок од горните блокови директно над горната граница на партицијата, левиот горен-блок е лоциран над најгорниот блок помеѓу левите блокови соседно на левата граница на партицијата, и десен-горен блок лоциран на десна страна од најдесниот блок помеѓу горните блокови директно над горната граница на партицијата.

има уште 0 патентни барања.

Слика 1



(51) H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 19/196

(11) 7347

(13) T1

(21) 2017/96

(22) 02/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) KR20110006486 21/01/2011 KR;
US20100362829P 09/07/2010 US and
US20100367952P 27/07/2010 US

(96) 07/07/2011 EP14193556.9

(97) 01/02/2017 EP2858366

(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Kim, Il-Koo; Lee, Sun-Il; Han, Woo-Jin and
Lee, Tammy

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
ВИДЕО СО УПОТРЕБА НА ИНТЕГРИРАЊЕ
НА БЛОКОВИ

(57) 1 Постапка за декодирање на видео со употреба на податочна единица за интеграција, постапката содржи: добивање, од податочен тек, прескокнувачки индикатор на состојба за кодирачка единица којшто покажува дали начинот на кодирање за кодирачката единица е со начинот на прескокнување, кога прескокнувачкиот индикатор на состојба покажува не-прескокнувачки начин, добивање, од податочниот тек, информација за типот на партиција за предвидување и определување на најмалку една партиција од кодирачката единица со употреба на информацијата околу типот на партиција; добивање на интегриран индикатор на состојба за партицијата, од примениот

податочен

тек;

кога интегрираниот индикатор на состојба за партицијата покажува интегриран начин, добивање на индекс на интеграција за партицијата и определување на информација за движењет на партицијата со употреба на информација за движење на блок кого индексот на интеграција го покажува, изведба на компензација на движење на партицијата со употреба на определена информација за движење на блокот кого индексот на интеграција го покажува;

и


кога интегрираниот индикатор на состојба за партицијата покажува не-прескокнувачки начин, добивање на информација за движење на партицијата од примениот податочен тек, изведба на компензација на движење на партицијата со употреба на добиената информација за движење;

се карактеризира со тоа што индексот

на интеграција покажува еден блок помеѓу интегрирана кандидатска блок група којашто содржи еден или повеќе блокови од следниче три соседни блокови на партицијата:

лев-долен блок лоциран на лева страна од најлевиот блок од долните блокови директно под долната граница на партицијата, лев-горен блок лоциран на лева страна од најлевиот блок од горните блокови директно над горната граница на партицијата, левиот горен-блок е лоциран над најгорниот блок помеѓу левите блокови соседно на левата граница на партицијата, и десен-горен блок лоциран на десна страна од најдесниот блок помеѓу горните блокови

директно над горната граница на има уште 1 патентни барања партицијата.



(51) A 61L 15/40, A 61L 15/60, A 61L 15/44

(11) 7348

(13) T1

(21) 2017/97

(22) 03/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) GB0810404 06/06/2008 GB

(96) 05/06/2009 EP09757774.6

(97) 21/12/2016 EP2310056

(73) ManukaMed Holdings Limited

Partnership

17 Edwin Feist Place Masterton, NZ

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) WATSON, Denis, Eric


(54) КОМПОЗИТИ СОСТАВЕНИ ОД МЕД И

ВИСОКОАПСОРБИРАЧКИ МАТЕРИЈАЛ

(57) 1 Завој што се состои од композит во форма на полуцврст еластичен лист од високоапсорбирачко влакно коешто формира структура со решетка и е импрегнирано со мед, при што споменатото високоапсорбирачко средство е високоапсорбирачко полимерно влакно при што високоапсорбирачкото полимерно влакно е вкрстено поврзан терполимер од акрилна киселина, метилакрилат и мало количество на акрилат/метаакрилат мономер во којшто акрилната киселина е делумно неутрализирана во натриумова сол на акрилна киселина.

има уште 11 патентни барања.

Слика 1


(51) **A 61K 31/573, A 61K 31/423**

(11) **7349**

(21) **2017/99**

(13) T1

(22) 03/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) GB20070015088 03/08/2007 GB and
GB20080007216 21/04/2008 GB

(96) 01/08/2008 EP08788620.6

(97) 21/12/2016 EP2170396

(73) **Summit (Oxford) Limited**
**85b Park Park Drive Milton Abingdon OX14
4RY, GB**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STORER, Richard; DE MOOR, Olivier;

WYNNE, Graham Michael; WREN, Stephen

Paul; JOHNSON, Peter David; PRICE, Paul

Damien; NUGENT, Gary; PYE, Richard Joseph;


DORGAN, Colin Richard and TINSLEY,

Jonathon Mark

(54) **КОМБИНАЦИИ НА ЛЕК ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА НА ДУШЕН**

(57) 1 Комбинација којашто содржи (или се
состои во суштина од) соединението 5-
(етилсулфонил)-2-(нафтален-2-
ил)бензо[d]оксазол и кортикостероид избран
од преднизон, преднизолон и дефлазакорт.
има уште 9 патентни барања.


Слика 1 Индуција на луцифераза во зависност од дозата



CPD A - 5-amino-2-(5,6-dimethylbenzo[d]oxazol-2-yl)phenol

CPD B - 2-(4-(diethylamino)phenyl)-6-methyl-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-amine

Слика 2 Примен на ТА мускулна секција премачнана со антитела специфични за глумешки утrophin



(51) С 12Р 7/64, А 61К 45/06, А 61К 31/201, А 61К 31/202

(11) 7361

(21) 2017/102

(13) Т1

(22) 06/02/2017

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 23/06/2010 EP10737087.6

(97) 16/11/2016 EP2586869

(73) Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J.

c/ Josep Poveda Verdú 4F

03560 El Campello (Alicante), ES


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J.

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
(ПОЛИ)НЕЗАСИТЕНИ МАСНИ КИСЕЛИНИ
СО КОРИСТЕЊЕ НА МИКРОАЛГИ

(57) 1 Постапка за добивање на масни киселини од фармаколошки и нутритивен интерес којашто ги содржи чекорите на: а) внесување на гас или смеса од гасови коишто содржат CO₂ во реактор којшто содржи култура којашто содржи барем еден вид на микроалги способни за фотосинтеза; б) фотосинтеза од видовите на микроалги со користење на обезбеден CO₂, произведувајќи биомаса којашто има соединение со општа формула (I):



кадешто:

A и X се еднакви или различни независно и се избрани од алкил C3-C10, алкенил C1-C10, циклоалкил C1-C7 или било која супституирана или несупституирана арил група;

n е цел број од 1 до 10;

R е избран од H, хидроксил група, алкил C1-C4, алкенил C1-C3, циклоалкил C3-C7 или било која супституирана или несупституирана арил група;

W е избрана од групата составена од хидроксил група, глицерол молекула сврзана за дополнително соединение со општа формула (I) коешто формира диглицерид или глицерол молекула сврзана за две дополнителни соединенија со општа

формула (I) коишто формираат триглицерид; и нивни соли и солвати;

c) екстракција на соединение со општата формула (I) од биомасата добиена во чекор b);

d) концентрација и/или пурификација на соединение со општата формула (I) од екстрактот добиен во чекор c);

се карактеризира со тоа што, по чекорот на фотосинтеза, помеѓу 5 и 100% од културата е отстранета од реакторот, којашто тогаш е одвоена од цврстата фракција којашто содржи биомаса, којашто биомаса последователно е подложна на чекорот на екстракција на соединението со општата формула (I) и фракција на течна фаза којашто содржи карбонати и/или бикарбонати, коишто се одвоени од течната фракција, по што течната фракција е во суштина ослободена од карбонати и/или бикарбонати и потоа е вратена делумно во реакторот.

има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61K 31/427, A 61K 31/513, A 61K 9/20, A 61K 47/22, A 61K 9/14, A 61K 47/14**

(11) **7362**

(13) T1

(21) **2017/103**

(22) 06/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP20060015076 19/07/2006 -- and US20060832074P 19/07/2006 US

(96) 17/07/2007 EP07787658.9

(97) 30/11/2016 EP2046298

(73) **AbbVie Deutschland GmbH & Co KG Max-Planck-Ring 2a**

65205 Wiesbaden, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LIEPOLD, Bernd; ROSENBERG, Jörg; BREITENBACH, Jörg; MARSH, Kennan; LIEPOLD, Bernd; SCHMIDT, Christoph and LANDER, Ute

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРАНА ФОРМА КОЈАШТО СОДРЖИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВ СОЛУБИЛИЗИРАН СОСТАВ**

(57) 1 Фармацевтска дозирана форма којашто содржи стопена - процесирана смеса од барем една активна состојка, барем еден фармацевтски прифатлив хомополимер или кополимер на N-винилпиролидон и солубилизиран состав, активната состојка е присутна како цврста дисперзија и

солубилизираниот состав којшто содржи (i) одговара на формула (I)
барем едно токоферил соединение коешто



кадешто

Z е остатокот од алифатична дибазна киселина.

R1 и R2 се, независимо еден од друг, водород или C1-C4 алкил и n е цел број од 5 до 100, и (ii) барем еден моноестер на пропилен гликол масна киселина или смеса на моно- и диестер на пропилен гликол масна киселина, каде што дозираната форма содржи, во однос

на тежината од стопената-процесирана
смеса, од околу 0.5 до 40 % од тежината на
споменатата активна состојка, 40 до 99 % од
тежината на споменататиот фармацевтски
прифатлив хомополимер или кополимер на
N-винилпиридон, 0.5 до 20 % од тежината
на споменатиот солубилизиран состав и 0 до
15 % од тежината на адитивите.
има уште 12 патентни барања.

(51) F 21S 6/00, F 21V 21/22

(11) 7363

(21) 2017/105

(30) PL39991912 12/07/2012 PL

(96) 12/07/2013 EP13744990.6

(97) 16/11/2016 EP2872820

(73) **Optarget SP. Z O.O.**

65-315 Zielona Góra, PL

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ELIA, Federico


(72) ELIA, Federico

(54) **УРЕД ЗА СПОЈУВАЊЕ ЗА БРЗО
МОНТИРАЊЕ И ДЕМОНТИРАЊЕ НА
ИНТЕГРИРАН ИЗВОР НА СВЕТИЛА**

(57) 1 Уред за спојување за брзо монтирање и демонтирање на интегриран извор на светлина (D) кој што може да се поврзе за приклучник (C), при што уредот за спојување има два цилиндрични сре-дишни елементи (A, B) кои што имаат пресеци кои што взаемно си одговараат, при што секој сре-ди-шен елемент (A, B) има прв завршеток и втор завршеток и тие можат телескопски да се поврзат еден со друг со вметнување на нивните први завршетоци

еден во друг, а нивните други завршеточци може да се поврзат со изворот на светлина (D) и со приклучникот (C), при што сите конекции, и на средишните елементи (A, B) еден со друг и на средишните елементи (A, B) посебно со приклучникот (C) и со изворот на светлина (D), овозможуваат пренос на електрична енергија од приклучникот (C) до изворот на светлина (D), што се карактеризира со тоа што секој средишен елемент (A, B) се состои од најмалку два цилиндрични членови (A-a, A-b; B-a, B-b) кои што имаат различни пресеци со слични димензии, при што првите членови (A-a; B-a) на средишните елементи (A, B) имаат

поголеми пресеци, а вторите членови (A-b; B-b) на средишните елементи (A, B) имаат помали пресеци, при што еден средишен елемент (A) може телескопски да се поврзе со неговиот втор потмал член (A-b) со приклучник кој што има електрична конекција, а вториот средишен елемент (B) може телескопски да се поврзе со неговиот прв поголем член (B-a) со изворот на светлина (D), при што уредот за спојување има најмалку една жица која што овозможува пренос на електрична енергија која што е цврсто поставена внатре во двата средишни елементи (A, B).
има уште 14 патентни барања.



(51) C 07K 16/24, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 37/00

(11) 7364

(21) 2017/106

(13) T1

(22) 07/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US713585P 31/08/2005 US

(96) 29/08/2006 EP06802592.3

(97) 18/01/2017 EP1931710

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

126 East Lincoln Avenue
Rahway, NJ 07065-0907, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PRESTA, Leonard, G.; BEYER, Brian, M.; INGRAM, Richard, N.; ORTH, Peter and LIU, Yan-Hui



(54) **КОНСТРУИРАНИ АНТИ-IL-23
АНТИТЕЛА**

(57) 1 Антитело, или негов антиген
врзувачки фрагмент, кој што се врзува за

човечки IL-23p19 во епит-топ кој што содржи
остатоци 82-95 и остатоци 133-140 од НИЗА
ИД БР: 29.
има уште 16 патентни барања.

```

---CDRH1---
7G10 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFSTNVMH WVKQKPGQGLEWIG
6H12 EVHLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFNRYLIH WVKQKPGQGLEWIG
13F11 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GHTLTTRYLMH WVKQKPGQGLEWIG
13B5 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYLMH WVKQKPGQGLEWIG
7E2 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYLMH WVKQKPGQGLEWIG
13G1 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYLMH WVKQKPGQGLEWIG
11C10 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYVMH WVKQKPGQGLEWIG
1E10 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYVMH WVKQKPGQGLEWIG
30F11 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS AYTFTRYLIH WVKQKPGQGLEWIG
34E4 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYNMH WVKQSHGKSEWIG
5B12 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYVMH WVKQKPGQGLEWIG
6H4 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYLMH WVKQKPGQGLEWIG
9C9 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYLIH WVKQKPGQGLEWIG
11B10 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYVMH WVKQKPGQGLEWIG
30E1 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYNMH WVKQSHGKSEWIG
33D2 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYLMH WVKQKPGQGLEWIG
20A9 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYLMH WVKQKPGQGLEWIG
22E9 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYVMH WVKQKPGQGLEWIG
29D5 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYVMH WVKQKPGQGLEWIG
21A10 EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKAS GYTFTRYVMH WVKQKPGQGLEWIG
33B12 QVQLQQSGAELARPGASVKLSCKAS GYTFTRYSLK WVKQRTGQGLEWIG
con GYTFTRYLMH

10H11 EVMLVESGGGLVKGPGSLKLSCKAS GYTFSSYSMS WVRQTPEKRLWVA
19E9 EVMLVESGGGLVKGPGSLKLSCKAS GYTFSSYSMS WVRQTPEKRLWVA
10G8 EVMLVESGGGLVKGPGSLKLSCKAS GYTFSSYSMS WVRQTPEKRLWVA

3D7 QVQLQQSGPELVKPGASVKISCKAS GYTFTRYIYH WVKQKPGQGLEWIG

39G2 QVQLQQSGAELVRPGASVKLSCKAS GYTFSSYSMS WVKQKPGQGLEWIG
35F12 QVQLQQSGAELMRPGASVKLSCKAS GYTFSSYSMS WVKQKPGQGLEWIG
49A10 EVQLQQSGPELVKPGASVKISCKAS GYTFTRYIYH WVKQSHGKSEWIFG
34F9 QVQLQQSGAELAKPGASVKLSCKAS GYTFTRYIYH WVKQKPGQGLEWIG
7D7 QVQLQQSGAELAKPGASVKLSCKAS GYTFTRYIYH WVKQKPGQGLEWIG

```

СЛИКА 1А

(51) **C 12P 21/08, C 12Q 1/68**

(11) **7365**

(13) T1

(21) **2017/107**

(22) 07/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US323954P 20/09/2001 US

(96) 20/09/2002 EP02768877.9

(97) 18/01/2017 EP1434871

(73) **Immunex Corporation**

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MCGREW, Jeffrey, T. and BIANCHI,
Allison, A.

(54) **ИЗБОР НА КЛЕТКИ КОИ ШТО
ИЗРАЗУВААТ ХЕТЕРОМЕРНИ**


ПОЛИПЕПТИДИ

(57) 1 Систем за изразување на домаќин кој
што содржи клетка домаќин која што била
генетички кон-струирана да изразува прв
вектор кој што шифрира транскрипт кој што
содржи прва низа на нук-ле-тинска киселина
која што шифрира прв имуноглобулински
тежок синцир или имуноглобулински лансен
синцир, каде што транскрипцијата на
споменатата прва низа на нуклеинска
киселина е инду-ци-рана истовремено со
транскрипцијата на втора низа на нуклеинска
киселина која што шифрира прва
поединица на избирлив маркер, и втор

вектор кој што шифрира транскрипт кој што содржи трета низа на нуклеинска киселина која што шифрира втор имуноглобулински тежок синџир или имуноглобулински лесен синџир кој што е способен за здружување со првиот имуноглобулински тежок синџир или имуноглобулински лесен синџир за да формира хетеромерен комплекс, каде што транскрипцијата на споменатата трета низа на нуклеинска киселина е индуцирана истовремено со транскрипцијата на четврта низа на нуклеинска киселина која што шифрира втора подединица на

избирлив маркер, и каде што споменатите прва и втора избирлива маркер подединица се здружуваат за да обезбедат избирлив активност, каде што настанува внатрешно рибозомно влезно место помеѓу првата низа на нуклеинска киселина и втората низа на нуклеинска киселина, каде што внатрешно рибозомно влезно место настанува помеѓу третата низа на нуклеинска киселина и четвртата низа на нуклеинска киселина, а хетеромерниот комплекс е антителио. има уште 16 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) C 07D 231/12, C 07D 413/12, C 07D 401/04, C 07D 231/14

(11) 7366

(21) 2017/109

(13) T1

(22) 07/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP20100382148 27/05/2010 --

(96) 26/05/2011 EP11723422.9

(97) 21/12/2016 EP2576543

(73) Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.


**Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona, ES**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GARCÍA LÓPEZ, Mónica; TORRENS
JOVER, Antoni; DÍAZ FERNÁNDEZ, José Luis
and CAAMAÑO MOURE, Ana María

**(54) ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
СИГМА РЕЦЕПТОРНИ ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со општа формула (I):



(I)

кадешто

R1 претставува супституиран или несупституиран, ароматичен или не-ароматичен хетероциклически радикал, каде што хетероциклическиот е стабилен 3-до 15 член прстенест радикал којшто се состои од јаглеродни атоми и од еден до пет хетероатоми избрани од групата составена од азот, кислород, и сулфур; супституиран или несупституиран арил, каде што арил е група којашто содржи од 1 до 3 одвоени или фузирани прстени и од 6 до 18 јаглеродни прстенести атоми; или супституиран или несупституиран циклоалкил, каде што циклоалкил е стабилен 3-до 10-член моноциклически или бициклически радикал којшто е заситен или парцијално

заситен;

R2 и R3 се независно избрани од H и супституиран или несупституиран C1-6 алкил група, особено метил; каде што супституција во било која од супституираните групи дефинирани со R1, R2 и R3 е супституција на една или повеќе достапни позиции со една или повеќе групи избрани од халоген; цијано; хидроксил; нитро; азидо; ацил; карбоксамидо; алкил групи коишто имаат 1 до 12 јаглеродни атоми; алкенил групи коишто имаат едно или повеќе незаситени поврзувања и од 2 до 12 јаглеродни атоми; алкинил групи коишто имаат едно или повеќе незаситени поврзувања и од 2 до 12 јаглеродни атоми; алкокси групи коишто имаат едно или повеќе кислородни поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми;

арилокси; алкилтио групи коишто имаат едно или повеќе тиеетер поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; алкилсулфинил групи коишто имаат едно или повеќе сулфинил поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; алкилсулфонил групи коишто имаат едно или повеќе сулфонил поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; аминоксил групи коишто имаат еден или повеќе N атоми и од 1 до 12 јаглеродни атоми; карбоцикличен арил којшто има 6 или повеќе јаглероди; R4 и R5 заедно формираат, со азотниот атом кон којшто тие се сврзани, супституиран или несупституиран, не-ароматичен хетероцикличен, кадешто хетероцикличен е стабилен 5-или 6-член прстенест радикал којшто е составен од јаглеродните атоми и еден или повеќе хетероатоми избрани од групата составена од азот, кислород и сулфур; кадешто супституцијата на супституираниот хетероцикличен којшто R4 и R5 заедно формираат е супституција на една или повеќе достапни позиции со една или повеќе групи избрани од халоген; цијано; хидроксил; нитро; азио; ацил; карбоксамидо; алкил групи коишто имаат 1 до 12 јаглеродни

атоми; алкенил групи коишто имаат едно или повеќе незаситени поврзувања и од 2 до 12 јаглеродни атоми; алкинил групи коишто имаат едно или повеќе незаситени поврзувања и од 2 до 12 јаглеродни атоми; алкокси групи коишто имаат едно или повеќе кислородни поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; алкилтио групи коишто имаат едно или повеќе тиеетер поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; алкилсулфинил групи коишто имаат едно или повеќе сулфинил поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; алкилсулфонил групи коишто имаат едно или повеќе сулфонил поврзувања и од 1 до 12 јаглеродни атоми; аминоксил групи коишто имаат едно или повеќе N атоми и од 1 до 12 јаглеродни атоми;

X претставува кислороден атом или CH-R12 група кадешто R12 е избрана од H, CH₃, SH, OH, NH₂, CF₃, Cl, F, Br, I, и CN; m е избрана од 1 и 2; n е избрани од 1, 2, 3 и 4;

или негова фармацевтска прифатлива сол, енантиомер, диастереоизомер или солват. има уште 11 патентни барања.

(51) C 09C 3/04, C 09C 1/02

(11) 7367

(13) T1

(21) 2017/111

(22) 08/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201261597201P 10/02/2012 US and EP12153877 03/02/2012 UY

(96) 24/01/2013 EP13701255.5

(97) 30/11/2016 EP2809732

(73) Omya International AG
4665 Oftringen, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BURI, Matthias; GANE, Patrick A.C.;

RENTSCH, Samuel and BLUM, René Vinzenz


(54) ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА МИНЕРАЛИ, ПИГМЕНТИ И/ИЛИ
ФИЛЕРИ И/ИЛИ ПОДГОТОВКА НА
НАТАЛОЖЕН ЗЕМНОАЛКАЛЕН КАРБОНАТ

(57) 1 Инсталација за прочистување на минерали, пигменти и/или филери и/или подготовка на ната-ло-жен земноалкален карбонат и / или минерализација на водата,

при што инсталацијата содржи во флуидна отвор,
комуникација

- а) најмалку еден елемент за мешање кој што има најмалку два влезни отвори и најмалку еден испустен отвор,
б) најмалку еден елемент за раздвојување кој што се состои од средства за раздвојување,
и
ц) најмалку еден елемент за мембранска филтрација кој што има најмалку еден влезен отвор и најмалку еден испустен

каде што најмалку еден испустен отвор на најмалку едниот елемент за мешање е поврзан со најмалку еден влезен отвор на најмалку едниот елемент за мембранска филтрација и најмалку еден испустен отвор на најмалку едниот елемент за мембранска филтрација е поврзан со најмалку еден влезен отвор на најмалку едниот елемент за мешање.
има уште 28 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) В 01J 35/04, В 01J 37/02, С 04В 41/45, В 05D 7/22, В 05D 7/08

(11) 7368

(13) T1

(21) 2017/112

(22) 08/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP09155946 24/03/2009 --

(96) 24/03/2010 EP10710324.4

(97) 16/11/2016 EP2411146

(73) BASF SE

67056 Ludwigshafen am Rhein, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SCHMITZ, Kai

(54) МЕТОД И УРЕД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ НА НОСЕЧКО ТЕЛО НА КАТАЛИЗАТОР СО НАДВОРЕШНА ПОВРШИНА БЕЗ КАТАЛИЗАТОР

(57) 1 Метод за обложување на носечко тело на катализатор, кој што се состои од:


обезбедување на носечко тело на катализаторот, како и каша ставена во сад; внесување на отворен влезен крај на

носечкото тело на катализаторот во кашата; и, последователно, насочување на количина од кашата преку влезниот крај и во внатрешноста на носечкото тело на катализаторот; каде што периферниот раб на влезниот крај е покриен со непропустлив заптивачки елемент во форма на прстен во текот на чекорот на насочување на количината на каша преку отворениот влезен крај, со што се спречува контактот помеѓу кашата и рабната надворешна површина на носечкото тело на катализаторот


оддалечена од влезниот крај и се нанесува кашата преку влезниот крај на внатрешната површина на носечкото тело на катализаторот, каде што внатрешниот раб на заптивачкиот елемент во форма на прстен е помал од попречниот дел на влезниот крај на носечкото тело на катализаторот, а надворешниот раб на заптивачкиот елемент опфаќа еден пресек кој што е поголем од пресекот на влезниот крај.

има уште 14 патентни барања.


СЛИКА 1а




СЛИКА 1б



СЛИКА 1ц



СЛИКА 1д





(51) **E 02F 3/88, E 02F 9/06, E 02F 5/00, E 02F 3/90, F 16F 15/02, B 63B 35/00, B 63B 27/12, B 66C 13/02**

(11) **7369**

(13) T1

(21) **2017/113**

(22) 08/02/2017

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 09/02/2012 EP12000862.8

(97) 07/12/2016 EP2626473

(73) **JAN DE NUL N.V.**

Tragel 60

9308 Hofstade-Aalst, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Dietens, Walter

(54) **ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕНОСОТ НА ВИБРАЦИИ ДО БРОД-БАГЕР СО ГЛАВА ЗА ОБРАБОТКА НА ВОДНО ДНО СОЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА ГЛАВАТА ЗА ОБРАБОТКА И БРОДОТ-БАГЕР ВРЗ КОЈА ШТО ТАА ПОСТАПКА Е ПРИМЕНЕТА**


(57) 1 Брод-багер со глава за обработка на водно дно (1), којшто содржи бродска скала на багерот (3) вртливо монтирана на прв екстремитет (7) на бродот-багер (1) и има втор екстремитет (11) на којшто е обезбедена глава за обработка (12), пришто главата за обработка (12) е подвижна нагоре и надолу во однос на бродот-багер (1) со помош на жичен систем за подигнување (22), пришто жичениот систем за подигнување (22) содржи:

- уреди за подигнување (23) на самиот брод-багер (1) за намотување и одмотување на жица на калем;

- уреди за водење (32) поставен на кран (29) кој се наоѓа на бродот-багер (1) за водење на жицата;

- уреди за подигнување на бродска скалата (42) на бродска скалата на бродот-багер (3) за подигнување на бродска скалата (3) со помош на барем една жица; и,
- една или повеќе жици (55) преку којшто бродската скала на бродот-багер (3) е прикачена, најмалку една секција на жици (49,52) коишто се делумно намотани на уредите за подигнување (23) и поминуваат над уредите за водење (32) на кранот (29) кон уредите за подигнување на бродската скала (42) на бродот-багер (3), се карактеризира со тоа што жичениот систем за подигнување (22) е обезбеден со уреди за намалување на вибрација (56) за намалување на преносот на вибрации создадени од главата за обработка (12) кон бродот-багер (1) низ жичениот систем за подигнување (22) и со тоа што уредите за водење (32) се монтирани на кранот (29) со помош на еден или повеќе основни членови (57,61), уредите за намалување на вибрација (56) се барем делумно поставени помеѓу соодветните основни членови (57,61) и кранот (29) или се поставени помеѓу бродска скалата на бродот-багер (3) и уредот за подигнување на бродската скала (42).

има уште 23 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/444, A 61K 31/506, A 61P 31/16**

(11) **7370**

(13) T1

(21) **2017/117**

(22) 09/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201161513793P 01/08/2011 US

(96) 01/08/2012 EP12746215.8

(97) 11/01/2017 EP2739623

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Boston, MA 02210, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MALTAIS, Francois; CHARIFSON, Paul, S.; PEROLA, Emanuele; WANG, Tiansheng;

CLARK, Michael, P.; BANDARAGE, Upul, K.;


BETHIEL, Randy, S.; DENG, Hongbo; DUFFY,

John, P.; GAO, Huai; GU, Wenxin; KENNEDY,


Joseph, M.; LEDEBOER, Mark, W.; BOYD, Michael, J.; DAVIES, Ioana; FARMER, Luc, J. and LEDFORD, Brian

(54) **ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА ВИРУСИ НА ГРИП**

(57) 1 Соединение со формулата:



или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 6 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) C 07D 409/10, C 07D 409/14, C 07F 3/06

(11) 7371

(13) T1

(21) 2017/119

(22) 09/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20090251378P 14/10/2009 US

(96) 14/10/2010 EP10768162.9

(97) 04/01/2017 EP2488515


(73) Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FARINA, Vittorio; LEMAIRE, Sebastien,
Francois Emmanuel and HOUPIS, Ioannis, N.(54) ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕТО
НА СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА SGLT2(57) 1 Постапка за подготвување на
соединенија со формула (I)


(I)

кадешто Прстен А и Прстен В се еден од
следните:


(1) Прстен А е опционално супституиран незаситен моноцикличен хетероцикличен прстен, и Прстен В е опционално супституиран незаситен моноцикличен хетероцикличен прстен, опционално супституиран незаситен фузиран хетеробицикличен прстен, или опционално супституиран бензен прстен; или

(2) Прстен А е опционално супституиран бензен прстен, и Прстен В е опционално супституиран незаситен моноцикличен хетероцикличен прстен, или опционално супституиран незаситен фузиран хетеробицикличен прстен кадешто Y е поврзан со хетероцикличниот прстен за фузираниот хетеробицикличен прстен; или X е јаглероден атом; Y е $-(CH_2)_n-$; кадешто n е 1 или 2; под услов кога во Прстен А, X е дел од незаситена врска; или негова фармацевтска прифатлива сол или солват; којашто содржи

(3) Прстен А е опционално супституиран незаситен фузиран хетеробицикличен прстен, кадешто шеќерната половина X-(шеќер) и половината -Y-(Прстен В) се заедно на истиот хетероцикличен прстен од фузираниот хетеробицикличен



реагирање на соединението со формула (VII), кадешто M² се видови на цинк, со соединението со формула (VIII), кадешто секој Z е независно избрана кислородна заштитна група и кадешто LG² е група за напуштање; во смеса од етер растворувач и јаглеродороден растворувач; за да се добие принос од соодветното соединението со формула (IX);



дезаштитување на соединението со формула (IX); за да се добие принос од соодветното соединение со формула (I).

има уште 29 патентни барања.

(51) **C 08H 8/00**

(11) **7372**

(13) T1

(21) **2017/121**

(22) 10/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) CN20111348823 07/11/2011 CN

(96) 01/11/2012 EP12846902.0

(97) 04/01/2017 EP2778177

(73) **Shenyang Kesi High-Technology Co. Ltd.**

No.8 Shiji Road

Hunnan New District

Shenyang, Liaoning 110179, CN

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **ZHANG, Jinsong; LI, Mingtian; LIU, Zhiyu and XU, Lei**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА ПОЛИСАХАРИДИ ОД ВИШИ РАСТЕНИЈА И ФУНГИ ПРЕКУ МИКРОБРАНОВ ХЕМИСКИ ТРЕТМАН**

(57) 1 Постапка за екстракција на полисахариди од виши растенија или фунги базирана на микробранов хемиски третман, којашто ги содржи следните чекори:

1) третирање на прашкасти виши растенија или фунги со органски растворувач за да се отстранат нивните липосолубилни компоненти, за да се добие остаток од виши растенија или фунги; или директно употребување на прашкастите виши растенија или фунги;
2) ставање на остатокот или прашкастите виши растенија или фунги добиени во чекорот 1) во микробранова реакциона комора, додавање на киселински раствор со масена концентрација од 5% до 99%, спроведување на реакција во мешачот за 5-120 минути на микробранова моќност со моќност на масена густина од 1 киловат по килограм од материјал - 10 киловати по килограм од материјал под работен притисок од 20mmHg-760mmHg; опционално спроведена концентрација и потоа миење со органски растворувач за да се отстрани вишокот на киселина;
3) спроведување на екстракција со додавање на воден раствор 5-15 пати од волуменот на производот добиен од чекорот 2),

подложување на екстракциониот раствор по одвојување на талозите
концентрирање до таложење на алкохол, т.е полисахаридите.
има уште 14 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07C 323/65, C 07C 317/44, C 07C 207/325, C 07C 317/10, C 07D 207/333, C 07D 307/79, C 07D 333/54, C 07D 209/48, C 07D 213/40, C 07D 295/185, C 07D 307/38, A 61K 31/10, A 61P 43/00

(11) 7373

(13) T1

(21) 2017/125

(22) 13/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP20040290982 13/04/2004 --;
US20040569153P 07/05/2004 US and
US20050104091 12/04/2005 US

(96) 13/04/2005 EP05735327.8

(97) 21/12/2016 EP1737815

(73) CEPHALON, INC. and Teva Santé

41 Moores Road, P.O.Box 4011

Frazer, PA 19355, US and 110 Esplanade du
Général De Gaulle

92931 La Défense Cedex, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHATTERJEE, Sankar; IQBAL, Mohamed;
SCHWEIZER, Dominique; LOUVET, Philippe;
BACON, Edward, R.; DUNN, Derek; GOURDEL,

Marie-Edith; HOSTETLER, Greg, A.; LESUR,
Brigitte; RIGUET, Eric and YUE, Christophe

(54) ТИО-СУПСТИТУИРАНИ БИАРИЛ-
МЕТАНСУЛФИНИЛ ДЕРИВАТИ

(57) 1 Соединение со Формула (Ii):



стереоизомерни форми, смеси на
стереоизомерни форми или нивни форми на
фармацевтска прифатлива сол,
кадешто:

Ar е C6-C10 арил супституиран со 0-5 R3;
C5-C10 циклоалкенил супституиран со 0-5
R3; или

5 до 14 член хетероарил група супституирана
со 0-5 R3, кадешто споменатата хетероарил
група содржи еден, два или три хетероатоми
избрани од N, O, S или Se;



Y е -CH₂-, -CH(OCH₃)-, или -CH₂CH₂-;

R1 е C(=O)NR₁₂R₁₃;

R2 е избран од H, F, Cl, Br, I, OR₁₆, OR₂₅, NR₁₇R₁₈, NHOH, NO₂, CN, CF₃, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C(=O)R₁₆, C(=O)OR₁₆, OC(=O)R₁₆, C(=O)NR₁₇R₁₈, NR₁₅C(=O)R₁₆, NR₁₅CO₂R₁₆, OC(=O)NR₁₇R₁₈, NR₁₅C(=S)R₁₆, SR₁₆; S(=O)R₁₆; и S(=O)₂R₁₆;

алтернативно, две R2 групи може да бидат комбинирани за да формираат метилендиокси група, етилендиокси група, или пропилендиокси група;

R3 е избран од H, F, Cl, Br, I, OR₁₆, OCF₃, OR₂₅, NR₁₇R₁₈, NHOH, NO₂, CN, CF₃, CH₂OR₁₆, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C7 циклоалкил, 3-7 член хетероциклоалкил, фенил, 5 или 6 член хетероарил, C7-C10 арилалкил, C(=O)R₁₆, C(=O)OR₁₆, OC(=O)R₁₆, C(=O)NR₁₇R₁₈, NR₁₅C(=O)R₁₆, NR₁₅CO₂R₁₆, OC(=O)NR₁₇R₁₈, NR₁₅C(=S)R₁₆, SR₁₆; S(=O)R₁₆; S(=O)₂R₁₆, и NR₁₅S(=O)₂R₁₆;

алтернативно, две R3 групи може да бидат комбинирани за да формираат метилендиокси група, етилендиокси група, или пропилендиокси група;

R4 и R5 се H;

R12 и R13 на секое појавување се секој независно избрани од H, C1-C6 алкил супституиран со 0-3 R20 и C6-C10 арил супституиран со 0-3 R20; алтернативно, R12 и R13, заедно со азотот кон којшто тие се сврзани, формираат 3-7 член хетероцикличен прстен супституиран со 0-3 R20;

R15 на секоја појава е независно избран од H и C1-C6 алкил;

R16 на секоја појава е независно избран од H, C1-C6 алкил, и C6-C10 арил;

R17 и R18 на секоја појава се секој независно избран од H, C1-C6 алкил, и C6-C10 арил, или алтернативно, R17 и R18, заедно со азотот кон којшто тие се сврзани, формираат 3-7 член хетероцикличен прстен, кадешто споменатиот 3-7 член хетероцикличен прстен е супституиран со 0-2 оксо групи;

R20 на секоја појава е независно избран од F, Cl, Br, I, OH, OR₂₂, OR₂₁, NR₂₃R₂₄, NHOH, NO₂, CN, CF₃, C1-C6 алкил, C1-C6 алкил-OH, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C7 циклоалкил, 3-7 член хетероциклоалкил, фенил супституиран со 0-1 R26; 5 или 6 член хетероарил, C7-C10 арилалкил, =O, C(=O)R₂₂, C(=O)OR₂₂, OC(=O)R₂₂, C(=O)NR₂₃R₂₄, NR₂₁C(=O)R₂₂, NR₂₁CO₂R₂₂, OC(=O)NR₂₃R₂₄, NR₂₁C(=S)R₂₂, SR₂₂; S(=O)R₂₂; и S(=O)₂R₂₂;



R21 на секоја појава е независно избран од H и C1-C6 алкил;

R22 на секоја појава е независно избран од H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкил-OH, и C6-C10 арил;

R23 и R24 на секоја појава се секој независно избрани од H, C1-C6 алкил, и C6-C10 арил, или алтернативно, R23 и R24, заедно со азотот кон којшто тие се сврзани, формираат 3-7 член хетероцикличен прстен;

R25 на секоја појава е независно остатокот од аминокиселината по хидроксилната група од карбоксилната група е отстранета со формула -C(=O)CH(NH₂)-(странична низа), кадешто страничната низа е избрана од:

H	CH ₃	CH(CH ₃) ₂
CH ₂ CH(CH ₃) ₂	CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	CH ₂ OH
CH ₂ SH	CH(OH)CH ₃	CH ₂ CH ₂ SCH ₃
CH ₂ C ₆ H ₅	(CH ₂) ₄ NH ₂	(CH ₂) ₃ NHC(=NH)NH ₂



и

R26 на секоја појава е независно избран од H, F, Cl, Br, C1-C6 алкил, и C1-C6 алкокси; и x е 0, 1, 2, 3, или 4;

под услов,

(i) кога Y е $-\text{CH}_2-$; Ar е фенил супституиран со 0-2 R3, и R3 е H, F, Cl, Br, I, CH_3 , OCH_3 , SCH_3 , CN, NO_2 , или метилендиоксифенил; тогаш Ar е во орто или мета позиција во однос на $-\text{C}(\text{R}_4)(\text{R}_5)-$ супституентот во јадрото на фенил прстен;

(ii) кога Ar е имидазопиридин супституиран со 0-5 R3, Ar е во орто или мета позиција во однос на $-\text{C}(\text{R}_4)(\text{R}_5)-$ супституентот во јадрото на фенил прстен; и

(iii) кога Ar е во мета позицијата во однос на $-\text{C}(\text{R}_4)(\text{R}_5)-$ супституентот во јадрото на фенил прстен и Ar е хетероарил група

сврзана за фенил прстен преку азотниот атом, тогаш Ar е пиролил, индолил, имидазолил, бензимидазолил, бензотриазолил, триазолил или 1,3-дихидроизоиндолил;

кадешто "арил" се однесува на супституиран или несупституиран, моно- или бицикличен јаглеродороден ароматичен прстен систем којшто има 6 до 10 прстенести јаглеродни атоми; "хетероцикличен" се однесува на супституирана или несупституирана карбоциклична група во којашто дел од прстенот вклучува барем еден до четири хетероатоми, како што е O, N, или S; и "циклоалкил" се однесува на заситен или делумно заситен моно- или бицикличен алкил прстен систем којшто содржи 3 до 10 јаглеродни атоми.

има уште 44 патентни барања.



(51) **C 10G 1/02, C 10L 1/00, C 12N 1/12, C 12P 1/00, C 12P 39/00, C 12P 5/02**

(11) **7374**

(13) T1

(21) **2017/126**

(22) 13/02/2017

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 23/06/2010 EP10737346.6

(97) 30/11/2016 EP2586870

(73) **Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J.**

c/ Josep Poveda Verdú 4F

03560 El Campello (Alicante), ES

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J.**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
БИОЛОШКА СУРОВА НАФТА ОД
МИКРОАЛГИ**

(57) 1 Постапка за добивање на биолошка сурова нафта од гас којашто содржи CO₂, којашто се содржи од чекорите на:
а. надополнување на гасот којшто содржи CO₂ во реактор којшто содржи култура којашто содржи барем еден вид на микроалга способна за фотосинтеза;
б. фотосинтеза изведена од видовите на

микроалга којашто користи обезбеден CO₂ за да се добие биомаса;
с. анаеробна ферментација на добиената биомаса;
d. термохемиска декомпозиција на биомасата ферментирана на притисок помеѓу 0 и 20 МПа и температура помеѓу 200 и 420°C со цел да се добие биолошка сурова нафта измешана со вода и гасови, и
е. одвојување на добиената биолошка сурова нафта,
се карактеризира со тоа што следниот стадиум на фотосинтеза, помеѓу 5 и 100% од културата е отстранета од реакторот којшто последователно е одвоена од цврстата фракција којашто содржи биомаса, којашто цврста фракција последователно ќе биде подложена на стадиумот од анаеробна ферментација и течната фракција којашто содржи карбонати и/или бикарбонати, коишто се одвоени од течната фракција и којашто течна фракција е вратена барем делумно во реакторот значително ослободен од карбонати и бикарбонати.
има уште 13 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) D 21H 11/12, D 21H 11/14, D 21J 1/00

(11) 7375

(13) T1

(21) 2017/128

(22) 14/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) DE102012107193 06/08/2012 DE;

DE102012109306 01/10/2012 DE and

DE202012002588U 13/03/2012 DE

(96) 11/03/2013 EP13714563.7

(97) 07/12/2016 EP2825699

(73) D'Agnone, Uwe

53773 Hennef, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) D'Agnone, Uwe

(54) **ФИБРОЗЕН СОСТАВ**

(57) 1 Метод за производство на состав од фиброзен материјал кој што ги опфаќа следните чекори:

а) собирање слатка трева и/или трска и/или морска трева и/или алги;

б) чистење на слатката трева и/или трската

и/или морската трева и/или алгите, посебно или во комбинација, механички или миење со воздух и/или вода;

ц) сечење на слатката трева и/или трската и/или морската трева и/или алгите на однапред одредена должина помеѓу 100 mm и 0.1 mm;

д) фибрилациско мелење на слатката трева и/или трската и/или морската трева и/или алгите;

е) незадолжително барем делумно сушење на слатката трева и/или трската и/или морската трева и/или алгите, посебно или во комбинација;

ф) пелетизација на слатката трева и/или трската и/или морската трева и/или алгите, посебно или во комбинација;

г) потопување на слатката трева и/или трската и/или морската трева и/или алгите во вода;

х) додавање на однапред одредени делови од свежи влакна и/или отпадна хартија и/или адјуванти на суспензијата.

има уште 3 патентни барања

(51) **G 01N 33/574**(11) **7376**

(13) T1

(21) **2017/129**

(22) 14/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US113458P 11/11/2008 US

(96) 11/11/2009 EP09826676.0

(97) 04/01/2017 EP2356462

(73) **The Regents of the University of Michigan****Ann Arbor, MI 48109, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) WICHA, Max S. and GINESTIER, Christophe

(54) **АНТИ-СХСР1 СОСТАВИ И МЕТОДИ**

(57) 1 СХСР1 антагонист за употреба во метод за третирање на субјект кој што има тумор, каде што мето-дот понатаму се состои од давање на хемотерапевтски агенс. има уште 9 патентни барања.

СЛИКА 1

(51) **C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 35/00**(11) **7377**

(13) T1

(21) **2017/133**

(22) 14/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20100375999P 23/08/2010 US and

US20100380827P 08/09/2010 US

(96) 23/08/2011 EP11820495.7

(97) 18/01/2017 EP2609118

(73) **Board of Regents, The University of Texas System****201 West 7th Street****Austin, TX 78701, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ



ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TSURUSHITA, Naoya; LIU, Yong-Jun; VOO, Kui Shin; BOVER, Laura; TSO, J. Yun and KUMAR, Shankar

(54) **АНТИ-ОХ40 АНТИТЕЛА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Изолирано антитело или негов антиген-врзувачки дел, којшто се врзува за човечки ОХ40 којшто содржи: (а) тешка низа на варијабилен регион CDR1 којшто содржи аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:1; (b) тешка низа на варијабилен регион CDR2 којшто содржи аминокиселинска секвенца

од SEQ ID NO:2; (c) тешка низа на варијабилен регион CDR3 којшто содржи аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:3; (d) лесна низа на варијабилен регион CDR1 којшто содржи аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:7; (e) лесна низа на варијабилен домен регион CDR2 којшто содржи аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:8; и (f) лесна низа на варијабилен регион CDR3 којшто содржи аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:9. има уште 9 патентни барања.



Слика 1

(51) **H 02G 15/007, H 02G 15/06, H 02G 15/013**

(11) **7378**

(13) **T1**

(21) **2017/137**

(22) **15/02/2017**

(45) **31/10/2017**

(30)

(96) **06/05/2009 EP09844238.7**

(97) **16/11/2016 EP2429049**

(73) **Chi, Yu-Fen**

3F., No. 9, Alley 27 Lane 67 Minzu St. Yonghe Taipei County 234

Taiwan, CN

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HSING, Chih Kuang**

(54) **КУЌИШТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА КАБЕЛ КОЕ ОБЕЗБЕДУВА ПОВЕЌЕКРАТНИ ПОСТАПКИ ЗА ЗАШТИТА НА ОСНОВНИТЕ КАБЛИ ОД ВОДА**


(57) 1 Кутија за спојување кабел (401), којшто содржи:

туба која се собира при топлина (426); еластична гумена цевка која се собира при топлина (412); и најмалку еден завршен влез за кабел (403) којшто има прв шуплив цилиндричен столб (404) со прв пресек којшто е елиптичен и втор шуплив цилиндричен столб (405) со втор пресек којшто е кружен, се карактеризира со тоа што првиот шуплив цилиндричен столб (404)

овозможува премин на U-свртен прв основен кабел (423), да биде водоотпорен преку конфигурација на тубата која се собира при топлина (426) преку покривање на U-свртениот прв основен кабел (423) првиот шуплив цилиндричен столб (404), во кутијата за спојување кабел (401), и вториот шуплив цилиндричен столб (405) овозможува премин

на втор основен кабел (411), да биде водоотпорен преку прилагодување на еластичната гумена цевка која се собира при топлина (412) преку покривање на вториот основен кабел (411) и вториот шуплив цилиндричен столб (405), во кутијата за спојување кабел (401).

има уште 11 патентни барања.



Слика 1 (Поренешна состојба на техника)

(51) **G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 16/32, A 61P 35/00**

(11) **7379**

(21) **2017/138**

(13) T1

(22) 16/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US755103P 30/12/2005 US

(96) 29/12/2006 EP06841231.1

(97) 08/02/2017 EP1984402

(73) **Amgen Inc. and Daiichi Sankyo Europe GmbH**

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US and 81379 München, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ROTHE, Mike; TREDER, Martin;

HARTMANN, Susanne; FREEMAN, Dan;

RADINSKY, Bob and BORGES, Eric

(54) **АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН HER-3 И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Изолирано антителио или фрагмент на антителио што се врзува за HER-3, кое што содржи

CDR1 од тешкиот синџир претставен со GGSFSGYYWS, CDR2 од тешкиот синџир претставен со EINHSGSTNYNPSLKS, и CDR3 од тешкиот синџир претставен со DKWTWYFDL, и

CDR1 од лесниот синџир претставен со RSSQSVLYSSSNRNYLA, CDR2 од лесниот

синџир претставен со WASTRES, и CDR3 од лесниот синџир претставен со QQYYSTPRT. има уште 16 патентни барања.

СЛИКА 1

Клеточен линиј	Вид	Нивото на експресија	Клеточен линиј	Вид	Нивото на експресија
Hs578T	Диф.	++	RPMI-7951	неопределено	0/+
T47D	Диф.	++	MelJuso	неопределено	++
SKBr3	Диф.	+++	MelGefach	неопределено	++
ZR 75-1	Диф.	++	C32	неопределено	+++
MDA-MB-435s	Диф.	+++	HT144	неопределено	+++
MCF-7	Диф.	++	Sk-Mel2	неопределено	+++
BT474	Диф.	+++	MALME3	неопределено	+++
MDA-MB 453	Диф.	+++	Hs294T	неопределено	+++
MDA-MB 361	Диф.	++	A375p	неопределено	+++
HCT116	Диф. епител	+	SK-Mel3	неопределено	+++
HT29	Диф. епител	++	Sk-Mel5	неопределено	++
LoVo	Диф. епител	+	KB	неопределено	+
CaCo-2	Диф. епител	+	SKOV3	неопределено	+
SW480	Диф. епител	++	Capan-1	неопределено	+
A431	Епидермис	+	Capan-2	неопределено	+
HT1080	Епидермис	0/+	Sk-PC-3	неопределено	+
CaKi-1	Епител	0	LNCaP	неопределено	++
CaKi-2	Епител	0	DU145	неопределено	+
Calu6	Епидермис	0	PC-3	неопределено	+
A549	Епидермис	0	BM1004	неопределено	++
M19	Митохондри	++	TSU	неопределено	+
M54	Митохондри	+++			

0= не експресија; += слабо; ++= средно; +++= јак

(51) A 61H 23/00, A 61M 5/42, A 61M 19/00

(11) 7380

(13) T1

(21) 2017/139

(22) 16/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201113225782 06/09/2011 US and

US201113253572 05/10/2011 US

(96) 05/09/2012 EP12829549.0

(97) 30/11/2016 EP2753393

(73) Bing Innovations, LLC

5455 North Federal Highway, Suite N

Boca Raton, FL 33487, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GOLDBERG, Steven; GOLDBERG,

Michael and SCHIFF, David


(54) СИСТЕМ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА БОЛКА ЗА ВРЕМЕ НА ПУНКЦИЈА НА КОЖА И НЕГОВ КРШЛИВ ВРВ

(57) 1 Инструмент (10) за намалување на болка за време на администрација на инјекција со точност, како што е, анестетик којшто содржи основно тело (12) коешто има преден крај, шипка (30) монтирана на споменатото тело (12) слободно за вибрација и којашто е испакнат нанадвор од споменатиот преден крај на споменатото тело (12), врв за еднократна употреба којшто се состои од ракавец за врвот (62) којшто е отстранливо монтиран на предниот крај од споменатото основно тело (12) со прв тип на движење и отстранлив од споменатото основно тело (12) со иницирање на втор и различен тип на движење и член во форма на врв (50) којшто има облик за да вибрира на определеното претходно избрано место за инјектирање кај човек или животно,

споменатиот член во форма на врв (50) е отстранлив и цврсто монтиран на шипката (30), споменатиот член во форма на врв (50) и ракавецот за врвот (62) се држат заедно со еластичен калап (52) но во одвоена просторна споена позиција којашто овозможува на споменатиот член во форма на врв (50) да вибрира слободно во однос на споменатиот ракавец за врвот (62), вибрациона единица монтирана во основното тело (12) и споена со споменатата шипка (30) за да ги пренесува вибрациите преку споменатата шипка (30) кон

споменатиот член во форма на врв (50), кадешто споменатото основно тело (12) вклучува преден испакнат елемент (103), којшто се карактеризира со тоа што споменатиот член во форма на врв (50) ја дефинира конфигурацијата за да дејствува заедно со споменатиот испакнатиот елемент (103) такашто отстранливиот демонтиран врв за еднократна употреба ќе го дупне калапот (52) пришто тоа го прави еднократно употребливиот врв несоодветен за понатамошна употреба.

има уште 12 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 491/18, C 07D 498/22, C 07D 491/08, C 07D 513/18, C 07D 498/08, C 07D 498/18, A 61K 31/4353, A 61P 35/00**

(11) **7381**

(13) T1

(21) **2017/141**

(22) 17/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201361759307P 31/01/2013 US

(96) 20/02/2013 EP13717555.0

(97) 01/02/2017 EP2822953

(73) **Pfizer Inc.**

235 East 42nd Street

New York, NY 10017, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) COLLINS, Michael, Raymond; KANIA, Robert, Steven; LE, Phuong, Thi, Quy; BAILEY, Simon; BURKE, Benjamin, Joseph; CUI, Jingrong, Jean; DEAL, Judith, Gail; HOFFMAN, Robert, Louis; HUANG, Qinhua; JOHNSON, Ted, William; KATH, John, Charles; MCTIGUE, Michele, Ann; PALMER, Cynthia, Louise; RICHARDSON, Paul, Francis and SACH, Neal, William

(54) **МАКРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ПРОЛИФЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I)



кадешто:

X е избран од групата составена од -
(CR5R6)qO(CR5R6)r-,
(CR5R6)qN(R1)(CR5R6)r-,
(CR5R6)qC(O)N(R1)(CR5R6)r- и
(CR5R6)qN(R1)C(O)(CR5R6)r-;

Y и Z се секој независно N или CH, со
клаузула кога Y е N, Z е CH и кога Z е N, Y е
CH;

A е прстен избран од C6-C12 арил и 5-6 член
хетероарил;

R1 е избрана од групата составена од
водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6
алкинил, C3-C6 циклоалкил, C6-C12 арил, 3-
12 член хетероалицикличен и 5-6 член
хетероарил, кадешто секој водород на
споменатиот C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил,
C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C6-C12
арил, 3-12 член хетероалицикличен и 5-6
член хетероарил може да биде независно
опционално супституиран со халоген, -OH, -
NH2, -S(O)tR9, -S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -
NO2, -CN, -OR9, -C(O)R9, -OC(O)R9, -
NR9C(O)R10, -C(O)OR9, -C(=NR9)NR9R10, -
NR9C(O)NR9R10, -NR9S(O)2R10 или -
C(O)NR9R10;

секој R2 е независно избран од групата
составена од халоген, C1-C6 алкил, C2-C6

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил,
C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен,
5-6 член хетероарил, -S(O)tR7, -S(O)2NR7R8,
-S(O)2OR7, -NO2, -(CR5R6)qNR7R8, -
N(CR5R6)(CR5R6)qNR7R8, -OR7, -
O(CR5R6)(CR5R6)qOR7, -
O(CR5R6)(CR5R6)qR7, -CN, -C(O)R7, -
OC(O)R7, -O(CR5R6)qR7, -NR7C(O)R8, -
(CR5R6)qC(O)OR7, -(CR5R6)qNR7R8, -
C(=NR7)NR7R8, -NR7C(O)NR7R8, -
NR7S(O)2R8 и -(CR5R6)qC(O)NR7R8;

кадешто секој водород на споменатиот C1-
C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил,
C3-C6 циклоалкил, C6-C12 арил, 3-12 член
хетероалицикличен, и 5-6 член хетероарил
може да биде независно опционално
супституиран со халоген, -OH, -NH2, -S(O)tR9,
-S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -NO2, -OR9, -CN,
-C(O)R9, -OC(O)R9, -NR9C(O)R10, -C(O)OR9,
-C(=NR9)NR9R10, -NR9C(O)NR9R10, -
NR9S(O)2R10 или -C(O)NR9R10;
R3 и R4 се секој независно избран од
водород, C1-C6 алкил и C3-C6 циклоалкил,
кадешто секој водород на C1-C6 алкил и C3-
C6 циклоалкил може да биде независно
опционално супституиран со халоген, -OH, -
NH2, -S(O)tR9, -S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -
NO2, -CN, -OR9, -C(O)R9, -OC(O)R9, -
NR9C(O)R10, -C(O)OR9, -C(=NR9)NR9R10, -
NR9C(O)NR9R10, -NR9S(O)2R10 или -
C(O)NR9R10;

секој R5 и R6 е независно избран од групата
составена од водород, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил,
C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен,
5-6 член хетероарил, -OH, -NH2, -S(O)tR9, -
S(O)2NR9R10, -S(O)2OR9, -NO2, -CN, -OR9, -
C(O)R9, -OC(O)R9, -NR9C(O)R10, -C(O)OR9, -
C(=NR9)NR9R10, -NR9C(O)NR9R10, -
NR9S(O)2R10 и -C(O)NR9R10; кадешто секој
водород на споменатиот C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил,
C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен,

и 5-6 член хетероарил може да биде независно опционално супституиран со халоген, -OH, -NH₂, -S(O)tR₉, -S(O)2NR₉R₁₀, -S(O)2OR₉, -NO₂, -CN, -OR₉, -C(O)R₉, -OC(O)R₉, -NR₉C(O)R₁₀, -C(O)OR₉, -C(=NR₉)NR₉R₁₀, -NR₉C(O)NR₉R₁₀, -NR₉S(O)2R₁₀ или -C(O)NR₉R₁₀; секој R₇ и R₈ е независно избран од групата составена од водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен, и 5-6 член хетероарил, каде што секој водород од споменатиот C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен и 5-6 член хетероарил може да биде независно опционално супституиран со халоген, -OH, -NH₂, -S(O)tR₉, -S(O)2NR₉R₁₀, -S(O)2OR₉, -

NO₂, -OR₉, -CN, -C(O)R₉, -OC(O)R₉, -NR₉C(O)R₁₀, -C(O)OR₉, -C(=NR₉)NR₉R₁₀, -NR₉C(O)NR₉R₁₀, -NR₉S(O)2R₁₀ или -C(O)NR₉R₁₀;

секој R₉ и R₁₀ е независно избран од водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C6-C12 арил, 3-12 член хетероалицикличен, и 5-6 член хетероарил;

m е 0, 1, 2 или 3;

n е 0, 1, 2 или 3;

p е 0, 1, 2, 3 или 4;


секој q е независно Q, 1, 2 или 3;

секој r е независно 0, 1, 2 или 3; и

секој t е независно 0, 1 или 2; или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 16 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07K 14/705, C 07K 14/47, A 61K 8/64, A 61Q 19/08**

(11) **7382**

(21) **2017/142**

(13) T1

(22) 20/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) ES200602720 25/10/2006 ES

(96) 24/10/2007 EP07823010.9

(97) 07/12/2016 EP2123673

(73) **BCN Peptides, S.A.**

08777 Sant Quintí de Mediona, ES

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PONSATI OBIOLS, Berta; CARREÑO SERRAIMA, Christina; VAN DEN NEST, Wim; FERNANDEZ CARNEADO, Jimena; FERRER MONTIEL, Antonio; CEBRIAN PUCHE, Joan and ALMIÑANA DOMENECH, Nuria

(54) ПЕПТИДИ КОИ ЈА ИНХИБИРААТ НЕВРОНСКАТА ЕГЗОЦИТОЗА


(57) 1 Пептид со аминокиселинска низа селектирана од групата која што се состои од

CH₃-(CH₂)₄-CO-EEMQRR-NH₂
CH₃-(CH₂)₆-CO-EEMQRR-NH₂
CH₃-(CH₂)₈-CO-EEMQRR-NH₂
CH₃-(CH₂)₁₀-CO-EEMQRR-NH₂
CH₃-(CH₂)₁₂-CO-EEMQRR-NH₂
CH₃-(CH₂)₁₄-CO-EEMQRR-NH₂

CH₃-(CH₂)₁₆-CO-EEMQRR-NH₂
CH₃-(CH₂)₁₈-CO-EEMQRR-NH₂
CH₃-(CH₂)₂₀-CO-EEMQRR-NH₂
Ac-EEMQRR-NH-(CH₂)₅-CH₃
Ac-EEMQRR-NH-(CH₂)₇-CH₃
Ac-EEMQRR-NH-(CH₂)₉-CH₃
Ac-EEMQRR-NH-(CH₂)₁₁-CH₃
Ac-EEMQRR-NH-(CH₂)₁₃-CH₃
Ac-EEMQRR-NH-(CH₂)₁₅-CH₃
Ac-EEMQRR-NH-(CH₂)₁₇-CH₃
Ac-PEG1-EEMQRR-NH₂
Ac-PEG2-EEMQRR-NH₂
Ac-PEG3-EEMQRR-NH₂
Ac-PEG4-EEMQRR-NH₂
Ac-PEG5-EEMQRR-NH₂

негови стереоизомери, мешавини од тоа, и неговите козметички и фармацевтски прифатливи сополи.

има уште 10 патентни барања





(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 47/48**

(11) **7383**

(13) T1

(21) **2017/147**

(22) 21/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US307797P 24/02/2010 US; US346595P 20/05/2010 US and US413172P 12/11/2010 US

(96) 24/02/2011 EP11748067.3

(97) 30/11/2016 EP2538976

(73) **ImmunoGen, Inc.**

Waltham, MA 02451, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PAYNE, Gillian; AB, Olga; TAVARES, Daniel; RUI, Lingyun and GOLDMARKER, Viktor S.

(54) **ИМУНОКОНЈУГАТИ ПРОТИВ ФОЛАТ РЕЦЕПТОР 1 И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Имуноконјугат кој што ја има формулата (A) - (L) - (C), каде што:

(A) е антителио или антиген врзувачки фрагмент;

(L) е линкер; и

(C) е меитансиноид или меитансиноид аналог,

каде што споменатиот линкер (L) го поврзува (A) со (C), каде што (A) е селектиран од групата која што се состои од:

i) хуманизирано антителио или антиген врзувачки фрагмент од тоа кое што специфично врзува човечки фолат рецептор 1, каде што антителото или неговиот антиген врзувачкиот фрагмент

содржи:

(а) тежок синџир CDR1 кој што содржи GYFMN (НИЗА ИД БР: 1); тежок синџир CDR2 кој што содржи RHPYDGDTFYNQKFQG (НИЗА ИД БР: 2); и тежок синџир CDR3 кој што содржи YDGSRAMDY (НИЗА ИД БР: 3); и

(б) лесен синџир CDR1 кој што содржи KASQSVSF AGTSLMH (НИЗА ИД БР: 7); лесен синџир CDR2 кој што содржи RASNLEA (НИЗА ИД БР: 8); и лесен синџир CDR3 кој што содржи QQSREYPYT (НИЗА ИД БР: 9),

ii) хуманизирано антителио или негов антиген врзувачки фрагмент кое што специфично го врзува човечкиот фолат рецептор 1 кој што содржи варијабилан домен од тешкиот синџир на НИЗА ИД БР: 4, и варијабилан домен од лесниот синџир на НИЗА ИД БР: 10 или НИЗА ИД БР: 11, iii) хуманизирано антителио или негов антиген врзувачки фрагмент кој што специфично го врзува човечкиот фолат рецептор 1 кој што го содржи тешкиот синџир на НИЗА ИД БР: 6 и лесниот синџир на НИЗА ИД БР: 12 или 13, или

iv) хуманизирано антителио или негов антиген врзувачки фрагмент кој што содржи тежок синџир шифриран од плазмид DNA депониран во АТСС на 7 април 2010 година и кој што има АТСС депозит бр. РТА-10772 и лесен синџир шифриран од плазмид DNA депониран во АТСС на 7 април 2010 година и кој што има АТСС депозит бр. РТА-10773 или 10774.

има уште 14 патентни барања.

СЛИКА 1А

Набег #	Лесен синџир			
	muMov19	DPK19	huMov19v1.00	huMov19v1.60
1	D	D	D	D
3	E	V	V	V
5	T	T	T	T
9	A	L	L	L
15	L	L	L	L
17	Q	Q	Q	Q
18	R	P	P	P
40	P	P	P	P
41	G	G	G	G
42	Q	Q	Q	Q
45	K	R	R	R
57	G	G	G	G
60	T	D	D	D
67	S	S	S	S
70	D	D	D	D
74*	N	K	N	T*
76	H	S	S	S
80	E	A	A	A
81	E	E	E	E
100	G	G	G	G
103	K	K	K	K
105	E	E	E	E
107	K	K	K	K
108	R	R	R	R

(51) **A 01N 37/36, A 01N 65/28, A 01N 65/22, A 01N 65/00**

(11) **7384**

(21) **2017/153**

(30) FR11515446 25/02/2011 FR

(96) 21/02/2012 EP12709947.1

(97) 30/11/2016 EP2677867

(73) **Salveco**

88100 Saint Die Des Vosges, FR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) AUBERGER, Stephan

(54) **БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ**

(57) 1 Концентрирана биоцидна формулација од растително потекло којашто содржи соединенија од растително и обновливо потекло, со тоа што соединението е целосно биоразградливо, и формулацијата

содржи:


- помеѓу 0.01% и 20% агенс за хелација одбран од лимонска киселина добиена од сок од лимон, сорбинска киселина добиена од оскоруша, оксална киселина добиена од корени на растенија или ризоми, екстракти од цикорија;

- помеѓу 0.03 % и 25 % нејонски сурфактанти како што се гликозиди, полиглицерол естери или сорбитан естери;

- помеѓу 0.03 % и 25 % анјонски сурфактанти одбрани од карбоксилат соли од алкил подложен на полиетоксилација/пропоксилација и/или полиоли како што се полигликозиди и/или полиглицероли, алкали или земноалкални метали и поврзани со кисели хемиски структури за да формираат сурфактанти како како што се алкил карбоксилат и/или алкил сулфати, пришто споменатите анјонски

сурфактанти имаат јаглороден ланец кој содржи помеѓу 6 и 20 јаглородни атоми;
 - помеѓу 0.1 % и 75 % од најмалку една органска киселина одбрана од лимонска киселина, млечна киселина и сукцинска киселина;

0.001 % и 8 % природен парфем одбран од етерични масла, растителни есенции и растителни екстракти како А-ментол, Н-ментол или Г-еукалиптус.
 има уште 5 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 213/69, C 07D 401/12, C 07D 413/12, A 61K 31/4412, A 61P 1/06

(11) 7385

(13) T1

(21) 2017/154

(22) 22/02/2017

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 14/03/2014 EP14713598.2

(97) 21/12/2016 EP2970191

(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited

80 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) EIDAM, Hilary Schenck; DEMARTINO, Michael P.; GONG, Zhen; GUAN, Amy Huiping;

RAHA, Kaushik; WU, Chengde; YANG, Haiying; YU, Haiyu; ZHANG, Zhiliu and CHEUNG, Mui

(54) ПИРИДИН ДЕРИВАТИ ПРЕУРЕДЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНСФЕКЦИЈА НА (RET)КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение во согласност со Формула (I):



кадешто:

R1 е водород, халоген, (C1-C6)алкил,

хало(C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, хидроксил, (C1-C6)алкокси, хало(C1-C6)алкокси, (C3-C6)циклоалкокси, amino, ((C1-C6)алкил)амино-, или ((C1-C6)алкил)((C1-C6)алкил)амино-;

секој R2 е независно избран од групата составена од халоген, (C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, цијано, хидроксил, (C1-C6)алкокси, хало(C1-C6)алкокси, (C3-C6)циклоалкокси, amino, ((C1-C6)алкил)амино-, и ((C1-C6)алкил)((C1-C6)алкил)амино-;

R3 е фенил или 5- или 6-член хетероарил, секој од нив е опционално супституиран со еден до три супституенти независно избрани од халоген, (C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, цијано, 5- или 6-член хетероарил, -OR4, и -CONR5R6; каде што споменатиот (C1-C6)алкил е опционално супституиран со цијано, хидроксил, (C1-C4)алкокси, хало(C1-C4)алкокси, или -NR5R6; и каде што споменатиот 5- или 6-член хетероарил супституент е опционално супституиран со халоген, (C1-C4)алкил, или хало(C1-C4)алкил;

R4 е водород, (C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, или 4- до 6-член хетероциклоалкил; каде што

споменатиот (C1-C6)алкил е опционално супституиран со цијано, хидроксил, (C1-C4)алкокси, хало(C1-C4)алкокси, или -NR5R6; и каде што споменатиот (C3-C6)циклоалкил е опционално супституиран со еден до два супституенти независно избрани од (C1-C4)алкил, хало(C1-C4)алкил, хидроксил, хидрокси(C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси, и хало(C1-C4)алкокси; и каде што споменатиот 4- до 6-член хетероциклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно избрани од (C1-C4)алкил и хало(C1-C4)алкил; R5 и R6 се секој независно избран од групата составена од водород, (C1-C4)алкил, и хало(C1-C4)алкил;

или R5 и R6 земени заедно со азотот кон којшто тие се сврзани претставуваат 5- или 6- член заситен прстен, опционално којшто содржи дополнителен хетероатом избран од кислород, азот, и сулфур, каде што споменатиот прстен е опционално супституиран со халоген, (C1-C4)алкил, или хало(C1-C4)алкил; и

п е 0, 1, или 2; или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 405/12, A 61K 31/4164, A 61P 23/00**

(11) **7386**

(13) T1

(21) **2017/160**

(22) 23/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201261586450P 13/01/2012 US and US201261622627P 11/04/2012 US

(96) 11/01/2013 EP13735638.2

(97) 30/11/2016 EP2802325

(73) **Annovation Biopharma, Inc.**

8 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **RAINES, Douglas, E.; HUSAIN, Syed Shaukat and RANDLE, John, C.R.**

(54) **АНЕСТЕТИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА ИЛИ ПОВРЗАНИ ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение коешто има структура со формула (IA):



кадешто

R2 е опционално супституиран C1-C10 алкил; секој R3 е независно халоген, CN, CF₃, SR₂, SOR₂, SO₂R₂, OR₂, CO₂H, CO₂R₂, N(R₂)₂, NHR₂, NO₂, или R₂; Z е N; R4 и R5 се независно водород, халоген, CN, CF₃, SR₂, SOR₂, SO₂R₂, OR₂, CO₂H, CO₂R₂, N(R₂)₂, NHR₂, NO₂, или R₂; R9 и R10 се независно водород, опционално супституиран линеарен или разгранет C1-C10 алкил, опционално супституиран линеарен или разгранет C2-C10 алкенил, опционално супституиран линеарен или разгранет C2-C10 алкинил, опционално супституиран C4-C8 циклил, опционално супституиран C3-C8 хетероциклил, под услов кога барем еден R9 и R10 не е водород, или R9 и R10 заедно со јаглеродот тие се сврзани за да формираат опционално


супституиран 3-8 член циклил или хетероциклил;

L2 е врска, опционално супституиран линеарен или разгранет C1-C10 алкилен, опционално супституиран линеарен или разгранет C2-C10 алкенилен, или опционално супституиран линеарен или разгранет C2-C10 алкинилен, кадешто скелетот на C1-C10 алкилен, C2-C10 алкенилен, или C2-C10 алкинилен опционално содржи еден или повеќе хетероатоми;

T е H, линеарен или разгранет, супституиран или несупституиран C1-C10 алкил, линеарен или разгранет, супституиран или несупституиран C2-C10 алкенил, линеарен или разгранет, супституиран или несупституиран C2-C10 алкинил, опционално супституиран циклил, опционално супституиран арил, или PEG, кадешто скелетот на C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил опционално содржи еден или повеќе хетероатоми; и n е цел број од 0-5,

или негова сол, солват или естер.

има уште 20 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **B 60R 25/00**

(11) **7387**

(13) T1

(21) **2017/163**

(22) 24/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) IT2008RM00083U 27/05/2008 IT;

IT2008RM00084U 27/05/2008 IT and

IT2008RM00106U 17/07/2008 IT

(96) 25/05/2009 EP09161043.6

(97) 24/11/2010 EP2127964

(73) **Viasat SpA**
Via Tiburtina, 1180
00156 Roma, IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Petrone, Domenico and Bertagna, Massimo**

(54) **УРЕД КОЈШТО МОЖЕ ДА БИДЕ
ИНСТАЛИРАН НА ВОЗИЛО, ЗА БАРАЊЕ
ЗА ПОМОШ И АВТОМАТСКО ИСПРАЌАЊЕ
НА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГЕОГРАФСКАТА
ПОЗИЦИЈА НА ВОЗИЛОТО**

(57) 1 Уред којшто може да биде инсталиран на возило, за барање за помош и автоматско испраќање на информација за географската

позиција на возилото, споменатиот уред
содржи комбинација на:


- GSM/GPRS уреди за комуникација и соодветна антена
- средство за преим на сигналите на GPS системот и соодветна антена
- три-аксијален сензор за удар
- уред за комуникација за користење без употреба на раце
- најмалку еден звучник
- најмалку еден микрофон
- барем едно притисно копче за притискање за рачни повици
- електронски компоненти неопходни за напојување и контрола коишто содржат најмалку еден контролер или микроконтролер

• куќиште;
наведеното барем едно притисно копче за рачни повици е достапно на корисникот; наведените GSM/GPRS комуникациски уреди се креирани за комуникација со одреден обезбеден оперативен центар креиран да


обезбеди сервис за спасување и/или испраќање на корисна информација; кадешто повикот за спасување започнува со испраќање на податок кој содржи информација во врска со возилото, неговата позиција и податок кој го опишува инцидентот, по којшто комуникацијата преминува во аудио каналот; уредот се карактеризира со тоа што е уред во кој се е вклучено; кадешто наведениот GSM/ GPRS комуникациски уред и соодветна антена, уред за прием на сигналите од GPS систем и

соодветна антена, три-аксијален сензор за удар, уред за комуникација за користење без употреба на раце, звучник, микрофон, барем едно притисно копче и електронски компоненти сите сместени во наведеното куќиште; наведеното куќиште е обезбедено со самолепливо средство за прицврстување за овозможување на негово поставување во погодна и стабилна позиција на ветро бранското стакло.

има уште 15 патентни барања.



Списка 1 А



(51) **C 07D 213/16, A 61K 51/04, A 61M 36/14**

(11) **7388**

(13) T1

(21) **2017/167**

(22) 27/02/2017

(45) 31/10/2017

(30)

(96) 29/12/2009 EP09837135.4

(97) 18/01/2017 EP2381967

(73) **Avid Radiopharmaceuticals, Inc.**

3711 Market Street, 7th Floor

Philadelphia, PA 19104, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BENEDUM, Tyler; GOLDING, Geoff; LIM, Nathaniel and ZHANG, Wei**

(54) **СИНТЕЗА НА 18F-РАДИОАКТИВНО
ОЗНАЧЕНИ СТИРИЛПИРИДИНИ ОД
ТОЗИЛАТНИ ПРЕКУРСОРИ И НЕГОВИ
СТАВИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ**

(57) 1 Постапка за добивање на радиофармацевтски состав за обработка на слики со позитрон емисиона томографија (PET) за невродегенеративни болести на мозокот којашто содржи:

ефективна количина на ((E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-[18F] флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-ил)винил)-N-метилбензенамин);

10.0% (v/v) на етил алкохол; и 0.5 % (w/v) на натриум аскорбат, во 0.9% (w/v) воден натриум хлорид, кадешто постапката ги содржи чекорите на:

подготвување на моно Вос-заштитено виниланилин соединение;

коешто го конвертира виниланилин соединение во метил, t-бутил карбамат дериват;

реагирање на 2-хало 5-јодопиридине со триетиленгликол;

реагирање на метилот, t-бутил карбамат

дериват со добиеното соединение од чекорот на реагирање на 2-хало 5-јодопиридин со триетиленгликол за да се добие (E)-терц-бутил 4-(2-(6-(2-(2-(2-

хидроксиетокси)етокси)етокси)пиридин-3-ил)винил)фенил(метил)карбамат;

и

реагирање на (E)-терц-бутил 4-(2-(6-(2-(2-(2-хидроксиетокси)етокси)етокси)пиридин-3-ил)винил)фенил(метил)карбамат со тозил хлорид за да се формира (E)-2-(2-(2-(5-(4-(терц-

бутоксикарбонил(метил)амино)стирил)пиридин-2-илоксо)етокси)етокси)етил 4-метилбензен сулфонат;

реагирање на (E)-2-(2-(2-(5-(4-(терц-бутоксикарбонил(метил)амино)стирил)пиридин-2-илокси)етокси)етокси)етил

4-метилбензен сулфонат и [18F]-флуориден јон во диметилсулфоксид (DMSO) раствор или апротонски растворувач со висока точка на вриење за да се добие (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-[18F]флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-ил)винил)-N метилбензенамин);


изолирање на (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-[18F]флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-ил)винил)-N-метилбензенамин);

прочистување на (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-[18F]флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-ил)винил)-N-метилбензенамин);

и

формулирање на (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-[18F]флуороетокси)етокси)етокси)пиридин-3-ил)винил)-N-метилбензенамин во 0.9% (w/v) воден натриум хлорид-етил алкохол раствор којшто содржи етил алкохол со 10.0% (v/v) од вкупниот состав и натриум аскорбат со 0.5 % (w/v) од вкупниот состав.

има уште 1 патентни барања.



Слика 1

(51) A 01N 43/52, C 07D 403/10, C 07D 235/08, C 07D 235/10, C 07D 235/24, C 07D 401/10, C 07D 403/04, C 07D 513/04, C 07D 405/04, C 07D 405/10, C 07D 409/10, C 07D 413/04, C 07D 413/10, C 07D 417/04, C 07D 417/10, A 61K 31/4164

(11) 7389

(13) T1

(21) 2017/171

(22) 28/02/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20100390314P 06/10/2010 US and US201161528397P 29/08/2011 US

(96) 23/09/2011 EP11831214.9

(97) 21/12/2016 EP2624696

(73) GlaxoSmithKline LLC

Corporation Service Company

2711 Centerville Road

Suite 400

Wilmington DE 19808, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) QU, Junya; RIVERO, Ralph; SANCHEZ, Robert and TEDESCO, Rosanna

(54) БЕНЗИМИДАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО P13 КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формула (Ia)



коешто е 2-метил-1-[[2-метил-3-(трифлуорометил)фенил]метил]-6-(4-морфолинил) 1H-бензимидазол-4-карбоксилна киселина, или нејзина фармацевтска прифатлива сол. има уште 13 патентни барања.



Нацрт 1.

(51) **H 04W 4/06, H 04W 68/00, H 04W 48/20**
 (11) **7390** (13) T1
 (21) **2017/173** (22) 01/03/2017
 (45) 31/10/2017
 (30) US201213730655 28/12/2012 US
 (96) 12/12/2013 EP13815900.9
 (97) 25/01/2017 EP2939476
 (73) **Qualcomm Incorporated**
San Diego, CA 92121-1714, US
 (74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72)
 (54) **ПРОДОЛЖЕНА EMBMS СЕСИЈА КАЈ LTE EMBMS**

(57) 1 Метод за безжична комуникација преку корисничка опрема UE (902), кој што се состои од: добивање (1102) на мултикаст MBMS услуга на мултимедијално емитување (940) од прва ќелија (912) во првата мултикаст MBSFN област со мрежа со една фреквенција на емитување (910) додека контролата на радио изворот RRC е во мод на мирување; повторен избор (1104) во втора ќелија (922) по преместувањето во покриеноста на втората ќелија (922), при што втората ќелија (912) е не-MBSFN ќелија или MBSFN ќелија во втората MBSFN област (920) која што е различна од првата MBSFN област (910); што се карактеризира со тоа што повторниот

избор се врши преку повторен избор на интра-фреквентна ќелија и со тоа што методот понатаму се состои од:

продолжување (1106) на добивањето на MBMS услугата (940) директно од првата ќелија (912) додека во исто време се добиваат звучни сигнали од втората ќелија (922);


добивање (1108) на системски

информациски блокови SIB од втората ќелија (922);

утврдување (1110) дали еден системски информациски блок 13 SIB 13 е добиен од втората ќелија (922); и

одредување (1112) да се продолжи добивањето на MBMS услугата (940) од првата ќелија (912) по утврдувањето дека SIB13 не бил добиен од втората ќелија (922).

има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07K 16/28**

(11) **7391**

(21) **2017/174**

(13) T1

(22) 01/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US489489P 24/07/2003 US

(96) 23/07/2004 EP04744267.8

(97) 25/01/2017 EP1648507

(73) **Innate Pharma S.A.**

13009 Marseille , FR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **VELARDI, Andrea and ROMAGNE, François**

(54) **МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА**

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА

ТЕРАПЕВТСКИТЕ АНТИТЕЛА КОИ ШТО

КОРИСТАТ СОЕДИНЕНИЈА ЗА


ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА

NK КЛЕТКИТЕ

(57) 1 Употреба на (а) антитело на рецептор на анти-NK клетка (NKR) кое што се врзува

за и ја инхибира активноста на инхибиторен KIR2DL рецептор на NK клетка, и (б) терапевтско антитело кое што може да биде врзано од CD16 преку неговиот Fc регион и кое што ги троши таргет клетките од ADCC, за подготовка на лек за третирање на заболување, каде што споменатото анти-NKR антитело ја зголемува ефикасноста на споменатото терапевтско антитело со

засилување на ADCC, каде што споменатото анти-NKR антитело се врзува за заедничка детерминанта од KIR2DL1, KIR2DL2, и KIR2DL3 човечки рецептори и ја инхибира инхибицијата посредувана од KIR2DL1-, KIR2DL2-, и KIR2DL3 на цитотоксичноста на NK клетките. има уште 30 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) В 01L 3/00, G 01N 33/574, G 01N 15/02, G 01N 33/49, C 12N 5/09, C 12Q 1/24

(11) 7392

(13) T1

(21) 2017/175

(22) 01/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201314077811 12/11/2013 US and US201361794468P 15/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP16150499.8

(97) 11/01/2017 EP3029465

(73) ANGLE North America, Inc.
3711 Market Street

Philadelphia, PA 19104-5504, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Hvichia, Georgi



(54) ПОСТАПКИ ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ НА ЧЕСТИЧКИ СО УПОТРЕБА НА АПАРАТ СО ЕЛЕМЕНТ ЗА ОДВОЈУВАЊЕ ПО КАРАКТЕРИСТИКА НА ГОЛЕМИНА КОЈШТО ИМА ИЗДОЛЖЕН НОСЕЧКИ РАБ

(57) 1 Постапка за одделување на прва популација на клетки избрани од циркулирачки туморни клетки (CTCs) и циркулирачки ендотелни клетки (CECs) од крвни клетки во течен примерок, кадешто споменатата постапка употребува уред којшто

тело (2) и затварач (4) којшто дефинира празнина (50) помеѓу нив, празнината содржи


елемент за одвојување (1) којшто го одделува влезниот регион (52) и излезниот регион (58) од празнината, елементот за одвојување ги дефинира, заедно со површината на празнината, канал којшто слеано ги поврзува влезните и излезните региони по пат на одвојување на дел, каналот има вкупна ширина на одвојувачкиот дел и висина дефинирана со растојанието помеѓу елементот за одвојување и површината на празнината,

барем едно од телото, затварачот и елементот за одвојување се поврзани со чекор на одделување (11) распореден во рамките и имаат носечки раб (31) издолжувајќи се комплетно преку

одвојувачкиот дел на каналот, кадешто каналот е поделен на дел којшто е во спротивна насока на влезната страна од носечкиот раб и ламеларен дел во насока надолу на излезната страна од носечкиот раб, делот којшто е во спротивна насока од каналот е исто ламеларен во регионот помеѓу влезниот регион и елементот за одвојување;

висината на делот којшто е во спротивна насока е доволен за да се олесни преминот заедно на споменатата прва популација на клетки и споменатите крвни клетки, висината на делот којшто е во насока надолу е доволно голема за да се олесни преминот заедно на споменатите крвни клетки и доволно мала за да го инхибира преминот на споменатата прва популација на клетки и должината на носечкиот раб е поголема од вкупната ширина на каналот од делот за одвојување;

и споменатата постапка содржи терање на споменатиот течен примерок низ споменатиот канал кадешто споменатата прва популација на клетки се одделува од споменатите крвни клетки базирани на нивната неспособност да поминат преку споменатиот чекор на одделување и опционално надоместување на споменатата прва популација на клетки коишто неможат да преминат кон излезниот регион. има уште 15 патентни барања.



(51) C 07K 16/06, C 07K 16/22, C 07K 16/28,
C 07K 16/12, A 61K 45/06, A 61K 39/395

(11) 7393

(13) T1

(21) 2017/176

(22) 02/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201161541921P 30/09/2011 US

(96) 28/09/2012 EP12835118.6

(97) 01/02/2017 EP2760471

(73) Dana-Farber Cancer Institute, Inc.

450 Brookline Avenue

Boston, MA 02215-5450, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) WUCHERPFENNIG, Kai W.; FRANZ,
Bettina; MAY, Kenneth, Jr.; DRANOFF, Glenn;
HODI, F. Stephen and HARVEY, Christopher

(54) ТЕРАПЕВТСКИ ПЕПТИДИ

(51) C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/28,
C 07K 16/24

(11) 7394

(13) T1

(21) 2017/177

(22) 02/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) GB20090005314 26/03/2009 GB and
GR20080017704 26/09/2008 GB

(96) 25/09/2009 EP09736624.9

(97) 14/12/2016 EP2334705

(73) UCB Biopharma SPRL

Allée de la Recherche 60

1070 Brussels, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ADAMS, Ralph; HANCOCK, Laura and
HEYWOOD, Sam, Philip


(54) БИОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ

(57) 1 Повеќевалентно антитело фузиран
протеин коешто содржи Fab или Fab'
фрагмент, со прва специфичност за антиген
од интерес и понатаму содржи два единечни

домени на антитела (dAb) со специфичност за втор антиген од интерес, каде што двата единечни домени на антитела се поврзани со дисулфидна врска и каде што двата единечни домени на антитела се VH/VL пар и VH dAb е генетски фузиран директно или преку

поврзувач за C-завршетокот од Fab или Fab' тешката низа и VL dAb е генетски фузиран директно или преку поврзувач за C-завршетокот на Fab или Fab' лесната низа. има уште 8 патентни барања

Слика 1



(51) **В 31F 1/28, В 31F 5/00, В 32В 37/14, В 65D 30/06, В 65D 85/34**

(11) **7395**

(13) T1

(21) **2017/179**

(22) 03/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) PL20130402682 05/02/2013 PL

(96) 06/11/2013 EP13191790.8

(97) 18/01/2017 EP2762416

(73) **SILBO Sp. z o.o.**

Wygoda 12

44-240 Zory, PL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Spiewok, Marcin**

(54) **МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКУВАЊЕ
ОСОБЕНО ЗА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК И
ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ПАКУВАЊЕ**

(57) 1 Материјал за пакување, којшто има форма на континуирана лента споена со помош на постапка на заварување со преклопување на мрежните елементи, пришто наведената континуирана лента (1) е изработена од хартија со најмалку една страна обложена со полиолефин, се карактеризира со тоа што континуираната лента (1) е директно споена на својата страна обложена со полиолефин со мрежните елементи (2) по пат на заварување, каде што полиолефин е ПЕ (полиетилен) и материјалот на мрежата е исто така ПЕ или полиолефинот е ПП (полипропилен) и материјалот на мрежата е исто така ПП.

има уште 11 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07K 16/24, C 07K 16/46, C 07K 16/28**

(11) **7396**

(13) T1

(21) **2017/182**

(22) 06/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201261636302P 20/04/2012 US and
US201361768747P 25/02/2013 US

(96) 16/04/2013 EP13726321.6

(97) 01/02/2017 EP2838920

(73) **Eli Lilly and Company**
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALLAN, Barrett; LU, Jirong and
BENSCHOP, Robert Jan

(54) **АНТИ-BAFF-АНТИ-IL-17**
БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА

(57) 1 Биспецифично антителио коешто
содржи два први полипептиди и два втори
полипептиди кадешто аминокиселинската
секвенца од првиот полипептид е SEQ ID NO:
1 и аминокиселинската секвенца од вториот
полипептид е SEQ ID NO: 2.

има уште 4 патентни барања.

(51) **C 07D 233/64, A 61K 31/4164, A 61P 3/00**

(11) **7397**

(13) T1

(21) **2017/185**

(22) 07/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US20090181736P 28/05/2009 US

(96) 26/05/2010 EP10721902.4

(97) 04/04/2012 EP2435410

(73) **Bristol-Myers Squibb Company and**
Exelixis Patent Company LLC
Route 206 and Province Line Road
**Princeton, NJ 08543, US and 210 East Grand
Avenue**
South San Francisco, CA 94083-0511, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BUSCH, Brett, B.; STEVENS, William, C.,
Jr.; KICK, Ellen, K.; ZHANG, Haiying; BOLLU,
Venkataiah; MARTIN, Richard and MOHAN,
Raju

(54) **LXR МОДУЛАТОРИ**



- (57) 1 Соединение, изотопно-означено соединение, или негова фармацевтска прифатлива сол, избрана од: Бр. Име
- 1 2-(1-(3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-флуорофенил)пропан-2-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 2 2-(2-(2-(2-хлоро-6-флуорофенил)пропан-2-ил)-1-(3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-3-метил-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 3 2-(1-(3-хлоро-3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-(2,6-дихлорофенил)пропан-2-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 4 2-(2-(2-(2-хлоро-3-флуорофенил)пропан-2-ил)-1-(3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 5 2-(2-(2-(2,6-дихлорофенил)пропан-2-ил)-1-(3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 6 2-(2-(2-(2-Хлоро-фенил)пропан-2-ил)-1-(3,3'-дифлуоро-4'-хидроксиметил-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)-пропан-2-ол;
 - 7 2-(2-(2-(2-хлоро-6-флуорофенил)пропан-2-ил)-1-(3,3'-дифлуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 8 2-{1-(3,3'-дифлуоро-4'-хидроксиметил-5'-метансулфонил-бифенил-4-ил)-2-[2-(2-флуорофенил)пропан-2-ил]-1Н-имидазол-4-ил}-пропан-2-ол;
 - 9 2-(2-(2-(2,6-дихлорофенил)пропан-2-ил)-1-(3,3'-дифлуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 10 2-(2-(2-(2,6-дихлорофенил)пропан-2-ил)-1-(3,3'-дифлуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)[(13CD3)2]пропан-2-ол;
 - 11 2-(2-(2,4-дихлоробензил)-1-(3,3'-дифлуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 12 2-(1-(3,3'-дифлуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-(трифлуорометил)бензил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 13 2-(1-(3-хлоро-3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-хлоро-4-флуоробензил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 14 2-(2-(2-хлоро-4-флуоробензил)-1-(3,3'-дифлуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 15 2-(2-(2,4-дихлоробензил)-1-(3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 16 2-(1-(3,3'-дифлуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-флуоробензил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 17 2-(1-(3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-2-(2-метилбензил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 18 2-(2-(2,6-дихлоробензил)-1-(3'-флуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил)пропан-2-ол;
 - 19 2-[2-(2-Хлоро-5-флуоро-бензил)-1-(3'-флуоро-4'-хидроксиметил-5'-метансулфонил-бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил]-пропан-2-

ол;
20 2-[2-(2-Хлоро-бензил)-1-(3,3'-дифлуоро-4'-хидроксиметил-5'-метансулфонил-бифенил-4-ил)-1Н-имидазол-4-ил]-пропан-2-ол;

21 2-{2-[1-(2,6-дихлорофенил)етил]-1-[3,3'-дифлуоро-4'-(хидроксиметил)-5'-(метилсулфонил)бифенил-4-ил]-1Н-имидазол-4-ил}пропан-2-ол.
и има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 277/56, C 07D 417/04, C 07D 417/14, A 61K 31/427, A 61P 35/00**

(11) **7398** (13) T1
(21) **2017/186** (22) 08/03/2017
(45) 31/10/2017

(30) US201161489007P 23/05/2011 US

(96) 12/04/2012 EP12718789.6

(97) 18/01/2017 EP2714668

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt, DE


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **KARRA, Srinivasa R.; STAENLE, Wolfgang; STAUB, Eike and WUCHERER-PLIETKER, Margarita**

(54) **ТИАЗОЛ ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединенија со формулата I



во

коешто

X означува CONH2 или CN,
Y означува S,
R означува Ar или Het,
R1 означува фенил, фурил, тиенил, пиролил, имидазолил, пиразолил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, пиридил или пиримидил, секој од нив е несупституиран или моно- или дисупституиран со A, OR5 и/или CN,

Ar означува фенил, којшто е несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран со A, Hal, (CH2)nHet2, (CH2)nOR5, (CH2)nN(R5)2, (CH2)nCOOR5 и/или (CH2)nCON(R5)2, Het означува фурил, тиенил, пиролил, имидазолил, пиразолил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, пиридил, пиримидинил, триазолил, тетразолил, тиадиазол, секој од нив е несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран со A, (CH2)pHet1, (CH2)pHet2, OH, OA, OAr, Hal и/или (CH2)pCOOR5, Het1 означува пиридил, којшто е несупституиран или моносупституиран со A, Het2 означува пиролидинил, пиперидинил, морфолинил или пиперазинил, секој од нив е несупституиран или моносупституиран со OH, COOA', CON(R5)2, COA и/или A, A' означува неразгранет или разгранет алкил којшто има 1-6 C атоми, во којшто 1-7 H атоми може да бидат заменети со F, A означува неразгранет или разгранет алкил којшто има 1-8 C атоми, во којшто еден или два не-соседни CH и/или CH2 групи може да бидат заменети со N и/или O атоми и/или во дополние 1-7 H атоми може да бидат заменети со F, R5 означува H или неразгранет или разгранет алкил којшто има 1-6 C атоми, во којшто 1-7 H атоми може да биде заменет со F, Hal означува F, Cl, Br или I, n означува 0, 1, 2, 3, 4 или 5, p означува 0, 1 или 2,

и нивни фармацевтски употребливи соли, таутомери и стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи. има уште 6 патентни барања.

(51) **C 07D 237/34, A 61K 31/502, A 61P 35/00**

(11) **7399**

(13) T1

(21) **2017/187**

(22) 09/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) EP20130003205 24/06/2013 --

(96) 30/05/2014 EP14728832.8

(97) 01/02/2017 EP3013804

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt, DE


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DORSCH, Dieter; BUCHSTALLER, Hans-Peter; ESDAR, Chirstina and LEUTHNER, Birgitta

(54) **ФТАЛАЗИН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединенија со формулата I



во

коишто

R1 означува H, Hal, CH3, OCH3 или CH2OH,

X означува Ag или Cус, Ag означува фенил, бифенил или нафтил, секој од нив е несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран со Hal, NO2, CN, A, [C(R2)2]pOR2, S(O)mR2, [C(R2)2]pN(R2)2, [C(R2)2]pCOOR2, [C(R2)2]pCON(R2)2, [C(R2)2]pSO2N(R2)2, NR2COR2, NR2SO2R2, NR2CON(R2)2, NHCOOA, O[C(R2)2]nN(R2)2, CHO и/или COA, R2 означува H или A, A означува неразгранет или разгранет алкил со 1-10C-атоми, кадешто два соседни јаглородни атоми може да формираат двојна врска и/или еден или два не-соседни CH-и/или CH2-групи може да бидат заменети со N-, O- и/или S-атоми и кадешто 1-7 H-атоми може да бидат заменети со F, Cl и/или OH, Cус означува циклоалкил со 3, 4, 5, 6 или 7 C-атоми,

Hal означува F, Cl, Br или I, m означува 0, 1 или 2, n означува 1, 2 или 3, p означува 0, 1, 2, 3 or 4, и нивни фармацевтски прифатливи соли, таутомери и стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи.има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 495/04, C 07D 491/048, C 07D 519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/4545, A 61K 31/438, A 61K 31/444, A 61P 35/02, A 61P 35/00, A 61P 35/04**

(11) **7400**

(13) T1

(21) **2017/188**

(22) 10/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201261606291P 02/03/2012 US

(96) 01/03/2013 EP13755811.0

(97) 14/12/2016 EP2820008

(73) **Genentech, Inc. and Forma TM, LLC.**

1 DNA Way

South San Francisco, CA 94080-4490, US
and 500 Arsenal Street
Suite 100


Watertown, MA 02472, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BAIR, Kenneth, W.; BAUMEISTER, Timm,
R.; DRAGOVICH, Peter; LIU, Xiongcai; PATEL,
Snahel; ZAK, Mark; ZHAO, Guiling; ZHANG,
Yamin and ZHENG, Xiaozhang

(54) АМИДО СПИРОЦИКЛИЧЕН АМИД И СУЛФОНАМИДНИ ДЕРИВАТИ

(57) 1 Соединение со Формула I:



кадешто:

R е
(a) 8-, 9-, или 10-член бицикличен хетероарил којшто содржи еден хетероатом избран од N, S, и O, и еден, два или три дополнителни N атоми, кадешто споменатиот бицикличен хетероарил е несупституиран или е супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од деутериум, amino, алкиламино, диалкиламино, алкил, хало, цијано, халоалкил, хидрокси, хидроксиалкил и алкокси, и кадешто еден или повеќе N атоми од споменатиот бицикличен хетероарил е опционално N-оксид; или
(b) пет- или шест-член азотно-поврзан хетероциклоалкил прстен фузиран за фенил или моноцикличен пет- или шест-член хетероарил, кадешто споменатиот фенил или хетероарил е несупституиран или е супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од деутериум, amino, алкиламино, диалкиламино, алкил, хало, цијано,

халоалкил, хидрокси, хидроксиалкил, и алкокси; и

R1 е H, -(C1-4алкилен)0-1C(O)Ra, -(C1-4алкилен)0-1CO2Ra, -(C1-4алкилен)0-1S(O)Ra, -(C1-4алкилен)0-1SO2Ra, -C(O)NH(Ra), -C(O)N(Ra)2, или -C(O)C(O)NH(Ra);

кадешто секој Ra е независно

(1) алкил, несупституиран или супституиран со еден или повеќе Rm супституенти, кадешто секој Rm е независно избран од групата составена од хидрокси, -NRbRc, алкокси, цијано, хало, -C(O)алкил, -CO2алкил, -CONRbRc, -S(O)алкил, -SO2алкил, -SO2NRbRc, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, фенокси, и -O-алкил-OH;

кадешто Rb е H или алкил; Rc е H, алкил, алкоксиалкил, халоалкил, -C(O)алкил, -CO2алкил, -SO2алкил, -C(O)NH2, или C(O)H; и секој арил, хетероарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил групата во рамките на Rm е несупституиран или супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од групата составена од алкил, халоалкил, хидрокси, -NRbRc, алкокси, халоалкокси, цијано, хало, оксо, -C(O)алкил, -CO2алкил, -C(O)-хетероциклоалкил, -CONRbRc, -S(O)алкил, -SO2алкил, -SO2-халоалкил, -SO2NRbRc, арил, хетероарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил;

кадешто секој алкил или алкокси е несупституиран или супституиран со -NRbRc, хетероциклоалкил, хетероарил, или -C(O)алкил; и секој арил, хетероарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил е несупституиран или супституиран со алкил, хало, или -C(O)алкил;

(2) фенил, циклоалкил, хетероарил, или хетероциклоалкил, секој несупституиран или

супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од алкил, халоалкил, хидроксид, -NRbRc, алкокси, халоалкокси, цијано, хало, оксо, -C(O)алкил, -CO₂алкил, -C(O)-хетероциклоалкил, -CONRbRc, -S(O)алкил, -SO₂алкил, -SO₂-халоалкил, -SO₂NRbRc, арил, хетероарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил; каде што секој алкил или алкокси е несупституиран или супституиран со -NRbRc, хетероциклоалкил, хетероарил, или -C(O)алкил; и секој арил, хетероарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил е несупституиран или супституиран со алкил, хало, или -C(O)алкил;

или

(3)

-NkxRy,

каде што Rx е H или алкил; и Ry е H, алкил, алкоксиалкил, халоалкил, -C(O)алкил, -CO₂ алкил, или -SO₂ алкил;

R₂ и R₃ се секој независно H или деутериум; и n е 1 или 2;

или негов стереоизомер или фармацевтска прифатлива сол на тоа соединение или стереоизомер.

има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 403/04, C 07D 487/08, C 07D 405/14, C 07D 409/14, A 61K 31/498, A 61P 35/00**

(11) **7401**

(13) T1

(21) **2017/189**

(22) 10/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) GB20100007286 30/04/2010 GB and US20100329884P 30/04/2010 US

(96) 28/04/2011 EP11724710.6

(97) 04/01/2017 EP2563775

(73) **Astex Therapeutics Limited**
436 Cambridge Science Park
Milton Road

Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MEERPOEL, Lieven; MURRAY, Christopher William; BERDINI, Valerio; SAXTY, Gordon; PERERA, Timothy Pietro Suren; WEERTS, Johan Erwin Edmond; BESONG, Gilbert Ebai; HAMLETT, Christopher Charles Frederick; WOODHEAD, Steven John; ANGBAUD, Patrick René; BONNET, Pascal Ghislain André; WROBLOWSKI, Berthold; PAPANIKOS, Alexandra; EMBRECHTS, Werner

Constant Johan; AKKARI, Rhalid; JOHNSON, Christopher Norbert; READER, Michael; REES, David Charles; MEVELLEC, Laurence Anne; FREYNE, Eddy Jean Edgard; GOVAERTS, Tom Cornelis Hortense; GILISSEN, Ronaldus Arnodus Hendrika Joseph; LACRAMPE, Jean Fernand Armand; QUEROLLE, Olivier Alexis Georges; PASQUIER, Elisabeth Thérèse Jeanne and PILATTE, Isabelle Noëlle Constance

(54) **ПИРАЗОЛИЛ КИНОКСАЛИН КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



вклучувајќи било која негова таутомерна или стереохемиска изомерна форма, каде што n претставува цел број еднаков на 0, 1, 2, 3

или
R1 претставува водород, C1-6алкил, C2-4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-4алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил каде што секој C1-6алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, C1-6алкил супституиран со -NR4R5, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, C1-6алкил супституиран со R6, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-R6, хидроксиC1-6алкил супституиран со R6, C1-6алкил супституиран со -Si(CH3)3, C1-6алкил супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил супституиран со -P(=O)(OC1-6алкил)2; секој R1a е независно избран од водород, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, C1-4алкил супституиран со amino или моно- или ди(C1-4алкил)амино или -NH(C3-8 циклоалкил), цијаноC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил, и C1-4алкил супституиран со еден или повеќе флуоро атоми; секој R2 е независно избран од хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C2-4алкенил, C2-4 алкинил, C1-4алкокси, хидроксиC1-4алкил, хидроксиC1-4алкокси, халоC1-4алкил, халоC1-4алкокси, хидроксихалоC1-4алкил, хидроксихалоC1-4алкокси, C1-4алкоксиC1-4алкил, халоC1-4алкоксиC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил каде што секој C1-4алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, хидроксихалоC1-4алкоксиC1-4алкил, R13, C1-4алкил супституиран со R13, C1-4алкил

супституиран со -C(=O)-R13, C1-4алкокси супституиран со R13, C1-4алкокси супституиран со -C(=O)-R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со -NR7R8, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-NR7R8, C1-4алкокси супституиран со -NR7R8, C1-4алкокси супституиран со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и -C(=O)-NR7R8; или кога две R2 групи се сврзани за соседни јаглородни атоми тие може да бидат земени заедно за да формираат радикал со формула: -O-(C(R17)2)p-O-;

-X-CH=CH-; или
-X-CH=N-; каде што R17 претставува водород или флуорин, p претставува 1 или 2 и X претставува O или S; R3 претставува хидроксил, C1-6алкокси, хидроксиC1-6алкокси, C1-6алкокси супституиран со -NR10R11, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, халоC1-6алкил опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, хидроксиC2-6алкенил, хидроксиC2-6алкинил, хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со карбоксил, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-O-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со C1-6алкоксиC1-6алкил-O-C(=O)-, C1-6алкил супституиран со C1-6алкоксиC1-6алкил-C(=O)-, C1-6алкил супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил каде што секој C1-6алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи или со -O-C(=O)-C1-6алкил, C2-6алкенил супституиран со C1-6алкокси, C2-6алкинил супституиран со C1-6алкокси, C1-6алкил супституиран со R9 и опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-R9, C1-6алкил супституиран со хидроксил и R9, C2-6алкенил супституиран со R9, C2-6алкинил



супституиран со R9, C1-балкил супституиран со -NR10R11, C2-балкенил супституиран со -NR10R11, C2-балкинил супституиран со -NR10R11, C1-балкил супституиран со хидроксил и -NR10R11, C1-балкил супституиран со еден или два халогени и -NR10R11, -C1-балкил-C(R12)=N- O-R12, C1-балкил супституиран со -C(=O)-NR10R11, C1-балкил супституиран со -O-C(=O)-NR10R11, -S(=O)2-C1-балкил, -S(=O)2-халоC1-балкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со-S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NR12-S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R13, C1-балкил супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-балкил супституиран со -P(=O)(OC1-балкил)2;

R4 и R5 секој независно претставува водород, C1-балкил, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, -S(=O)2-C1-балкил, -S(=O)2-халоC1-балкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со-S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15, R13 или C1-балкил супституиран со R13; R6 претставува C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S; споменатиот C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член

моноцикличен хетероциклил, опционално и секој независно е супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти, секој супституент независно е избран од цијано, C1-балкил, цијаноC1-балкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-балкил, халоген, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил, C1-балкокси, C1-балкоксиC1-балкил, C1-балкил-O-C(=O)-, NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NR14R15, C1-балкил супституиран со -C(=O)-NR14R15, -S(=O)2-C1-балкил, -S(=O)2-халоC1-балкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-балкил или C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15; R7 и R8 секој независно претставува водород, C1-балкил, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил или C1-балкоксиC1-балкил;

R9 претставува C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, споменатиот C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен хетероциклил секој опционално и секој независно е супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти, секој супституент независно е избран од =O, C1-4алкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-4алкил, цијано, цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-4алкил супституиран со C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-4алкил каде што секој C1-4алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, халоген, халоC1-4алкил,

хидроксихалоC1-4алкил, -NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -NR14R15, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-NR14R15, C1-4алкокси, -S(=O)2-C1-4алкил, -S(=O)2-халоC1-4алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15, R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со R13, фенил опционално супституиран со R16, фенилC1-6алкил кадешто фенил е опционално супституиран со R16, 5 или 6-член ароматичен моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S кадешто споменатиот хетероциклил е опционално супституиран со R16; или кога два од супституентите од R9 се сврзани за истиот атом, тие може да бидат земени заедно за да формираат 4 до 7-член заситен моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S; R10 и R11 секој независно претставува водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -NR14R15, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-NR14R15, халоC1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, R6, C1-6алкил супституиран со R6, -C(=O)-R6, -C(=O)-C1-6алкил, -C(=O)-

хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-халоC1-6алкил, -C(=O)-хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -Si(CH3)3, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил или C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15; R12 претставува водород или C1-4алкил опционално супституиран со C1-4алкокси; R13 претставува C3-8циклоалкил или заситен 4 до 6-член моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, кадешто споменатиот C3-8циклоалкил или моноцикличен хетероциклил е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти секој независно избран од халоген, хидроксил, C1-6алкил, -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкокси, или -NR14R15; R14 и R15 секој независно претставува водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил опционално супституиран со супституент избран од хидроксил, C1-4алкокси, amino или моно-или ди(C1-4алкил)амино; R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или -C(=O)NR14R15; негов N-оксид, негова фармацевтска прифатлива сол или негов солват. има уште 48 патентни барања.

(51) C 07F 15/00

(45) 31/10/2017

(11) 7402

(13) T1

(30) US201261651200P 24/05/2012 US

(21) 2017/190

(22) 10/03/2017

(96) 15/03/2013 EP13793812.2

(97) 14/12/2016 EP2855496

(73) **Phosplatin Therapeutics LLC****1350 Avenue of The Americas****New York, NY 10019, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LUKE, Wayne, D. and JOST, Steffen

(54) **СИНТЕТИЧКИ И ПОСТАПКИ ЗА
ПРЕЧИСТУВАЊЕ ЗА ФОСФАПЛАТИН
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Постапка за подготвување на
мономерен платина пиродифосфатен
комплекс, или негова сол, којашто содржи:

мешање на соединение на платина дихалид
со пиродифосфатна сол во растворувачки
систем којшто содржи вода и барем еден
органски растворувач растворлив во вода,
одржување на реакциона смеса, кадешто
соединението на платина дихалид реагира
со пиродифосфатна сол за да го формира
мономерниот платина пиродифосфатен
комплекс; таложување на мономерниот
платина пиродифосфатен комплекс; и
изолирање на мономерниот платина
комплекс од реакционата смеса.
има уште 29 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **E 01H 1/08, C 02F 1/56, C 02F 1/72, C
02F 1/78, C 02F 103/42, C 02F 5/08, C 02F
9/02, C 02F 1/52, C 02F 103/02**

(11) **7403**(21) **2017/191**

(13) T1

(22) 13/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201113195695 01/08/2011 US and
US201161469526P 30/03/2011 US

(96) 12/09/2011 EP11862058.2

(97) 28/12/2016 EP2691576

(73) **Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Mensing 14, --**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FISCHMANN, T., Fernando

(54) **МЕТОД ЗА ОДРЖЛИВО ЛАДЕЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ**

(57) 1 Метод за обезбедување микробиолошка вода со висок квалитет за ладење на индустриски процес, при што индустрискиот процес опфаќа индустриска постројка, и при што методот се состои од:

а. Собирање доводна вода од извор на вода (11);

б. Складирање на доводната вода во резервоар (12), каде што резервоарот (12) има дно (13) кое што може да се чисти со мобилно средство за вшмукување (22), каде што резервоарот е една вештачка голема водена маса со волумен од најмалку 10.000 m³, и каде што површинската област на резервоарот (12) е во распон од 50 до 30.000 m² на MW ладење потребно за индустрискиот процес;

ц. Активирање на следните процеси преку средство за координација:

i. во рамките на период од 7 дена, со додавање на средство за дезинфекција на водата во резервоарот:

(1) за температура на водата во резервоарот најмногу до и вклучително 35 °C, одржување на ORP (потенцијал за намалување на оксидацијата) на водата над 500 mV за минимум период од 1 час за секој °C од температурата на водата во резервоарот;

(2) за температура на водата во резервоарот поголема од 35 °C и помала од 70 °C, одржување на ORP на водата во резервоарот над 500 mV за минимум период

од часови, каде што минимумот период од часови се пресметува со следната равенка: [35 часа] - [Температура на водата во °C - 35] = минимум период од часови; или

(3) за температура на водата во резервоарот од 70 °C или поголема, одржување на ORP на водата во резервоарот над 500 mV за минимум период од 1 час;

ii. Користење на средство за оксидирање во водата во резервоарот за да се спречи концентрациите на железо и манган во водата во резервоарот да надминат 1,5 ppm;

iii. Користење на коагулант и / или флокулант во водата во резервоарот за да се спречи заматеноста на водата во резервоарот да надмине 7 NTU;

iv. Вшмукување на водата во резервоарот со мобилно средство за вшмукување за да се спречи густината на наталожениот материјал да го надмине просекот од 100 mm;


v. Филтрирање на водата во резервоарот вшмукана со мобилното средство за вшмукување;

vi. Враќање на филтрираната вода во резервоарот,

каде што хемиските материи се користат само кога тие се потребни, и каде што средството за филтрирање и мобилното средство за вшмукување работат само по потреба за да се одржуваат параметрите на водата во рамките на нивните граници; и д. Снабдување со вода за ладење со висок микробиолошки квалитет од резервоарот (12) за индустриски процес (9) со таква брзина на проток при која разликата на температурата помеѓу водата за ладење која што влегува во индустрискиот процес (9) и водата за ладење која што излегува од индустрискиот процес (9) е најмалку 3 °C; и каде што средството за координација (10) добива информации во врска со параметрите

кои што се контролирани и навремено ги активира процесите од чекорот (ц) за да се подесат параметрите во рамките на нивните одделни граници, има уште 6 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) C 02F 1/00, C 02F 1/44, C 02F 1/50, C 02F 1/66, C 02F 1/76, C 02F 1/78, C 02F 103/42, C 02F 5/14, E 04H 4/12

(11) 7404

(13) T1

(21) 2017/192

(22) 13/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US201113136458 01/08/2011 US and US201161469548P 30/03/2011 US

(96) 12/09/2011 EP11862244.8

(97) 28/12/2016 EP2675759

(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. Mensing 14, --

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FISCHMANN, T., Fernando

(54) **ЕВТИН ОДРЖЛИВ МЕТОД И СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ВОДЕНИ МАСИ ЗАГРОЗЕНИ ОД БАКТЕРИИ И МИКРОАЛГИ**

(57) 1 Евтин одржлив метод за третирање и одржување на голема вештачка водена маса со волумен од најмалку 15.000 m³ загрозуена од бактерии и микроалги со филтрирање на

мал дел од вкупниот во-лумен на водената маса, при што методот се состои од:

а. Собирање вода со концентрација на вкупно растворени цврсти тела (TDS) од најмногу до 50.000 ppm;

а. доколку водата има концентрација на вкупно растворени цврсти тела помала од или еднаква на 10.000 ppm, индекс на заситеност според Langelier мора да биде помал од 3, каде што индексот на заситеност според Langelier се одржува под 2 со процес селектиран од подесување на pH, додавање на средства против создавање би-гор, или процес за омекнување на водата; или б. доколку водата има концентрација на вкупно растворени цврсти тела поголема од 10.000 ppm, индексот на заситеност според Stiff & Davis мора да биде помал од 3, каде што индексот на заситеност според Stiff & Davis се одржува под 2 со процес селектиран од подесување на pH, додавање на средства против создавање би-гор, или

процес за омекнување на водата;


б. Чување на споменатата вода во најмалку еден резервоар (12), кој што претставува голема вештачка водена маса, каде што споменатиот резервоар има дно кое што може темелно да се исчисти со неинтрузивно мобилно средство за вшмукување (3);
 ц. Ограничување на густината на капачите на најмногу до 0,05 капачи на кубен метар во спотметнатата вода која што е содржана во резервоарот (12);
 д. Во рамките на период од 7 дена, и за температури на водата најмногу до 45 Целзиусови степени, одржување на споменатиот ORP (потенцијал за намалување на оксидацијата) на водата од најмалку 500 mV, за минимум период од 1 час за секој Целзиусов степен од температурата на водата, со додавање на средства за дезинфекција на водата;
 е. Активирање на следните процеси преку најмалку едно средство за координација (1), каде што најмалку едното средство за координација има електронски уреди и може да добива информации, да ги обработува тие информации и да активира други процеси, каде што тие процеси ја прочистуваат водата и ги отстрануваат

растворените цврсти тела со филтрирање само на еден мал дел од вкупниот волумен на водата:

i. Вшмукување на дел од споменатата вода која што ги содржи наталожените честички произведени со претходните процеси со мобилно средство за вшмукување (3) за да се спречи дебелината на наталожениот материјал да го надмине просекот од 3 mm;
 ii. Филтрирање на делот од водата вшмукана од мобилното средство за вшмукување (3) каде што средството за филтрирање (7) е истовремено активирано со цел да се филтрира водата вшмукана со неинтрузивното мобилно средство за вшмукување (3); и
 iii. Враќање на филтрираната вода во споменатиот најмалку еден резервоар (12);

каде што нивоата на ORP се одржуваат само за временски период одреден според температурата на водата, и каде што средството за филтрирање (7) и мобилното средство за вшмукување (3) работат само кога е потребно да се одржуваат параметрите на водата во рамките на нивните граници.
 има уште 12 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **C 12Q 1/68**(11) **7407**

(13) T1

(21) **2017/198**

(22) 14/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) US98758P 20/09/2008 US

(96) 16/09/2009 EP12183946.8

(97) 21/12/2016 EP2562268

(73) **The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University****Office of the General Counsel Building 170****3rd Floor, Main Quad****P.O. Box 20386****Stanford CA 94305-2038, US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Fan, Hei-Mun Christina and Quake, Stephen R.

(54) **НЕИНВАЗИВНА ДИЈАГНОЗА НА ФЕТУСНА АНЕУПЛОДИЈА СО СЕКВЕНЦИРАЊЕ**(51) **B 01D 33/27, B 01D 33/42, C 02F 11/12, B 30B 9/12**(11) **7405**

(13) T1

(21) **2017/199**

(22) 14/03/2017

(45) 31/10/2017

(30) IT2014RE00024 18/03/2014 IT

(96) 16/03/2015 EP15159232.6

(97) 04/01/2017 EP2921458

(73) **AQSEPTENCE GROUP CARPI S.R.L.**
Via Pitagora 30**41019 Soliera (MO), IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Gavioli, Andrea

(54) **Уред за одвојување на тврди материјали од отпадна вода**

(57) 1 Уред (10) за одвојување на тврди материјали од отпадна вода којшто се состои од:

- потпорна структура (11) обезбедена со најмалку еден влезен отвор (121), внатрешно поставена во собирен контејнер (1) за флуиди којшто содржат цврсти делови дисперзирани во делови од течноста, прв излезен отвор (125) за делови од течноста кога се одвоени од флуидот и втор излезен отвор (135) на барем дел од цврстите делови кога се одвоени од флуидот,


- филтер со тврда мрежа (16) поврзан со потпорната структура (11) за да го пресретне флуидот кој протекува од влезниот отвор (121) кон првиот излезен отвор (125) и конфигуриран на начин за да задржи и акумулира дел од тврдите фракции на барем прва површина (161) на филтерот со тврда мрежа (16),

- најмалку една Архимедова завртка (15) ротационо поврзана кон потпорната структура (11) и обезбедена со прв дел (151) кој е во можност да ја пренесе тврдата фракција акумулирана од страна на филтерот со тврда мрежа (16) во насока на вториот излезен отвор (135),

- втор филтер со тврда мрежа (18) поврзан со потпорната структура (11) за да го пресретне флуидот кој протекува од влезниот отвор (121) кон првиот излезен отвор (125), лоциран во спротивна насока на течението на филтерот со тврда мрежа (16) во насока напред на флуидот од влезниот отвор (121) кон првиот излезен отвор (125) и конфигуриран на начин за да задржи и акумулира дел од тврдите фракции на барем втора површина (181) од вториот филтер со тврда мрежа (18), Архимедовата завртка (15) содржи втор дел (152) кој е во можност да ја пренесе тврдата фракција акумулирана од

страна на вториот филтер со тврда мрежа (18) во насока на вториот излезен отвор (135),
се карактеризира со тоа што вториот филтер со тврда мрежа (18) прикажува во основа транконичен облик, со надворешен дијаметар и внатрешен дијаметар поголем

од надворешниот дијаметар на Архимедовата завртка (15), и е вметнат во вториот дел (152) на Архимедовата завртка (15) со испакнување во правец на слобдниот крај на Архимедовата завртка (15) поставена на влезниот отвор (121).
има уште 11 патентни барања.



Слика 1



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A01N43/82	8A01N43/707	7354	T1
8A61K31/407	8C07D471/04	7358	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	7358	T1
8C07D519/00	8C07D487/04	7359	T1
8B29C70/54	8B29C70/54	7319	T1
8B01D33/42	8C02F11/12	7405	T1
8C02F11/12	8C02F11/12	7405	T1
8A61P29/00	8C07C255/57	7315	T1
8C07C235/42	8C07C255/57	7315	T1
8C07D471/10	8C07D471/10	7318	T1
8A61K9/06	8A61K31/351	7297	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	7306	T1
8C01G23/08	8C01G23/04 7	7307	T1
8A61K31/517	8C07D215/48	7295	T1
8C07D401/12	8C07D215/48	7295	T1
8H04N19/176	8H04N19/176	7298	T1
8H04N19/196	8H04N19/176	7298	T1
8A61P7/06	8C07K16/22	7351	T1
8A61K38/47	8A61K38/47	7352	T1
8A61P31/04	8C07D505/24	7326	T1
8A61K31/196	8A61K9/00	7327	T1
8A61K47/24	8A61K9/00	7327	T1
8A61K39/00	8C12N15/74	7329	T1
8A61K39/02	8C12N15/74	7329	T1
8A61K39/04	8C12N15/74	7329	T1
8A61P1/10	8A61K31/375	7330	T1
8A61P9/00	8C07D498/08	7333	T1
8C07K14/495	8C07K14/495	7335	T1
8A61K31/202	8C12P7/64	7361	T1
8C12P7/64	8C12P7/64	7361	T1
8A61K31/427	8A61K9/20	7362	T1
8A61K47/14	8A61K9/20	7362	T1

8A61K47/22	8A61K9/20	7362	T1
8C12N15/13	8C07K16/24	7364	T1
8C07D231/12	8C07D231/12	7366	T1
8B01J35/04	8B01J35/04	7368	T1
8B63B35/00	8E02F3/90	7369	T1
8C07D307/38	8C07C317/10	7373	T1
8C10G1/02	8C12P1/00	7374	T1
8C12P5/02	8C12P1/00	7374	T1
8D21H11/14	8D21H11/14	7375	T1
8G01N33/57 4	8G01N33/57 4	7376	T1
8C12N15/13	8C07K16/28	7377	T1
8A61M19/00	8A61M19/00	7380	T1
8A61M5/42	8A61M19/00	7380	T1
8C07D491/08	8C07D491/08	7381	T1
8C07D498/08	8C07D491/08	7381	T1
8C07D498/18	8C07D491/08	7381	T1
8A61K8/64	8C07K14/705	7382	T1
8C07K14/47	8C07K14/705	7382	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	7383	T1
8A01N65/28	8A01N37/36	7384	T1
8H04N19/119	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/176	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/105	8H04N19/119	7301	T1
8H04N19/126	8H04N19/119	7301	T1
8H04N19/61	8H04N19/119	7301	T1
8C07K14/33	8C12N15/62	7302	T1
8C07D403/04	8C07D401/12	7310	T1
8A61K31/433	8A61K31/707 6	7312	T1
8A61K31/542	8A61K31/707 6	7312	T1
8A61K31/707 6	8A61K31/707 6	7312	T1
8A61K31/537 7	8A61K31/707 6	7313	T1

8C07D239/34	8C07D239/34	7337	T1
8G07C5/08	8B60W40/08	7284	T1
8G07F17/32	8G07F17/32	7339	T1
8G08B13/14	8G07F17/32	7339	T1
8A61K9/72	8A61K31/439	7341	T1
8C07D213/69	8C07D401/12	7385	T1
8C07D235/24	8C07D235/10	7389	T1
8H04W48/20	8H04W48/20	7390	T1
8C07K16/28	8C07K16/46	7394	T1
8B65D30/06	8B65D30/06	7395	T1
8B65D85/34	8B65D30/06	7395	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	7396	T1
8C07K16/28	8C07K16/24	7396	T1
8A61K31/416 4	8C07D233/64	7397	T1
8A61K31/438	8C07D471/04	7400	T1
8C07D519/00	8C07D471/04	7400	T1
8C07F15/00	8C07F15/00	7402	T1
8C02F103/42	8C02F9/02	7403	T1
8C02F1/44	8C02F1/00	7404	T1
8C02F1/76	8C02F1/00	7404	T1
8C09D5/00	8C09D5/00	7287	T1
8C12N15/82	8C12N9/02	7289	T1
8A61K31/435 3	8A61K31/435 3	7290	T1
8A61K31/402 5	8C07D409/06	7291	T1
8A61P17/14	8C07D409/06	7291	T1
8C07D403/12	8C07D409/06	7291	T1
8H04N19/463	8H04N19/176	7346	T1
8H04N19/463	8H04N19/159	7347	T1
8A61L27/20	8A61L27/20	7294	T1
8A61K31/661	8C07F9/24	7353	T1
8A01N43/40	8A01N43/707	7354	T1
8C07C235/06	8C07C235/06	7357	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	7359	T1
8A61P25/00	8C07D401/12	7320	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	7407	T1
8A61P19/02	8C07C255/57	7315	T1
8C07D207/33 3	8C07D207/33 3	7317	T1
8A61P25/28	8A61K45/06	7323	T1
8A61K31/700 4	8A61K31/351	7297	T1

8B01J21/06	8C01G23/04 7	7307	T1
8B01J37/03	8C01G23/04 7	7307	T1
8B82Y30/00	8C01G23/04 7	7307	T1
8C07D505/24	8C07D505/24	7326	T1
8A61K38/00	8C12N15/74	7329	T1
8G01N33/50	8C12N15/74	7329	T1
8A61K9/00	8A61K31/375	7330	T1
8A61K31/513	8A61K9/20	7362	T1
8B66C13/02	8E02F3/90	7369	T1
8F16F15/02	8E02F3/90	7369	T1
8C07F3/06	8C07D409/10	7371	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	7377	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7379	T1
8C07D498/22	8C07D491/08	7381	T1
8C07K14/705	8C07K14/705	7382	T1
8A61K47/48	8C07K16/28	7383	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7383	T1
8H04N19/122	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/50	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/103	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/61	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/103	8H04N19/119	7301	T1
8A61K31/498 5	8A01N43/00	7303	T1
8A61P33/00	8A01N43/00	7303	T1
8C07D249/08	8C07D401/12	7310	T1
8C07D401/04	8C07D401/12	7310	T1
8C07D413/12	8C07D401/12	7310	T1
8A61P27/02	8A61K31/707 6	7312	T1
8A61P31/20	8C07D473/34	7336	T1
8A47J37/07	8A47J37/07	7340	T1
8A61K31/439	8A61K31/439	7341	T1
8A61K47/48	8A61K47/26	7343	T1
8A61P1/06	8C07D401/12	7385	T1
8A61K51/04	8A61K51/04	7388	T1
8C07D213/16	8A61K51/04	7388	T1
8C07D235/08	8C07D235/10	7389	T1
8B31F5/00	8B65D30/06	7395	T1
8C07D417/14	8C07D277/56	7398	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	7400	T1



8C02F1/52	8C02F9/02	7403	T1
8C02F1/78	8C02F1/00	7404	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	7288	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	7288	T1
8A61P31/04	8A61K31/435 3	7290	T1
8A61P27/02	8C07D409/06	7291	T1
8C07D207/20	8C07D409/06	7291	T1
8H04N19/176	8H04N19/176	7346	T1
8H04N19/159	8H04N19/159	7347	T1
8A61L15/40	8A61L15/40	7348	T1
8C07D487/18	8C07D401/04	7355	T1
8A61K31/422	8A61K31/422	7356	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	7358	T1
8A61K31/502 5	8C07D487/04	7359	T1
8B29C70/38	8B29C70/54	7319	T1
8C07C255/57	8C07C255/57	7315	T1
8A61P1/08	8C07D471/10	7318	T1
8A61K31/704 8	8A61K31/351	7297	T1
8A61K36/63	8A61K31/351	7297	T1
8A61K9/08	8A61K31/351	7297	T1
8A01N65/00	8A01N65/22	7305	T1
8B01J37/00	8C01G23/04 7	7307	T1
8H04N19/159	8H04N19/176	7298	T1
8H04N19/463	8H04N19/176	7298	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	7350	T1
8A61P31/16	8A61K31/506	7350	T1
8A61P25/00	8A61K38/47	7352	T1
8A61K31/536 5	8C07D505/24	7326	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	7327	T1
8A61K47/10	8A61K31/375	7330	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	7332	T1
8G06F3/0484	8G06F3/0484	7334	T1
8H04L29/06	8G06F3/0484	7334	T1
8A61K31/201	8C12P7/64	7361	T1
8F21S6/00	8F21S6/00	7363	T1
8A61P35/00	8C07K16/24	7364	T1
8C07D409/10	8C07D409/10	7371	T1
8C08H8/00	8C08H8/00	7372	T1
8C07C323/65	8C07C317/10	7373	T1

8D21H11/12	8D21H11/14	7375	T1
8C07D491/18	8C07D491/08	7381	T1
8H04N19/126	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/122	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/50	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/30	8H04N19/119	7301	T1
8A01N43/56	8A01N43/00	7303	T1
8A01N47/02	8A01N43/00	7303	T1
8A61K31/415 5	8A01N43/00	7303	T1
8C07C51/43	8C07D239/34	7337	T1
8G07F9/06	8G07F17/32	7339	T1
8A61P11/06	8A61K31/439	7341	T1
8A61P11/06	8C07K16/24	7342	T1
8A61P23/00	8C07D233/90	7386	T1
8C07D401/12	8C07D233/90	7386	T1
8C07D235/10	8C07D235/10	7389	T1
8C07D403/10	8C07D235/10	7389	T1
8C07D417/10	8C07D235/10	7389	T1
8H04W4/06	8H04W48/20	7390	T1
8C12N5/09	8G01N33/57 4	7392	T1
8G01N33/57 4	8G01N33/57 4	7392	T1
8C07K16/12	8A61K39/395	7393	T1
8B32B37/14	8B65D30/06	7395	T1
8C07D417/04	8C07D277/56	7398	T1
8A61K31/506	8C07D401/14	7285	T1
8A61K31/454 5	8C07D471/04	7400	T1
8A61K31/498	8C07D403/04	7401	T1
8C07D405/14	8C07D403/04	7401	T1
8E01B9/48	8E01B9/48	7406	T1
8C07D207/26	8C07D409/06	7291	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	7292	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	7345	T1
8H04N19/159	8H04N19/176	7346	T1
8H04N19/196	8H04N19/176	7346	T1
8A61L15/44	8A61L15/40	7348	T1
8A61K31/423	8A61K31/423	7349	T1
8A61L27/38	8A61L27/20	7294	T1
8C08B37/08	8A61L27/20	7294	T1
8C07D471/08	8C07D401/04	7355	T1

8A61K31/454 5	8A61K31/422	7356	T1
8A61K45/06	8A61K31/422	7356	T1
8A61P25/16	8A61K31/422	7356	T1
8C07D491/05 2	8C07D471/04	7358	T1
8B30B9/12	8C02F11/12	7405	T1
8A61K31/445 3	8C07C255/57	7315	T1
8A61P19/08	8C07C255/57	7315	T1
8C07C233/81	8C07C255/57	7315	T1
8C07D239/26	8C07C255/57	7315	T1
8A61F2/04	8A61F2/04	7316	T1
8A61K31/454	8C07D207/33 3	7317	T1
8A61K31/438	8C07D471/10	7318	T1
8A61K47/32	8A61K31/351	7297	T1
8A01N59/16	8A01N65/22	7305	T1
8A01P1/00	8A01N65/22	7305	T1
8B01D53/94	8C01G23/04 7	7307	T1
8B01J37/02	8C01G23/04 7	7307	T1
8C01G25/02	8C01G23/04 7	7307	T1
8C07D215/48	8C07D215/48	7295	T1
8C07D403/12	8C07D215/48	7295	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	7351	T1
8A61K9/00	8A61K38/47	7352	T1
8C12Q1/18	8C12Q1/18	7324	T1
8A61K31/375	8A61K31/375	7330	T1
8A61K38/08	8A61K39/00	7332	T1
8C07K14/71	8C07K14/495	7335	T1
8C07D413/12	8C07D231/12	7366	T1
8C09C1/02	8C09C1/02	7367	T1
8A61P43/00	8C07C317/10	7373	T1
8C07D213/40	8C07C317/10	7373	T1
8C07D295/18 5	8C07C317/10	7373	T1
8C10L1/00	8C12P1/00	7374	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	7377	T1
8A01N65/22	8A01N37/36	7384	T1
8H04N19/174	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/30	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/96	8H04N19/119	7299	T1

8H04N19/174	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/136	8H04N19/119	7301	T1
8H04N19/96	8H04N19/119	7301	T1
8A01N43/60	8A01N43/00	7303	T1
8A01N43/90	8A01N43/00	7303	T1
8A01N49/00	8A01N43/00	7303	T1
8A61K38/18	8A61K38/18	7304	T1
8A61K31/557 5	8A61K31/707 6	7311	T1
8A61K31/707 6	8A61K31/707 6	7311	T1
8A61K31/085	8A61K31/707 6	7313	T1
8A61K31/707 6	8A61K31/707 6	7313	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	7314	T1
8A61K31/57	8A61K31/56	7338	T1
8G07C9/00	8G07F17/32	7339	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	7342	T1
8C07D233/90	8C07D233/90	7386	T1
8C07D405/12	8C07D233/90	7386	T1
8C07D405/04	8C07D235/10	7389	T1
8C07D405/10	8C07D235/10	7389	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7391	T1
8G01N15/02	8G01N33/57 4	7392	T1
8C07K16/18	8C07K16/46	7394	T1
8B31F1/28	8B65D30/06	7395	T1
8A61K31/427	8C07D277/56	7398	T1
8A61K31/538 3	8A61K31/538 3	7286	T1
8A61K31/662	8A61K31/538 3	7286	T1
8A61K31/502	8C07D237/34	7399	T1
8A61P35/00	8C07D237/34	7399	T1
8A61K31/444	8C07D471/04	7400	T1
8C02F5/14	8C02F1/00	7404	T1
8C12N9/02	8C12N9/02	7289	T1
8A61K31/401 5	8C07D409/06	7291	T1
8C07D409/06	8C07D409/06	7291	T1
8B29B17/00	8B29B17/00	7344	T1
8C07K16/44	8A61K39/00	7345	T1
8H04N19/70	8H04N19/176	7346	T1
8A01N43/707	8A01N43/707	7354	T1



8A61K31/439	8C07D401/04	7355	T1
8A61P7/00	8C07D401/04	7355	T1
8A61K31/436	8C07D471/04	7358	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7358	T1
8A61K31/435	8C07D401/12	7320	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	7320	T1
8B01D33/27	8C02F11/12	7405	T1
8C07D213/81	8C07C255/57	7315	T1
8C07D403/10	8C07D207/33 3	7317	T1
8A61K31/137	8A61K45/06	7323	T1
8A61P17/02	8A61K31/351	7297	T1
8A01N65/22	8A01N65/22	7305	T1
8B01J23/10	8C01G23/04 7	7307	T1
8B01J35/00	8C01G23/04 7	7307	T1
8B01J35/10	8C01G23/04 7	7307	T1
8C07D403/04	8C07D215/48	7295	T1
8H04N19/96	8H04N19/176	7298	T1
8A61K31/55	8C07D505/24	7326	T1
8A61K9/12	8A61K9/00	7327	T1
8C07K14/35	8C12N15/74	7329	T1
8A61K38/16	8A61K39/00	7332	T1
8A61P35/00	8A61K39/00	7332	T1
8A61K31/553	8C07D498/08	7333	T1
8H04L29/08	8G06F3/0484	7334	T1
8A61K45/06	8C12P7/64	7361	T1
8C12P21/08	8C12P21/08	7365	T1
8C12Q1/68	8C12P21/08	7365	T1
8C07D401/04	8C07D231/12	7366	T1
8C09C3/04	8C09C1/02	7367	T1
8B01J37/02	8B01J35/04	7368	T1
8B63B27/12	8E02F3/90	7369	T1
8E02F5/00	8E02F3/90	7369	T1
8E02F9/06	8E02F3/90	7369	T1
8A61P31/16	8C07D471/04	7370	T1
8C07D409/14	8C07D409/10	7371	T1
8C07C317/44	8C07C317/10	7373	T1
8C07D333/54	8C07C317/10	7373	T1
8C12P39/00	8C12P1/00	7374	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	7379	T1

8A61H23/00	8A61M19/00	7380	T1
8A61K31/435 3	8C07D491/08	7381	T1
8A01N37/36	8A01N37/36	7384	T1
8H04N19/136	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/124	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/126	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/136	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/176	8H04N19/119	7301	T1
8H04N19/50	8H04N19/119	7301	T1
8A01N31/02	8A01N43/00	7303	T1
8A61K47/18	8A61K38/18	7304	T1
8A61P9/10	8A61K38/48	7309	T1
8C07D403/12	8C07D401/12	7310	T1
8C07D405/12	8C07D401/12	7310	T1
8A61P27/02	8A61K31/707 6	7313	T1
8A61P31/18	8C07D473/34	7336	T1
8A61P43/00	8A61K31/439	7341	T1
8C12N15/13	8C07K16/24	7342	T1
8A61M36/14	8A61K51/04	7388	T1
8A61K31/416 4	8C07D235/10	7389	T1
8C07D413/04	8C07D235/10	7389	T1
8C07D513/04	8C07D235/10	7389	T1
8C12Q1/24	8G01N33/57 4	7392	T1
8C07D277/56	8C07D277/56	7398	T1
8A61P35/04	8C07D471/04	7400	T1
8C07D491/04 8	8C07D471/04	7400	T1
8C02F1/72	8C02F9/02	7403	T1
8C02F103/02	8C02F9/02	7403	T1
8E01H1/08	8C02F9/02	7403	T1
8C02F1/00	8C02F1/00	7404	T1
8C02F1/66	8C02F1/00	7404	T1
8A61P25/02	8C07D409/06	7291	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7292	T1
8A61K31/454	8A61K31/422	7356	T1
8A61K31/505	8A61K31/422	7356	T1
8A61K31/403	8C07D401/12	7320	T1
8C07C235/56	8C07C255/57	7315	T1
8C07D207/33 5	8C07D207/33 3	7317	T1

8C01G25/00	8C01G23/04 7	7307	T1
8C07D501/46	8C07D505/24	7326	T1
8E02F3/90	8E02F3/90	7369	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7370	T1
8C07C207/32 5	8C07C317/10	7373	T1
8C07C317/10	8C07C317/10	7373	T1
8C07D207/33 3	8C07C317/10	7373	T1
8C07D209/48	8C07C317/10	7373	T1
8D21J1/00	8D21H11/14	7375	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7377	T1
8A61Q19/08	8C07K14/705	7382	T1
8H04N19/103	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/172	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/30	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/174	8H04N19/119	7301	T1
8A01N43/00	8A01N43/00	7303	T1
8A61K8/14	8A61K38/18	7304	T1
8A61K38/49	8A61K38/48	7309	T1
8C07D417/04	8C07D401/12	7310	T1
8C07D417/10	8C07D401/12	7310	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	7314	T1
8A61K31/52	8C07D473/34	7336	T1
8A61K9/06	8A61K31/56	7338	T1
8A61K45/06	8A61K31/439	7341	T1
8A61P25/20	8A61K31/439	7341	T1
8C07K16/46	8C07K16/24	7342	T1
8A61K47/26	8A61K47/26	7343	T1
8C07D401/10	8C07D235/10	7389	T1
8C07D417/04	8C07D235/10	7389	T1
8A61K45/06	8A61K39/395	7393	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	7393	T1
8C07K16/46	8C07K16/24	7396	T1
8A61P3/00	8C07D233/64	7397	T1
8C07D233/64	8C07D233/64	7397	T1
8A61P35/00	8C07D277/56	7398	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	7285	T1
8A61P9/10	8A61K31/538 3	7286	T1
8A61P35/02	8C07D471/04	7400	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	7400	T1

8C07D495/04	8C07D471/04	7400	T1
8A61P35/00	8C07D403/04	7401	T1
8C07D413/14	8C07D403/04	7401	T1
8C07D487/08	8C07D403/04	7401	T1
8C02F103/42	8C02F1/00	7404	T1
8C12N9/12	8C12N9/02	7289	T1
8C07D215/36	8A61K31/435 3	7290	T1
8H04N19/176	8H04N19/159	7347	T1
8H04N19/196	8H04N19/159	7347	T1
8H04N19/70	8H04N19/159	7347	T1
8A61K31/496 5	8C07D241/26	7293	T1
8A61P11/12	8C07D241/26	7293	T1
8C07F9/24	8C07F9/24	7353	T1
8A61P25/14	8A61K31/422	7356	T1
8A61K31/165	8C07C235/06	7357	T1
8A61P25/30	8C07C235/06	7357	T1
8A61K31/435 3	8C07D471/04	7358	T1
8A61K31/277	8C07C255/57	7315	T1
8A61P29/00	8C07D207/33 3	7317	T1
8A01K85/00	8A01K85/00	7322	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	7323	T1
8A61K31/351	8A61K31/351	7297	T1
8C01G23/04 7	8C01G23/04 7	7307	T1
8A61K31/470 9	8C07D215/48	7295	T1
8C07D401/14	8C07D215/48	7295	T1
8H04N19/70	8H04N19/176	7298	T1
8A61K9/19	8A61K38/47	7352	T1
8A61P25/28	8A61K38/47	7352	T1
8G06F9/48	8G06F9/48	7325	T1
8A61K31/546	8C07D505/24	7326	T1
8C07D519/06	8C07D505/24	7326	T1
8A61K31/192	8A61K9/00	7327	T1
8A61K9/14	8A61K9/20	7362	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	7362	T1
8A61P37/00	8C07K16/24	7364	T1
8B05D7/22	8B01J35/04	7368	T1
8C04B41/45	8B01J35/04	7368	T1
8A61K31/444	8C07D471/04	7370	T1



8C12N1/12	8C12P1/00	7374	T1
8H02G15/007	8H02G15/013	7378	T1
8H02G15/013	8H02G15/013	7378	T1
8H02G15/06	8H02G15/013	7378	T1
8C07K16/32	8C07K16/28	7379	T1
8A61P35/00	8C07D491/08	7381	T1
8H04N19/105	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/176	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/61	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/105	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/119	8H04N19/119	7301	T1
8H04N19/122	8H04N19/119	7301	T1
8A61K39/08	8C12N15/62	7302	T1
8C12N15/62	8C12N15/62	7302	T1
8A61K47/28	8A61K38/18	7304	T1
8C07D417/12	8C07D401/12	7310	T1
8A61P27/06	8A61K31/7076	7312	T1
8A61K31/56	8A61K31/56	7338	T1
8B60W40/08	8B60W40/08	7284	T1
8A61P11/00	8A61K31/439	7341	T1
8C07D413/12	8C07D401/12	7385	T1
8B60R25/00	8B60R25/00	7387	T1
8A01N43/52	8C07D235/10	7389	T1
8C07D409/10	8C07D235/10	7389	T1
8G01N33/49	8G01N33/574	7392	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	7393	T1
8C07K16/06	8A61K39/395	7393	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	7285	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7400	T1
8C02F1/56	8C02F9/02	7403	T1
8C02F9/02	8C02F9/02	7403	T1
8C02F1/50	8C02F1/00	7404	T1
8A61P27/06	8C07D409/06	7291	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	7292	T1
8A61L15/60	8A61L15/40	7348	T1
8A61K31/573	8A61K31/423	7349	T1
8C07D241/26	8C07D241/26	7293	T1
8A61K31/728	8A61L27/20	7294	T1
8A61L27/36	8A61L27/20	7294	T1

8A61P25/28	8C07F9/24	7353	T1
8A01P13/00	8A01N43/707	7354	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	7355	T1
8A61K31/496	8A61K31/422	7356	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	7358	T1
8A23L33/105	8A23L33/105	7321	T1
8A61K31/192	8C07C255/57	7315	T1
8A61K31/4418	8C07C255/57	7315	T1
8C07D401/04	8C07D207/333	7317	T1
8A61K31/4365	8A61K45/06	7323	T1
8A61K47/10	8A61K31/351	7297	T1
8A01N65/24	8A01N65/22	7305	T1
8B01D53/56	8C01G23/047	7307	T1
8B01D53/86	8C01G23/047	7307	T1
8B01J37/08	8C01G23/047	7307	T1
8A61P35/00	8C07D215/48	7295	T1
8C07D239/74	8C07D215/48	7295	T1
8C07D401/04	8C07D215/48	7295	T1
8B65D85/804	8B65D85/804	7296	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	7351	T1
8A61K38/46	8A61K38/47	7352	T1
8A61P29/00	8A61K9/00	7327	T1
8C12N15/74	8C12N15/74	7329	T1
8C07D498/08	8C07D498/08	7333	T1
8F21V21/22	8F21S6/00	7363	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	7364	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	7364	T1
8C07D231/14	8C07D231/12	7366	T1
8B05D7/08	8B01J35/04	7368	T1
8E02F3/88	8E02F3/90	7369	T1
8A61K31/506	8C07D471/04	7370	T1
8A61K31/10	8C07C317/10	7373	T1
8C07D307/79	8C07C317/10	7373	T1
8C12P1/00	8C12P1/00	7374	T1
8G01N33/574	8C07K16/28	7379	T1
8C07D513/18	8C07D491/08	7381	T1
8A01N65/00	8A01N37/36	7384	T1
8H04N19/119	8H04N19/119	7299	T1

8H04N19/124	8H04N19/119	7299	T1
8H04N19/96	8H04N19/119	7300	T1
8H04N19/124	8H04N19/119	7301	T1
8H04N19/172	8H04N19/119	7301	T1
8A61K31/231	8A01N43/00	7303	T1
8A61K31/365	8A01N43/00	7303	T1
8A61K9/127	8A61K38/18	7304	T1
8A61K38/48	8A61K38/48	7309	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	7310	T1
8C07D413/14	8C07D401/12	7310	T1
8A61P27/02	8A61K31/707 6	7311	T1
8A61K31/382	8A61K31/707 6	7312	T1
8A61P27/06	8A61K31/707 6	7313	T1
8C07D473/34	8C07D473/34	7336	T1
8A61K9/20	8A61K31/56	7338	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	7342	T1
8A61K31/441 2	8C07D401/12	7385	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	7385	T1
8A61K31/416 4	8C07D233/90	7386	T1

8C07D403/04	8C07D235/10	7389	T1
8C07D413/10	8C07D235/10	7389	T1
8H04W68/00	8H04W48/20	7390	T1
8B01L3/00	8G01N33/57 4	7392	T1
8C07K16/22	8A61K39/395	7393	T1
8C07K16/24	8C07K16/46	7394	T1
8C07K16/46	8C07K16/46	7394	T1
8C07D403/04	8C07D401/14	7285	T1
8C07D237/34	8C07D237/34	7399	T1
8C07D403/04	8C07D403/04	7401	T1
8C07D403/14	8C07D403/04	7401	T1
8C07D409/14	8C07D403/04	7401	T1
8C02F1/78	8C02F9/02	7403	T1
8C02F5/08	8C02F9/02	7403	T1
8E04H4/12	8C02F1/00	7404	T1
8A61P37/00	8C07K16/22	7288	T1
8C07D215/22 7	8A61K31/435 3	7290	T1
8A61P19/10	8C07D409/06	7291	T1
8H04N19/96	8H04N19/176	7346	T1
8H04N19/96	8H04N19/159	7347	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 31/506, A 61P 31/16	7350	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 7/06	7351	T1
Shire Human Genetic Therapies, Inc.	A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/00, A 61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28	7352	T1
Retrophin, Inc.	C 07F 9/24, A 61K 31/661, A 61P 25/28	7353	T1
Bayer Intellectual Property GmbH	A 01N 43/40, A 01N 43/707, A 01N 43/82, A 01P 13/00	7354	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/04, C 07D 471/08, C 07D 487/18, A 61K 31/439, A 61P 7/00	7355	T1
Contera Pharma APS	A 61K 31/422, A 61K 31/454, A 61K 31/4545, A 61K 31/496, A 61K 45/06, A 61K 31/505, A 61P 25/14, A 61P 25/16	7356	T1
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l.	C 07C 235/06, A 61K 31/165, A 61P 25/30	7357	T1



Suven Life Sciences Limited	C 07D 401/12, A 61K 31/403, A 61K 31/435, A 61P 25/00	7320	T1
Liofilchem S.r.l.	C 12Q 1/18	7324	T1
QUALCOMM Incorporated	G 06F 9/48	7325	T1
Shionogi & Co., Ltd.	C 07D 519/06, C 07D 501/46, C 07D 505/24, A 61K 31/5365, A 61K 31/546, A 61K 31/55, A 61P 31/04	7326	T1
MIKA Pharma Gesellschaft für die Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte mbH	A 61K 31/192, A 61K 31/196, A 61K 47/24, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A 61P 29/00	7327	T1
Norgine B.V.	A 61K 31/375, A 61K 47/10, A 61K 9/00, A 61P 1/10	7330	T1
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and Vakzine Projekt Management GmbH	G 01N 33/50, C 07K 14/35, C 12N 15/74, A 61K 39/02, A 61K 39/00, A 61K 38/00, A 61K 39/04	7329	T1
Dritte Patentportfolio Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG		7331	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00	7332	T1
Minerva Patents S.A.	C 07D 498/08, A 61K 31/553, A 61P 9/00	7333	T1
Qualcomm Incorporated	H 04L 29/06, H 04L 29/08, G 06F 3/0484	7334	T1
Amgen Inc.	C 07K 14/71, C 07K 14/495	7335	T1
Gilead Sciences, Inc.	C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61P 31/20, A 61P 31/18	7336	T1
Kern Pharma, S.L.	C 07C 51/43, C 07D 239/34	7337	T1
Laboratoire HRA Pharma and The United States of America, as represented by The Secretary, Department of Health and Human Services Office of Technology Transfer National Institutes of Health	A 61K 31/56, A 61K 9/20, A 61K 9/06, A 61K 31/57	7338	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 37/00	7288	T1
UT-Battelle, LLC	C 09D 5/00	7287	T1
Nivalis Therapeutics, Inc.	C 07D 207/333, C 07D 401/04, C 07D 403/10, C 07D 207/335, A 61K 31/454, A 61P 29/00	7317	T1
Aquanova AG	A 23L 33/105	7321	T1
Fiiish	A 01K 85/00	7322	T1
Pharnext	A 61K 31/137, A 61K 31/4365, A 61K 45/06, A 61P 25/28	7323	T1
Vossloh-Werke GmbH	E 01B 9/48	7406	T1
Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni	A 61F 2/04	7316	T1
Array Biopharma Inc.	C 07D 403/04, C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00	7285	T1
Mydrive Solutions Limited	G 07C 5/08, B 60W 40/08	7284	T1
Rigel Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/5383, A 61K 31/662, A 61P 9/10	7286	T1
Cayman Chemical Company, Incorporated	C 07D 403/12, C 07D 207/26, C 07D 207/20, C 07D 409/06, A 61K 31/4025, A	7291	T1

	61K 31/4015, A 61P 27/06, A 61P 25/02, A 61P 19/10, A 61P 17/14, A 61P 27/02		
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 215/36, C 07D 215/227, A 61K 31/4353, A 61P 31/04	7290	T1
British American Tobacco (Investments) Limited	C 12N 15/82, C 12N 9/12, C 12N 9/02	7289	T1
Roche Glycart AG	C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395	7292	T1
Parion Sciences, Inc.	C 07D 241/26, A 61K 31/4965, A 61P 11/12	7293	T1
Fidia Farmaceutici S.p.A.	C 08B 37/08, A 61K 31/728, A 61L 27/38, A 61L 27/20, A 61L 27/36	7294	T1
H. Lundbeck A/S	A 61K 38/48, A 61K 38/49, A 61P 9/10	7309	T1
Rhodia Opérations	B 01D 53/56, B 01D 53/94, B 01D 53/86, B 01J 35/10, B 01J 35/00, B 01J 23/10, B 01J 21/06, B 01J 37/00, B 01J 37/08, B 01J 37/03, B 01J 37/02, C 01G 25/00, C 01G 23/08, C 01G 23/047, C 01G 25/02, B 82Y 30/00	7307	T1
MedImmune, LLC	C 12Q 1/68	7306	T1
Meril, Inc.	A 01N 59/16, A 01N 65/00, A 01N 65/22, A 01N 65/24, A 01P 1/00	7305	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07D 249/08, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 417/12, C 07D 413/12, C 07D 413/14, C 07D 417/04, C 07D 417/10, C 07D 405/12	7310	T1
Inotek Pharmaceuticals Corporation	A 61K 31/5575, A 61K 31/7076, A 61P 27/02	7311	T1
Inotek Pharmaceuticals Corporation	A 61K 31/382, A 61K 31/433, A 61K 31/542, A 61K 31/7076, A 61P 27/02, A 61P 27/06	7312	T1
Inotek Pharmaceuticals Corporation	A 61K 31/085, A 61K 31/5377, A 61K 31/7076, A 61P 27/02, A 61P 27/06	7313	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/24, A 61K 39/395	7314	T1
Les Laboratoires Servier and Vernalis (R&D) Ltd.	C 07D 487/04, C 07D 491/052, C 07D 471/04, A 61K 31/4353, A 61K 31/436, A 61K 31/407, A 61P 37/00, A 61P 35/00	7358	T1
Meril, Inc.	A 01N 31/02, A 01N 43/00, A 01N 43/56, A 01N 43/60, A 01N 43/90, A 01N 47/02, A 01N 49/00, A 61K 31/231, A 61K 31/365, A 61K 31/4155, A 61K 31/4985, A 61P 33/00	7303	T1
Centro De Ingenieria Genetica Y Biotecnologia and Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	A 61K 38/18, A 61K 47/18, A 61K 9/127, A 61K 8/14, A 61K 47/28	7304	T1
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	C 07K 14/33, C 12N 15/62, A 61K 39/08	7302	T1
Draconis Pharma, S.L.	C 07C 235/42, C 07C 233/81, C 07C 255/57, C 07C 235/56, C 07D 239/26, C 07D 213/81, A 61K 31/277, A 61K 31/4453, A 61K 31/4418, A 61K 31/192, A 61P 19/08, A 61P 19/02, A 61P 29/00	7315	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N	7301	T1



	19/30, H 04N 19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136		
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136	7300	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136	7299	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 19/196	7298	T1
Altos Therapeutics, LLC	C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 1/08	7318	T1
Hexcel Reinforcements	B 29C 70/54, B 29C 70/38	7319	T1
K-fee System GmbH	B 65D 85/804	7296	T1
Janssen Pharmaceutica N.V.	C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/5025	7359	T1
Sanyres Sur, S.L.; Servicio Andaluz de Salud, and Quesper, R&D, S.L.,	A 61K 31/351, A 61K 31/7004, A 61K 31/7048, A 61K 36/63, A 61K 47/10, A 61K 47/32, A 61K 9/06, A 61K 9/08, A 61P 17/02	7297	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 239/74, C 07D 403/04, C 07D 401/14, C 07D 215/48, C 07D 403/12, C 07D 401/04, C 07D 401/12, A 61K 31/517, A 61K 31/4709, A 61P 35/00	7295	T1
Novomatic AG	G 07C 9/00, G 07F 17/32, G 07F 9/06, G 08B 13/14	7339	T1
Burger King Corporation	A 47J 37/07	7340	T1
Almirall, S.A.	A 61K 9/72, A 61K 45/06, A 61K 31/439, A 61P 25/20, A 61P 11/06, A 61P 43/00, A 61P 11/00	7341	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/24, C 07K 16/46, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 11/06	7342	T1
Pharmacosmos Holding A/s	A 61K 47/48, A 61K 47/26	7343	T1
GEES Recycling S.r.l.	B 29B 17/00	7344	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07K 16/44, A 61K 39/00	7345	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 19/196	7346	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H 04N 19/463, H 04N 19/70, H 04N 19/196	7347	T1
ManukaMed Holdings Limited Partnership	A 61L 15/40, A 61L 15/60, A 61L 15/44	7348	T1
Summit (Oxford) Limited	A 61K 31/573, A 61K 31/423	7349	T1
Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J.	C 12P 7/64, A 61K 45/06, A 61K 31/201, A 61K 31/202	7361	T1
AbbVie Deutschland GmbH & Co KG	A 61K 31/427, A 61K 31/513, A 61K 9/20, A 61K 47/22, A 61K 9/14, A 61K	7362	T1

	47/14		
Optarget SP. Z O.O.	F 21S 6/00, F 21V 21/22	7363	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07K 16/24, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 37/00	7364	T1
Immunex Corporation	C 12P 21/08, C 12Q 1/68	7365	T1
Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.	C 07D 231/12, C 07D 413/12, C 07D 401/04, C 07D 231/14	7366	T1
Omya International AG	C 09C 3/04, C 09C 1/02	7367	T1
BASF SE	B 01J 35/04, B 01J 37/02, C 04B 41/45, B 05D 7/22, B 05D 7/08	7368	T1
JAN DE NUL N.V.	E 02F 3/88, E 02F 9/06, E 02F 5/00, E 02F 3/90, F 16F 15/02, B 63B 35/00, B 63B 27/12, B 66C 13/02	7369	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 471/04, A 61K 31/444, A 61K 31/506, A 61P 31/16	7370	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 409/10, C 07D 409/14, C 07F 3/06	7371	T1
Shenyang Kesi High-Technology Co. Ltd.	C 08H 8/00	7372	T1
CEPHALON, INC. and Teva Santé	C 07C 323/65, C 07C 317/44, C 07C 207/325, C 07C 317/10, C 07D 207/333, C 07D 307/79, C 07D 333/54, C 07D 209/48, C 07D 213/40, C 07D 295/185, C 07D 307/38, A 61K 31/10, A 61P 43/00	7373	T1
Stroïazzo-Mougin, Bernard A. J.	C 10G 1/02, C 10L 1/00, C 12N 1/12, C 12P 1/00, C 12P 39/00, C 12P 5/02	7374	T1
D'Agnone, Uwe	D 21H 11/12, D 21H 11/14, D 21J 1/00	7375	T1
The Regents of the University of Michigan	G 01N 33/574	7376	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 35/00	7377	T1
Chi, Yu-Fen	H 02G 15/007, H 02G 15/06, H 02G 15/013	7378	T1
Amgen Inc. and Daiichi Sankyo Europe GmbH	G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 16/32, A 61P 35/00	7379	T1
Bing Innovations, LLC	A 61H 23/00, A 61M 5/42, A 61M 19/00	7380	T1
Pfizer Inc.	C 07D 491/18, C 07D 498/22, C 07D 491/08, C 07D 513/18, C 07D 498/08, C 07D 498/18, A 61K 31/4353, A 61P 35/00	7381	T1
BCN Peptides, S.A.	C 07K 14/705, C 07K 14/47, A 61K 8/64, A 61Q 19/08	7382	T1
ImmunoGen, Inc.	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 47/48	7383	T1
Salveco	A 01N 37/36, A 01N 65/28, A 01N 65/22, A 01N 65/00	7384	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	C 07D 213/69, C 07D 401/12, C 07D 413/12, A 61K 31/4412, A 61P 1/06	7385	T1
Annovation Biopharma, Inc.	C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 405/12, A 61K 31/4164, A 61P 23/00	7386	T1
Viasat SpA	B 60R 25/00	7387	T1
Avid Radiopharmaceuticals, Inc.	C 07D 213/16, A 61K 51/04, A 61M 36/14	7388	T1
GlaxoSmithKline LLC	A 01N 43/52, C 07D 403/10, C 07D 235/08, C 07D 235/10, C 07D 235/24, C	7389	T1



	07D 401/10, C 07D 403/04, C 07D 513/04, C 07D 405/04, C 07D 405/10, C 07D 409/10, C 07D 413/04, C 07D 413/10, C 07D 417/04, C 07D 417/10, A 61K 31/4164		
Qualcomm Incorporated	H 04W 4/06, H 04W 68/00, H 04W 48/20	7390	T1
Innate Pharma S.A.	C 07K 16/28	7391	T1
ANGLE North America, Inc.	B 01L 3/00, G 01N 33/574, G 01N 15/02, G 01N 33/49, C 12N 5/09, C 12Q 1/24	7392	T1
Dana-Farber Cancer Institute, Inc.	C 07K 16/06, C 07K 16/22, C 07K 16/28, C 07K 16/12, A 61K 45/06, A 61K 39/395	7393	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/28, C 07K 16/24	7394	T1
SILBO Sp. z o.o.	B 31F 1/28, B 31F 5/00, B 32B 37/14, B 65D 30/06, B 65D 85/34	7395	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/24, C 07K 16/46, C 07K 16/28	7396	T1
Bristol-Myers Squibb Company and Exelixis Patent Company LLC	C 07D 233/64, A 61K 31/4164, A 61P 3/00	7397	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 277/56, C 07D 417/04, C 07D 417/14, A 61K 31/427, A 61P 35/00	7398	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 237/34, A 61K 31/502, A 61P 35/00	7399	T1
Genentech, Inc. and Forma TM, LLC.	C 07D 495/04, C 07D 491/048, C 07D 519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/4545, A 61K 31/438, A 61K 31/444, A 61P 35/02, A 61P 35/00, A 61P 35/04	7400	T1
Astex Therapeutics Limited	C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 403/04, C 07D 487/08, C 07D 405/14, C 07D 409/14, A 61K 31/498, A 61P 35/00	7401	T1
Phosplatin Therapeutics LLC	C 07F 15/00	7402	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 01H 1/08, C 02F 1/56, C 02F 1/72, C 02F 1/78, C 02F 103/42, C 02F 5/08, C 02F 9/02, C 02F 1/52, C 02F 103/02	7403	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/00, C 02F 1/44, C 02F 1/50, C 02F 1/66, C 02F 1/76, C 02F 1/78, C 02F 103/42, C 02F 5/14, E 04H 4/12	7404	T1
The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University	C 12Q 1/68	7407	T1
AQSEPTENCE GROUP CARPI S.R.L.	B 01D 33/27, B 01D 33/42, C 02F 11/12, B 30B 9/12	7405	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) ТМ 2014/1349 (220) 12/12/2014
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за земјоделство,
производство, услуги и трговија **ЗОЛА**
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
с. Страцин-Кратово, Кратово, МК
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

BABY BEEF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина, дивеч, месни
производи
кл. 35 рекламирање
кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока

(210) ТМ 2015/157 (220) 09/02/2015
(442) 31/10/2017

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, Винаца,
МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, златно-жолта
(531) 01.01.08;01.01.10;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање;водење на работењето,
управување со работата

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци;ноќни клубови

(210) ТМ 2015/158 (220) 09/02/2015
(442) 31/10/2017

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, Винаца,
МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, златно-жолта
(531) 01.01.08;26.11.12;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање;водење на работењето,
управување со работата
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци;кафетерии

(210) ТМ 2015/363 (220) 27/03/2015
(442) 31/10/2017

(731) **Палензовска Електролюкс Силвана**
ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, МК
(540)



(591) бела, црна

(531) 27.05.09;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фототрафиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството;сирови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба;губриња;смеси за гаснење пожар;производи за калење и заварување;хемиски материи за конзервирање прехранбени производи;материи за штавење;лепливи материи што се користат во индустријата
кл. 5 хигиенски производи за медицинска употреба и дезинфекциони средства

(210) ТМ 2015/535 (220) 18/05/2015

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за консалтинг, менаџмент и услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Димитрие Чуповски бр.13, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) сина и зелена

(531) 27.05.11;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) ТМ 2015/641 (220) 19/06/2015

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство и трговија

„АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје

ул.„Соле Стојчев“ бр.1/1-3 , Скопје, МК

(540)



(591) сива, сина, црна, бела, зелена, портокалова

(531) 25.12.01;26.03.04;26.04.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 тенка растеглива фолија

(210) ТМ 2015/642 (220) 19/06/2015

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство и трговија

„АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје

ул.„Соле Стојчев“ бр.1/1-3 , Скопје, МК

(540)



(591) сива, црна,црвена, портокалова, бела, зелена

(531) 26.03.04;26.04.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 алуминиумска фолија

(210) ТМ 2015/959 (220) 29/09/2015

(442) 31/10/2017

(731) Трговско друштво за трговија и услуги Василески Климе ФИЛИП Охрид ДООЕЛ

ул. Свети Стефан Шипокно , Охрид, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат

Ул.„Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000

Скопје, 1000, Скопје



(540)



(591) темно плава, крем и бела

(531) 26.01.18;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 45 лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2015/971** (220) 01/10/2015

(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за туризам и угостителство****ЛАГУНА ЦЕТ ПЛУС ДООЕЛ Струмица****ул. Гоце Делчев бр. 23, Струмица, МК**(740) **СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и тиркозно сина

(531) 18.05.01;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; организирање на патувања, организирање крстарења,

придружување патници, превземање патници, резервации за превоз, резервации за патувања, разгледување на културни знаменитости и обиколки
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, бироа за сместување (хотели, агенции), изнајмување за времено сместување, резервирање за сместување, услуги во барови, бифеа, кафетерии (експрес ресторани), услуги на кампови за летување, служење храна и пијалаци, резервирање хотели, пансиони, мотели, ресторани, ресторани со самопослужување, летувалишта

(210) **TM 2015/1032** (220) 14/10/2015

(442) 31/10/2017

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**

Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА**, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

ETOL SR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции за медицинска употреба; храна за бебиња; фластери, материјали за превезување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/1033** (220) 14/10/2015

(442) 31/10/2017

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**

Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

PREFIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции за медицинска употреба; храна за бебиња; фластери, материјали за превезување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2016/214** (220) 29/02/2016
(442) 31/10/2017

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

TEA LOVERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 слатки, бисквити, вафли, колачи
колачиња со путер и брашно, колачиња со
чоколаден прелив, колачиња со овошно
полнење и крем, слаткарски производи,
чајни колачиња, чајни колачиња со вкус на
ванила

(210) **TM 2016/542** (220) 23/05/2016
(442) 31/10/2017

(731) **ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ**
Бул. Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, МК
(540)

HOME CONCEPT

(531) 26.04.22

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; животинска
кожа, делови од животинска кожа, торби и
куфери, чадори, сонцекрани и стапови за
одење, камшици, узда и сарачки производи
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, треска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замените за сите овие
материјали или производи од пластика
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
градежништво); стаклени производи,
порцелански и керамички предмети што не
се вклучени во другите класи

(210) **TM 2016/683** (220) 04/07/2016
(442) 31/10/2017

(731) **Влатко Павлески**
ул. 23 Октомври 1 а/5/локал 1, 1000,
Скопје, МК
(540)

DANCE MASTERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 обука, забава, спортски и културни
активности



(210) ТМ 2016/784 (220) 05/08/2016
(442) 31/10/2017

(731) **Металотехника доо Скопје**
ул. Никола Русински број 15 лок.85,
Скопје, МК

(740) Металотехника доо
ул. Ѓорче Петров бр. 23, Прилеп
(540)



(591) црна, бела
(531) 27.05.02;27.05.17
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 лепливи материи за индустрија
кл. 2 премачкувач (бои)
кл. 17 бои, изолациони бои, материјали за
звучна изолација, топлина (смеси за
спречување на зрачење на топлина)
кл. 19 премачкувачи, градежни материјали

(210) ТМ 2016/922 (220) 27/09/2016
(442) 31/10/2017

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska**
industrija Vrsac

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FRUCTOSIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи на база на
ензим ксилозна изомераза кој се користи
како супортивна терапија која допринесува за
намалување на липиди во крвта

(210) ТМ 2016/930 (220) 28/09/2016
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и**
услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје
ул. Вич бр. 24-15, Скопје, МК

(740) Попеска Оливија
ул. Вич бр. 24-15, Скопје
(540)

BARREL AGE YOUR OWN RAKIJA IN THE BOTTLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 обработка на материјали; обработка
на дрво

(210) ТМ 2016/965 (220) 10/10/2016
(442) 31/10/2017

(731) **Трамповски Томе and ДПТУ ТОМЕ И**
СРЕБРЕ ДОО увоз-извоз Битола
ул. Смилевска 19, 7000, Битола, МК and ул.
Маршал Тито бр. 71, МК

(740) Трамповски Томе
ул. Смилевска 19, 7000, Битола
(540)



(591) светло жолта, темно жолта, златно-
кафена, кафена, црна
(531) 27.05.03;27.05.04
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохол од ориз;алкохол од
јаболка;алкохолни екстракти;алкохолни
есенции;алкохолни пијалаци;алкохолни
пијалаци, освен пиво;алкохолни алкохолни
пијалаци што содржат овошје;анасон
[ликер];анасонка [ликер];аперитиви;арак
[ракија од ориз];баију [кинески пијалак од
дестилиран алкохол];битерс

[ликери]; вино; виски; вишновка; водка; дестилирани пијалци; дигестиви [ликери и жестоки алкохолни пијалци]; измешани алкохолни пијалци кои не се врз база на пиво; ин; коктели; крушовица [ракија од круши]; куркао [ликер со вкус на кора од портокал]; ликери

кл. 35 вработување персонал; бизнис (услуги за пресметување на бизнисите); бизнис проценки; бизнис пребарување; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис менаџмент на хотели; бизнис менаџмент кај уметничките професии; бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис истражување; бизнис испитување; бизнис информации; барање спонзорства; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; аукционерство; ангажирање надворешни фирми за административно управување со компании; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; анализа на цените; ажурирање на рекламниот материјал; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; администрација (комерцијална администрација) за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; административна обработка на нарачките за купување; агенции за увоз и извоз; агенции за рекламирање; агенции за вработување

кл. 43 бироа за сместување [хотели, пансиони]; бифеа; детски јасли; домови (старечки домови); изнајмување автомати за вода за пиење; изнајмување за времено сместување; изнајмување преносни градежни објекти; изнајмување простории за состаноци; изнајмување столови, маси, чаршави и стакларија; изнајмување уеди за готвење; изнајмување уреди за осветлување; изнајмување шатори; изработка на скулптури од храна; кампови за летување (услуги на камповите за

летување); кампување (обезбедување објекти за кампување); кантини; кафетерии експрес ресторани; летувалишта; мотели; привремено сместување (резервирање за привремено сместување); пансиони за сместување на животни; пансиони; обезбедување објекти за кампување

(210) ТМ 2017/48 (220) 23/01/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Здружение на граѓани за згрижување и развој на деца без родители ШИЛДС ХАИ-ШТИТОВИ ГОРЕ Скопје**

ул. Булевар Партизански Одреди бр. 25/2-13, Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР ПАРТЕС СКОПЈЕ

Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ Мавровка

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои

(531) 25.05.01; 26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 Академии [образование]; библиотеки за изнајмување книги; вариетеа; веронаука (настава по веронаука); видео автомати за забава (обезбедување видео автомати за забава); видеокамери (изнајмување видеокамери); видеоленти (изнајмување видеоленти); видеоленти (монтажа на видеоленти); видеорекордери (изнајмување видеорекордери); водење концерти (организирање и водење концерти); гимнастичка обука; дизајнерски услуги што



не се за рекламни цели; дресирање животни; електронско издаваштво; животни (дресирање животни); забава; забава со помош на радио; забави (известување за забави); забави (планирање забави); забавишта; забавни паркови; звучни записи (изнајмување звучни записи); зоолошки градини; избори на убавици (организирање избори на убавици); известување за забави; известување за рекреација; изложби (организирање изложби) за културни или образовни цели; изнајмување аудио опрема; изнајмување видеокамери; изнајмување видеоленти; изнајмување видеорекордери; изнајмување звучни записи; изнајмување кинематографски филмови; изнајмување книги (библиотеки за изнајмување книги); изнајмување опрема за нуркање; изнајмување радио и телевизиски апарати; изнајмување спортска опрема, со исклучок на возила; изнајмување стадиони; изнајмување сценски декор; изнајмување сценски декор за приредби; изнајмување тениски игралишта; изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија; изнајмување филмски проектори и прибори; интернати; информирање за образование; јазик со знаци (толкување јазик со знаци); калиографски услуги; кампови за летување (услуги на кампови за летување); кинематографски филмови (изнајмување кинематографски филмови); книги (објавување книги); колоквиуми (организирање и водење колоквиуми); конгреси (организирање и водење конгреси); конференции (организирање и водење конференции); курсеви за кореспонденција; лотарии (организирање лотарии); микрофилмување [снимање микрофилмови]; монтажа на видеоленти; насочување (професионално насочување) [совети во врска со образованието и оспособувањето]; настава по веронаука; натпревари

(организирање натпревари) [образование или забава]; натпревари (организирање спортски натпревари); ноќни клубови; обезбедување видео автомати за забава; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; обезбедување спортска опрема; обезбедување услуги за караоке; објавување книги; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; образование (информирање за образование); образовни услуги; обука (практична обука) [демонстрирање]; одржување претстави во живо; он-лајн публикување електронски книги и списанија; опрема за голф (обезбедување опрема за голф); опрема за музеи (обезбедување опрема за музеи) [претставувања, изложби]; опрема за нуркање (изнајмување опрема за нуркање); организирање балови; организирање време на спортски натпревари; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење конгреси; организирање и водење конференции; организирање и водење концерти; организирање и водење работилници [обука]; организирање и водење семинари; организирање и водење симпозиуми; организирање избори на убавици; организирање изложби за културни или образовни цели; организирање лотарии; организирање натпревари [образование или забава]; организирање спортски натпревари; организирање шоу програми [импресарио услуги]; паркови (забавни паркови); педагошки истражувања; пишување текстови што не се рекламни текстови; планирање забави; подвижни библиотеки (услуги на подвижни библиотеки; позирање за уметници како модели; практична обука [демонстрирање]; преведување; претстави во живо (одржување претстави во живо); прикажување филмови; продавање билети [забава]; продукција на радио и телевизиски

програми; продукција на шоу програми; производство на филмови; производство на филмови на видео ленти; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; работилници (организирање и водење работилници) [обука]; радио и телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати); радио и телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); разонода [забава]; резервирање места за шоу програми; рекреација (известување за рекреација); семинари (организирање и водење семинари); симпозиуми (организирање и водење симпозиуми); синхронизација; снимање видеоленти; спортска опрема (изнајмување спортска опрема) со исклучок на возила; спортски кампови (услуги на спортски кампови); спортски натпревари (организирање време на спортски натпревари); стадиони (изнајмување стадиони); студија (филмски студија); сценски декор (изнајмување сценски декор); сценски декор (изнајмување сценски декор) за приредби; театарски изведби; текстови (објавување текстови) со исклучок на рекламни текстови; текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови; телевизиска забава; телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати); телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); титлување филмови; толкување јазик со знаци; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); услуги на дигитално сликање; услуги на дискотеки; услуги на естрадни уметници [забавувачи]; услуги на здравствени клубови; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа; услуги на кампови за летување [забава]; услуги на клубови [забава или образование]; услуги на

компонирање музика; услуги на оркестри; услуги на пишување сценарија; услуги на подвижни библиотеки; услуги на репортери; услуги на спортски кампови; услуги на студија за снимање; физичко образование; филмови на видео ленти (производство на филмови на видео ленти); филмски проектори и прибори (изнајмување филмски проектори и прибори); филмски студија; фотографија; фотографски репортажи; циркуси; шоу програми (продукција на шоу програми); шоу програми (продукција на шоу програми); инструкции за аикидо; изнајмување на уметнички дела; коучинг (тренинг); ди-џеј услуги; образовни услуги обезбедени од училишта; обезбедување на филмови, без можност за симнување, преку видео по барање за пренос на услуги; спроведување на фитнес часови; изнајмување на опрема за игри; спроведување на тури со водичи; организирање и спроведување на лични едукативни форуми; преведувачки услуги; производство на музика; обезбедување на он-лајн музика, несимнувана; организирање на модни ревији за забавни цели; услуги на личен тренер [фитнес тренинг]; пишување сценарио; пишување песни; изнајмување на спортски терени; обезбедување на телевизиски програми, не симнувани, преку видео на барање за пренос на услуги; изнајмување на играчки; тренинг услуги обезбедени преку стимулатори; туторство, образување; стручна преквалификација кл. 42 Алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет; анализа на компјутерски системи; анализи за искористување на нафтените полиња; архитектура; бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; внатрешно уредување; временска прогноза; геолошки испитувања; геолошки



истражувања; геолошки истражувања на терен; градежни планови (изработка на градежни планови); градежно советување; графички дизајн; давање простор за веб [интернет] страници; дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; дизајнирање облека; заштеда на енергија (советување за заштеда на енергија); заштита на животната средина (истражувања на полето на заштита на животната средина); заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на градежни планови; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; искористување на нафтените полиња (анализи за искористување на нафтените полиња); испитувања (геолошки испитувања); испитувања на нафтените полиња; испитување материјали; истражувања (биолошки истражувања); истражувања (геолошки истражувања); истражувања во козметиката; истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; истражувања на терен (геолошки истражувања на терен); истражување (подводно истражување); истражување во машинството; истражување и развој за други; калибрирање [мерење]; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми);

компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; нафта (трагање по нафта); обезбедување алатки за пребарување по интернет; облека (дизајнирање облека); обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; подводно истражување; премерување; премерување земјиште; прогнозирање на времето; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; создавање вештачки дождови; тестирање на возната состојба на возилата; тестирање на нафтени извори; тестирање ткаенини; технички проекти (проучување технички проекти); трагање по нафта; уметнички дела (утврдување автентичност на уметнички дела); умножување компјутерски програми; урбанистичко планирање; услуги за дизајн на амбалажи; услуги за заштита на компјутери од вируси; утврдување автентичност на

уметнички дела; физика [истражување]; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги; картографски услуги; клинички испитувања; испорака на хостирани услуги преку интернет; консултации за компјутерски технологии; консултации за безбедност на компјутери; креирање и дизајнирање на веб-страни врз основа на индекс за информација за други (информатичко-технолошки услуги); консултантски услуги за безбедност на податоци; услуги за енкрипција на податоци; внатрешен дизајн; дигитализација на документи (скенирање); електронско чување на податоци; електронско следење на лични информации за кражба на идентитет преку интернет; електронско следење на активноста на кредитни картички за откривање на измама преку интернет; енергетска контрола; анализа на ракопис (графологија); информатичко технолошки ИТ консултации; обезбедување информации за компјутерски технологии и програмирање преку веб-страни; консултации за безбедност на интернет; следење на компјутерски системи со далечински пристап; следење на компјутерски системи за детектирање на дефекти; следење на компјутерски системи за детектирање на неовластен пристап или поверда на податоци; вонтеренска резервна копија на податоци; аутсорсинг на давателите на услуги во областа на информатичките технологии; квалитативно оценување на волна; обезбедување на научни информации, совети и консултации поврзани со неутрализирање на јаглерод; научно лабораториски услуги; научни истражувања; сервер хостинг; софтвер како услуга (СааС); техничко пишување; консултации за технологии; консултации за телекомуникациски технологии; анализа на вода; временска прогноза;

консултантски услуги за дизајнирање на веб-страни

кл. 43 Бироа за сместување [хотели, пансиони]; бифеа; градежни објекти (изнајмување преносни градежни објекти)*; детски јасли; домови (старечки домови); животни (пансиони за животни); изнајмување за времено сместување; изнајмување преносни градежни објекти*; изнајмување простории за состаноци; изнајмување столови, маси, чаршави и стакларија; изнајмување шатори; кампови за летување (услуги на камповите за летување); кампување (обезбедување објекти за кампување); кантини; кафетерии [експрес ресторани]; летувалишта; мотели; обезбедување објекти за кампување; пансиони; пансиони за сместување животни; привремено сместување (резервирање за привремено сместување; резервирање за привремено сместување; резервирање пансиони; резервирање хотели; ресторани; ресторани со самопослужување; самопослужување (ресторани со самопослужување); служење храна и пијалаци; сместување (изнајмување за времено сместување); снек-барови; старечки домови; услуги во барови; услуги на камповите за летување; хотели; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување на уреди за вода за пиење; обликување на храна; изнајмување на апарати за осветлување; рецепционерски услуги за привремено сместување (менаџмент за пристигнувања и заминувања); ресторантски услуги за вашоку (јапонска кујна)

кл. 45 Агенции за посвојување; безбедност (проверување фабрики заради безбедност); безбедност (советување за безбедност); биографии (истражување на лични биографии); брачни агенции; враќање изгубени работи; изнајмување вечерни фустани; изнајмување облека; изнајмување



противпожарни аларми; изнајмување противпожарни апарати; медијација; надгледување куќи; надгледување на аларми против крадци и безбедносни аларми; ноќни стражи; организирање погребни; организирање религиозни средби; правно истражување; придружување; проверка на багаж заради сигурност; проверување фабрики од безбедносни причини; противпожарни аларми (изнајмување противпожарни апарати); противпожарни апарати (изнајмување противпожарни апарати); услуги за посредување при наоѓање партнер; услуги при водење судски процеси; чување деца; чување домашни миленичиња; услуги за алтернативно решавање на спорови; астролошки консултации (консултации по астрологија); услуги на шетање на кучиња; изнајмување на интернет домен имиња; правни услуги за подготовка на документи; правни услуги кои се однесуваат на учество во преговори за договори за други; услуги на консултирање за личен стил; пишување на лични писма; планирање и уредување на свадбени церемонии; изнајмување на сефови; духовни консултации; следење на украден имот

(210) **TM 2017/55** (220) 25/01/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје**
ул. 27 бр. 28, Радишани, Скопје, МК
(540)



(591) сина и бела
(531) 26.13.25;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен; неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

(210) **TM 2017/59** (220) 25/01/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

COLGATE PROFESSIONAL LAB SERIES

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 четкица за заби

(210) **TM 2017/61** (220) 25/01/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Piquante Brands International (Pty) Ltd. Block F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane Street, Bryanston, ZA**
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

PEPPADEW

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; пастеризирани, сушени и зготвени овошки и зеленчуци; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; јадливи масла и масти; пастеризиран грав; чадено месо; сирење; пастеризирано сирење; пастеризирано овошје; варено овошје; желе од овошје; овошна каша; кора

од овошје; чипс од овошје; грицки врз база на овошје; смрзнато овошје; конзервирано овошје; пастеризиран лук; корнишони; желеа за храна; нискомастен чипс од компири; мармалад; пастеризирани печурки; маслиново масло за храна; пастеризирани маслинки; пастеризиран кромид; пастеризирани круши; туршија; кисели краставички; чипс од компири; колбаси; супи; доматино пире; зеленчукови сокови за готвење; пастеризирани зеленчуци; зготвени зеленчуци; сушени зеленчуци; конзервирани зеленчуци

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе, брашно и подготовки од житарки, леб, колачи и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол, сенф; оцет, сосови; зачини; мраз; ароматични подготовки за храна; индиски сосови; пастеризирани билки од градина; сосови; готварска сол; крекери; преливи за салата; аромати различни од етерични масла; кечап; овошно пире; маринади; сос за тестенини; толчник за месо за домашна употреба; пипер; песто; малицано; сосови; зачини; тако; доматиен сос; тортиљи

(210) **TM 2017/70** (220) 27/01/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FEVERSMART

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции; препарати против болка (аналгетици), против

воспаленија (антиинфламаторни) и препарати за намалување на температурата (антипиретици); препарати за олеснување на симптоми на настинка, инфлуенца и алергии; медицински пијалаци и препарати за правење медицински пијалаци; трансдермални фластери; лепливи трансдермални фластери
кл. 9 аудио/видео монитори; електронски уреди за следење; детектори на движење и сензори на движење; камери; електрична апаратура за мерење; инфрацрвени сензори; сензори (детектори); електрични и електронски инсталации за видео надзор; безбедносни и сигурносни уреди за следење на промените на температурата во човечкото тело; компјутерски софтвер со намена за следење на температурата на човекот; компјутерски монитори; софтверски апликации испорачани онлајн или како апликации што може да се симнат (даунлодираат); електронски уреди за надгледување на бебиња; софтвер и/или софтверски апликации за медицинска и/или хируршка примена; системи за прибирање на податоци за медицински цели

кл. 10 апаратура за медицинско снимање; дијагностичка апаратура за медицински цели; апаратура за дијагностичко снимање за медицински цели; апаратура за дијагностичко мерење со цел следење на температурата; електронски инструменти за следење за медицинска употреба; респираторни монитори; сензори на дишење; мерни уреди и инструменти адаптирани за следење на здравјето и температурата; срцеви монитори; термометри за медицинска употреба; топломери; термометри полнети со течност; сензори и аларми за надгледување на бебиња; респираторни монитори за бебиња

(210) **TM 2017/73** (220) 31/01/2017
(442) 31/10/2017

(731) **ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје**

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, светло кафена

(531) 08.03.01;25.01.19;26.04.16

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кисела павлака со потекло од Алпите

(210) **TM 2017/74** (220) 31/01/2017

(442) 31/10/2017

(731) **ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје**

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, кафена, зелена

(531) 08.03.01;25.01.19;26.04.16

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кисело млеко со потекло од Алпите

(210) **TM 2017/75**

(220) 31/01/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Alvogen Pharma Trading Europe EOOD**

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

LEVUNO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2017/76**

(220) 01/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Amouage SAOC**

P.O. Box 307, Postal Code 111, Muscat, OM

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(591) бела и сребрена металик

(531) 19.03.01

(554) тродимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми;
ароматици (есенцијални масла); есенцијални
масла; козметика; лосиони за коса;
козметички препарати за нега на косата и
кожата; козметички креми и лосиони за тело
и лице; козметика креми за тело; пудери за
шминка; козметички препарати за бањање и
туширање; дезодоранси за потребите на
луѓето

(210) ТМ 2017/77 (220) 01/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Автомобилстичка Федерација на
Македонија**

**ул. Партизански одреди бр. 82/ниско
приземје-локал 3, Скопје, МК**

(540)



(591) златна, црвена и црна

(531) 26.11.14;27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картони од и производи од
нив што не се опфатени од нив:
билети;
билтени;
брошури;
весници;
кл. 25 облека; обувки и капи;
бебешки комплети;
влечки вратоврски;
горна облека (наметки);
готова облека (конфециска облека);
долна облека за апсорбирање пот;
дресови (облека);
женски маички /поткошули;
јакни (полнети јакни) (облека);
јакни (облека);
капи;

капи (хартиени капи) (облека);
качкети;
комбинезони (облека);
кошули маици;
маици со кратки ракави;
манжетни;
манжетни од кошули (облека);
маскенбал (костуми за маскенбал);
маски за спиење;
облека за мотористи;
обувки
пењоари;
пиџами;
производи што се носат на глава (капи,
шапки, украси за коса);
работнички комбинизони;
ракавици (облека);
ремени (облека);
ремени за носење пари (облека);
спорт (обувки за спорт);
спортски дресови;
спортски обувки;
спортски чевли;
униформи;
хеланки;
џебни шамичиња;
џемпери;
шалови;
шамии;
Шарени свилени шамии
кл. 41 образовни услуги: обука; забава;
спортски и културни активности
академии (образование) забава;
изнајмување видеоленти;
изнајмување спортски опрема, со исклучок на
возила;
информирање за образование;
кампови за летување (услуги на кампови за
летување);
книги (објавување книги);
конгреси (организирање и водење конгреси);
конференции (организирање и водење
конференции);

натпревари (организирање натпревари) (образование или обука);
натпревари (организирање спортски натпревари);
обезбедување спортска опрема објавување книги;
објавување текстови, со исклучок на рекламни тестови;
образование (информирање за образование) образовни услуги
обука (практична обука) (демонстрирање);
он-лајн публикување електронски книги и списанија;
организирање време на спортски натпревари;
организирање и водење конгреси;
организирање и водење конференции;
организирање и водење работилници (обука);
организирање и водење семинари;
организирање натпревари (образование или забава);
организирање спортски натпревари;
практична обука (демонстрирање);
преведуваче;
продавање билети;
професионално насочување (совети во врска со образованието и оспособување);
работилници (организирање и водење работилници) (обука);
семинари (организирање и водење семинари);
снимање видеоленти;
спортска опрема (изнајмување спортска опрема) исклучок на возола;
спортски кампови (услуги на спортски кампови);
спортски натпревари (организирање време на спортски натпревари);
текстови (обавување текстови) со исклучок на рекламни текстови;
текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови

услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање);
услуги на игри што обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа;
услуги на кампови за летување (забава)

(210) **ТМ 2017/79** (220) 02/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Тродат Печат Гравер**

ул. 1737 (адвокатска улица) бр. 4/2, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, црна

(531) 05.05.19;26.01.18;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материји за боење; средства за нагизување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи);

печатарски букви; клишиња
кл. 35 производство на дрвени и автоматски
печати, гравирање на информативна натписи
и канцелариски материјал

(210) **TM 2017/82** (220) 02/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Comodita

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи;
обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни
конструкции; метални материјали за
железнички шини; жици и кабли од обичен
метал кои не се електрични; железарија,
мали предмети од железо; метални цевки;
каси; производи од обичен метал кои не се
опфатени со другите класи; руди
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
хартија за пишување; лепила за
канцелариска и куќна употреба; уметнички
материјали; сликарски четки; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови печатари; блокови за
печатење

кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала,
рамки за слики; производи (кои не се
опфатени во другите класи) од дрво, плута,
трска, рогозина, врбови прачки, рогови,

коски, слонова коска, китови коски, школки,
килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 садови кутии за домаќинство или
кујна; чешли и сунѓери; четки (освен
сликарски четки); материјали за правење
четки; производи кои се користат за чистење;
челична волна; сурово и полуобработено
стакло (освен градежно стакло); стакларија,
порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се
опфатени со другите класи
кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња,
канапи, мрежи, чадори, шатори, едра, вреќи и
торби (кои не се опфатени со другите класи);
материјали за полнење (освен од гума или
од пластични материји); сурови текстилни
влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи; покривки за
кревети; покривки за маси
кл. 27 килими, килимчиња, рогозини и
бришачи, линолеум и други подни
прекривачи; сидни тапети (што не се од
текстил)

кл. 28 игри и играчки; производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите класи; украси за елки
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2017/83** (220) 30/01/2017
(442) 31/10/2017

(731) **LRC Products Limited**
**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
3UH, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SCHOLL NAIL PERFECT

(551) индивидуална
(510, 511)



кл. 3 немедицински препарати за нега на стапала, раце, нокти, тело и кожа и за украсување;креми, гелови, лосиони, масла, балсами, пудри, талк пудри и спрејови за употреба за стапала, раце, нокти, тело и кожа;немедицински препарати за третман, нега, чистење, смирување, ревитализација и релаксирање на стапала, раце, нокти, тело и кожа;немедицински препарати за капење во форма на соли, масла и за киснење;масло за нокти;препарати за киснење во форма на таблети;немедицински тоалетни препарати;дезодоранси;креми, гелови, лосиони, пудри, талк пудри и спрејови за деодорирање;дезодоранси импрегнирани во влошки за чевли;дезодоранси за стапала

кл. 8 рачни прибори и направи во домаќинството сите за маникир и педикир; рачни прибори за отстранување на стврдната кожа; рачни прибори за ексфолијација на кожа; глави за ролер за турпија за стапала за отстранување на стврдната кожа; глави за ролер за турпија за стапала за ексфолијација на кожа; грицкалки за нокти, турпии за нокти; турпии за стапала; ножици; пинцети; инструменти, опрема и апаратура за нега на стапала и кожа; електронски уреди за отстранување на стврдната кожа; електронски уреди за ексфолијација на кожа; електронска турпија за пети; електронска турпија за нокти; глави за ролер за електронска турпија за пети; замена за глави на ролер за електронска турпија за пети; глави на ролер за електронска турпија за нокти; замена на глави за ролер за електронска турпија за нокти; делови и делчиња (фитинзи) за сите погоре наведени стоки

(210) **TM 2017/84** (220) 03/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Kraft Foods Group Brands LLC**

200 East Randolph Street , Chicago Illinois 60601, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

MR. PEANUT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук;преработени кикирики и други преработки семкасти плодови;ужинки како мешавини што содржат семиња и непреработени семкасти плодови;семиња што се јадат;ужинки како мешавини што се состојат од дехидрирано овошје и преработени семкасти плодови

кл. 30 храна за широка потрошувачка и зачинети ужинки; ужинки како мешавини што содржат чоколадо

кл. 31 семиња;сирови семкасти плодови;свежи семкасти плодови;непреработени семкасти плодови

(210) **TM 2017/96** (220) 06/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591)
(531) 26.11.11;27.05.04
(554)
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи; обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал кои не се електрични; железарија, мали предмети од железо; метални цевки; каси; производи од обичен метал кои не се опфатени со другите класи; руди кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; хартија за пишување; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); видови печатари; блокови за печатење

кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала, рамки за слики; производи (кои не се опфатени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 садови кутии за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи кои се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња, канапи, мрежи, чадори, шатори, едра, вреќи и торби (кои не се опфатени со другите класи); материјали за полнење (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети; покривки за маси

кл. 27 килими, килимчиња, рогозини и бришачи, линолеум и други подни прекривачи; сидни тапети (што не се од текстил)

кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) ТМ 2017/97 (220) 06/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

COMODITA HOME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи; обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал кои не се електрични; железарија, мали предмети од железо; метални цевки; каси; производи од обичен метал кои не се опфатени со другите класи; руди кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; хартија за пишување; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; сликарски четки; машини за



пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); видови печатари; блокови за печатење

кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала, рамки за слики; производи (кои не се опфатени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика
 кл. 21 садови кутии за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи кои се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи
 кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња, канапи, мрежи, чадори, шатори, едра, вреќи и торби (кои не се опфатени со другите класи); материјали за полнење (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети; покривки за маси
 кл. 27 килими, килимчиња, рогозини и бришачи, линолеум и други подни прекривачи; сидни тапети (што не се од текстил)

кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2017/98**

(220) 06/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)**

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

NISSAN

(531) 27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на продажба на мало и на големо на моторни возила и нивни структурни делови и опрема; услуги на трговија со возила; промоција на продажба за други; собирање на информации во компјутерски бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; огласување и рекламни услуги за возила; услуги на агенции за увоз и извоз; давање на информации во врска со копнени возила, имено, давање на информации за производи на потрошувачи и споредување на цени; услуги на давање на информации, имено, услуги на давање на информации за споредување на цени во област на горива; давање на комерцијални совети и информации на потрошувачи [центар за давање на совети на потрошувачи]; управување со програми за лојалност на потрошувачи; организирање на изложби за комерцијални и рекламни потреби; организирање на саеми во комерцијални и рекламни цели

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични [монетарни] работи; работи врзани за недвижен имот; осигурување од

последници на несреќен случај;услуги на посредување при купување на стока на рати;давање на услуги на кредитни и готовински картички;услуги на давање на финансиски информации;финансиски услуги;издавање на кредитни картички;услуги на проценка на вредност на половни автомобили;осигурување на копнени возила;давање на сеопфатни гарантни услуги за копнени возила, нивни структурни делови и опрема;давање на услуги на осигурување во период на продолжена гаранција;факторинг;услуги на позајмување на со заложно обезбедување;услуги на финансирање на заеми;услуги на финансирање на лизинг за автомобили;лизинг за возила;давање на услуги за дебитни картички

(210) **TM 2017/99** (220) 06/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)**

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 26.01.11;26.01.18
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на продажба на мало и на големо на моторни возила и нивни структурни делови и опрема; услуги на трговија со возила; промоција на продажба за други; собирање на информации во компјутерски бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; огласување и рекламни услуги за возила; услуги на агенции за увоз и извоз; давање на информации во врска со копнени возила, имено, давање на информации за производи на потрошувачи и споредување на цени; услуги на давање на информации, имено, услуги на давање на информации за споредување на цени во област на горива; давање на комерцијални совети и информации на потрошувачи [центар за давање на совети на потрошувачи]; управување со програми за лојалност на потрошувачи; организирање на изложби за комерцијални и рекламни потреби; организирање на саеми во комерцијални и рекламни цели

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични [монетарни] работи; работи врзани за недвижен имот; осигурување од последици на несреќен случај; услуги на посредување при купувањена стока на рати; давање на услуги на кредитни и готовински картички; услуги на давање на финансиски информации; финансиски услуги; издавање на кредитни картички; услуги на проценка на вредност на половни автомобили; осигурување на копнени возила; давање на сеопфатни гарантни услуги за копнени возила, нивни структурни делови и опрема; давање на услуги на осигурување во период на продолжена гаранција; факторинг; услуги на позајмување на со заложно обезбедување; услуги на финансирање на

заеми; услуги на финансирање на лизинг за автомобили; лизинг за возила; давање на услуги за дебитни картички

(210) ТМ 2017/100 (220) 07/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги БУХАРИ ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. 161 бр. 1, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, темно сина, зелена, темно зелена и црна

(531) 26.01.01;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за ништување штетници, фунгициди, хербициди
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги на увоз и извоз, производство и трговија на големо и мало со: средства за белење и други супстанции за перење, препарати за

чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2017/101 (220) 07/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги БУХАРИ ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. 161 бр. 1, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, црна и бела

(531) 01.01.05;01.15.15;26.01.16

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци во исхрана врз база на мед
кл. 30 мед, природен мед, мед од билки, мед со тартуфи, саќе
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со

работи; канцелариски работи, услуги на увоз и извоз, производство и трговија на големо и мало со: диететски додатоци во исхрана врз база на мед, мед, природен мед, мед од билки, мед со тартуфи, саке

(210) **TM 2017/110** (220) 08/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **PHARMACEUTICAL BALKANS DOO NOVI BECAJ**

Куманички пут бб, Нови Бечај, RS

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

Resistol

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за луѓе

(210) **TM 2017/112** (220) 09/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Ivax International B.V.**

Piet Heinkade 107 1019 GM Amsterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BRALTUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на респираторни болести
кл. 10 инхалатори

(210) **TM 2017/113** (220) 10/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Јела Бошковиќ Огњаноска**

ул. Анкарска бр. 29 а лок. 27, Скопје, МК
(540)



(591) кафена, сива, црна, бела

(531) 26.11.08;27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2017/116** (220) 10/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

REUKAP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2017/119** (220) 13/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **BASF Agro B.V, Arnhem (NL)**

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, Zurich, CH

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

ABATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста на растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување и борба против штетници; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) ТМ 2017/121 (220) 15/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово ул. Методи Андонов Ченто бр. 106, 1200, Тетово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје (540)



(591) темносива, жолта, бела

(531) 27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, канцелариски мебел, училишен мебел, дивани, полица, душеци, двоседи (троседи), маси, фотелји, столарија, кревети, комоди со фиоки

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: мебел, канцелариски мебел, училишен мебел, дивани, полица, душеци, двоседи (троседи), маси, фотелји, столарија, кревети, комоди со фиоки

(210) ТМ 2017/122 (220) 15/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово ул. Методи Андонов Ченто бр. 106, 1200, Тетово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје (540)



(531) 26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, тоалетна хартија, марамици од хартија, пелени (бебешки пелени) од хартија и целулоза за еднократна употреба, хартии за обложување фиоки миризливи или немиризливи, салфети од хартија, ќеси (конусоидни хартиени ќеси), ќеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување, хартија за филтрирање, хартија за амбалажа, шамивчиња од хартија за отстранување шминка, сребрена хартија, хартија за завиткување

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: хартија, тоалетна хартија, марамици од хартија, пелени (бебешки пелени) од хартија и целулоза, за еднократна употреба хартии за обложување фиоки миризливи или немиризливи, салфети од хартија, ќеси (конусоидни хартиени ќеси), ќеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување, хартија за филтрирање, хартија за амбалажа, шамивчиња од хартија за отстранување шминка, сребрена хартија, хартија за завиткување

(210) ТМ 2017/123 (220) 15/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) KELLOGG COMPANY

One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle Creek, MI 49016-3599, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 03.01.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладоледи; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) ТМ 2017/124 (220) 15/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за информатички услуги
КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 11 1/5, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина, бела

(531) 26.15.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимени
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 42 изработка и развој на компјутерски софтвер

(210) ТМ 2017/125 (220) 15/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за информатички услуги
КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 11 1/5, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина, бела

(531) 26.15.09;27.05.02

(554)

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 9 компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 42 изработка и развој на компјутерски софтвер

(210) **TM 2017/126** (220) 15/02/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Unilever N.V.****Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

NEVER STOP PLAYING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед; замрзнати слаткарски производи

(210) **TM 2017/127** (220) 15/02/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Unilever N.V.****Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

TAKE PLEASURE SERIOUSLY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед; замрзнати слаткарски производи

(210) **TM 2017/131** (220) 16/02/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **BELUPO Ijekovi i kozmetika d.d****Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

AZOLAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за лечење на централниот нервен систем

(210) **TM 2017/132** (220) 16/02/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)

(531) 26.11.12;27.05.07

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи; обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал кои не се електрични; железарија, мали предмети од железо; метални цевки; каси; производи од обичен метал кои не се опфатени со другите класи; руди
 кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; хартија за пишување; лепила за канцелариска и куќна употреба; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); видови печатари; блокови за печатење

кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала, рамки за слики; производи (кои не се опфатени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 садови и кутии за домаќинство или кујна; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи кои се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло); стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња, канапи, мрежи, чадори, шатори, едра, вреќи и торби (кои не се опфатени со другите класи); материјали за полнење (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети; покривки за маси

кл. 27 килими, килимчиња, рогозини и бришачи, линолеум и други подни прекривачи; сидни тапети (што не се од текстил)

кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) ТМ 2017/165 (220) 20/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за застапување и маркетинг
ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје
ул. Наум Наумовски - Борче бр. 50/2-7,
Центар, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црна
(531) 27.05.02;27.05.08;27.05.12
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги



(210) **TM 2017/166** (220) 20/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation**

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

PLAX FRESH FX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за плакнење
усна шуплина

(210) **TM 2017/168** (220) 21/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DIFFERENT FOR A REASON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или
сиров; производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не
се користат во медицински
цели); електронски цигари; производи од тутун
за загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори од
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

кл. 41 образование; обезбедување на обука;
забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2017/169** (220) 21/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CHESTERFIELD DIFFERENT FOR A REASON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или
сиров; производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не
се користат во медицински
цели); електронски цигари; производи од тутун
за загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори од
течен никотин за електронски цигари; артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

кл. 41 образование; обезбедување на обука;
забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2017/171** (220) 21/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.04;27.05.07;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед; сладолед на база на вода; замрзнати слаткарски производи

(210) **ТМ 2017/172** (220) 21/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија на спортска**

опрема, услуги и спортски инженеринг

Спорт М ДОО експорт-импорт Скопје

ул. Рајко Жинзифов бр. 18-1/2, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

Дамески и Келешоска

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје

(540)

CITY BOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **ТМ 2017/173** (220) 21/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Swiss Pharma International AG**

Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) розева, сина, сива и бела

(531) 19.13.21;25.07.02;26.11.12

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска и ветеринарна употреба; додатоци во исхраната за луѓето; препарати за уништување штетници; фунгициди

(210) **ТМ 2017/174** (220) 22/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за преработка на овошје и**

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз

Струмица

ул. Населено место без уличен систем бб,

Дабиле, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, црна, сива, жолта,
портокалова
(531) 19.03.01;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервиран зеленчук (корнишон)

(210) ТМ 2017/175 (220) 22/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица

ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, црвена, црна, бела,
портокалова, сива
(531) 19.03.01;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервиран зеленчук (путеница)

(210) ТМ 2017/176 (220) 22/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица

ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, зелена, сива
(531) 19.03.01;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервиран зеленчук (малицано)

(210) ТМ 2017/177 (220) 22/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз
Струмица

ул. Населено место без уличен систем бб,
Дабиле, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, златна, црвена, кафена, црна,
бела

(531) 05.07.26;08.07.14;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано овошје (слатко од смокви)

(210) ТМ 2017/178 (220) 22/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

ул. Населено место без уличен систем бб, Дабиле, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, златна, црвена, црна, бела

(531) 05.07.09;05.07.26;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано овошје (слатко од киви)

(210) ТМ 2017/179 (220) 22/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

ул. Населено место без уличен систем бб, Дабиле, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, портокалова, бела, црна

(531) 05.07.20;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервиран зеленчук (тавче гравче)

(210) ТМ 2017/180 (220) 22/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица

ул. Населено место без уличен систем бб, Дабиле, Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, златна, жолта, црвена, црна, бела

(531) 05.07.20;05.07.26;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано овошје (слатко од бела лубеница)

(210) ТМ 2017/181 (220) 22/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за естетски услуги ПРИВЕ
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 107, локал 1 и 2, Скопје,
МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и сива

(531) 24.17.12;27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 аромати (есенцијални масла); бадемов сапун; бадемово масло; бадемово млеко за козметичка употреба; белење (сода за белење); белење на кожата (крем за белење на кожата); бергамотови масла; бои (козметички бои); бои за коса; брилијантин за козметичка употреба; веѓи (моливчиња за веѓи); вештачки нокти; вештачки трепки; восок за депилација; гелови за белење на забите; дезинфекција (сапун за дезинфекција); гелови за белење на забите; дезодоранси за лична употреба; дезодорантни сапуни; депилатори; екстракт

од нане (есенцијални масла); екстракти (етерични екстракти); етерични масла; желе (нафтено желе) за козметичка употреба; заби (гелови за белење на забите); јонон (парфимерија); камен за мазнење; капење (козметички производи за капење); кармини; кедар (есенцијални масла од кедар); козметички лосиони (шамичиња натопени со козметички лосиони); козметички препарати за слабеење; козметички прибор; козметички производи; козметички производи за веѓи; колонска вода; коса (бои за коса); коса (производи за виткање коса); креми (козметички креми); лавандова вода; лак за нокти; лепила за козметичка употреба; лепила за прицврстување перики; лимон (есенцијални масла од лимон); лосиони за козметичка употреба; лосиони за коса; лосиони што се користат по бричење; маскара; маски за разубавување; масла за козметичка употреба; масла за парфеми и мириси; масла за тоалетна употреба; масла за чистење; масла од голтерија; масло од јасмин; масло од лаванда; масло од роза; масти за козметичка употреба; медицински сапун; миризлива водичка; миризливо дрво; млеко за чистење за тоалетна употреба; моливчиња (козметички моливчиња); моливчиња за веѓи; мошус (парфимерија); нане за парфимерија; нафтено желе за козметичка употреба; нега на кожата (козметички производи за нега на кожата); неутрализатори за трајно виткање на косата; нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти); острење (производи за острење); памук за козметичка употреба; памукчиња (тоалетни производи); парфеми; парфимерија; перики (лепила за прицврстување перики); потење (сапуни против потење); потење на стапалата (сапуни против потење на стапалата); препарати за отстранување на лак; прибор (козметички прибор); производи за белење (деколоранти) за козметичка

употреба; производи за белње на кожа; производи за бричење; производи за виткање коса; производи за депилација; производи за нега на ноктите; производи за острење; производи за отстранување бои; производи за отстранување лак; производи за отстранување шминка; производи за сончање (козметички производи); производи за шминкање; пудра за шминкање; разубавување (маски за разубавување); ремени за бричење (пасти за ремени за бричење); сапуни; сапуни (дезодорантни сапуни); сапуни (пити од сапуни); сапуни за бричење; сапуни за дезинфекција; сапуни против потење; сапуни против потење на стапала; сјај (црвило за сјај); слабеење (козметички препарати за слабеење); сончање (производи за сончање); спрејови за коса; спрејови за освежување на здивот; средства за отстранување бои; средства за спречување на крварење за козметичка употреба; средства против потење (тоалетни производи); стапчиња обложени со памук за козметичка употреба; сушено ароматично лисје и мирудии (мириси); темјан; терпени (есенцијални масла); тоалетна вода; тоалетни производи; трајно виткање на косата (неутрализатори за трајно виткање на косата); трепки (вештачки трепки); трепки (козметички производи за трепки); трепки (лепила за вештачки трепки); хидроген пероксид за козметичка употреба; цветни мириси (бази за цветни мириси); цвеќе (екстракти од цвеќе) (парфеми); цитрон (есенцијални масла од цитрон); црвило за сјај; цртежи (декоративни цртежи) за козметичка употреба; чистење вештачки вилицы (производи за чистење вештачки вилицы); шамивчиња натопени со козметички лосиони; шминка; шминкање (пудра за шминкање)

кл. 10 медицински и забарски апарати и инструменти, апарати за масажа

кл. 44 медицински услуги и услуги на хигиена и разубавување на луѓе: забарство; здравствена заштита; клиники (медицински клиники); козметички салони; маникирање; масажа; медицинска помош; медицински клиники; салони (козметички салони); салони (фризерски салони); терапија (физикална терапија); услуги на ароматерапија; услуги со сауна; услуги со солариум; физиотерапија; фризерски салони

(210) **TM 2017/182** (220) 22/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **КАЛИН ГРОУП ДОО Скопје**
ул. Мите Богоевски бр. 58 б, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, бела, темно црвена
(531) 05.03.14;27.05.11
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни и кујнски апарати

(210) **TM 2017/183** (220) 22/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto**
Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

ЕКСДИАР

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2017/188** (220) 24/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
 ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
 МК
 (540)

NALGOS

(531) 27.05.02

(554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, диететски
 супстанции што се користат во медицината

(210) ТМ 2017/189 (220) 24/02/2017
 (442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
 ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
 МК
 (540)

НАЛГОС

(531) 27.05.02

(554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, диететски
 супстанции што се користат во медицината

(210) ТМ 2017/191 (220) 24/02/2017
 (442) 31/10/2017

(731) ФУКС МАК
 ул. Прашка бр. 23, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) сина и црвена

(531) 26.02.08

(554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; средства
 за подмачкување; прашина апсорпција,
 мокрење и обврзувачки состави; горива
 (вклучувајќи моторен дух) и осветителни;
 свеќи и фитили за осветлување
 кл. 7 машини и машински алати; мотори и
 мотори (освен за копнени возила); машини за
 спојување и пренос компоненти (освен за
 копнени возила); земјоделски спроведува
 освен рачна; инкубатори за јајца; автоматски

(210) ТМ 2017/192 (220) 24/02/2017
 (442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство трговија
на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО
Скопје
 ул. Петре Георгиев бр. 114, крак 1, 1000,
 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
 (540)

ProfiTech
 professional car care

(591) светло сина, сива, бела

(531) 27.05.10

(554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 производи за чистење, креми за кожни производи, масла за чистење, креми за полирање, средства за чистење флеку, миризлива водичка, производи за постигнување сјај [политури], течности за чистење шофершајбна

кл. 4 подмачкување (графити за подмачкување), адитиви нехемиски на моторните возила, масти за индустриска употреба, восок за индустриска употреба, масти за подмачкување, масла за подмачкување, средства за подмачкување, моторни горива (адитиви.нехемиски, на моторните горива)

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: производи за чистење, креми за кожни производи, масла за чистење, креми за полирање, средства за чистење флеку, миризлива водичка, производи за постигнување сјај [политури], течности за чистење шофершајбна, подмачкување (графити за подмачкување), адитиви нехемиски на моторните возила, масти за индустриска употреба, восок за индустриска употреба, масти за подмачкување, масла за подмачкување, средства за подмачкување, моторни горива (адитиви.нехемиски, на моторните горива), производи за освежување на воздухот, производи за прочистување на воздухот, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, уреди против заслепување за возила, аларми против кражба на возила, синџири за автомобили, багажници за возила, обвивки за волани за возила, покривки за седишта на возила, автомобилски сирени за возила, огледала (ретровизори), рикверц-аларми за возила, предни бришачи на возила, тапацирани предмети за возила, бандажи за тркала на возила, носачи за скии на возила, сигурносни појаси за возила, сигурносни седишта за деца за возила, браници за возила,

предупредувачки триаголници при дефект за возила

(210) **TM 2017/194** (220) 24/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **The Headhunter SHPK**
Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli
Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

karriera

(591) бела и темно виолетова
(531) 27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи и работи поврзани со недвижен имот

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2017/195** (220) 24/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **The Headhunter SHPK**
Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli
Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)



the H (во изглед)

(591) бела, сина и светло виолетова

(531) 27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи и работи поврзани со недвижен имот

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2017/196** (220) 24/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **The Headhunter SHPK**

Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli

Germenji 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL

(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и светло виолетова

(531) 27.05.07; 27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи и работи поврзани со недвижен имот

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2017/203** (220) 27/02/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Tovarystvo z obmezhenoiu**

vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD

vul.Saksahanskoho, 139, m. Kyiv 01032, UA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MUKALTYN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 аналгетици; анестетици; антибиотици; полни кутии за прва помош; бактериски препарати за медицинска и ветеринарна употреба; бактериолошки препарати за медицинска и ветеринарна употреба; мелами за медицински цели; балзамски препарати за медицинска употреба; биолошки препарати за ветеринарна употреба; биолошки препарати за медицинска употреба; вагинални исплакувачи; вакцини; терапевтски препарати за бања; медицински препарати за капење; соли за капење за медицински цели; ветеринарни препарати; витамински препарати; препарати за хемороиди; санитарни гаќи; хигиенски завои; санитарни влошки; хормони за медицински цели; средства за дезинфекција за хигиенски

цели; дијагностички препарати за медицински цели; диететски супстанции прилагодени за медицински цели; еукалиптус за фармацевтски цели; еликсири [фармацевтски препарати]; лекови за смирување на нервите; седативи; помошни средства за медицинска употреба; камфор за медицинска употреба; камфорно масло за медицинска употреба; капсули за фармацевтска употреба; капсули за лекови; ричиновско масло за медицинска употреба; кора за фармацевтска употреба; медицински корени; додатоци за добиточна храна за ветеринарни цели; средства за прочистување; производи за запирање на крварење; лекови за ветеринарна употреба; лекови за луѓе; лековити корени; лековит чај; лековити билки; лековити пијалаци; инфузии (медицински инфузии); лековити масла; масла за масажи; лосиони за ветеринарна употреба; лосиони за фармацевтска употреба; медицинска маст за фармацевтска употреба; ментол; нане за фармацевтски цели; тинктури за медицинска употреба; лековити масла; опотераписки препарати; пелени при незадржување на мочката и изметот; апчиња за фармацевтска употреба; лаксативи [средства за прочистување]; прочистувачи; антипиретици; препарати против урина; сирупи за фармацевтска употреба; средства за успивање; медицински алкохол; препарати за стерилизација; таблетки за лижење за фармацевтска употреба; дигестиви за фармацевтска употреба; билни чаеви за медицинска употреба; фармацевтски препарати; ензими за ветеринарна употреба; ензими за медицинска употреба; ферменти за фармацевтска употреба; ензимски препарати за ветеринарна употреба; ензимски препарати за медицинска употреба; диететска храна прилагодена за медицинска употреба; мочка и измет (хигиенски гаќи за

впивање на мочката и изметот); незадржување на мочката и изметот (пелени при незадржување на мочката и изметот); хемиско-фармацевтски производи; хемиски препарати за ветеринарна употреба; хемиски препарати за медицинска употреба; хемиски препарати за фармацевтска употреба

(210) **TM 2017/204** (220) 27/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD vul.Saksahanskoho, 139, m. Kyiv 01032, UA**
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ALTEYKA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 аналгетици; анестетици; антибиотици; полни кутии за прва помош; бактериски препарати за медицинска и ветеринарна употреба; бактериолошки препарати за медицинска и ветеринарна употреба; мелами за медицински цели; балзамски препарати за медицинска употреба; биолошки препарати за ветеринарна употреба; биолошки препарати за медицинска употреба; вагинални исплакувачи; вакцини; терапевтски препарати за бања; медицински препарати за капење; соли за капење за медицински цели; ветеринарни препарати; витамински препарати; препарати за хемороиди; санитарни гаќи; хигиенски завои; санитарни влошки; хормони за медицински цели; средства за дезинфекција за хигиенски цели; дијагностички препарати за медицински цели; диететски супстанции прилагодени за медицински цели; еукалиптус за фармацевтски цели; еликсири



[фармацевтски препарати]; лекови за смирување на нервите; седативи; помошни средства за медицинска употреба; камфор за медицинска употреба; камфорно масло за медицинска употреба; капсули за фармацевтска употреба; капсули за лекови; ричиновско масло за медицинска употреба; кора за фармацевтска употреба; медицински корени; додатоци за добиточна храна за ветеринарни цели; средства за прочистување; производи за запирање на крварење; лекови за ветеринарна употреба; лекови за луѓе; лековити корени; лековит чај; лековити билки; лековити пијалаци; инфузии (медицински инфузии); лековити масла; масла за масажи; лосиони за ветеринарна употреба; лосиони за фармацевтска употреба; медицинска маст за фармацевтска употреба; ментол; нане за фармацевтски цели; тинктури за медицинска употреба; лековити масла; опотераписки препарати; пелени при незадржување на мочката и изметот; апчиња за фармацевтска употреба; лаксативи [средства за прочистување]; прочистувачи; антипиретици; препарати против урина; сирупи за фармацевтска употреба; средства за успивање; медицински алкохол; препарати за стерилизација; таблети за лижење за фармацевтска употреба; дигестиви за фармацевтска употреба; билни чаеви за медицинска употреба; фармацевтски препарати; ензими за ветеринарна употреба; ензими за медицинска употреба; ферменти за фармацевтска употреба; ензимски препарати за ветеринарна употреба; ензимски препарати за медицинска употреба; диететска храна прилагодена за медицинска употреба; мочка и измет (хигиенски гаќи за впивање на мочката и изметот); незадржување на мочката и изметот (пелени при незадржување на мочката и изметот); хемиско-фармацевтски производи; хемиски

препарати за ветеринарна употреба; хемиски препарати за медицинска употреба; хемиски препарати за фармацевтска употреба

(210) **TM 2017/205** (220) 27/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY**

200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

FUELMAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(210) **TM 2017/210** (220) 28/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Belchim Crop Protection
naamloze vennootschap (joint stock
company, organized and existing under the
laws of Belgium)**

Technologielaan 7,1840 Londerzeel, BE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BELCHIM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултурата и шумарството (освен фунгициди, хербициди и препарати за уништување штетници); ѓубрива; хемиски супстанции наменети за зачувување на прехранбени производи
кл. 5 средства за дезинфекција; препарати

за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2017/213** (220) 27/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TEREXIB

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(210) **TM 2017/214** (220) 27/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **CLEOPATRA PARTNERS LIMITED**
3rd Floor, 207 Regent Street London, W1B 3NN, GB

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CLEOPATRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; компјутерски периферни уреди; опрема за обработка на електронски податоци; опрема за компјутерско мрежно работење и пренос на податоци; компјутерски компоненти и делови; електронски мемориски уреди; апарати за електронска контрола; програмирани електронски кола кои носат податоци; жици за комуникација; електроди; телефони; антени; батерии; микро процесори; тастатури

кл. 14 благородни метали; скапоцени камења; хронометриски инструменти
кл. 41 дистрибуција на филм; организирање и водење на конгреси

(210) **TM 2017/219** (220) 01/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Novo Nordisk A/S**
Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

Ozempic

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на дијабетес


(210) **TM 2017/236** (220) 02/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



Cafe Pascalin Classic (во изглед)

(591) црна, кафена, црвена, крем, сина и бела

(531) 05.01.19;05.07.01;11.03.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафр, замена за кафе

(210) **ТМ 2017/249** (220) 02/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) кафено виолетова и бела

(531) 01.15.15;25.01.19;26.04.13;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 ароматизиран пијалак на база на вино

(210) **ТМ 2017/250** (220) 02/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(531) 01.15.15;25.01.19;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 газирани пијалак на база на бело вино

(210) **ТМ 2017/253** (220) 03/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за проектирање инженеринг и трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово**

ул. Прозорска бр. 13, 1300, Куманово, МК

(740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светлосина, бела

(531) 26.04.10;26.13.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, обвивки од картон или хартија за шишиња, печатари за компјутери (ленти натопени во мастило за печатари за компјутери), апарати за пластифицирање документи за канцелариска употреба, машини за размножување, клишеа, апарати за рачно етикетирање, етикета што не се од текстил, хартија за амбалажа, апарати за

нумерирање, печатени материјали, рибони кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со машини за ставање печати, машини за гравирање, машини за етикетање и маркирање, печатарски цилиндри; трговија на големо и мало со апарати и инструменти, сигнализација, компјутери; трговија на големо и мало со детектори (детектори за метал) за воена или индустриска употреба, мерни инструменти, оптички апарати и инструменти, оптички читачи на знаци, фотокопири (фотографски, електростатички, термички), печатачи за употреба со компјутери, компјутерски програми и кертрици, мерни инструменти за количина, телеметри, читачи на бар кодови, оптички читачи на знаци, скенери (опрема за обработка на податоци), спектрографски апарати, спектроскопи; трговија на големо и мало со хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, обвивки од картон или хартија за шишиња, печатари за компјутери (ленти напчени во мастило за печатари за компјутери), апарати за пластифицирање документи за канцелариска употреба, машини за размножување, клишеа, апарати за рачно етикетање, етикети што не се од текстил, хартија за амбалажа, апарати за нумерирање, печатени материјали, рибони

(210) **TM 2017/254** (220) 03/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Мартин Менковски**

Бул. Партизански Одреди број 25/2-11, МК
(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ
Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје
(540)

HEDON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патувања, пакување подароци, пакување стоки, патници (превезување на патници), резервации за патувања, превезување, туризам кл. 41 забава, известување за забави, планирање забави, ноќни клубови, рекреација, услуги на дискотеки кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци, привремено сместување, кафетерии, летувалишта, мотели, пансиони, ресторани, служење храна и пијалоци, снел-барови, услуги во барови, хотели

(210) **TM 2017/255** (220) 03/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Мартин Менковски**

Бул. Партизански Одреди број 25/2-11, МК
(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ
Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје
(540)



(591) златна и црна
(531) 24.09.05;27.05.15
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 организирање патувања, пакување подароци, пакување стоки, патници (превезување на патници), резервации за патувања, превезување, туризам кл. 41 забава, известување за забави, планирање забави, ноќни клубови, рекреација, услуги на дискотеки



кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци, привремено сместување, кафетерии, летувалишта, мотели, пансиони, ресторани, служење храна и пијалоци, снек-барови, услуги во барови, хотели

(210) **TM 2017/260** (220) 06/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

SKIBETOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2017/261** (220) 06/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BIOCULOVIST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2017/262** (220) 06/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

VERTINEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2017/263** (220) 06/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ
Скопје**

ул.Јадранска Магистрала бр. 13, општина
Бутел, Визбегово, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Saferomin

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; фластери, материјали за
преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2017/264** (220) 06/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ
Скопје**

ул.Јадранска Магистрала бр. 13, општина
Бутел, Визбегово, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Mami Gummy

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 млечно брашно за бебиња, млеко од слад за медицинска употреба, храна за бебиња, гликоза за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба, бебешки пелени, памперс

(210) **TM 2017/265** (220) 06/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Hasbro, Inc.**

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.15.25;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(210) **TM 2017/266** (220) 06/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Pfizer Inc.**

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

IBRANCE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2017/267** (220) 07/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Мебел-Ви ДООЕЛ**

ул. Маркова бр. 23, 2310, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, портокалова, бела

(531) 26.01.18;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, мебел за домаќинство и неговите делови, производство на мебел (тапациран и корпусен), огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика; библиотекарски полицаи, врати, врати за мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, детски столчиња со масичка за јадење, дрвени украси, држачи за изложување, закачалки, изложбени витрини [мебел], канцелариски мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси за компјутери, ногарки за маси [мебел], опрема за мебел што не е од метал, перничкиња, плакари, полицаи, полицаи [мебел], работни маси, рамки за слики, рамки од дрво за кревети, латофлекси, софи, столчиња, тоалетни комоди, фотељи, шанкови, душеци, душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пена со



релаксирачки, комфортни и ортопедски својства

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: Мебел, мебел за домаќинство и неговите делови, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластикач библиотекарски полица, врати, врати за мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, детски столчиња со масичка за јадење, дрвени украси, држачи за изложување, закачалки, изложбени витрини [мебел], канцелариски мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси з акомпјутери, ногарки за маси [мебел], опрема за мебел што не е од метал, перничина, плакари, полица, полица [мебел], работни маси, рамки за слики, рамки од дрво за кревети, латофлекси, софи, столчиња, тоалетни комоди, фотељи, шанкови; душеци, душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пена со релаксирачки, комфортни и ортопедски својства

кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2017/268** (220) 08/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) „Кликер Маркеинг“ дооел
ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000,
Скопје, МК
(540)

IN HORECA

(531) 26.01.17; 27.05.17
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2017/269** (220) 09/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **SILVER GROUP LTD**
S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,
Port Vila, VU

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

tradetime

(591) бела, светло зелена, црна и жолта
(531) 27.05.17
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги

(210) **TM 2017/270** (220) 09/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **SILVER GROUP LTD**

**S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,
Port Vila, VU**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, светло зелена, жолта
(531) 26.13.01;27.05.21
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги

(210) **TM 2017/271** (220) 09/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **SILVER GROUP LTD**

**S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,
Port Vila, VU**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, светло зелена, жолта, црна
(531) 25.01.19;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги

(210) **TM 2017/272** (220) 09/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **SILVER GROUP LTD**

**S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,
Port Vila, VU**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, светло зелена, жолта
(531) 26.01.18;26.13.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги

(210) **TM 2017/273** (220) 09/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **SILVER GROUP LTD**

**S.I.P Building P.O. Box 3010, Rue Pasteur,
Port Vila, VU**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) светло зелена, жолта, црна
(531) 26.01.18;26.13.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги

(210) ТМ 2017/274 (220) 09/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park, 5. Lochside Way,
Edinburgh, EH12-9DT, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 02.01.04;19.01.05;19.01.08;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци освен пиво

(210) ТМ 2017/275 (220) 09/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Златевски Љубиша
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица,
Гостивар, МК
(740)

(540)



(591) црна, сива, сина, жолта, црвена
(531) 02.09.19;25.01.19;27.05.11
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци и други видови на
безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2017/276 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

PARAMAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 Фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња, диететски
суплементи за луѓето и животните;
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби, забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

хербициди.

(210) ТМ 2017/277 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip WOW

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање,

телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување



мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2017/278** (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family Combo

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на

радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување

телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП),



имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподоатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/279 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Gold

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција

/продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на

пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист

сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/280 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање



дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на

телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци;

хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2017/281** (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family WOW

(531) 27.05.15
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното

мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна



приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и

глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2017/282** (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family Комбо

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од

сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи,



компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2017/283** (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family Hype

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување

уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии,

компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/284 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family Vibe

(531) 27.05.15
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби)



во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во

рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи;

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/285 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Experience

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички

картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)



интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/286 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family Experience

(531) 27.05.15
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање

на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот



помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2017/287** (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Family Gold

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;

обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/288 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



Vip Family Hero

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална

комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски

податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/289 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family Senior

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска



пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите

за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/290 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Hero

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна



пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2017/291** (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Hype

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на

глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за

поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци



(210) ТМ 2017/292 (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Vibe

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал

/трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејцери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање

на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации

во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2017/293** (220) 10/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Senior

(531) 27.05.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за




телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична

комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

на компјутеризирани комуникации и мрежи наподоатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2017/296 (220) 13/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) СПЕКТРА БЈУТИ ДОО Скопје
ул. Аминта Трети бр.81/1, локал 3, Скопје,
МК
(540)



(591) розова, сива, бела
(531) 01.05.09;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 козметички салони; козметички услуги

(210) ТМ 2017/297 (220) 13/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) ТРНИЦА ДОО с. Трница, Маврово и
Ростуша
Населено место без уличен систем бр. 1,
с. Трница, Ростуша, Маврово и Ростуша,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) златно жолта, жолта, кафена, црна
(531) 06.01.02;25.01.19;27.05.09;27.05.11
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; јогурт, кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за јадење

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки; тестенини, тестенини за исхрана, вермичели, резанки од тесто

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: Месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; јогурт, кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за јадење; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки; тестенини, тестенини за исхрана, вермичели, резанки од тесто

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; ресторани, кафетерии, хотели

(210) ТМ 2017/298 (220) 13/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **I.J. Tobacco Industry FZE****Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, , AE**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(531) 26.03.02;26.04.12;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи;
кибритчиња(210) **TM 2017/303** (220) 14/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **The Procter & Gamble Company****One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта

(531) 05.05.19;05.05.21;10.05.25;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 производи за женска хигиена; хигиенски
влошки; пелени за инконтиненција; тампони;
влошки за инконтиненција; дневни влошки(210) **TM 2017/304**

(220) 14/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Трговско друштво за производство,
промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ
Скопје****бул. Кочо Рацин бр. 1, Скопје, МК**

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(531) 25.01.19;27.05.09;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер(210) **TM 2017/305**

(220) 14/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Трговско друштво за производство, промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ Скопје**

бул. Кочо Рацин бр. 1, Скопје, МК

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

ул. "М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје

(540)

VERO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2017/307** (220) 15/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. 852 бр. 62 комплекс Газела, Гази Баба, 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



ТОЈА СТВАРНО ВРЕДИ

(591) портокалова, темносина, црна, бела

(531) 18.01.19;26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на мало и продажба на големо на прехранбени и непрехранбени продукти

(210) **ТМ 2017/308** (220) 15/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. 852 бр. 62 комплекс Газела, Гази Баба, 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



ТОЈА СТВАРНО ВРЕДИ

(591) портокалова, термно сина, црна, бела

(531) 18.01.19;26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 35 продажба на мало и продажба на големо на прехранбени и непрехранбени продукти

(210) **TM 2017/309** (220) 15/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of, 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

XTR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутери за велосипеди; уреди со дисплеј за давање на информации на велосипедисти; уреди со дисплеј за прикажување на положба на запчаник, однос на брзина и/или состојба на батерии за велосипеди; дигитални уреди со дисплеј (електронски) за велосипеди; нумерички индикатори на вредности за велосипеди; апарати за бележење на време за велосипеди; уреди за глобално позиционирачки систем (GPS) за велосипеди; апарати за мерење за велосипеди; приемници на нумерички вредности за велосипеди; индикатори на брзина за велосипеди; манометри за велосипеди; тахометри за велосипеди; мерачи на снага за велосипеди; одометри за велосипеди; безжични преносници на податоци за велосипеди; електрични кабли за велосипеди; батерии; батерии за велосипеди полначи на батерии; полначи на батерии за велосипеди; компјутерски софтвер; дигитални видео камери; дигитални видео камери за велосипеди; дигитални видео камери за

риболов; заштитни кациги за спорт; заштитни кациги за велосипедисти; очила (оптика); очила за сонце; заштитни очила; футроли за очила

(210) **TM 2017/332** (220) 20/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

GINGIO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лечење на ослабени ментални функции; додатоци во исхраната за луѓе

(210) **TM 2017/333** (220) 20/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

MEMORIUM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба; додатоци во исхраната за луѓе

(210) **TM 2017/334** (220) 20/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Трговско друштво за трговија и услуги ПАНТЕР ФАКС Олег дооел експорт-импорт Скопје**

ул. Живко Чинго бр. 4, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, бела, кафена, црвена,
портокалова

(531) 05.09.14;05.09.24;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци на исхрана

(210) **TM 2017/339** (220) 21/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Idealism Industries FZE**
P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al
Khaimah, AE

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(591) зелена, жолта и црвена

(531) 25.01.19;26.04.04;26.04.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 јаглен, брикети од јаглен

(210) **TM 2017/342** (220) 21/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Base London Limited**
4-6 Buckingham Court, Rectory Lane,
Loughton, Essex IG10 2QZ, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, портокалова, кафена

(531) 25.01.19;26.01.09;26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека; обувки; капи; чизми, чевли и
влечки.

(210) **TM 2017/343** (220) 21/03/2017
(442) 31/10/2017

015853773 21/09/2016 EM

(731) **Enrico Giotti S.P.A.**
Via Pisana 592 I-50018 Scandicci (FI), IT

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, црвена, зелена

(531) 27.05.09;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски додатоци за храна, витамини
за прехранбена индустрија
кл. 2 средства за бојосување на храна;
средства а бојосување на пијалоци
кл. 3 аромати [есенцијални масла]; ароми за



пијалоци [есенцијални масла]
 кл. 29 растителни екстракти за готвење;
 растителни екстракти за храна
 кл. 30 мирудии; сушени билки; зачини

(210) **TM 2017/346** (220) 22/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
 Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

MILKA DARK MILK

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 чоколадо, чоколада, бонбони, не
 медицински слаткарски производи; бисквити,
 наполитанки, торти, слатки; сладолед,
 замрзнати слаткарски производи

(210) **TM 2017/347** (220) 22/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија и услуги РСИ
 МРЕЖА ДООЕЛ Скопје**

бул. В.С. Бато бр. 37-2/2, МК
 (540)



(591) црна, златножолта, црвена, бела, сина
 (531) 24.09.03;24.09.05;27.05.25
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 парфимерија, есенцијални масла,
 козметички производи
 кл. 5 хигиенски производи за медицинска

употреба, диететски супстанции прилагодени
 за медицинска употреба

(210) **TM 2017/348** (220) 23/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Друштво за угостителство и услуги
 РУСС ГРУП ЛТД ДООЕЛ Скопје**

ул. 1 бр. 1/1-1 Матка, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(531) 26.01.18
 (554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 43 бифеа, кантини, кафетерии (експрес
 ресторани), ресторани, служење храна и
 пијалаци, снек-барови, услуги во барови,
 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **TM 2017/349** (220) 23/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **BIOGEN MA INC. (Massachusetts
 corporation)**

**250 Binney Street, Cambridge,
 Massachusetts 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

SPINRAZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги од областа на неврологија

(210) **TM 2017/350** (220) 23/03/2017
(442) 31/10/2017

87/293,265 09/01/2017 US

(731) **BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)**
250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина и портокалова

(531) 25.01.19;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги од областа на неврологија

(210) **TM 2017/351** (220) 23/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

PAMPERS SPLASHERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 гаќички за пливање за еднократна употреба и пелени за еднократна употреба направени од хартија и/или целулоза

(210) **TM 2017/353** (220) 24/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Novartis AG**
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

KOSTAROX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба, имено аналгетици, анти-инфламаторни лекови и антипиретици

(210) **TM 2017/354** (220) 24/03/2017
(442) 31/10/2017

31011 27/09/2016 AD

(731) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

IQOS THIS CHANGES EVERYTHING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии за електронски цигари; батерии за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун, полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; USB полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; полначи за автомобили за електронски цигари; полначи за автомобили за уреди кои се користат за загревање на тутун; полначи на батерии за електронски цигари



кл. 11 електронски вапоризатори освен електронски цигари; апарати за загревање на течности; апарати за генерирање на пареа
 кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) ТМ 2017/355 (220) 27/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) The Procter & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
 45202, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

AMBI PUR ONE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 препарати за нега, третман и разубавување на ткаенини; потпури; темјан; масла за парфеми и мириси; миризлива вода за употреба во домаќинството и за употреба на ткаенини; миризливо дрво; ароми; етерични масла; препарати за парфимирање на воздухот, атмосферата или на ткаенините во форма на чад, пареа или гас
 кл. 4 свеќи, масла, восоци и фитили
 кл. 5 освежувачи на воздух; препарати за прочистување на воздухот; деодоранси; препарати за деодорирање за ткаенини, тапацир и амбиенталната атмосфера; препарати за неутрализирање на мириси
 кл. 11 апарати за деодоризирање на воздухот; апарати за ладење на воздухот; апарати за подгревање на воздухот; апарати за сушење на воздухот; инсталации за климатизирање на воздухот; инсталации за филтрирање на воздухот; апарати и машини за прочистување на воздухот; апарати за стерилизирање на воздухот; апарати за деодорирање, што не се за лична употреба; апарати за дезинфекција; апарати за дезинсекција, не за медицински цели

(210) ТМ 2017/358 (220) 28/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) Друштво за трговија и услуги ДИМА
 Димче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 бул. Александар Македонски бр. 9/14,
 Скопје, МК
 (740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)



акантус • ἀκανθος • acanthus

(531) 27.05.07

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги на естрадни уметници [забавувачи], забава, изложби (организирање изложби) за културни и образовни цели, организирање и водење концерти, организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми, организирање избори на убавици, книги (објавување книги), филмски студија, прикажување филмови, опрема за музеи, продукција на шоу програми, обезбедување услуги за караоке, изнајмување сценски декор за приредби

(210) ТМ 2017/361 (220) 30/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК

(540)



(591) сина, црвена, бела

(531) 26.11.12;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани пијалоци

(210) ТМ 2017/362 (220) 30/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК

(540)



(591) црвена, бела, кафена

(531) 26.04.18;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 негазирани пијалоци и сирупи

(210) ТМ 2017/363 (220) 30/03/2017

(442) 31/10/2017

(731) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК

(540)



BIG EAGLE

(591) црвена, сина, бела

(531) 03.07.01;19.03.01;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **TM 2017/364** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



PIT POWER

(591) сина, црвена, сребрена
(531) 03.01.08;19.03.01;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **TM 2017/365** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



Simba

(591) кафена, жолта темно кафена, бела,
црна

(531) 03.01.01;19.07.12;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани пијалоци

(210) **TM 2017/366** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



(591) црвена, сребрена, темно кафена, бела

(531) 25.01.19;26.02.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани пијалоци

(210) **TM 2017/371** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



(591) црна, зелена, темно зелена, бела
(531) 25.01.19;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **TM 2017/372** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)

BOMBARDIER

(591) црвена, црна, сива, сина
(531) 27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **TM 2017/373** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)

BOMBER

(591) црвена, црна, сива, сина
(531) 27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **TM 2017/374** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



(591) црвена, сина, сива, темно сива, бела
(531) 03.01.08;25.01.19;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **TM 2017/375** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК

(540)

**BIG DOG VAGABOND**

(591) сина, црвена, сива, бела
 (531) 03.01.08;19.03.01;25.01.19
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **ТМ 2017/376** (220) 30/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
 (540)



(591) црна, бела
 (531) 02.01.08;27.05.09
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **ТМ 2017/377** (220) 30/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
 (540)

**Dr POWER**

(591) црна, бела, црвена
 (531) 19.03.01;25.01.19
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **ТМ 2017/378** (220) 30/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
 (540)



(591) црвена, бела, зелена, темно зелена,
 кафена
 (531) 05.03.11;25.01.19;27.05.09
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 негазирани пијалоци

(210) **ТМ 2017/379** (220) 30/03/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје**
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, МК
(540)



BBF Fruttavit

(591)
(531) 19.07.01;19.07.12;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 негазирани пијалоци

(210) **ТМ 2017/381** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MARLBORO FLAVOR CODE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);електронски цигари;производи од тутун за загревање;електронски уреди и нивни

делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **ТМ 2017/382** (220) 30/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) светло сина, темно сина
(531) 25.01.19;26.11.11;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);електронски цигари;производи од тутун за загревање;електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;артикли

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) ТМ 2017/383 (220) 31/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) Друштво за трговија и услуги
КЛАУСТРОФОБИЈА ДОО Скопје
Њуделхиска бр. 1а, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темно црвена, бела, црна
(531) 26.15.09;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице),

пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, организирање и одржување на првенства и натпревари; спортски и културни активности; планирање на забава; академии (обука), гимнастичка обука, детски градинки, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, образовни информации, образовни испитувања, услуги на забавувачи, услуги од областа на образование и забава, издавање на опрема за играње, издавање на сценографии, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, организирање и спроведување на едукативни форуми, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), , семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), он-лајн публикување електронски писанија и брошури; организирање саемски манифестации, приредби, изложби, туторство, услуги на преведување. услуги на спортски кампови,

театарска продукција, услуги на зоолошки градини

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), изнајмување на простории и мебел за организирање забави, кетеринг услуги на градинки (дневен престој за деца), услуги на снек барови, ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **TM 2017/388** (220) 31/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Novartis AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AIROCOMP

(591)

(531)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и лечење на болести и нарушувања на респираторниот систем

(210) **TM 2017/389** (220) 31/03/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Brands Sarl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

POCKET BLUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);електронски цигари;производи од тутун за загревање;електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори со течен никотин за електронски цигари;артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки,кибрити

(210) **TM 2017/390** (220) 03/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **НИМЕКС СА Александар и други ДОО**
увоз-извоз Скопје

ул. 1613 бр. 1-2/45, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, зелена и бела

(531) 27.05.01;27.05.02;27.05.07

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; зеленчук (салати од зеленчук), зеленчук во конзерви, зеленчук

конзервиран, корнишони, замрзнато овошје, овошје во конзерви, конзервирано овошје, овошни салати, туршија, кандирано овошје
 кл. 39 пакување и складирање стока, складирање, транспортирање стоки, шпедиција
 кл. 44 градинарство, оранжерии

(210) ТМ 2017/391 (220) 04/04/2017
 (442) 31/10/2017

(731) ДПТ Повардарие-Аневски дооел
 Штип
 ул. Железничка бр. 39, Штип, МК
 (540)



(591) бела, црна и златно-жолта
 (531) 03.03.01;27.05.01
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(210) ТМ 2017/392 (220) 04/04/2017
 (442) 31/10/2017

(731) Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО скопје
 ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 50 VI кат,
 1000, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591)
 (531) 27.05.11;27.05.13
 (554)

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, материјали за обука и настава (освен апарати); албуми, атласи, бележници или блокчиња, брошури, календари, календари со страници за откинување, карти, каталози, кеси (плика, торбички) од хартија за пакување, книги, книговез, налепници (канцелариски материјали), нотеси (бележници), огласни карти (канцелариски материјали), огласни табли од хартија или картон, одбележувачи за во книги, папки за хартија, папки со листови што се вадат, печатени материјали, печатени публикации, печатени распореди, плакати од хартија или картон, распореди (печатени распореди), разгледници, украсни подметки од хартија, фотографии
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; трговија на големо и мало со: Хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, материјали за обука и настава (освен апарати); албуми, атласи, бележници или блокчиња, брошури, календари, календари со страници за откинување, карти, каталози, кеси (плика, торбички) од хартија за пакување, книги, книговез, налепници (канцелариски материјали), нотеси (бележници), огласни карти (канцелариски материјали), огласни табли од хартија или картон, одбележувачи за во книги, папки за хартија, папки со листови што се вадат, печатени материјали, печатени публикации, печатени распореди, плакати од хартија или картон, распореди (печатени распореди),

разгледници, украсни подметки од хартија, фотографии

кл. 40 книговезничарство, ласерско пишување, печатење, литографско печатење, офсет печатење, фотографско печатење, обработка на хартија, доработка на хартија, печатење примероци

(210) **TM 2017/398** (220) 06/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **СОЛУН И ИВАН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје**

ул. Никола Вапцаров бр. 10, Скопје, МК

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сива, златна и бела

(531) 26.04.03;26.11.12;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи;

печатарски букви, клишиња

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2017/399** (220) 06/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 02.03.02;02.09.10

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 храна за ужина (грицки) на база на компир, имено чипс.

(210) **TM 2017/400** (220) 07/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **ROCKSTAR, INC.**

P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ROCKSTAR

(591)

(531)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **TM 2017/401** (220) 07/04/2017

(442) 31/10/2017

(731) **ROCKSTAR, INC.****P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, US**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591)

(531) 27.05.14;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци

(210) **TM 2017/402** (220) 07/04/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Merit Turizm Yatirim ve İşletme Anonim Şirketi****Etiler Mahallesi Bade Sokak No: 9 34337****Etiler Beşiktaş, İstanbul, TR**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)



(591) окер, светло зелена, темно зелена, сина, темно сина

(531) 01.01.01;24.01.03;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски компоненти за автомати за игри на среќа; компјутерски софтвер за игри на среќа; софтвер за игри на среќа кој ги генерира или ги прикажува резултатите од облогот на машините за игри на среќа; компјутерски хардвер за игри на среќа и за учество во игри на среќа; информации кои може да се преземат од мрежа а кои се однесуваат на игри на среќа и учество во игри на среќа; компјутерски апликативен софтвер кој однесува на игри на среќа и учество во игри на среќа; електронски публикации, кои може да се преземат од мрежа, а кои се однесуваат на игри на среќа и учество во игри на среќа; компјутерски софтвер за администрација на on-line на игри на среќа и учество во игри на среќа; апарат за издавање на лозови; електронски терминали за изготвување на билети за лотарија (сречки)

кл. 16 списанија во областа на игри на среќа и учество во игри на среќа; тикети за кладење; печатени реклами; рекламни паноа од хартија или картон

кл. 21 прибор и садови за домаќинство или за потреби во кујна; прибор за на маса, освен ножеви, виљушки и лажици; сервиси за кафе (прибор за на маса), сервиси за чај (прибор за на маса), стакларија, порцелан и земјани садови

кл. 24 крпи; крпи за во бања, крпи за плажа,

крпи за голф, крпи за обложување стаклени предмети, памучни крпи, крпи за чај, крпи од штоф, турски крпи, чаршафи за кревет; ќебиња за надворешна употреба; крпи како подлога за вино (за на маса) кл. 28 автомати за игри на среќа и учество во игри на среќа; маси за игри на среќа; автомати за игри на среќа; апарати за игри на среќа; глумчиња за учество во игри на среќа; тастатура за за учество во игри на среќа; автоматски машини за игри на среќа; опрема за игри на среќа која се активира со купон; слот машини кои се активираат со метална паричка или со жетон (машини за игри на среќа); слот машини кои се активираат со метална паричка или со жетон (уреди за игри на среќа); опрема која се активира со метална паричка; машини за игра на среќа-за забава, кои се активираат со метална паричка; чипови и коцки (опрема за играње); лотариски тркала; карти за лотарија; билети за лотарија, греб картици (картички за лотарија кои се на принцип на гребене); печатени лотариски тикети; греб картици наменети за играње на лотариски игри кл. 32 пиво; минерални и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни напитоци и овошни сокови; коктейли (безалкохолни); пиво од слад; минерална вода (напиток); води за на маса (напиток) кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива); алкохолни пијалоци кои содржат овошје; ликери; алкохолни пијалоци; вино кл. 35 радијско рекламирање; телевизиско рекламирање; on-line рекламирање; припремање на реклами; уредување на реклами; изнајмување на рекламен простор; изнајмување на рекламни билборди; рекламни билборди (изнајмување); рекламни скелиња, табли (изнајмување), реклами и усуги на рекламирање; прикажување на реклами за други; рекламирање за други на интернет; продукција на телевизиски и радио

реклами; дистрибуција на реклами и комерцијални известување; управување со ресторани за други лица; деловен менаџмент за ресторани; деловни совети кои се однесуваат на франшиза за ресторани; маркетиншки услуги на полето на рестораните

кл. 36 финансиско проширување на обложувањето; финансиски консултации за добитници на лотарија

кл. 37 услуги на граѓевински конструкции; услуги на консултации поврзани за конструкции

кл. 38 обезбедување пристап до вебсајтовите на интернет за игри на среќа и учество во игри на среќа; радио емитување; телевизиско емитување

кл. 40 конзервирање на храна

кл. 41 коцкање; услуги на коцкање; on-line услуги за учество во игри на среќа; обезбедување на објекти за казино (коцкање); услуги за казино игри на среќа и учество во игри на среќа; услуги за учество во игри на среќа; изнајмување на машини за игра на среќа; услуги на on-line игри на среќа; услуги на забава со помош на машините за игри на среќа; изнајмување машини за игри на среќа; услуги на учество во игри на среќа заради забава; изнајмување на слот машини кои се активираат со метална паричка или жетон; давање on-line информации на полето на компјутерските игри за забава; информации кои се однесуваат на компјутерски игри за забава кои се нудат on-line преку компјутерската база или глобалната комуникациска мрежа; услуги за кладење; услуги за лотарија; телевизиска продукција

кл. 43 хотели; хотелски услуги; хотелски информационални услуги; услуги на хотелски резервации; хотелски одмаралишта; услуги на хотелско сместување; услуги на хотелски кетеринг; организација на хотелско

сместување; давање хотелско сместување; услуги на хотелски ресторани; услуги на хотелски одмаралита; услуги на хотелски резервации; оценување на хотелско сместување; резервација на хотелско сместување; информациски услуги поврзани за хотели; резервација на хотел за други; давање хотелски и мотелски услуги; биро за сместување (хотели, пансиони); ресторански услуги кои ги даваат хотелите; изнајмување на крпи за хотели; изнајмување на мебел за хотели; изнајмување завеси на хотели; обезбедување на излжбен простор во хотели; консултантски услуги поврзани за хотелски објекти; резервирање на хотелски соби за патници; услуги на агенции за резервирање; електронски информациски услуги поврзани за хотели; изнајмување зидни декорации за хотели; услуги на туристички агенции; on-line услуги на туристички агенции; услуги на ресторани; грил (скара) ресторани; туристички ресторани; услуги на мобилни ресторани; услуги за шпански ресторани; услуги за јапонски ресторани; услуги на ориентални ресторани; услуги на ресторани "храна за носење"; резервирање на места во ресторани; услуги за шанк за салата (salad bar-ovi); услуги на ресторани за самопослужување; обезбедување на прегледи за ресторани и барови; обезбедување на информации за услуги на ресторани; обезбедување на храна и пијалоци во ресторани; ресторански услуги кои вклучуваат лиценцирани барови; агенциски услуги на ресторански резервации

(210) **TM 2017/403** (220) 07/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NBA Properties, Inc.**
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York, 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 03.01.08;21.03.01;26.01.15
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рабги, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стреи, облека за загревање, пантолони за загревање, маици за загревање/маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за пливање за мажи (swim trunks), костуми за капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марамии за со костуми за капење, сандали,

сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 образование; обезбедување обука/настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маската во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница што не се презема со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се преземаат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи,

водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(210) **TM 2017/404** (220) 07/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DEMI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; електронски уреди и нивните делови наменети за загревање на цигари или тутун

(210) **TM 2017/407** (220) 10/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(540)

OPSTILAX



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2017/410** (220) 10/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД**
БИТОЛА
ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, 7000,
Битола, МК
(540)



(591) сива, сина
(531) 26.11.09;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи и
брокерство; посредување при осигурување

(210) **TM 2017/413** (220) 11/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **BMJ Industries FZCO**
P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al
Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, златна
(531) 26.11.12;27.05.11
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2017/414** (220) 11/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **B.Braun Melsungen AG**
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Paracetamol B. Braun

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, раствори за
вбригување и инфузии

(210) **TM 2017/415** (220) 11/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **B.Braun Melsungen AG**
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Парацетамол Б.Браун

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, раствори за
вбригување и инфузии

(210) **TM 2017/416** (220) 11/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **The Goodyear Tire & Rubber Company**
200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

POWERLOAD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(210) **TM 2017/422** (220) 12/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **DESERT KING CHILE S.A.**
Calle Limache 3405, Oficina 57, Vina del Mar,
CL

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GROACTIVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 индустриски хемикалии; хемикалии за
употреба во земјоделството, хортикултурата
и шумарството; ѓубрива
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди и пестициди

(210) **TM 2017/423** (220) 12/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **DESERT KING CHILE S.A.**
Calle Limache 3405, Oficina 57, Vina del Mar,
CL

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NEMA Q

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 индустриски хемикалии; хемикалии за
употреба во земјоделството, хортикултурата
и шумарството; ѓубрива

кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди и пестициди

(210) **TM 2017/424** (220) 13/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **DESERT KING CHILE S.A.**
Calle Limache 3405, Oficina 57, Vina del Mar,
CL

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

QL AGRI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 индустриски хемикалии; хемикалии за
употреба во земјоделството, хортикултурата
и шумарството; ѓубрива
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди и пестициди

(210) **TM 2017/425** (220) 13/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **FASHION ONE TELEVISION LLC**
246 West Broadway New York, New York
10013, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FASHION 4K

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникациски услуги;
радиодифузни услуги; компјутерска
комуникација и пристап до Интернет;
снабдување и изнајмување на
телекомуникациска опрема и инсталации

(210) **TM 2017/429** (220) 13/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CANESBALANCE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2017/430** (220) 13/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, МК
(540)



(591) црна, златна
(531) 02.01.20;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(210) **TM 2017/432** (220) 18/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **KELLOGG COMPANY**
One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle
Creek, Michigan 49016, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 03.07.24

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладоледи; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз; преработена
храна на база на житарици што се користи
како појадок, ужинки или состојки за правење
на друга храна; житарици готови за јадење;
преработени житарици; житарици за појадок;
подготовки направени од житарици и други
прехранбени производи добиени од
житарици што се користат како појадок,
ужинки или состојки за правење храна;
ужинки на база на житарици; житни плочки;
ужинки на база на пченица; ужинки на база
на повеќе зрна; крекери; ужинки на база на
пченка; ужинки како мешавини што се
состојат главно од крекери, переци и/или
пуканки

(210) **TM 2017/436** (220) 19/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, МК
(540)



(591) зелена, бела, црвена, црна
(531) 05.01.02;25.01.19;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(210) **TM 2017/437** (220) 19/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, МК
(740)

(540)



(591) зелена, бела, црвена
(531) 05.01.02;25.01.19;27.05.02
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(210) **TM 2017/438** (220) 20/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Deva Holding A.S.**
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Deseft

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2017/439** (220) 20/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Deva Holding A.S.**
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Deprazol

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2017/440** (220) 20/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **АМИКУС ФАРМА ДООЕЛ**
Булевар Партизански одреди бр. 62,
лам.Ц/мезанин-бр. 3, вл.1, 1000, Скопје, МК
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FUROBACT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; хигиенски препарати
за медицинска употреба; диететска храна и

супстанции прилагодени за медицинск или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци (додатоци во исхрана) за луѓе и животни; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2017/443** (220) 21/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591)
(531) 21.03.01;26.01.05;27.05.08
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижаме, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврсци, ноќници, капи, качкети, стреи, облека за загревање, пантолони за загревање, маици

за загревање/маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за пливање за мажи (swim trunks), костуми за капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 образование; обезбедување обука/ настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница што не се

презема со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се преземаат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(210) **TM 2017/447** (220) 21/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **GRAND CANDY LLC**

31 Masis str. 0061 Yerevan, AM

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 05.03.16;27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жито; леб, производи од тесто и кондиторски производи, бисквити; бонбони; карамели (бонбони); чоколада, слатки, десерт со мраз, овошен сок и шеќер; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **TM 2017/454** (220) 27/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија увоз-извоз Скопје**

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

Топлотека

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2017/455** (220) 27/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за**

**услуги во прометот и трговија увоз-извоз
Скопје**

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 09.07.19;27.05.11;27.05.13

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2017/456 (220) 27/04/2017

(442) 31/10/2017

(731) ТРК d.o.o.

Carice Milice 79, Paracin, RS

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(531) 19.07.01;26.11.06;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 алкохолни и безалкохолни парфеми
сами по себе; парфеми; течни масла за
парфем; течен екстракт на парфем; аромати
(течни етерични масла); парфимериски
ароматични производи; ароми за мириси;
мириси за просторија; производи за
ароматерапија; есенцијални течни масла за
козметичка употреба; миризливи масла;
течно масло за тело; тоалетна вода;
колонска вода; лосиони за козметичка
употреба; производи за нега на тело;
лосиони за тело, лосиони за нега на кожа;
лосиони за раце, немедицински лосиони за
стапала; лосиони за чистење на кожата;
лосиони за после бричење, лосиони за
зацврстување на ноктите; лосиони за нега на
коса; лак за коса; козметички лосион за
капење; козметички лосиони за сончање;
козметички лосиони; козметички лосиони
против изгореници од сонце; течни масла за
после сончање; течни козметички
дезодоранси за тело; дезодоранс спреј за
стапала; парфимиран спреј за тело;
освежувач за тело во вид на спреј; спреј за
тело; средства за вадење на шминка; тоници
за лице; средства за спречување на
крварење за козметичка употреба

(210) ТМ 2017/459 (220) 28/04/2017

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за трговија на големо со
цврсти, течни и гасовити горива и слични
производи РКМ ДООЕЛ Скопје

ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, окер, бела и црна
(531) 01.01.05;05.03.04;05.07.10
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности,
увоз-извоз
кл. 39 амбалажирање производи,
изнајмување ладилници, дистрибуција на
вода, испорака/дистрибуција/на производи,
магацини (изнајмување магацини),
превознички/шпедиторски/услуги,
складирање (упатства за складирање),
складирање на стоката, цевоводи (превоз по
цевоводи)

(210) **ТМ 2017/460** (220) 28/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија на големо со
цврсти, течни и гасовити горива и слични
производи РКМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) окер, бела и црна
(531) 05.07.10;24.01.13;24.09.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности,
увоз-извоз
кл. 39 амбалажирање производи,
изнајмување ладилници, дистрибуција на
вода, испорака/дистрибуција/на производи,
магацини (изнајмување магацини),
превознички/шпедиторски/услуги,
складирање (упатства за складирање),
складирање на стоката, цевоводи (превоз по
цевоводи)

(210) **ТМ 2017/461** (220) 28/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија на големо со
цврсти, течни и гасовити горива и слични
производи РКМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

GLADIATOR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности,



увоз-извоз

кл. 39 амбалажирање производи,
изнајмување ладилници, дистрибуција на
вода, испорака/дистрибуција/на производи,
магацини (изнајмување магацини),
превознички/шпедиторски/услуги,
складирање (упатства за складирање),
складирање на стоката, цевоводи (превоз по
цевоводи)

(210) **TM 2017/463** (220) 28/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија на големо со
цврсти, течни и гасовити горива и слични
производи РКМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

DENICIJA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, трговски дејности,
увоз-извоз

кл. 39 амбалажирање производи,
изнајмување ладилници, дистрибуција на
вода, испорака/дистрибуција/на производи,
магацини (изнајмување магацини),
превознички/шпедиторски/услуги,
складирање (упатства за складирање),
складирање на стоката, цевоводи (превоз по
цевоводи)

(210) **TM 2017/464** (220) 27/04/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NAKOM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2017/467** (220) 02/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

CRN KAMEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), вино
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; услуги при трговија
на големо и мало и увоз-извоз со: алкохолни
пијалоци (освен пиво), вино

(210) **TM 2017/468** (220) 02/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија на големо со
цврсти, течни и гасовити горива и слични
производи РКМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AMORE Mio

(591) црна, сива и црвена
(531) 27.05.13;27.05.17
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

кл. 39 амбалажирање производи, изнајмување ладилници, дистрибуција на вода, испорака/дистрибуција/на производи, магацини (изнајмување магацини), превознички/шпедиторски/услуги, складирање (упатства за складирање), складирање на стоката, цевоводи (превоз по цевоводи)

(210) **TM 2017/469** (220) 02/05/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи РКМ ДООЕЛ Скопје**

ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

кл. 39 амбалажирање производи, изнајмување ладилници, дистрибуција на вода, испорака/дистрибуција/на производи, магацини (изнајмување магацини), превознички/шпедиторски/услуги, складирање (упатства за складирање),

складирање на стоката, цевоводи (превоз по цевоводи)

(210) **TM 2017/472** (220) 03/05/2017

(442) 31/10/2017

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SILK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтери за цигари; цебен апарати за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наметети за загревање; електронски уреди и нивните делови наменети за загревање на цигари или тутун

(210) **TM 2017/473** (220) 03/05/2017

(442) 31/10/2017

(731) **SAGA FURS OYJ**

Martinkylantie 48 FIN-01601 Vantaa, FI

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

sagafurs

(531) 27.05.17



(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 крзно (животинска кожа), животинска кожа од помали и поголеми животни, кожа и имитација на овие материјали, производи од еден од наведените материјали или од комбинација на овие материјали

кл. 20 воздушни пернициња што не се за медицинска употреба, воздушни душеци што не се за медицинска употреба, воздушни перници што не се за медицинска употреба, детски креветчиња, постелнина со исклучок на чаршафи, кревети, потперници, перници, перници за миленичиња, пернициња; сите претходно наведени производи направени од

крзно (животинска кожа), животинска кожа од помали и поголеми животни, кожа и имитација на овие материјали или од комбинација на овие материјали

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси, сите наведени производи направени од крзно (животинска кожа), животинска кожа од помали и поголеми животни, кожа и имитација на овие материјали или од комбинација на овие материјали

кл. 25 облека, обувки и капи со или без додатоци за овие производи; сите претходно наведени производи направени од крзно (животинска кожа), животинска кожа од помали и поголеми животни, кожа и имитација на овие материјали или од комбинација на овие материјали

кл. 35 рекламирање, маркетинг и промовирање во име на производителите на крзно (животинска кожа), животинска кожа од помали и поголеми животни, кожа и имитација на овие материјали, и облека, обувки и капи; организирање и одржување на изложби и трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, вклучително во врска со

крзно (животинска кожа), животинска кожа од помали и поголеми животни, кожа и имитација на овие материјали; рекламирање во форма на организирање саеми, настани, изложувања и приеми за рекламирање и маркетинг на крзно, животинска кожа и кожа, работни техники за третирање, обработка и боене на крзно (животинска кожа), животинска кожа од помали и поголеми животни, кожа, како и примероци кои ги покажуваат резултатите од горе наведените работни техники

(210) **TM 2017/480** (220) 05/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **LAINCO, S.A.****Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI, ES**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

KARDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 производи за стерилизација на почва; производи за уништување и сузбивање на плевел; пестициди за болести на растенија и земјоделски штеточинки

(210) **TM 2017/483** (220) 08/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за очна оптика и услуги****ДИОПТРА ОПТИКС ДООЕЛ Скопје****ул. Кеј 13-ти Ноември ГТЦ локал/16,****секција-2 примземје, Скопје, МК**(740) **ЕРОЛ ХАСАН, адвокат**

ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и жолта

(531) 27.05.24;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2017/492** (220) 09/05/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА**

СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје

ул.„Качански пат“ бб, 1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

HELLO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии); мирудии, мраз; солени переци, грицки, снек (спаск) храна, солен флипс со вкус на кикиритки кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад; зрнести производи, кикиритки

(210) **TM 2017/498** (220) 11/05/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Biocon Limited**

20th K.M. Hosur Road, Electronics City P.O. Bangalore 560 100, IN

(740) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)

INSUGEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; додатоци во исхраната за луѓето и животните; нутрацевтски препарати за терапевтски или медицински цели; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; малтери, материјали за преливи; материјал за запирање на заби, стоматолошки восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински апарати, уреди и инструменти

(210) **TM 2017/500** (220) 11/05/2017

(442) 31/10/2017

(731) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.25;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стреи, облека за загревање, пантолони за загревање, маици за загревање/маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за пливање за мажи (swim trunks), костуми за

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 образование; обезбедување обука/настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница што не се симнува со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се симнуваат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите он-лајн преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(210) **TM 2017/501** (220) 11/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.04;26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стреи, облека за загревање, пантолони за загревање, маици

за загревање/маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за пливање за мажи (swim trunks), костуми за капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 образование; обезбедување обука/ настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница што не се

симнува со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се симнуваат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите он-лајн преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(210) **ТМ 2017/517** (220) 17/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Лидија Балтовска**
ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, виолетова
(531) 05.05.20;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2017/519** (220) 18/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



ИЗВОРСКА

(591) бела, светло сина, темно сина, зелена, сива

(531) 19.07.10;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирана вода

(210) **ТМ 2017/520** (220) 18/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



ИЗВОРСКА

(591) бела, светло сина, темно сина, зелена, сива

(531) 19.07.10;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирана вода

(210) **TM 2017/540** (220) 23/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

WILD SIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за перење и други супстанции за употреба при перење алишта; препарати за чистење, грижа, третман и разубавување на ткаенини; омекнувач за ткаенини, средства за подобрување на ткаенини

(210) **TM 2017/541** (220) 24/11/2016
(442) 31/10/2017

(731) **The Procter & Gamble Company**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

DAZZLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за перење и други супстанции за употреба при перење алишта; препарати за чистење, грижа, третман и разубавување на ткаенини; омекнувач за ткаенини, средства за подобрување на ткаенини

(210) **TM 2017/542** (220) 23/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

LENOR KISS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за перење и други супстанции за употреба при перење алишта; препарати за чистење, грижа, третман и разубавување на ткаенини; омекнувач за ткаенини, средства за подобрување на ткаенини

(210) **TM 2017/554** (220) 10/02/2017
(442) 31/10/2017

(731) **ALDI GmbH & Co. KG**
Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr,
DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) жолта, портокалова, црвена, темно
сина, светло сина

(531) 25.01.10;26.04.12;26.11.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; малопроджба, вклучително и преку интернет, во врска со прехранбени производи, супстанции за употреба при перење алишта, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметички артикли и препарати за нега на телото, хигиенски артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, диететски суплементи; малопроджба, вклучително и преку интернет, во врска со огномети, електрични апарати/додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди; малопроджба, вклучително и преку интернет, во врска со алати, градинарска опрема и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина,

домаќински и кујнски апарати и додатоци за истите, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство; малопроджба, вклучително и преку интернет, во врска со облека, капи, чевли, спортски апарати, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; услуги за малопроджба, исто така преку интернет, во врска со патувања, печатење и фотографски и кинематографски развој, достава на цвеќиња, и телефонски и интернет понуди; раководење супермаркети, малопроджни продавници и малопроджни дисконт продавници за прехранбени производи, супстанции за употреба при перење алишта, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметички артикли и препарати за нега на телото, хигиенски артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, диететски суплементи; раководење супермаркети, малопроджни аутлет продавници и малопроджни дисконт аутлет продавници во врска со огномети, електрични апарати/додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди; раководење супермаркети, малопроджни продавници и малопроджни дисконт продавници за алати, градинарска опрема и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, домаќински и кујнски апарати и додатоци за истите, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство; раководење

супермаркети, малопродажни продавници и малопродажни дисконт продавници за облека, капи, чевли, спортски апарати, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; обезбедување информации на интернет, имено информации за производи за широка потрошувачка, советодавни информации за потрошувачите и информации за корисничка услуга; подготвување договори за купување и продажба на производи и обезбедување на услуги, за други, вклучително и на интернет (вклучени во класа 35); раководење супермаркети, малопродажни аутлет продавници и малопродажни дисконт аутлет продавници; подготвување договори за мобилна телефонија (за други); организациско планирање и надзор на развојот на бизнисот; вработување на персонал; консултантски услуги за бизнис организација; големопродажба во врска со прехранбени производи, супстанции за употреба при перење алишта, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметички артикли и препарати за нега на телото, хигиенски артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, диететски суплементи; големопродажба во врска со огномети, електрични апарати/додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди; големопродажба во врска со алати, градинарска опрема и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, домаќински и кујнски апарати и додатоци за истите, производи за домаќинство, покривки

за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство; големопродажба во врска со облека, капи, чевли, спортски апарати, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; асистирање во трговско и индустриско управување; обезбедување услуги за други [набавка на производи и услуги за други бизниси]

(210) **TM 2017/564** (220) 31/05/2017
(442) 31/10/2017

(731) **K-Swiss Inc.**
523 W. 6th Street, Los Angeles, CA 90014, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)


SUPRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 чевли, чизми, сандали, влечки, кошули, маици, панталони, шорцеви, јакни, дуксери, долни тренирки, здолништа, џемпери, елечи, јакни, јакни отпорни на ветер, ремени, вратоврски, капи и стреи

(210) **TM 2017/565** (220) 01/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)



(531) 24.03.07;25.01.19;27.07.13

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2017/566** (220) 01/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 24.03.07;25.01.19;27.07.13

(554)


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2017/567** (220) 01/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 05.05.19;25.01.19;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2017/568** (220) 01/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) **ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје**
Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000, Скопје,
МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и шумски производи и кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) **TM 2017/575** (220) 01/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) **BONATTI D.O.O**

Bulevar Vojvode Misica 41, 11000, Beograd,
RS

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, црна

(531) 01.01.02;27.05.01;27.05.04

(554)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа, производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа; куфери и патни торби; торби; чадори, сонцекрани и стапови за одење; камшици, узда и сарачки производи
кл. 24 текстил и тескитилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки, капи

(210) **TM 2017/576** (220) 05/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) **ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge**

Marijana Čavića 1, 1000, Zagreb, HR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(531) 27.05.01;27.05.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масти и масла за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, колачи, слатки; бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашока за печење; сол, сенф (сладок), оцет, сосови (зачини), мирудии; мраз

(210) **TM 2017/577** (220) 05/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) **ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge**

Marijana Čavića 1, 10000, Zagreb, HR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

MARGO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масти и масла за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, колачи, слатки; бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашока за печење; сол, сенф (сладок), оцет, сосови (зачини), мирудии; мраз

(210) **TM 2017/578** (220) 05/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) **ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge**

Marijana Čavića 1, 10000, Zagreb, HR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

ZVIJEZDA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масти и масла за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, колачи, слатки; бонбони; сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашока за печење; сол, сенф (сладок), оцет, сосови (зачини), мирудии; мраз

(210) **TM 2017/579** (220) 05/06/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

PREMIUM BLUE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2017/581** (220) 05/06/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

BOND STREET PREMIUM BLUE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2017/582** (220) 06/06/2017
 (442) 31/10/2017

(731) **VISTROS INTL FZC**
SM Office E1-1618 A, Ajman Free Zone,
Ajman,, AE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) сина, бела

(531) 17.02.01;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, тутун за замотување; замена за тутун; производи од тутун; ароматизиран тутун; филтери за тутун; тутун за луле; сиров тутун; тутун за цвакање; кибрити; сигурносни кибрити; цигари; производи за пушачи, запалки за пушачи, пепелници за пушачи; орален вапоризер за пушење.

(210) ТМ 2017/587 (220) 06/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) КАМ ДОО

ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, темно сина

(531) 26.05.18;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, супи
кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од

жито, леб, производи од тесто и слатки, тестенини, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, течни и прашкасти зачини, кечап, мајонез, оцет
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

(210) ТМ 2017/588 (220) 06/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) МАКПРОГРЕС ДОО

ул. Илинденска бб, 2310, Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

BEL KAMEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), вино
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со: алкохолни пијалоси (освен пиво), вино

(210) ТМ 2017/589 (220) 06/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД

ул. 10 бр. 44 с. Кадино, 1041 Кадино, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

РЕКАВЕТА

(591)

(531)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сирење, топено сирење, млеко и млечни производи, месо, риба, живина, дивеч, месни екстрати, сувомеснати производи, паштета

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока

кл. 43 подготвување храна и пијалаци, ветеринарни и земјоделски услуги

(210) **TM 2017/590** (220) 07/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Research, Investment & Development**
S.A.L. (Holding)
Bouchrieh, facing St. Joseph Hospital, Najjar building - Beirut, LB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина

(531) 27.05.01;27.05.12;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 електрични машини за кафе, електрични кафемати, електрични пржилници за кафе; електрични апарати за филтрирање кафе; машини за загревање на млеко и машини за правење на пена кои се употребуваат при правење кафе; машини за изработка и варење на кафе, чај, какао и

капучино; апарати за осветлување, генерирање на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и санитарна намена

(210) **TM 2017/591** (220) 07/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Research, Investment & Development**
S.A.L. (Holding)
Bouchrieh, facing St. Joseph Hospital, Najjar building - Beirut, LB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина

(531) 27.05.01;27.05.12;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, ароми на кафе, непржено кафе, кафе пијалаци со млеко, вештачко кафе (замена за кафе), пијалаци врз база на кафе, кафе, чај, какао и вештачко кафе; кардамон; зачини

(210) **TM 2017/596** (220) 08/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија и услуги**
СТУДИО ХАИР ХАУС ДООЕЛ Скопје
ул. Рајко Жинзифов, локал 26, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.01;27.05.24;27.07.13

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 козметички салони, фризерск салони,
маникир

(210) **TM 2017/598** (220) 08/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) **E.I. du Pont de Nemours and Company**
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

EVORELLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хербициди

(210) **TM 2017/615** (220) 14/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) **VISTROS INTL FZC**

SM Office E1-1618 A, Ajman Free Zone,
Ajman,, AE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

BANKER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун;тутун за замотување;замена за
тутун;производи од тутун;ароматизиран

тутун;филтери за туту;тутун за луле;сиров
тутун;тутун за цвакање;кибрити;сигурносни
кибрити;цигари;производи за пушачи,
запалки за пушачи, пепелници за
пушачи;орален вапоризер за пушење

(210) **TM 2017/616** (220) 14/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) **КАМФУД ДООЕЛ Скопје****ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина

(531) 27.05.09;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент
на хотели
кл. 39 организирање патувања, резервации
за патувања, услуги на туристички агенции
или брокери, имено, организирање на
туристички пакети, обезбедување на
информации и резервации за сите видови на
патување и транспорт, информации и
резервации за одмори, патувања,
изнајмување на возила, советодавни и
консултантски услуги во врска со
горенаведеното

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување; бироа за
сместување [хотели, пансиони], домови
(старечки домови), изнајмување простории
за состаноци, кафетерии, мотели, хостели,
пансиони; резервирање на привремено

сместување, резервирање хотели, ресторани, ресторани со самопослужување, сместување (изнајмување за времено сместување), снек-барови, хотели

(210) ТМ 2017/621 (220) 15/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.04.18;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето, управување со работата; бизнис менаџмент на угостителски објекти
кл. 41 забава, известување за забави, планирање забави
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; барови, ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа и велнес центри;привремено сместување, мотели, хотели, пансиони, резервирање на привремено сместување

(210) ТМ 2017/622 (220) 15/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 11.01.01;26.01.18;27.05.01;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето, управување со работата; бизнис менаџмент на угостителски објекти
кл. 41 забава, известување за забави, планирање забави, организирање и водење семинари, услуги на клубови
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување, мотели, хотели, пансиони, резервирање на привремено сместување, изнајмување простории за состаноци; барови ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа и велнес центри;

(210) ТМ 2017/624 (220) 15/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 18.01.08;18.07.01;27.05.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; автомобили; апарати за накривување, делови од камиони и вагони; возила за движење по копно, воздух, вода или шини; возила за мешање бетон; камиони; камиони виљушкери; камиони за прскање; каросерии за возила; трактори; хидраулични системи за возила; шлепери
 кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги; багери (изнајмување багери); градежни работи (изолирање градежни работи); градежни работи (надзор на градежни работи); изнајмување булдожери; изнајмување машини за чистење улици; изнајмување опрема за градење; миење возила; одржување возила; патишта (поставување асфалтна површина на патишта); чистење возила
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; влечење; возачки услуги; изнајмување автомобили; изнајмување гаражи; изнајмување камиони; изнајмување магацини; изнајмување места за паркирање; испорачување стоки; посредување за превоз; посредување за шпедиција; превезување; превезување со камиони; стоки (испорачување стоки); стоки (складирање стоки); транспортирање; транспортирање стоки; управување со превојници на канали; шпедиторски услуги; шпедиција (посредување за шпедиција)

(210) ТМ 2017/625

(220) 15/06/2017

(442) 31/10/2017

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 06.19.11;26.01.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни; пивски слад; билки, свежи (градинарски билки, свежи); винова лоза; вински талог; жита (остатоци од производство на жита) за исхрана на животни; зеленчук, свеж; зрна [семе]; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на животни; компири, свежи; краставички; лешници; лимони; овес; овошје, свежо; ориз, необработен; пченица; садници; семиња (растително масло); слад за правење пиво и алкохол; цвеќе, природно
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; услуги на продажба на големо и мало при увоз и извоз на производителите: земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и

зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни; пивски слад; билки, свежи (градинарски билки, свежи); винова лоза; вински талог; жита (остатоци од производство на жита) за исхрана на животни; зеленчук, свеж; зрна [семе]; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на животни; компири, свежи; краставички; лешници; лимони; овес; овошје, свежо; ориз, необработен; пченица; садници; семиња (растително масло); слад за правење пиво и алкохол; цвеќе, природно кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски услуги; воздушно и површинско распрскување ѓубриња и други земјоделски хемикалии; градинарство; ѓубриња и други земјоделски хемикалии (воздушно и површинско распрскување ѓубриња и други земјоделски хемикалии); изнајмување опрема за земјоделство; услуги на расадници; хортикултура; штетници (уништување штетници за земјоделство, хортикултура и шумарство)

(210) **TM 2017/629** (220) 19/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Djordans Ltd.**

Knyaz Bogoridi 1, 4000, Plovdiv, BG

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, кафена, зелена, окер, беж, зелена, жолта, розева, црвена, бордо, црна
(531) 03.02.09;03.02.24;27.05.24
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи

(210) **TM 2017/631** (220) 20/06/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт ул. Елисие Поповски - Марк бр. 10/лок. 7, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

panacea

(591) сива и тиркизна
(531) 27.05.01;27.05.04
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи, административна обработка на нарачките за купување, бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, бизнис пребарување, бизнис проценки, информации (бизнис информации), испитување (бизнис испитување), јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци), компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци), компјутерско рекламирање преку интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, консултации за раководење со персонал,



консултирање (професионално бизнис консултирање), маркетинг истражување, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, пребарување (бизнис пребарување), раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки), раководење со персонал (консултации за раководење со персонал), рекламирање, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), рекламни текстови (објавување рекламни текстови), рекламни текстови (пишување рекламни текстови), собирање информации во компјутерските бази на податоци, собирање статистички податоци, советување за бизнис работење и организација, советување за организирање на работењето, текстови (обработка на текстови), текстови (пишување рекламни текстови)

кл. 38 телекомуникации, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности, електронско издаваштво, звучни записи (изнајмување звучни записи), он-лајн публикување електронски книги и списанија

(210) **TM 2017/723** (220) 18/07/2017
(442) 31/10/2017

(731) **BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AGNIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2017/724** (220) 18/07/2017
(442) 31/10/2017

(731) **BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BELODEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметика
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2017/725** (220) 18/07/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Akzo Nobel Coatings International B.V. Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, NL**
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DULUX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои;премачкувачи;лакови;непосирни лакови; разредувачи за бои; материи за боене сите адитиви за бои, лакови или непросирни лакови; средства за заштита од 'рфосување и за заштита на дрво од распаѓање; препарати за премачкување (како бои); бои за дрво

(210) **TM 2017/735** (220) 20/07/2017
(442) 31/10/2017

(731) **CPFilms Inc., (A corporation of the State of Delaware, USA)**

575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri 63141, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

LLumar

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 17 пластична плоча и фолија што не е за пакување;полуобработени палстични материјали;синтетички смоли, полуготови;пластична полиестер фолија;пластични транспарентни уку трансlucentни фолии за заштита на долни површини од графити;ламинирана фолија, фолија за апсорпција на ултравиолетова светлина, фолија што рефлектира топлин, соларна фолија, фолија отпорна на кршење, зајакнати безбедносни и сигурносни фолии;сите за употреба на прозорци на згради или на возила и главни сите од пластика

(210) **TM 2017/736** (220) 20/07/2017 (442) 31/10/2017

(731) **CPFilms Inc., (A corporation of the State of Delaware, USA)**

575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri 63141, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(531) 01.03.16;27.05.02

(554)

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 17 пластична плоча и фолија што не е за пакување;полуобработени палстични материјали;синтетички смоли, полуготови;пластична полиестер фолија;пластични транспарентни уку трансlucentни фолии за заштита на долни површини од графити;ламинирана фолија, фолија за апсорпција на ултравиолетова светлина, фолија што рефлектира топлин, соларна фолија, фолија отпорна на кршење, зајакнати безбедносни и сигурносни фолии;сите за употреба на прозорци на згради или на возила и главни сите од пластика

(210) **TM 2017/762** (220) 31/07/2017 (442) 31/10/2017

(731) **CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. NO. 215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, , TW**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)

MAXXIS

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 12 гуми; гуми за тркала на возила; автомобилски гуми; пневматски гуми; велосипедски гуми; гуми за мотоцикли;



цврсти гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни гуми за велосипедски гуми; прибор за поправки за внатрешни гуми; адхезивни гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми; внатрешни гуми за возила; бандажи за железнички тркала; уреди против лизгање за гуми за возила; шарки за вулканизирани гуми; тубелес гуми за велосипеди; вентили за гуми на возила; покривки за резервни гуми; надворешни гуми за пневматски гуми; шилци за гуми; уреди за надувување гуми; парчиња за поправка на гуми; траки за обложување гуми; горни слоеви за вулканизирани гуми; тркала за возила; тркала за велосипеди; тегови за балансирање тркала за возила; кочници за возила; кочници за велосипеди; менувачи за велосипеди; седла за велосипеди; седишта за велосипеди; ланци за велосипеди; држачи за шишиња за вода за велосипеди; корпи адаптирани за велосипеди; уреди против кражба за возила; електрични запалки за цигари за копнени возила; навлаки за седишта за автомобили што се обликувани или прилагодени по мерка; навлаки за волани за возила; автомобили; електрични автомобили; велосипеди; електрични велосипеди; мотоцикли; електрични мотоцикли; теренски возила; чамци; летала; вилушкари; скутери за вода; електрични колички за голф; мотори и погони за копнени возила; колички за бебиња; ремени за менувачи за копнени возила; менувачи за копнени возила; ретровизори за автомобили; безбедносни седишта за доенчиња и деца за возила; колички; калници за автомобили, мотоцикли и велосипеди; инвалидски колички; брисачи за ветробрански стакла; навлаки (грипови) за велосипедски волани; погонски осовини за копнени возила; колички за самопослуги

(210) **TM 2017/763** (220) 31/07/2017
(442) 31/10/2017

(731) **CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. NO. 215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, , TW**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PRESA

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми; гуми за тркала на возила; автомобилски гуми; пневматски гуми; велосипедски гуми; гуми за мотоцикли; цврсти гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни гуми за велосипедски гуми; прибор за поправки за внатрешни гуми; адхезивни гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми; внатрешни гуми за возила; бандажи за железнички тркала; уреди против лизгање за гуми за возила; шарки за вулканизирани гуми; тубелес гуми за велосипеди; вентили за гуми на возила; покривки за резервни гуми; надворешни гуми за пневматски гуми; шилци за гуми; уреди за надувување гуми; парчиња за поправка на гуми; траки за обложување гуми; горни слоеви за вулканизирани гуми; тркала за возила; тркала за велосипеди; тегови за балансирање тркала за возила; кочници за возила; кочници за велосипеди; менувачи за велосипеди; седла за велосипеди; седишта за велосипеди; ланци за велосипеди; држачи за шишиња за вода за велосипеди; корпи адаптирани за велосипеди; уреди против кражба за возила;

електрични запалки за цигари за копнени возила; навлаки за седишта за автомобили што се обликувани или прилагодени по мерка; навлаки за волани за возила; автомобили; електрични автомобили; велосипеди; електрични велосипеди; мотоцикли; електрични мотоцикли; теренски возила; чамци; летала; вилушкари; скутери за вода; електрични колички за голф; мотори и погони за копнени возила; колички за бебиња; ремени за менувачи за копнени возила; менувачи за копнени возила; ретровизори за автомобили; безбедносни седишта за доенчиња и деца за возила; колички; калници за автомобили, мотоцикли и велосипеди; инвалидски колички; брисачи за ветробрански стакла; навлаки (грипови) за велосипедски волани; погонски осовини за копнени возила; колички за самопослуги

(210) **TM 2017/765** (220) 31/07/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Hyundai Heavy Industries Co., Ltd**
1000, Bangeojinsunhwan-doro Dong-gu,
Ulsan, KR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

HYUNDAI ELECTRIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 сензори за гас; апарати за мерење на напон/електрична струја/температура на батерија; апарати за мерење; показувач на вртењата; аларми за гас; апарати за исклучување на гас; аларми; гасно изолиран уред; гасно изолиран уред (електричен); електрични релеи; вакуумски контактори со висок притисок; високонапонски прекинувач; заштитници од пренапона струја; контролни плутови за напојување; реактори; машини за дистрибуција на електрична струја; разводни

табли; трансформатори за дистрибуција; трансформатори; инвертори; исклучник [електричен]; прекинувачи на електрични кола; напојувачи на електрична струја; електронски трансформатори на моќ; апарати за контрола на електрична енергија; регулатори на волтажа; електронски контактори; ниско и средно напонски автоматски преклопници; автоматски преклопници; инвертори за генерирање на соларна енергија; апарати за мерење на трошење на електричната енергија; апарати и инструменти за мерење на електричната енергија; апарати и инструменти за дијагностицирање на електрични инсталации; апарати за мерење/следење/анализирање на трошењето на електричната енергија; автобуска цевка за спроведување кабли; електрични кабли, жици, спроводници и спојувачи за нив; конвертори; апарати за комуникација на брод со копното; апарати за далечинско управување; опрема за комуникации; компјутерски софтвер за SCADA систем; програми за мрежен оперативен систем; компјутерски софтвер за бродови; компјутерски софтвер; платформи за компјутерски софтвер; електронски контролни системи за машини; мрежни сервери; апарати за обработка на податоци; дигитални процесори на информации; електрични апарати за контрола на набљудувањето; апарати за снимање, пренос или репродукција на информации; компјутери; компјутерски сервери; дигитални книги што можат да се превземат од Интернет; батерии и полначи за батерии

(210) **TM 2017/767** (220) 01/08/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE



(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

StreamOn

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава: апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци; машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компакт дискови, ДВД и други медиуми за дигитално снимање; компјутерски софтвер; електронски складирани податоци (што може да се даунлодираат); електронски публикации (што може да се даунлодираат) кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; прибирање, систематизација, компилација и анализа на деловни податоци и информации складирани во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба (исто така и преку Интернет и други комуникациски мрежи), во врска со погореспоменатите стоки во класа 9; претплатници на пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина; обезбедување претплатнички услуги за пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина за трети страни кл. 38 телекомуникации; услуги на агенции

за печат; изнајмување на телекомуникациска опрема; информации за телекомуникации; стриминг на аудио и видео материјал на Интернет; радиодифузија, имено аплодирање, испраќање, прикажување, обележување, блогирање, споделување или на поинаков начин обезбедување на електронски медиуми или информации преку Интернет или други комуникациски мрежи; дигитален и електронски пренос на глас, податоци, звук, слики, аудио и видео содржина, како и на пораки кл. 41 образование; обука; забава; спортски и културни активности; услуги на забава особено филм, музика, спортови, видео и телевизиска забава; објавување на печатени материјали [освен за рекламирање] во електронска форма; обезбедување видеа, игри и музика преку безжична мрежа за мобилни телефони; обезбедување дигитална музика од Интернет; обезбедување мултимедијални забавни услуги преку вебсајт; обезбедување филмови што не може да се даунлодираат; обезбедување игри на Интернет [што не може да се даунлодираат]; обезбедување на аудио и визуелни медиуми преку комуникациски мрежи [што не може да се даунлодираат] кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер, софтвер и бази на податоци; одржување на софтвер; технички совет; складирање на електронски податоци; изнајмување на опрема за обработка на податоци; дизајнирање на веб страни за трети лица; обезбедување софтвер како услуга за употреба во врска со пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина; обезбедување времена употреба на софтвер за емитување, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и

аудиовизуелна содржина што не може да се даунлодира

(210) **TM 2017/768** (220) 01/08/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

STREAMON

(591) магента и бела
(531) 26.01.10;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава: апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци; машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компакт дискови, ДВД и други медиуми за дигитално снимање; компјутерски софтвер; електронски складирани податоци (што може да се даунлодираат); електронски публикации (што може да се даунлодираат) кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; прибирање, систематизација, компилација и анализа на деловни податоци и информации складирани

во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба (исто така и преку Интернет и други комуникациски мрежи), во врска со погореспоменатите стоки во класа 9; претплатници на пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина; обезбедување претплатнички услуги за пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина за трети страни кл. 38 телекомуникации; услуги на агенции за печат; изнајмување на телекомуникациска опрема; информации за телекомуникации; стриминг на аудио и видео материјал на Интернет; радиодифузија, имено аплодирање, испраќање, прикажување, обележување, блогирање, споделување или на поинаков начин обезбедување на електронски медиуми или информации преку Интернет или други комуникациски мрежи; дигитален и електронски пренос на глас, податоци, звук, слики, аудио и видео содржина, како и на пораки кл. 41 образование; обука; забава; спортски и културни активности; услуги на забава особено филм, музика, спортови, видео и телевизиска забава; објавување на печатени материјали [освен за рекламирање] во електронска форма; обезбедување видеа, игри и музика преку безжична мрежа за мобилни телефони; обезбедување дигитална музика од Интернет; обезбедување мултимедијални забавни услуги преку вебсајт; обезбедување филмови што не може да се даунлодираат; обезбедување игри на Интернет [што не може да се даунлодираат]; обезбедување на аудио и визуелни медиуми преку комуникациски мрежи [што не може да се даунлодираат] кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски

хардвер, софтвер и бази на податоци; одржување на софтвер; технички совет; складирање на електронски податоци; изнајмување на опрема за обработка на податоци; дизајнирање на веб страни за трети лица; обезбедување софтвер како услуга за употреба во врска со пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина; обезбедување времена употреба на софтвер за емитување, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина што не може да се даунлодира

(210) **TM 2017/776** (220) 03/08/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Hankook SMaRT TERRAIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; велосипедски гуми; надворешни гуми за пневматски гуми; обвивки за гуми; гуми за мотоцикли; внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми); внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи за багаж на возила; пневматски гуми; опрема за поправка на внатрешни гуми; бандажи за тркала на возила; покривки на седла за велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; сигурносни појаси за седишта на возила; возила (сопирачки сегменти за возила); амортизери за возила; носачи за скии на автомобили; шилци за тркала;

клинови за гуми; гуми за возила; тврди гуми за возила; шарки на вулканизирани гуми; шарки на возила [ролерски траки]; шарки на возила [тракторски тип]; тубелес гуми за велосипеди; тубелес гуми за мотоцикли; вентили за гуми на возила; гуми за тркала на возила

(210) **TM 2017/777** (220) 03/08/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Guangdong Saiman Investment Co., Ltd**
Room 405B, Zibian Building 2, No. 48
Chenjiaci Avenue Liwan District, Guangzhou, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.04.17;27.05.24;27.05.25
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 Презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба; Рекламирање [огласување]; Комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; Агенции за увоз и извоз; Промовирање на продажбата за трети лица; маркетинг; Обезбедување на он-лајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; Консултации за раководење со персонал; Оптимизација на истражувачите за промоција на продажбата; Барање спонзорства

(210) **TM 2017/784** (220) 08/08/2017
(442) 31/10/2017

(731) **Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-импорт Кочани**

ул. „Штипски пат“ бб, 2300, Кочани, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



Peppabell

(591) темноцрвна, зелена, црна, бела

(531) 05.09.15;25.01.19;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 зеленчук конзервиран, зеленчук варен, зеленчук сушен, ферментирана зеленчукова храна (кимши), замрзнато овошје конзервирано овошје кандирано овошје, овошни желеа, туршија, туршија лута и многу зачинета, мармалад, овошни салати, џемови, овошни каши, масти за јадење, масла за јадење, печурки конзервирани, месо, месоконзервирано, сланина, риба (производи за исхрана направени од риба), риба (филети од риба), риби во конзерви, морски алги, морски јастози што не се живи, морски ракови што не се живи, млеко, млечни пијалаци во кои преовладува млеко, сирење, тофу (сирење од соја), маслинки конзервирани, маслиново масло за исхрана
кл. 30 туршија од овошје, лути индиски зачини и шеќер (додатоци на исхрана), конзервирање храна (сол за конзервирање храна), сос (доматен сос), овошни желеа и сосеви, оцет, шеќер, чај, ориз, кечап, сосеви, брашно, леб, мед, сол, ароматични

градинарски тревки конзервирани, шафран (зачини)

кл. 31 пиперки (растенија), зеленчук свеж, тиквички, зелена салата, винова лоза, овошје свежо, остатоци од овошје, каша од овошје, ситни овошја без семки во свежа состојба, цитруси (јужни овошја), билки свежи (градинарски билки свежи), семиња (растителни семиња), растенија, зрна (семе), семе од житарици, необработено, печурки свежи, мицелиум за размножување на печурки, тартуфи свежи, маслинки свежи, јаткасто овошје, ориз необработен

(210) ТМ 2017/791

(220) 04/08/2017

(442) 31/10/2017

(731) **ACCOR**

82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, FR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) темно зелена, светло зелена

(531) 26.04.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотели, мотели, оперативни хотелски комплекси; хотелски услуги, ресторан; обезбедување на услуги за храна и пијалаци; услуги на кафетерија, чајџилница, барови (освен клубови); привремено сместување; туристички домови; услуги за резервирање



на хотелски соби за патници; услуги за резервирање на привремено сместување;

(не-деловни) консултации и совети во областа на хотелите и рестораните

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	3	TM 2017/0542	5	TM 2017/0210	5	TM 2017/0438
1	TM 2015/0363	3	TM 2017/0724	5	TM 2017/0213	5	TM 2017/0439
1	TM 2016/0784	4	TM 2017/0191	5	TM 2017/0219	5	TM 2017/0440
1	TM 2017/0119	4	TM 2017/0192	5	TM 2017/0260	5	TM 2017/0464
1	TM 2017/0210	4	TM 2017/0339	5	TM 2017/0261	5	TM 2017/0480
1	TM 2017/0343	4	TM 2017/0355	5	TM 2017/0262	5	TM 2017/0498
1	TM 2017/0422	5	TM 2015/0363	5	TM 2017/0263	5	TM 2017/0568
1	TM 2017/0423	5	TM 2015/1032	5	TM 2017/0264	5	TM 2017/0598
1	TM 2017/0424	5	TM 2015/1033	5	TM 2017/0266	5	TM 2017/0723
2	TM 2016/0784	5	TM 2016/0922	5	TM 2017/0276	5	TM 2017/0724
2	TM 2017/0079	5	TM 2017/0070	5	TM 2017/0303	6	TM 2015/0642
2	TM 2017/0343	5	TM 2017/0075	5	TM 2017/0332	6	TM 2017/0082
2	TM 2017/0725	5	TM 2017/0100	5	TM 2017/0333	6	TM 2017/0096
3	TM 2017/0076	5	TM 2017/0101	5	TM 2017/0334	6	TM 2017/0097
3	TM 2017/0083	5	TM 2017/0110	5	TM 2017/0347	6	TM 2017/0132
3	TM 2017/0100	5	TM 2017/0112	5	TM 2017/0351	7	TM 2017/0191
3	TM 2017/0166	5	TM 2017/0116	5	TM 2017/0353	8	TM 2017/0083
3	TM 2017/0181	5	TM 2017/0119	5	TM 2017/0355	9	TM 2017/0070
3	TM 2017/0192	5	TM 2017/0131	5	TM 2017/0388	9	TM 2017/0124
3	TM 2017/0276	5	TM 2017/0165	5	TM 2017/0407	9	TM 2017/0125
3	TM 2017/0343	5	TM 2017/0173	5	TM 2017/0414	9	TM 2017/0214
3	TM 2017/0347	5	TM 2017/0183	5	TM 2017/0415	9	TM 2017/0309
3	TM 2017/0355	5	TM 2017/0188	5	TM 2017/0422	9	TM 2017/0354
3	TM 2017/0456	5	TM 2017/0189	5	TM 2017/0423	9	TM 2017/0402
3	TM 2017/0540	5	TM 2017/0203	5	TM 2017/0424	9	TM 2017/0765
3	TM 2017/0541	5	TM 2017/0204	5	TM 2017/0429	9	TM 2017/0767

9	TM 2017/0768	20	TM 2016/0542	27	TM 2017/0097	30	TM 2017/0127
10	TM 2017/0070	20	TM 2017/0082	27	TM 2017/0132	30	TM 2017/0171
10	TM 2017/0112	20	TM 2017/0096	28	TM 2017/0082	30	TM 2017/0236
10	TM 2017/0181	20	TM 2017/0097	28	TM 2017/0096	30	TM 2017/0297
10	TM 2017/0483	20	TM 2017/0121	28	TM 2017/0097	30	TM 2017/0343
10	TM 2017/0498	20	TM 2017/0132	28	TM 2017/0132	30	TM 2017/0346
11	TM 2017/0354	20	TM 2017/0267	28	TM 2017/0265	30	TM 2017/0432
11	TM 2017/0355	20	TM 2017/0473	28	TM 2017/0402	30	TM 2017/0447
11	TM 2017/0590	21	TM 2016/0542	29	TM 2014/1349	30	TM 2017/0454
12	TM 2017/0205	21	TM 2017/0059	29	TM 2017/0061	30	TM 2017/0455
12	TM 2017/0416	21	TM 2017/0082	29	TM 2017/0073	30	TM 2017/0492
12	TM 2017/0624	21	TM 2017/0096	29	TM 2017/0074	30	TM 2017/0568
12	TM 2017/0762	21	TM 2017/0097	29	TM 2017/0084	30	TM 2017/0576
12	TM 2017/0763	21	TM 2017/0132	29	TM 2017/0174	30	TM 2017/0577
12	TM 2017/0776	21	TM 2017/0182	29	TM 2017/0175	30	TM 2017/0578
14	TM 2017/0214	21	TM 2017/0402	29	TM 2017/0176	30	TM 2017/0587
16	TM 2015/0363	22	TM 2017/0082	29	TM 2017/0177	30	TM 2017/0591
16	TM 2015/0641	22	TM 2017/0096	29	TM 2017/0178	30	TM 2017/0784
16	TM 2017/0077	22	TM 2017/0097	29	TM 2017/0179	31	TM 2017/0084
16	TM 2017/0079	22	TM 2017/0132	29	TM 2017/0180	31	TM 2017/0492
16	TM 2017/0082	24	TM 2017/0082	29	TM 2017/0297	31	TM 2017/0568
16	TM 2017/0096	24	TM 2017/0096	29	TM 2017/0304	31	TM 2017/0587
16	TM 2017/0097	24	TM 2017/0097	29	TM 2017/0305	31	TM 2017/0625
16	TM 2017/0122	24	TM 2017/0132	29	TM 2017/0343	31	TM 2017/0784
16	TM 2017/0132	24	TM 2017/0402	29	TM 2017/0390	32	TM 2017/0275
16	TM 2017/0253	24	TM 2017/0473	29	TM 2017/0399	32	TM 2017/0361
16	TM 2017/0268	24	TM 2017/0575	29	TM 2017/0492	32	TM 2017/0362
16	TM 2017/0392	25	TM 2017/0077	29	TM 2017/0576	32	TM 2017/0363
16	TM 2017/0398	25	TM 2017/0342	29	TM 2017/0577	32	TM 2017/0364
16	TM 2017/0402	25	TM 2017/0403	29	TM 2017/0578	32	TM 2017/0365
17	TM 2016/0784	25	TM 2017/0443	29	TM 2017/0587	32	TM 2017/0366
17	TM 2017/0735	25	TM 2017/0473	29	TM 2017/0589	32	TM 2017/0371
17	TM 2017/0736	25	TM 2017/0500	29	TM 2017/0784	32	TM 2017/0372
18	TM 2016/0542	25	TM 2017/0501	30	TM 2016/0214	32	TM 2017/0373
18	TM 2017/0473	25	TM 2017/0564	30	TM 2017/0061	32	TM 2017/0374
18	TM 2017/0575	25	TM 2017/0575	30	TM 2017/0084	32	TM 2017/0375
18	TM 2017/0629	25	TM 2017/0629	30	TM 2017/0101	32	TM 2017/0376
19	TM 2016/0784	27	TM 2017/0082	30	TM 2017/0123	32	TM 2017/0377
19	TM 2017/0055	27	TM 2017/0096	30	TM 2017/0126	32	TM 2017/0378



32	TM 2017/0379	34	TM 2017/0582	35	TM 2017/0286	36	TM 2017/0196
32	TM 2017/0400	34	TM 2017/0615	35	TM 2017/0287	36	TM 2017/0269
32	TM 2017/0401	35	TM 2014/1349	35	TM 2017/0288	36	TM 2017/0270
32	TM 2017/0402	35	TM 2015/0157	35	TM 2017/0289	36	TM 2017/0271
32	TM 2017/0430	35	TM 2015/0158	35	TM 2017/0290	36	TM 2017/0272
32	TM 2017/0436	35	TM 2015/0535	35	TM 2017/0291	36	TM 2017/0273
32	TM 2017/0437	35	TM 2015/0959	35	TM 2017/0292	36	TM 2017/0402
32	TM 2017/0519	35	TM 2016/0965	35	TM 2017/0293	36	TM 2017/0410
32	TM 2017/0520	35	TM 2017/0079	35	TM 2017/0297	37	TM 2017/0402
33	TM 2016/0965	35	TM 2017/0082	35	TM 2017/0307	37	TM 2017/0624
33	TM 2017/0249	35	TM 2017/0096	35	TM 2017/0308	38	TM 2017/0277
33	TM 2017/0250	35	TM 2017/0097	35	TM 2017/0383	38	TM 2017/0278
33	TM 2017/0274	35	TM 2017/0098	35	TM 2017/0392	38	TM 2017/0279
33	TM 2017/0391	35	TM 2017/0099	35	TM 2017/0402	38	TM 2017/0280
33	TM 2017/0398	35	TM 2017/0100	35	TM 2017/0454	38	TM 2017/0281
33	TM 2017/0402	35	TM 2017/0101	35	TM 2017/0455	38	TM 2017/0282
33	TM 2017/0459	35	TM 2017/0121	35	TM 2017/0459	38	TM 2017/0283
33	TM 2017/0460	35	TM 2017/0122	35	TM 2017/0460	38	TM 2017/0284
33	TM 2017/0461	35	TM 2017/0124	35	TM 2017/0461	38	TM 2017/0285
33	TM 2017/0463	35	TM 2017/0125	35	TM 2017/0463	38	TM 2017/0286
33	TM 2017/0467	35	TM 2017/0132	35	TM 2017/0467	38	TM 2017/0287
33	TM 2017/0468	35	TM 2017/0165	35	TM 2017/0468	38	TM 2017/0288
33	TM 2017/0469	35	TM 2017/0172	35	TM 2017/0469	38	TM 2017/0289
33	TM 2017/0588	35	TM 2017/0192	35	TM 2017/0473	38	TM 2017/0290
34	TM 2017/0168	35	TM 2017/0194	35	TM 2017/0554	38	TM 2017/0291
34	TM 2017/0169	35	TM 2017/0195	35	TM 2017/0588	38	TM 2017/0292
34	TM 2017/0298	35	TM 2017/0196	35	TM 2017/0616	38	TM 2017/0293
34	TM 2017/0354	35	TM 2017/0253	35	TM 2017/0621	38	TM 2017/0402
34	TM 2017/0381	35	TM 2017/0267	35	TM 2017/0622	38	TM 2017/0425
34	TM 2017/0382	35	TM 2017/0268	35	TM 2017/0625	38	TM 2017/0631
34	TM 2017/0389	35	TM 2017/0277	35	TM 2017/0631	38	TM 2017/0767
34	TM 2017/0404	35	TM 2017/0278	35	TM 2017/0767	38	TM 2017/0768
34	TM 2017/0413	35	TM 2017/0279	35	TM 2017/0768	39	TM 2014/1349
34	TM 2017/0472	35	TM 2017/0280	35	TM 2017/0777	39	TM 2015/0971
34	TM 2017/0565	35	TM 2017/0281	36	TM 2015/0971	39	TM 2017/0254
34	TM 2017/0566	35	TM 2017/0282	36	TM 2017/0098	39	TM 2017/0255
34	TM 2017/0567	35	TM 2017/0283	36	TM 2017/0099	39	TM 2017/0304
34	TM 2017/0579	35	TM 2017/0284	36	TM 2017/0194	39	TM 2017/0305
34	TM 2017/0581	35	TM 2017/0285	36	TM 2017/0195	39	TM 2017/0390

39	TM 2017/0459	41	TM 2017/0358	42	TM 2017/0281	43	TM 2017/0297
39	TM 2017/0460	41	TM 2017/0383	42	TM 2017/0282	43	TM 2017/0348
39	TM 2017/0461	41	TM 2017/0398	42	TM 2017/0283	43	TM 2017/0383
39	TM 2017/0463	41	TM 2017/0402	42	TM 2017/0284	43	TM 2017/0398
39	TM 2017/0468	41	TM 2017/0403	42	TM 2017/0285	43	TM 2017/0402
39	TM 2017/0469	41	TM 2017/0443	42	TM 2017/0286	43	TM 2017/0454
39	TM 2017/0589	41	TM 2017/0500	42	TM 2017/0287	43	TM 2017/0455
39	TM 2017/0616	41	TM 2017/0501	42	TM 2017/0288	43	TM 2017/0589
39	TM 2017/0624	41	TM 2017/0517	42	TM 2017/0289	43	TM 2017/0616
40	TM 2016/0930	41	TM 2017/0621	42	TM 2017/0290	43	TM 2017/0621
40	TM 2017/0267	41	TM 2017/0622	42	TM 2017/0291	43	TM 2017/0622
40	TM 2017/0392	41	TM 2017/0631	42	TM 2017/0292	43	TM 2017/0791
40	TM 2017/0402	41	TM 2017/0767	42	TM 2017/0293	44	TM 2017/0165
41	TM 2015/0535	41	TM 2017/0768	42	TM 2017/0304	44	TM 2017/0181
41	TM 2015/0971	42	TM 2017/0048	42	TM 2017/0305	44	TM 2017/0296
41	TM 2016/0683	42	TM 2017/0124	42	TM 2017/0767	44	TM 2017/0349
41	TM 2017/0048	42	TM 2017/0125	42	TM 2017/0768	44	TM 2017/0350
41	TM 2017/0077	42	TM 2017/0165	43	TM 2015/0157	44	TM 2017/0390
41	TM 2017/0165	42	TM 2017/0194	43	TM 2015/0158	44	TM 2017/0596
41	TM 2017/0168	42	TM 2017/0195	43	TM 2015/0959	44	TM 2017/0625
41	TM 2017/0169	42	TM 2017/0196	43	TM 2015/0971	45	TM 2015/0959
41	TM 2017/0214	42	TM 2017/0277	43	TM 2016/0965	45	TM 2017/0048
41	TM 2017/0254	42	TM 2017/0278	43	TM 2017/0048	45	TM 2017/0113
41	TM 2017/0255	42	TM 2017/0279	43	TM 2017/0254		
41	TM 2017/0268	42	TM 2017/0280	43	TM 2017/0255		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2014/1349
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2015/157
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2015/158
Палензовска Електролуks Силвана	МК/Т/ 2015/363



Друштво за консалтинг, менаџмент и услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/535
Друштво за производство и трговија „АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/641
Друштво за производство и трговија „АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/642
Трговско друштво за трговија и услуги Василески Климе ФИЛИП Охрид ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/959
Друштво за туризам и угостителство ЛАГУНА ЦЕТ ПЛУС ДООЕЛ Струмица	МК/Т/ 2015/971
NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.	МК/Т/ 2015/1032
NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.	МК/Т/ 2015/1033
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2016/214
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/542
Влатко Павлески	МК/Т/ 2016/683
Металотехника доо Скопје	МК/Т/ 2016/784
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/922
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/930
Трампевски Томе and ДПТУ ТОМЕ И СРЕБРЕ ДОО увоз-извоз Битола	МК/Т/ 2016/965
Здружение на граѓани за згрижување и развој на деца без родители ШИЛДС ХАИ-ШТИТОВИ ГОРЕ Скопје	МК/Т/ 2017/48
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/55
Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation	МК/Т/ 2017/59
Piquante Brands International (Pty) Ltd.	МК/Т/ 2017/61
Reckitt & Colman (Overseas) Limited	МК/Т/ 2017/70
ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/73
ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/74
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	МК/Т/ 2017/75
Amouage SAOC	МК/Т/ 2017/76
Автомобилстичка Федерација на Македонија	МК/Т/ 2017/77
Тродат Печат Гравер	МК/Т/ 2017/79
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/82
LRC Products Limited	МК/Т/ 2017/83
Kraft Foods Group Brands LLC	МК/Т/ 2017/84
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/96
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/97
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	МК/Т/ 2017/98
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	МК/Т/ 2017/99

Друштво за производство, трговија и услуги БУХАРИ ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2017/100
Друштво за производство, трговија и услуги БУХАРИ ШОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2017/101
PHARMACEUTICAL BALKANS DOO NOVI BECAJ	МК/Т/ 2017/110
Ivax International B.V.	МК/Т/ 2017/112
Јела Бошковиќ Огњаноска	МК/Т/ 2017/113
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2017/116
BASF Agro B.V, Arnhem (NL)	МК/Т/ 2017/119
Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово	МК/Т/ 2017/121
Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово	МК/Т/ 2017/122
KELLOGG COMPANY	МК/Т/ 2017/123
Друштво за информатички услуги КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2017/124
Друштво за информатички услуги КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2017/125
Unilever N.V.	МК/Т/ 2017/126
Unilever N.V.	МК/Т/ 2017/127
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2017/131
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/132
Друштво за застапување и маркетинг ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/165
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation	МК/Т/ 2017/166
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/ 2017/168
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/ 2017/169
Unilever N.V.	МК/Т/ 2017/171
Друштво за трговија на спортска опрема, услуги и спортски инженеринг Спорт М ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2017/172
Swiss Pharma International AG	МК/Т/ 2017/173
Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/ 2017/174
Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/ 2017/175
Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/ 2017/176
Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/ 2017/177
Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/ 2017/178
Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/ 2017/179
Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/ 2017/180



Струмица	
Друштво за естетски услуги ПРИВЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/181
КАЛИН ГРОУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/182
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	МК/Т/ 2017/183
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/188
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/189
ФУКС МАК	МК/Т/ 2017/191
Друштво за производство трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/192
The Headhunter SHPK	МК/Т/ 2017/194
The Headhunter SHPK	МК/Т/ 2017/195
The Headhunter SHPK	МК/Т/ 2017/196
Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD	МК/Т/ 2017/203
Tovarystvo z obmezenoiu vidpovidalnistiu ARTERIUM LTD	МК/Т/ 2017/204
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY	МК/Т/ 2017/205
Belchim Crop Protection naamloze vennootschap (joint stock company, organized and existing under the laws of Belgium)	МК/Т/ 2017/210
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2017/213
CLEOPATRA PARTNERS LIMITED	МК/Т/ 2017/214
Novo Nordisk A/S	МК/Т/ 2017/219
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/236
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2017/249
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2017/250
Друштво за проектирање инженеринг и трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2017/253
Мартин Менковски	МК/Т/ 2017/254
Мартин Менковски	МК/Т/ 2017/255
NOVARTIS AG,	МК/Т/ 2017/260
NOVARTIS AG,	МК/Т/ 2017/261
NOVARTIS AG,	МК/Т/ 2017/262
СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/263
СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/264
Hasbro, Inc.	МК/Т/ 2017/265
Pfizer Inc.	МК/Т/ 2017/266
Мебел-Ви ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/267

„Кликер Маркеинг“ дооел	МК/Т/ 2017/268
SILVER GROUP LTD	МК/Т/ 2017/269
SILVER GROUP LTD	МК/Т/ 2017/270
SILVER GROUP LTD	МК/Т/ 2017/271
SILVER GROUP LTD	МК/Т/ 2017/272
SILVER GROUP LTD	МК/Т/ 2017/273
Diageo Scotland Limited	МК/Т/ 2017/274
Златевски Љубиша	МК/Т/ 2017/275
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2017/276
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/277
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/278
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/279
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/280
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/281
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/282
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/283
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/284
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/285
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/286
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/287
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/288
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/289
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/290
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/291
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/292
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/293
СПЕКТРА БЈУТИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/296
ТРНИЦА ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша	МК/Т/ 2017/297
I.J. Tobacco Industry FZE	МК/Т/ 2017/298
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2017/303
Трговско друштво за производство, промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/304
Трговско друштво за производство, промет и услуги „ВЕРОПУЛОС“ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/305
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2017/307
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛКИРИ - НОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2017/308
SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of Japan,	МК/Т/ 2017/309



Manufacturers and Merchants of,	
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2017/332
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2017/333
Трговско друштво за трговија и услуги ПАНТЕР ФАКС Олег дооел експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2017/334
Idealism Industries FZE	МК/Т/ 2017/339
Base London Limited	МК/Т/ 2017/342
Enrico Giotti S.P.A.	МК/Т/ 2017/343
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH	МК/Т/ 2017/346
Друштво за трговија и услуги РСИ МРЕЖА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/347
Друштво за угостителство и услуги РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/348
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)	МК/Т/ 2017/349
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)	МК/Т/ 2017/350
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2017/351
Novartis AG	МК/Т/ 2017/353
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/ 2017/354
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2017/355
Друштво за трговија и услуги ДИМА Димче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2017/358
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/361
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/362
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/363
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/364
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/365
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/366
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/371
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/372
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/373
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/374
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/375
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/376
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/377
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/378
Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје	МК/Т/ 2017/379
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/381
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/382
Друштво за трговија и услуги КЛАУСТРОФОБИЈА ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/383
Novartis AG	МК/Т/ 2017/388
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/389
НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2017/390

ДПТ Повардарие-Аневски дооел Штип	МК/Т/ 2017/391
Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО скопје	МК/Т/ 2017/392
СОЛУН И ИВАН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/398
PepsiCo, Inc.	МК/Т/ 2017/399
ROCKSTAR, INC.	МК/Т/ 2017/400
ROCKSTAR, INC.	МК/Т/ 2017/401
Merit Turizm Yatirim ve İşletme Anonim Şirketi	МК/Т/ 2017/402
NBA Properties, Inc.	МК/Т/ 2017/403
British American Tobacco (Brands) Limited,	МК/Т/ 2017/404
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2017/407
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА	МК/Т/ 2017/410
BMJ Industries FZCO	МК/Т/ 2017/413
B.Braun Melsungen AG	МК/Т/ 2017/414
B.Braun Melsungen AG	МК/Т/ 2017/415
The Goodyear Tire & Rubber Company	МК/Т/ 2017/416
DESERT KING CHILE S.A.	МК/Т/ 2017/422
DESERT KING CHILE S.A.	МК/Т/ 2017/423
DESERT KING CHILE S.A.	МК/Т/ 2017/424
FASHION ONE TELEVISION LLC	МК/Т/ 2017/425
Bayer Intellectual Property GmbH	МК/Т/ 2017/429
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2017/430
KELLOGG COMPANY	МК/Т/ 2017/432
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2017/436
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2017/437
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2017/438
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2017/439
АМИКУС ФАРМА ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/440
NBA Properties, Inc.	МК/Т/ 2017/443
GRAND CANDY LLC	МК/Т/ 2017/447
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2017/454
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2017/455
TPK d.o.o.	МК/Т/ 2017/456
Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи РКМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/459
Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи РКМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/460
Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични	МК/Т/ 2017/461



производи РКМ ДООЕЛ Скопје	
Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи РКМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/463
NOVARTIS AG,	МК/Т/ 2017/464
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2017/467
Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи РКМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/468
Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи РКМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/469
British American Tobacco (Brands) Limited,	МК/Т/ 2017/472
SAGA FURS OYJ	МК/Т/ 2017/473
LAINCO, S.A.	МК/Т/ 2017/480
Друштво за очна оптика и услуги ДИОПТРА ОПТИКС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/483
Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИСЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2017/492
Biocon Limited	МК/Т/ 2017/498
NBA Properties, Inc.	МК/Т/ 2017/500
NBA Properties, Inc.	МК/Т/ 2017/501
Лидија Балтовска	МК/Т/ 2017/517
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2017/519
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2017/520
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2017/540
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2017/541
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2017/542
ALDI GmbH & Co. KG	МК/Т/ 2017/554
K-Swiss Inc.	МК/Т/ 2017/564
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/565
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/566
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/567
ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/568
BONATTI D.O.O	МК/Т/ 2017/575
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge	МК/Т/ 2017/576
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge	МК/Т/ 2017/577
ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge	МК/Т/ 2017/578
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/579
Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/581
VISTROS INTL FZC	МК/Т/ 2017/582
КАМ ДОО	МК/Т/ 2017/587
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2017/588

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	МК/Т/ 2017/589
Research, Investment & Development S.A.L. (Holding)	МК/Т/ 2017/590
Research, Investment & Development S.A.L. (Holding)	МК/Т/ 2017/591
Друштво за трговија и услуги СТУДИО ХАИР ХАУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/596
E.I. du Pont de Nemours and Company	МК/Т/ 2017/598
VISTROS INTL FZC	МК/Т/ 2017/615
КАМФУД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/616
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2017/621
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2017/622
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2017/624
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2017/625
Djordans Ltd.	МК/Т/ 2017/629
Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2017/631
BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2017/723
BELUPO Iijakovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2017/724
Akzo Nobel Coatings International B.V.	МК/Т/ 2017/725
CPFilms Inc., (A corporation of the State of Delaware, USA)	МК/Т/ 2017/735
CPFilms Inc., (A corporation of the State of Delaware, USA)	МК/Т/ 2017/736
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	МК/Т/ 2017/762
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	МК/Т/ 2017/763
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd	МК/Т/ 2017/765
Deutsche Telekom AG	МК/Т/ 2017/767
Deutsche Telekom AG	МК/Т/ 2017/768
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd	МК/Т/ 2017/776
Guangdong Saiman Investment Co., Ltd	МК/Т/ 2017/777
Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-импорт Кочани	МК/Т/ 2017/784
ACCOR	МК/Т/ 2017/791

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **25042** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2004/803 (220) 20/10/2004
(181) 20/10/2014
(450) 31/10/2017

(732) **Републички центар за помош на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА - Скопје**
ул."11 Октомври" бр.42-а, 1000 Скопје, МК
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)




-ПОРАКА-

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги за лица со ментален хендикеп, медицински услуги за хендикепирани лица, хигиенска нега на лица со ментален хендикеп, хигиенска нега на лица со пречки во развојот, услуги за задоволување на потребите на лицата со пречки во развојот, услуги за задоволување на потребите на лицата со ментален хендикеп, услуги за задоволување на потребите на хендикепирани лица
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **25009** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2008/1629 (220) 28/10/2008
(181) 28/10/2018
(450) 31/10/2017

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited**
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрити; артикли за пушачи

(111) **25158** (151) 09/10/2017
(210) ТМ 2010/919 (220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/10/2017

(732) **Палензовска Електролуks Силвана**
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК
(540)




(591) бела, сина, сива, црна, жолта
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(111) **25011** (151) 12/09/2017
 (210) ТМ 2011/63 (220) 31/01/2011
 (181) 31/01/2021
 (450) 31/10/2017

(732) **Златевски Љубиша**
ул.Фазанерија 1/96, Гостивар, МК
 (540)



(591) црвена, жолта, сина, бела, црна
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода, и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **25105** (151) 20/09/2017
 (210) ТМ 2012/974 (220) 18/09/2012
 (181) 18/09/2022
 (450) 31/10/2017

(732) **Контимпекс Елена и друг ДОО - Скопје**
ул.Иво Л.Рибар 74-4/6, Скопје, МК
 (540)



Contimpex

(591) жолта основа со црни букви
 (554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 козметички производи

(111) **24956** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2013/1077 (220) 13/11/2013
 (181) 13/11/2023
 (450) 31/10/2017

(732) **Starbucks Corporation**
2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 чаеви и мешавини од чаеви; бонбони, имено, пеперминт бонбончиња со вкус на чај; мед во облик на лажица; пијалаци на база на чај од билки; пијалаци и концентрати, на база на чај и чај од билки, со вкус на овошје; замрзнати слаткарски производи со вкус на чај, чај од билки, и овошје; какао, чај од билки и чај што не е од билки; чај, какао и пијалаци; пијалаци направени со база од чоколадо во прав и пијалаци направени со база од ванила; сосови за додавање во пијалаци; чоколаден сируп; сирупи со вкус за додавање во пијалаци; спремен-за-пиене

чај; сладолед и замрзнати слаткарски производи, имено, сладолед, ледено млеко, замрзнат јогурт, замрзнати десерти на база на соја; бонбони и слаткарски производи имено, чоколадо, шеќер, зашеќерени бадеми, и замрзнати слаткарски производи; печени производи, имено, мафини, земички, бисквити, колачиња, тестенини и леб; прехранбени штангли, имено, прехранбени штангли на база на жито, и прехранбени штангли на база на овес; шеќер; зачин; мед; агава; ароматични (со вкус) сирупи за правење пијалаци

кл. 35 бизнис администрација; бизнис менаџмент; франшизинг; имено обезбедување на техничка помош во основањето и/или работењето на рестораните, бифеата, чајцилници и снек барови; услуги на малопродажни продавници во областа на: кафе, чај, какао, спакувана и подготвена храна, производи поврзани со чај како електрични и неелектрични апарати, предмети за домаќинство, кујнски прибор, стаклени предмети, предмети за подароци, плитки чинии, длабоки чинии, садови за складирање, скулптури, статуетки (фигурички), декоративни орнаменти, облека, свеќи, темјан, домашни мириси (ароми/парфеми), производи за лична нега, музички снимки и книги; дистрибутерства за трговија на големо, продавници со трговија на големо и услуги за порачување за трговија на големо во областа на: кафе, чај, какао, спакувана и подготвена храна, производи поврзани со чај како електрични и неелектрични апарати, предмети за домаќинство, кујнски прибор, стаклени предмети, предмети за подароци, плитки чинии, длабоки чинии, садови за складирање, скулптури, статуетки (фигурички), декоративни орнаменти, облека, свеќи, темјан, домашни мириси (ароми/парфеми), музички снимки и книги;

услуги за нарачка по пошта и услуги за нарачка по пошта преку каталог, услуги за компјутеризирани онлајн порачување, компјутеризирани онлајн услуги на мало преку директна покана од страна на продавачи/трговци насочени кон крајните корисници, услуги за онлајн порачување и онлајн услуги на продавница на мало сите во областа на: кафе, чај, какао, спакувана и подготвена храна, производи поврзани со чај како електрични и неелектрични апарати, предмети за домаќинство, кујнски прибор, стаклени предмети, предмети за подароци, плитки чинии, длабоки чинии, садови за складирање, скулптури, статуетки (фигурички), декоративни орнаменти, облека, свеќи, темјан, домашни мириси (ароми/парфеми), музички снимки и книги; компјутеризиран онлајн регистар за подароци и услуги за нарачување од регистар на подароци поврзани со истиот кл. 43 услуги на ресторан, бифе, кафетерија, снек бар, бар за чај и чајцилница, соба за чај; услуги на ресторани за изнесување на храна и услуги на ресторани за носење на храна; угостителски/кетеринг услуги; услуги за храна по договор; подготовка на храна и пијалаци

(111) 25019	(151) 12/09/2017
(210) ТМ 2014/179	(220) 21/02/2014
	(181) 21/02/2024
	(450) 31/10/2017

(732) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, TR

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, сина, бела, црна, зелена,
црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **25020** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2014/180 (220) 21/02/2014
(181) 21/02/2024
(450) 31/10/2017

**(732) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ
ШИРКЕТИ**

**Улабат Коју бр.16700, Карачабег Бурса,
TR**

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, сина, бела, црна, зелена,
црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(111) **25021** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2014/181 (220) 21/02/2014
(181) 21/02/2024
(450) 31/10/2017

**(732) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ
ШИРКЕТИ**

**Улабат Коју бр.16700, Карачабег Бурса,
TR**

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, сина, бела, црна, зелена,
жолта, црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(111) **24977** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2014/189 (220) 25/02/2014
(181) 25/02/2024
(450) 31/10/2017

**(732) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, CN**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 електронски цигари кои се употребуваа како замена за традиционални цигари; електронски цигари; полначи за електронски цигари кои се празни; тутун за цвакање; прашок од тутун, имено парен тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за тутун, кои не се за медицинска употреба

(111) **24981** (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2014/190 (220) 25/02/2014

(181) 25/02/2024

(450) 31/10/2017

(732) **Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.**

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, CN

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 електронски цигари кои се употребуваа како замена за традиционални цигари; електронски цигари; полначи за електронски цигари кои се празни; тутун за цвакање; прашок од тутун, имено парен тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за тутун, кои не се за медицинска употреба

(111) **24982** (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2014/191 (220) 25/02/2014

(181) 25/02/2024

(450) 31/10/2017

(732) **Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.**
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, CN

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 електронски цигари кои се употребуваа како замена за традиционални цигари; електронски цигари; полначи за електронски цигари кои се празни; тутун за цвакање; прашок од тутун, имено парен тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за тутун, кои не се за медицинска употреба

(111) **25149** (151) 10/10/2017

(210) ТМ 2014/224 (220) 04/03/2014

(181) 04/03/2024

(450) 31/10/2017

(732) **Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPARMA SpA**

Via Licinio 11- 22036 Erba (Co), IT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ACURMIL



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **25084** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2014/502 (220) 06/05/2014
(181) 06/05/2024
(450) 31/10/2017

**(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје**
**ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

PASCALIN

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошни
сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **25085** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2014/503 (220) 06/05/2014
(181) 06/05/2024
(450) 31/10/2017

**(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје**
**ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

PASCALIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошни
сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **24993** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2014/961 (220) 12/09/2014
(181) 12/09/2024
(450) 31/10/2017

**(732) Друштво за приредување игри на
среќа Државна видеолотарија на
Република Македонија - Касинос Аустрија
ДОО Скопје**
**ул. „8-ма Ударна Бригада број 14, 1000,
Скопје, МК**
(540)



(591) црвена, црна и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 приредување игри на среќа и забавни игри

(111) **24994** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2014/962 (220) 12/09/2014

(181) 12/09/2024

(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје**

ул. „8-ма Ударна Бригада број 14, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, зелена, жолта и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 приредување игри на среќа и забавни игри

(111) **25045** (151) 15/09/2017

(210) ТМ 2014/1023 (220) 26/09/2014

(181) 26/09/2024

(450) 31/10/2017

(732) **Атлас Релакс ДОО Скопје**
бул. Партизански одреди бр.74/19, Скопје, МК

(740) .

ул. Драгиша Мишовиќ 5/2-2, Скопје

(540)

Atlas Relax

(591) светла виолетова, темна виолетова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(111) **25048** (151) 15/09/2017

(210) ТМ 2014/1024 (220) 26/09/2014

(181) 26/09/2024

(450) 31/10/2017

(732) **Атлас Релакс ДОО Скопје**
бул. Партизански одреди бр.74/19, Скопје, МК

(740) .

ул. Драгиша Мишовиќ 5/2-2, Скопје

(540)

Атлас Центар

(591) светла виолетова, темна виолетова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(111) **24958** (151) 22/08/2017

(210) ТМ 2014/1329 (220) 09/12/2014

(181) 09/12/2024

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за земјоделство,
производство, услуги и трговија **ЗОЛА**
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз

с. Страцин-Кратово бб, Кратово, МК
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, кафеана, бела
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина, дивеч, месни
преработки

кл. 35 рекламирање

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање на стока

(111) **25044** (151) 21/09/2017

(210) ТМ 2015/343 (220) 27/03/2015

(181) 27/03/2025

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство трговија
транспорт и услуги **ТИМ КОРПОРЕЈШН**
ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
ул. Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, МК
(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 бар кодови (читач на бар кодови)

батерији, електрични

батерији, електрични за возила

видеокамери

видео екрани

дискови (компакт дискови) [аудио-видео]

дискови (компакт дискови) [меморија само за
читање]

дискови (оптички дискови)

звучници

компјутери

компјутери (печатачи за употреба со

компјутери)

компјутерски глумчиња (подлоги за

компјутерски глумчиња)

компјутерски мемории

компјутерски софтвер, снимен

компјутерски тастатури

компјутерско глумче [опрема за обрботка на
податоци]

конвертори, електрични

лаптоп компјутери

модеми

полначи за батерији

полначи за електрични батерији

потпирачи за рачни згобови што се користат

со компјутери

софтвер (компјутерски софтвер), снимен

слушалки

скенери опрема за [обработка на аподатоци]

телевизиски апарати

читач на бар кодови

кл. 42 давање простор за веб [интернет]

страници

компјутерско програмирање

креирање и одржување на веб [интернет]

страници за други

одржување (креирање и одржување) веб

[интернет] страници за други

(111) **25073** (151) 21/09/2017
(210) ТМ 2015/352 (220) 27/03/2015
(181) 27/03/2025
(450) 31/10/2017

(732) **S. C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

FLOWERS OASIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; восоци; препаати за отстранување восоци; одзатнувачи на одводи; сапуни, детергенти

(111) **25151** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/486 (220) 23/04/2015
(181) 23/04/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Медекс Груп ДООЕЛ Скопје**
50 Дивизија 26/3-3, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, црна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, канцелариски материјал; брошури; весници; грбови (хартиени); знаци (бројки и букви); известувања (покани); календари; карти; карти за играење; каталози; книги; книшки; моливи; острилки; налив пера; ножеви за хартија; нотеси; папки за документи; хартија за писма; плакати (постери); покривки за маса (хартиени); прибор за пишување; прирачници; проспекти; публикации; разгледници; часописи
кл. 25 облека, обувки; капи; блузи, вратоврски; кошули; ленти за глава; француски капи; спортска облека; сенила за капи; шамии; шапки; шалови
кл. 35 услуги за регистрација, препис, составување, систематизација на пишани комуникации и регистрации, собирање на статистики податоци како и објавување на текстови; огласување, рекламирање; истражувања; консултаци; пребарувања; односи со јавноста; маркетинг истражувања; испитувања на јавното мислење, анкети; советувања; изнајмување рекламен простор; компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); објавување рекламни текстови; организирање дејности; организирање изложби во комерцијални и рекламни цели; плакатирање (огласување)преписи на соопштенија; промоции; пропагандни дејности; маркетинг; рекламирање по пат на радио и телевизија; рекламна документација; рекламна хроника; рекламни огласи; рекламен материјал; уредување излози; ширење рекламен материјал; трактати (проспекти, печатени примероци)
кл. 41 организирање и водење конференции; организирање и водење конгреси; одржување приредби; пишување и објавување текстови, книги кои не се



реклмни; одржување и водење разговор; он-лајн публикување електронски книги и списанија; разонода; разонода по пат на радио и телевизија; организирање и водење семинари и симпозиуми; студија за снимање; изнајмување тонски снимки; филмови (производство и изнајмување)

(111) **25140** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2015/503 (220) 05/05/2015
(181) 05/05/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Мербак дооел увоз-извоз Скопје**
ул.Павел Шатев бр.2, Скопје, Центар, МК

(740) Диме Зафировски
ул.Јуриј Гагарин бр.21-2/10, Скопје
(540)



shoe shop CORNER (во
изглед)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на обувки

(111) **25093** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/513 (220) 07/05/2015
(181) 07/05/2025
(450) 31/10/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

LYSOBACT DUO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **25147** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/545 (220) 19/05/2015
(181) 19/05/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Cephalon UK Limited Ridings**
Ridings Point Whistler Drive, WF10 5HX
Castleford, West Yorkshire, United Kingdom,
UK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ABELCET

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 анти-инфективни состави

(111) **25113** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2015/626 (220) 12/06/2015
(181) 12/06/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Асоцијација за развој на спорт и**
култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола
ул. Браќа Мингови бр.18, Битола, МК
(540)



(591) портокалова, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **25007** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2015/892 (220) 03/09/2015
(181) 03/09/2025
(450) 31/10/2017

(732) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)



(591) сива и темно сива, светла и темна окер (554)

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и муштики за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална

дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) **25008** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2015/901 (220) 10/09/2015
(181) 10/09/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Иван Ѓорѓиев**

ул. Гоце Делчев бр.12, 2434, Ново Село, Струмица, МК

(540)



(591) окер, бела, црна, црвена, зелена (554)

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 5 додатоци на исхраната од горка диња

(111) **25010** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2015/916 (220) 15/09/2015
(181) 15/09/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Old Navy (ITM) Inc.,**

2 Folsom Street, San Francisco, California 94105, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **25137** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/923 (220) 15/09/2015
(181) 15/09/2025
(450) 31/10/2017

(732) Клиничка болница АЦИБАДЕМ
СИСТИНА Скопје
ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, МК
(540)

ACIBADEM SISTINA

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 здравствени центри

(111) **25138** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/924 (220) 15/09/2015
(181) 15/09/2025
(450) 31/10/2017

(732) Клиничка болница АЦИБАДЕМ
СИСТИНА Скопје
ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, МК
(540)

ACIBADEM | SISTINA

(591) сина и сива
(554)
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 44 здравствени центри

(111) **25136** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/925 (220) 15/09/2015
(181) 15/09/2025
(450) 31/10/2017

(732) Клиничка болница АЦИБАДЕМ
СИСТИНА Скопје
ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, МК
(540)

ACIBADEM
SISTINA

(591) сина и сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 здравствени центри

(111) **25132** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/1022 (220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025
(450) 31/10/2017

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**
Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460
Sarıyer/Istanbul, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

cyplos

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се прилагодени за употреба во медицината; храна за бебиња; лепливи

фластери; материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби; забарски восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(111) **25133** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/1023 (220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025
(450) 31/10/2017

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 Sarıyer/Istanbul, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

sanocef

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се прилагодени за употреба во медицината; храна за бебиња; лепливи фластери; материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби; забарски восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(111) **25134** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/1024 (220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025
(450) 31/10/2017

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 Sarıyer/Istanbul, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

messina

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се прилагодени за употреба во медицината; храна за бебиња; лепливи фластери; материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби; забарски восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(111) **25135** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2015/1025 (220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025
(450) 31/10/2017

(732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**

Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460 Sarıyer/Istanbul, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

cardofix

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се прилагодени за употреба во медицината; храна за бебиња; лепливи фластери; материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби; забарски восок; средства за дезинфекција; препарати



за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(111) **25065** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2015/1277 (220) 15/12/2015
(181) 15/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, трговија
и услуги КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ
Скопје**

**бул. 8-ми Септември бр. 16 - Хипер/кат2
Карпош, Скопје, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, плава и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;
производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи; руди
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

(111) **24988** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1288 (220) 17/12/2015
(181) 17/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, светло сина, розова
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции прилагодени за
медицинска употреба; додатоци во исхрана
за луѓето

(111) **24987** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1289 (220) 17/12/2015
(181) 17/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, светло сина, розова,
светло зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции прилагодени за
медицинска употреба; додатоци во исхрана
за луѓето

(111) **24986** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2015/1290 (220) 17/12/2015

(181) 17/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) Bayer Consumer Care AG

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(111) 24985 (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2015/1291 (220) 17/12/2015

(181) 17/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) Bayer Consumer Care AG

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розова,

светло зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(111) 24959 (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2015/1292 (220) 17/12/2015

(181) 17/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) Мебел-Ви ДООЕЛ

ул. Маркова бр. 23, 2310, Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пена со релаксирачки, комфортни и ортопедски својства; мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика
кл. 22 материјали за полнење (освен од гума или пластични материјали); сурови мекстилни влакнести материјали
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големо и мало со: Душеци,



душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пема со релаксирачки, комфортни и ортопедски својства; мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика; материјали за полнење (освен од гума или пластични материјали); сурови текстилни влакнести материјали; здружување, во корист на другите, овозможувајќи им на потрошувачите полесно да ги вадат и набават односните производи; сите горенаведени услуги може да се обезбедат во продавници за трговија на мало и големо, по пат на каталози за нарачка по пошта или со помош на електронски медиуми, на пример, по пат на веб страни или програми за купување по пат на телевизија

(111) **24980** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1293 (220) 18/12/2015
(181) 18/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Pierre Balmain S.A.**
44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PIERRE BALMAIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; стапови за одење и нивни делови; камшици и сарачки производи; кожа (необработена или полуобработена), егзотична кожа

(необработена или полуобработена) и имитации на кожа и артикли направени од овие материјали вклучувајќи но не ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, багаж, торби, торби за кампери, торби за планинари, торби за на плажа, паричници, бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, футроли за картички, држачи за картички, паричници за картички, сандачи, торби за носење, секојдневни торби, навлаки за чековни книшки, држачи за чековни книшки, паричници за чековни книшки, држачи за чекови, паричници за чекови (направени од кожа), торбички за монети, држачи за кредитни картички, торби за документи, торби за летови, ловечки торби (додатоци за лов), торби за облека за патување, торби за голф, рачни торби, ранци, држачи за лични карти, футроли за клучеви, држачи за клучеви, кожни водилки, кожни ремчиња, багаж, футроли за бележници, вечерни торби, торби за пренокување, држачи за пенкала, делови од рачен багаж, делови од багаж, чебни паричници, торбички, школски торби, кеси за пазарење, мали производи од кожа, куфери за облека, кожни торби за алат (празни), торби за пазарење, патни торби, неопходни работи за патување, патни пакети, патни куфери, патни несесери (од кожа), мали ковчези за производи за лична хигиена и паричници; крзно, црева за колбасици

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки (облека), облека за бебиња од текстил, костими за капење, бањарки (направени од фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, блузони, струкирани кошули, чизми, лептир машини, машка и женска детска облека направена од текстил, долна облека, гаќи, гаќи (облека), деловни кошули, деловни костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња, секојдневни блузони, секојдневна облека за долниот дел на телото,

секојдневни памучни панталони, секојдневни јакни, секојдневни панталони, секојдневни кошули, секојдневни здолништа, секојдневни панталони, секојдневни елеци, секојдневна облека, градска секојдневна облека, класични кошули, капути, перјани јакни, свечени капути, свечени панталони, свечени кошули, свечени чевли, свечени униформи, облека, фустани, домашни наметки, вечерни фустани, вечерни костуми, формални фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, формални скроени костуми, формални скроени панталони, формална облека, крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, облека за голф, свечени тоалети, шапки, домашни јакни, домашна облека, јакни, фармерки, тексас облека, облека за џогирање, џемпери, плетена облека, плетена облека (сечена и шиена), плетени маици, плетени блузи, трикотажа, плетена облека, комплети за бебиња (облека), кожни јакни, кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека, секојдневни панталони, женска долна облека (lingerie), долна облека, струкирани кошули со долги ракави, костуми за маскенбал, комплети папучи, комплети папучи направени од фротир, облека за трудници, украсни шалови, вратоврски, хулахопки, облека што се носи околу врат, ноќници, кошули за спиење, облека за спиење, маици со отворен врат, облека за надвор, надворешна (горна) облека, мантили, панталони, парки; џебни марамчиња, поло маици, поло блузи, пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека за дожд, готова облека за мажи и жени, шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање или за фудбал, чевли во кожа, кратки панталони, шорцеви, облека со кратки ракави, капи за туширање, здолништа, папучи, чорапи, спортски јакни, спортски маици, спортски чевли, спортска облека, спортска плетена облека, долги најлонски чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни

тренирки, капи за пливање, костуми за пливање, комплети за пливање, облека за пливање, скроена облека, маици без ракави (tank tops), маици со кратки ракави, кравати, горни елеци, облека за горниот дел на телото, панталони, поткошули, униформи, плетена облека од сомот, елеци, машки елеци, волнени украсни шалови, волнени шами, проткаени кошули, проткаени костуми

(111) **24979** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1294 (220) 18/12/2015
(181) 18/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Pierre Balmain S.A.**

44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

BALMAIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; стапови за одење и нивни делови; камшици и сарачки производи; кожа (необработена или полуобработена), екзотична кожа (необработена или полуобработена) и имитации на кожа и артикли направени од овие материјали вклучувајќи но не ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, багаж, торби, торби за кампери, торби за планинари, торби за на плажа, паричници, бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, футроли за картички, држачи за картички, паричници за картички, сандачи, торби за



носење, секојдневни торби, навлаки за чековни книшки, држачи за чековни книшки, паричници за чековни книшки, држачи за чекови, паричници за чекови (направени од кожа), торбички за монети, држачи за кредитни картички, торби за документи, торби за летови, ловечки торби (додатоци за лов), торби за облека за патување, торби за голф, рачни торби, ранци, држачи за лични карти, футроли за клучеви, држачи за клучеви, кожни водилки, кожни ремчиња, багаж, футроли за бележници, вечерни торби, торби за преноќување, држачи за пенкала, делови од рачен багаж, делови од багаж, чебни паричници, торбички, школски торби, кеси за пазарење, мали производи од кожа, куфери за облека, кожни торби за алат (празни), торби за пазарење, патни торби, неопходни работи за патување, патни пакети, патни куфери, патни несесери (од кожа), мали ковчежи за производи за лична хигиена и паричници; крзно, црева за колбасици

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки (облека), облека за бебиња од текстил, костими за капење, бањарки (направени од фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, блузони, струкирани кошули, чизми, лептир машини, машка и женска детска облека направена од текстил, долна облека, гаџи, гаџи (облека), деловни кошули, деловни костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња, секојдневни блузони, секојдневна облека за долниот дел на телото, секојдневни памучни панталони, секојдневни јакни, секојдневни панталони, секојдневни кошули, секојдневни здолништа, секојдневни панталони, секојдневни елеци, секојдневна облека, градска секојдневна облека, класични кошули, капути, перјани јакни, свечени капути, свечени панталони, свечени кошули, свечени чевли, свечени униформи, облека, фустани, домашни наметки, вечерни

фустани, вечерни костуми, формални фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, формални скроени костуми, формални скроени панталони, формална облека, крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, облека за голф, свечени тоалети, шапки, домашни јакни, домашна облека, јакни, фармерки, тексас облека, облека за џогирање, џемпери, плетена облека, плетена облека (сечена и шиена), плетени маици, плетени блузи, трикотажа, плетена облека, комплекти за бебиња (облека), кожни јакни, кожни гаџи, кожни панталони, кожна облека, секојдневни панталони, женска долна облека (lingerie), долна облека, струкирани кошули со долги ракави, костуми за маскенбал, комплекти папучи, комплекти папучи направени од фротир, облека за трудници, украсни шалови, вратоврски, хулахопки, облека што се носи околу врат, ноќници, кошули за спиење, облека за спиење, маици со отворен врат, облека за надвор, надворешна (горна) облека, мантили, панталони, парки; џебни марамчиња, поло маици, поло блузи, пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека за дожд, готова облека за мажи и жени, шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање или за фудбал, чевли во кожа, кратки панталони, шорцеви, облека со кратки ракави, капи за туширање, здолништа, папучи, чорапи, спортски јакни, спортски маици, спортски чевли, спортска облека, спортска плетена облека, долги најлонски чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни тренерки, капи за пливање, костуми за пливање, комплекти за пливање, облека за пливање, скроена облека, маици без ракави (tank tops), маици со кратки ракави, кравати, горни елеци, облека за горниот дел на телото, панталони, поткошули, униформи, плетена облека од сомот, елеци, машки елеци, волнени украсни шалови, волнени

шамии, проткаени кошули, проткаени костуми

(111) **24978** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1295 (220) 18/12/2015
(181) 18/12/2025
(450) 31/10/2017


(732) **Pierre Balmain S.A.**

44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; стапови за одење и нивни делови; камшици и сарачки производи; кожа (необработена или полуобработена), егзотична кожа (необработена или полуобработена) и имитации на кожа и артикли направени од овие материјали вклучувајќи но не ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, багаж, торби, торби за кампери, торби за планинари, торби за на плажа, паричници, бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, футроли за картички, држачи за картички, паричници за картички, сандаци, торби за носење, секојдневни торби, навлаки за чековни книшки, држачи за чековни книшки, паричници за чековни книшки, држачи за чекови, паричници за чекови (направени од

кожа), торбички за монети, држачи за кредитни картички, торби за документи, торби за летови, ловечки торби (додатоци за лов), торби за облека за патување, торби за голф, рачни торби, ранци, држачи за лични карти, футроли за клучеви, држачи за клучеви, кожни водилки, кожни ремчиња, багаж, футроли за бележници, вечерни торби, торби за пренокување, држачи за пенкала, делови од рачен багаж, делови од багаж, чебни паричници, торбички, школски торби, кеси за пазарење, мали производи од кожа, куфери за облека, кожни торби за алат (празни), торби за пазарење, патни торби, неопходни работи за патување, патни пакети, патни куфери, патни несесери (од кожа), мали ковчежи за производи за лична хигиена и паричници; крзно, црева за колбасици

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки (облека), облека за бебиња од текстил, костими за капење, бањарки (направени од фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, блузони, струкирани кошули, чизми, лептир машини, машка и женска детска облека направена од текстил, долна облека, гаџи, гаџи (облека), деловни кошули, деловни костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња, секојдневни блузони, секојдневна облека за долниот дел на телото, секојдневни памучни панталони, секојдневни јакни, секојдневни панталони, секојдневни кошули, секојдневни здолништа, секојдневни панталони, секојдневни елеци, секојдневна облека, градска секојдневна облека, класични кошули, капути, перјани јакни, свечени капути, свечени панталони, свечени кошули, свечени чевли, свечени униформи, облека, фустани, домашни наметки, вечерни фустани, вечерни костуми, формални фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, формални скроени костуми, формални скроени панталони, формална облека,

крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, облека за голф, свечени тоалети, шапки, домашни јакни, домашна облека, јакни, фармерки, тексас облека, облека за ڏогирање, ڏемпери, плетена облека, плетена облека (сечена и шиена), плетени маици, плетени блузи, трикотажа, плетена облека, комплети за бебиња (облека), кожни јакни, кожни гаџи, кожни панталони, кожна облека, секојдневни панталони, женска долна облека (lingerie), долна облека, струкирани кошули со долги ракави, костуми за маскенбал, комплети папучи, комплети папучи направени од фротир, облека за трудници, украсни шалови, вратоврски, хулахопки, облека што се носи околу врат, ноќници, кошули за спиење, облека за спиење, маици со отворен врат, облека за надвор, надворешна (горна) облека, мантили, панталони, парки; ڏебни марамчиња, поло маици, поло блузи, пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека за дожд, готова облека за мажи и жени, шалови, кошули, чевли, чевли за ڏогирање или за фудбал, чевли во кожа, кратки панталони, шорцеви, облека со кратки ракави, капи за туширање, здолништа, папучи, чорапи, спортски јакни, спортски маици, спортски чевли, спортска облека, спортска плетена облека, долги најлонски чорапи, костуми, трегери, ڏемпери, горни тренерки, капи за пливање, костуми за пливање, комплети за пливање, облека за пливање, скроена облека, маици без ракави (tank tops), маици со кратки ракави, кравати, горни елеци, облека за горниот дел на телото, панталони, поткошули, униформи, плетена облека од сомот, елеци, машки елеци, волнени украсни шалови, волнени шами, проткаени кошули, проткаени костуми

(111) **24976** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1296 (220) 18/12/2015

(181) 18/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) **YANMAR CO., LTD**

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 минерални масла и масти за индустриски цели (не за гориво); не-минерални масла и масти за индустриски цели (не за гориво); горива; восоци (суровини); ڏврсти лубриканти; сурова нафта или рафинирано масло; индустриско масло; моторно масло; лубрикант; масло за мотор со внатрешно согорување; масло за дизел гориво; лесно масло; бензин; запаливо масло;

гасно

гориво

кл. 7 земјоделски инструменти освен рачно-управувани, земјоделски машини, комбајн за жнеење, машина за пресадување ориз, врзувач; мобилна машина за сепарирање зрна, машина за лупење ориз, мотокултиватори, машини за сечење грмушки, машина за пресадување зеленчук, сечила за машини за сено, машина за жнеење пченка, култиватори (машини), плугови за копање, машини за лупење зрна, жетвари и врзувачи, жетвари и сепаратори, машини за сеење, машини за распрскување, машини за сепарирање зрна, косилки, мотори и погонски машини освен за копнени возила, делови и опрема за мотори и погонски машини од сите видови, дизел

мотори, бензински мотори, мотори за морски пловила или бродови, морски компресори, електрични мотори, лежиште за осовината на клип, клип, осовина на клип, прстен на клип, филтер за гориво, коленести вратила, цилиндар за мотори и погонски машини, издув за мотори и погонски машини, ремени за вентилаторот за мотори и погонски машини, вентилатори за мотори и погонски машини, инјектори на гориво за погонски машини, пригушувачи на издуви за мотори и погонски машини, радијатори (ладење) за мотори и погонски машини, уреди за палење мотори со внатрешно согорување, стартери за мотори и погонски машини, компресори, пумпи, машини со пумпи, топлинска пумпа на гас, пумпи за подмачкување, пумпа за инјектирање гориво, хидраулична пумпа, генератори на електрична енергија, генератори со дизел погонски машини, генератори со погонски машини на гас, соларни фотоволтаици, генератори на електрична енергија со системи за искористување на топлината од отпадот, градежни машини и апарати; машини и апарати за товарање/истоварање, делови и опрема за истите, багер, товарач со тркала, багер со лопата, булдожер, моторизирани носачи за сите терени, носач, машински елементи (кои не се за копнени возила) осовини, оски или вретена (кои не се за копнени возила), спојки за осовини или конектори (машински елементи кои не се за копнени возила), пренесувач на моќта и менувачи за машини (кои не се за копнени возила), компресори за снег или распрскувачи за снег, индустриски машини за риболов, потоплив чистач за мрежи за одгледување риби, машини за млечни производи, машини и апарати за пакување или завиткување, пренесувачи на моќта и менувачи за машини (кои не се за копнени возила), трактор, трактор за земјоделство

кл. 11 апарати за климатизација; системи за климатизација со GHP (топлинска пумпа на гас); бојлери; апарати и инсталации за разладување; контејнери за разладување; апарат за сушење сточна храна; апарат за сушење за жетва; разменувачи на топлина; кула за осветлување
кл. 12 мотори и погонски машини за копнени возила, машински елементи за копнени возила, осовини, оски или вретена за копнени возила, лагери (машински елементи за копнени возила), спојки за осовини или конектори (машински елементи за копнени возила), пренесувачи на моќта и менувачи за машини за копнени возила, пловни објекти и делови и опрема за истите, излетнички бродови и делови и опрема за истите, рибарски бродови и делови и опрема за истите, хеликоптер, трактор, трактор за земјоделство, гуми за тркала на возило, тркала за возило, гасеници, седишта на возило, волани на возила, моторизирани носачи за сите терени, носач
кл. 16 кутии од картон или хартија; хартија за пакување; торби (пликоа, торбички) од хартија или пластика, за пакување; пластичен филм за завиткување; печатени работи; памфлети
кл. 18 торба; торба за на појас (стомак); ранец, торби за риболов
кл. 25 јакна; водоотпорни јакни; јакна за рибари; јакна за риболов; парка; ветровка; капут; перјан капут; елек; елек за риболов; џемпер; кошула; свечена кошула; палто за дожд; водоотпорна парка за на јахта; панталони; војнички панталони; едноделна облека со ракави и ногавици; комбинезон; работна облека за рибари; гамаши; водоотпорни длабоки чизми; штитници за уши; престилка; грејач за врат; грејач за раце; капи за заштита од сончева светлина; капа; плетена шапка; шапка; шапка за работа; чизми; чевли за дожд; патики; чевли



за на брод; работни чизми; гумени чизми; водоотпорни чизми за риболов кл. 37 инсталација, поправка и одржување на опрема за греење; инсталација, поправка и одржување на апарати за климатизација; изнајмување на клима-уреди; одржување и поправка на авиони; изнајмување на градежни машини и апарати; изнајмување на багери; поправка и одржување на градежни машини; одржување на трактори; одржување и поправка на моторни возила; бензинска пумпа за возила; одржување и поправка на пловни објекти; одржување и поправка на генератори за електрична енергија; поправка или одржување на земјоделски машини и инструменти; поправка или одржување на телекомуникациски машини и апарати; поправка или одржување на машини и инструменти за риболов; поправка или одржување на косилки; поправка или одржување компресори за снег или распрскувачи за снег

(111) **24960** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1298 (220) 18/12/2015
(181) 18/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп ул., „Прилепски бранители“ бр. 85, 7500, Прилеп, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива, црвена, црна
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 туту; производи за пушачите; кибрити

(111) **25047** (151) 21/09/2017
(210) ТМ 2015/1312 (220) 22/12/2015
(181) 22/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за информатичка технологија и консултантски услуги НАША КУЌА ДООЕЛ Скопје**
бул. 8ми Септември бр. 16, 2ри кат, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

Nasha Kukja

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **25051** (151) 21/09/2017
(210) ТМ 2015/1313 (220) 22/12/2015
(181) 22/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за информатичка технологија и консултантски активности СИЛИКОН ВАРДАР ДООЕЛ Скопје**
ул. 1732, бр. 4, влез 1, кат 3, стан 1, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

Silicon Vardar

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **24961** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1320 (220) 22/12/2015
(181) 22/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d**
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NUTRIXA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци во исхраната на луѓето, храна за посебна медицинска употреба

(111) **25055** (151) 21/09/2017
(210) ТМ 2015/1322 (220) 23/12/2015
(181) 23/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 1, 1400, Велес, МК**
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје
(540)



(591) темно црвена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали, заблени ќерамиди, земја за тули, тули, ќерамиди што не се од метал, ќерамиди што не се од метал за градба
кл. 37 градежни конструкции

(111) **24984** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1325 (220) 23/12/2015
(181) 23/12/2025
(450) 31/10/2017

(732) **Bayer Consumer Care AG**
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, светло сина, розова, светло зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за

медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(111) **24983** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2015/1326 (220) 23/12/2015
 (181) 23/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **Bayer Consumer Care AG**

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, розова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓето

(111) **25060** (151) 21/09/2017
 (210) ТМ 2015/1327 (220) 23/12/2015
 (181) 23/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

бул. 3-та Македонска Бригада бр.56, Скопје, МК

(740)

(540)



(591) црна, петролеј, бела и сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалоци

(111) **25062** (151) 21/09/2017
 (210) ТМ 2015/1328 (220) 23/12/2015
 (181) 23/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

бул. 3-та Македонска Бригада бр.56, Скопје, МК

(540)



(591) црна, петролеј и сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалоци

(111) **25130** (151) 29/09/2017
 (210) ТМ 2015/1329 (220) 24/12/2015
 (181) 24/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) Друштво за трговија и услуги НАС
МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Јосиф Даскалов бр. 6, Скопје, Ѓорче
Петров, МК

(740) Друштво за трговија и услуги НАС МБД
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - Подружница НАС
МБД Скопје
ул. Борис Трајковски 198 А, Скопје, Кисела
Вода
(540)



591) бела, сина и портокалова
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 аргон; ацетил; гасови (заштитни гасови)
за заварување; гасови во цврста состојба за
индустриска употреба; јаглерод; кислород;
метан; моторни горива (хемиски додатоци на
моторните горива); неон; пренесување
(течност за пренесување); препарати за
согорување (хемиски додатоци за моторни
горива); серво управување (течност за серво
управување); хелиум; хидраулични системи
(течности за хидраулични системи)
кл. 4 адитиви, нехемиски, на моторните
горива; бензин во сурова состојба или
рафиниран; гас (производствен гас); гас за
осветлување; гасни горива; гасни мешавини
(испарени гасни мешавини); гасно гориво;
горива (моторни горива); масла за
индустриска употреба; масла за
подмачкување; масти за индустриска
употреба; масти за подмачкување; моторни
горив; моторно масло
кл. 6 контејнери од метал [складирање,
превоз]; контејнери од метал за компресиран
гас или течен воздух; контејнери од метал за
течно гориво; шишиња [метални садови] за
компресиран гас или течен воздух
кл. 39 испорачување стоки; пакување стоки;

превезување; превезување по цевоводи;
превезување со камиони; стоки
(испорачување стоки); транспортирање стоки

(111) 24962	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1333	(220) 25/12/2015
	(181) 25/12/2025
	(450) 31/10/2017

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
зелена
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
[пијалаци], минерална вода, газирана вода

(111) 24963	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2015/1334	(220) 25/12/2015
	(181) 25/12/2025
	(450) 31/10/2017

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно зелена, жолта, црвена, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирана вода

(111) **24964** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2015/1335 (220) 25/12/2015

(181) 25/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, црвена, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирана вода

(111) **24965** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2015/1336 (220) 25/12/2015

(181) 25/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафеава, бронзено кафеава, сива, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(111) **24974** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2015/1338 (220) 24/12/2015

(181) 24/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) **Facebook, Inc.**

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн услугите за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, пристап и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, постирање, прикажување, тагирање, блогирање, стриминг, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг начин обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутерски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудио-визуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за собирање, менаџирање, уредување, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за е-трговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на електронски

пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни електронски уреди; програми за видео и компјутерски игри; периферни уреди за носење за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за не-медицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер за далечинска комуникација; софтвер за зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери; компјутерски софтвер кој



овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински-извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информациона услуги; промовирање на стоки и услуги за други преку компјутер и комуникациски мрежи; бизнис и услуги за рекламирање, особено, медиумско планирање и медиумско купување за други; бизнис и услуги за рекламирање, особено, услуги за рекламирање за следење на рекламниот учинок, за раководење, дистрибуција и услуги за рекламирање, за анализирање на рекламните податоци, за пријавување на податоци за рекламирање, и за оптимизирање на перформансите на рекламирање; консултантски услуги во полето на рекламирањето, особено, прилагодување на напорите за маркетинг на други; услуги за комерцијални информирање, особено, служење реклами за обезбедување на извештаи, насочено рекламирање, и раководење со електронско зачувани реклами, за употреба на глобалната компјутерска мрежа; олеснување на размена и продажба на услуги и производи од трета страна преку компјутер и комуникациски

мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои има широк спектар на производи за широка потрошувачка на други, картички за подарок, и испорака на дигитални медиуми, слушалки за виртуелната реалност, и содржина и податоци за виртуелната реалност; обезбедување на онлајн место за маркетинг на продавачите на стоки и услуги; обезбедување на онлајн олеснување за поврзување на продавачите и купувачите; обезбедување на онлајн олеснување за информирањето на потрошувачите во полето за подароци; промовирање на добра и услуги за други преку обезбедување на онлајн олеснување преку истакнување на предлози за подароци; бизнис вмрежување; услуги на вработување и примање; услуги за рекламирање и дистрибуирање информации, особено, обезбедување на доверлив простор за рекламирање преку глобалната компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн компјутерски бази на податоци и онлајн пребарувања во бази на податоци во полето на доверливоста; при-пејд услуги за картички за подароци, особено, издавање на сертификат за картичка за подарок што може да бидат надоместоци за стоки и услуги; добротворни услуги, особено промоција на јавната свест во врска со добротворни, филантропски, волонтерски, јавни услуги и услуги во врска со заедницата и хуманитарни активности; обезбедување на натпреварувачки и стимулирачки наградни програми наменети за препознавање, наградување и охрабрување на поединец и група која учествува во самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни програми и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производ од креативна работа; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за

рекламирање; услуги на здружение што ги промовираат интересите на професионалците и бизнисите во полето за развој на мобилната софтвер апликација кл. 36 услуги на обработка на финансиски трансакции, особено, расчистување и порамнување на финансиските трансакции преку компјутер и комуникациски мрежи; електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на компјутер и комуникациските мрежи; услуги за електронски трансфер на средства; услуги на плаќање на сметки; услуги на финансиска размена, особено, обезбедување на виртуелни валути за користење од страна на членовите на онлајн заедница преку компјутер и комуникациски мрежи кл. 38 услуги на споделување фотографии и видеа, особено, електронски пренос на дигитални фајлови за фотографии, видеа и аудио визуелна содржина помеѓу интернет корисниците; телекомуникации; овозможување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; телекомуникациски услуги, особено електронски пренос на електронски медиуми, податоци, пораки, графика, слики, аудио, видео и информации; обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општиот интерес; обезбедување онлајн комуникациски линкови кои пренесуваат мобилни уреди и интернет корисници на други локални и глобални онлајн локации; обезбедување пристап до вебстрани на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку универзално приклучување; обезбедување онлајн услуги преку соби за разговор (chat rooms), маил и брзи пораки, и електронски огласни табли; аудио, текст и видео емитувачки услуги преку компјутер или други комуникациски мрежи, особено прикачување, постирање, прикажување, изменување, тагирање и

електронско пренесување на податоци, информации, аудио и видео; услуги на глас преку интернет протокол (VoIP); услуги на телефонски комуникации; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјалното вмрежување, социјалното претставување и запознавање кл. 41 услуги за забава; обезбедување на компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци за образовна, рекреативна и забавна употреба во областа на забавата и во областите на средните, студентските, социјалните и заедничките интересни групи; услуги на споделување фотографии и видеа; електронски издавачки услуги за други; услуги за забава, особено овозможување интерактивни и услуги за игри за повеќе играчи и за еден играч за игри кои се играат преку компјутер или комуникациски мрежи; обезбедување информации за онлајн компјутерски игри и видео игри преку компјутер или комуникациски мрежи; организирање и спроведување на натпревари и потпомагање настани за играчи на видео игри и играчи на компјутерски игри; обезбедување онлајн ресурси за развивачите на софтвер; натпреварувачки и стимулирачки наградни програми дизајнирани да ги препознае, награди и поттикне поединците и групите кои се вклучуваат во услуги на само-подобрување, самореализација, хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производите од креативната работа; организирање и спонзорирање натпреварувачки и стимулирачки наградни програми за развивачите на софтвер; објавување на образовни материјали, особено објавување на книги, списанија, весници и електронски публикации; образовни услуги, особено организирање и спроведување конференции, курсеви,

семинари и онлајн обука во областа на рекламирањето, маркетингот, социјалното вмрежување, интернетот и социјалните медиуми и дистрибуцијата на материјали за курсот во врска со тоа; онлајн списанија, особено блогови (blogs) во кој е дефинирана содржината на корисниците; образовни услуги, особено обезбедување виртуелно реални игри, интерактивна забава и виртуелно реална содржина; обезбедување компјутерска игра за користење на целата мрежа од корисниците на мрежа; обезбедување онлајн зголемени реалност игри; образовни услуги, особено обезбедување онлајн видео игри; организирање изложби во областа на интерактивната забава, виртуелната реалност, потрошувачката електроника и забавната индустрија на видео игри за културни или образовни цели; организирање и спроведување образовни конференции; организирање изложби и настани во областа на развојот на софтвер за образовни цели; образовни услуги, имено организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и интернетот на предмети кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци;

компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа; обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други; ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, постирање, прикажување, тагирање, блогирање, стриминг, поврзување, аотирање, покажување емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска

мрежа; компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги на софтвер како услуга (SAAS) што промовираат софтвер за испраќање предупредувања за електронски пораки, за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и служење реклами за други; ASP што промовира API софтвер за раководење, следење, известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и рекламирање за други; провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама; ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за он-лајн рекламирање и маркетинг; ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео игри и компјутерски мрежи; развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри;

услуги за развивање на видео игра; обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност; услуги на дизајн, инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; обезбедување времена употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфони, рачни компјутери и компјутерски таблети; едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT) кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање; обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности; обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија; обезбедување на автентификација на корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(111) **24967** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2015/1339 (220) 28/12/2015
 (181) 28/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
 (540)



(591) сина, бела, розева
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста
 кл. 21 четки за заби

(111) **24968** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2015/1340 (220) 28/12/2015
 (181) 28/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
 (540)



(591) розе, темно розе, црвена, бела, сина, светло/темно сина, зелена, лила
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста
 кл. 21 четки за заби

(111) **24969** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2015/1341 (220) 28/12/2015
 (181) 28/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
 (540)



(591) розе, темно розе, црвена, бела, сина, светло/темно сина, зелена, лила
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста
 кл. 21 четки за заби

(111) **24972** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2015/1342 (220) 28/12/2015
 (181) 28/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) розова, црна, бела, сина, светло/темно сина, зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста

кл. 21 четки за заби

(111) **24973** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2015/1343 (220) 28/12/2015

(181) 28/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) светло сина, зелена, светло зелена, сива, црна, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на уста

кл. 21 четки за заби

(111) **25063** (151) 21/09/2017

(210) ТМ 2015/1345 (220) 28/12/2015

(181) 28/12/2025

(450) 31/10/2017

(732) КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 20, II кат, Скопје, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) сина и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

(111) **25064** (151) 21/09/2017
 (210) ТМ 2015/1346 (220) 28/12/2015
 (181) 28/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **Друштво за увоз извоз и трговија на големо и мало ЕУРОКОМЕРЦ ДООЕЛ Идрис**

С.Горна Бањица, Долна Бањица, Гостивар, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)



(591) кафена, црна, бела, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно, производи од брашно, производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, тестенини и тесто од соја [производи за исхрана]

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со брашно, производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, тестенини и тесто од соја [производи за исхрана]

(111) **24966** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2015/1352 (220) 29/12/2015
 (181) 29/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37, 1430, Кавадарци, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, зелена, жолта, светло и темно кафеава, бронзено кафеава, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(111) **25066** (151) 21/09/2017
 (210) ТМ 2015/1354 (220) 30/12/2015
 (181) 30/12/2025
 (450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Пандил Шишков бр. 1лок.1,, Скопје, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, кафеава, бела, зелена и црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: прехранбени производи, пијалаци,

тутун, средство за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички прозводи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња, пелени, игри и играчки, тоалетна хартија

(111) 25067	(151) 21/09/2017
(210) ТМ 2015/1355	(220) 30/12/2015
	(181) 30/12/2025
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Пандил Шишков бр. 1лок.1., Скопје, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,

Скопје

(540)

пазарете со срце и задоволство

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: прехранбени производи, пијалаци, тутун, средство за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички прозводи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња, пелени, игри и играчки, тоалетна хартија

(111) 25128	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/38	(220) 15/01/2016
	(181) 15/01/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО**

Струмица

ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица,

МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

АЛМАК МЕБЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20

мебел

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

(111) 24957	(151)
--------------------	-------

(210) ТМ 2016/76	(220) 26/01/2016
------------------	------------------

(181)

(450) 31/10/2017

(732) **Телесмарт Телеком дооел Скопје**

бул. Војводина бр.4, 1000, Скопје, МК

(740) Филип Неделковски

бул. Војводина бр. 4, Скопје

(540)



(591) црвена, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации; изнајмување телекомуникациска опрема; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; обезбедување на кориснички пристап на глобална комуникациска мрежа (провајдер на услуги); обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа

(111) 25129	(151) 10/10/2017
--------------------	------------------

(210) ТМ 2016/103	(220) 01/02/2016
-------------------	------------------



(181) 01/02/2026
(450) 31/10/2017

(732) **SAPONIA** Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

MARKINS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни

(111) **24975** (151) 13/09/2017
(210) ТМ 2016/138 (220) 09/02/2016
(181) 09/02/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Производно, трговско услужно, посредничко и консигнациско друштво Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола**
ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000, Битола, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфимерија, козметички производи
кл. 8 жилети
кл. 16 хартија, печатени работи, канцелариски материјали, канцелариски прибор
кл. 34 производи за пушачите, кибрити

(111) **25012** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2016/257 (220) 11/03/2016

(181) 11/03/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за трговија, услуги и превоз ЕКСТРА ОЗ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци**
ул. Сремски Фронт бр. 2, Кавадарци, МК
(740) Николина Панчева
ул. Сремски Фронт бр. 2, Кавадарци
(540)



(591) црвена, сина, црна, бела
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; правување со работата; канцелариски работи
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **25014** (151) 12/09/2017
(210) ТМ 2016/259 (220) 10/03/2016
(181) 10/03/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Народна банка на Република Македонија**
бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) жолто-златна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; банкарство, финансиски услуги, централни банкарски одделенија за срамнување на клириншки сметки

(111) **25013** (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2016/268 (220) 14/03/2016

(181) 14/03/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

ул. Ацо Шопов бр. 80, Скопје, МК

(540)

ДОНОПА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

(111) **25015** (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2016/269 (220) 14/03/2016

(181) 14/03/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

ул. Ацо Шопов бр. 80, Скопје, МК

(540)

НЕОФИР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

(111) **25016** (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2016/322 (220) 25/03/2016

(181) 25/03/2026

(450) 31/10/2017

(732) СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје

“Орце Николов” 75, Скопје, МК

(540)

SEELinX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи

(111) **25017** (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2016/326 (220) 25/03/2016

(181) 25/03/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. 1732 бр. 4-3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. “Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

LITTLE BOX

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 33 вино
 кл. 43 подготвување храна и пијалоци,
 кафеани, ресторани за брзо и постојано
 посложување /шанк-барови/, ресторани за
 самопосложување

(111) **25068** (151) 03/10/2017
 (210) ТМ 2016/379 (220) 06/04/2016
 (181) 06/04/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **Друштво за компјутерско
 програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ
 ДОО Кавадарци**

**ул. Булевар Македонија бр. 13-8,
 Кавадарци, МК**

(740) Ристе Самарџиев
 ул. Булевар Македонија бр. 13-8, Кавадарци
 (540)

CLICON

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 уреди за складирање на податоци,
 имено, тврди дискови, дискови во цврста
 состојба, дигитални дискови, тврди дискови
 со меморија во цврста состојба; празни
 дигитални медиуми за складирање и
 хибридни дискови; електронски уреди за
 складирање на податоци, имено, дискови за
 мрежно складирање, компјутерски хардвер за
 прикачување, складирање, повраток,
 превземање, пренос и доставување на
 дигитална содржина; компјутерски хардвер и
 софтвер за обработка на складирањето на
 податоци употребувајќи постојана меморија
 во цврста состојба, имено, тврди дискови
 комбинирани со меморија во цврста состојба;
 уреди за складирање во цврста состојба,
 имено, постојан медиум за складирање што
 вклучува интегрирани кола; компјутерски
 хардвер и софтвер за имплементирање
 центар на податоци за масивно складирање

на компјутерски датотеки, за складирање
 енкриптирани резервни копии од
 компјутерски датотеки складираани на друго
 место; компјутерски уреди за складирање,
 имено, компјутерски мемориски хардвер и
 тврди дискови за компјутери; компјутерски
 уреди за складирање, имено,
 конфигурирачки системи за складирање на
 податоци што се состојат од непотребни или
 потребни низи за дискови; компјутерски
 системи за правење резервни копии и
 складирање со повеќекратни отстранувачки
 непотребни или потребни низи за дискови;
 компјутерски системи за правење резервни
 копии на база на непотребни или потребни
 низи за дискови; компјутерски системи за
 правење резервни копии на база на
 отстранувачки тврд диск; надворешни уреди
 за складирање од областа на надворешни
 компјутерски тврди дискови што безжично
 комуницираат со рачни компјутери, таблет
 компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп
 компјутери, мобилни електронски уреди,
 мобилни телефони, паметни телефони, MP3
 уреди; компјутерски хардвер и софтвер за
 безжично доставување на содржини;
 безжични уреди за складирање на податоци,
 имено, тврди дискови; безжични компјутерски
 периферии; компјутерски софтвер за
 употреба во синхронизација, правење
 резервни копии, пуштање и енкрипција и
 декрипција на дигитални датотеки,
 вклучувајќи аудио, видео, текстуални,
 бинарни, фотографски, графички и
 мултимедијални датотеки; компјутерски
 фирмвер за складирање на податоци,
 повраток на податоци, пристап до податоци,
 правење резервна копија на податоци,
 размножување на податоци, достапност на
 податоци, надоместување на податоци,
 превод на податоци и конверзија на
 податоци; софтвер за организирање и
 управување со податоци во дистрибуирани

компјутерски системи за складирање софтвер за енкрипција на податоци, софтвер за правење резервни копии на некриптирани податочни датотеки, софтвер за пристап и надоместување на податочни датотеки, софтвер за превземање компјутерски датотеки преку мрежа, софтвер за прикачување компјутерски датотеки преку мрежа, софтвер за управување со датотеки, софтвер за дозволување компјутерски датотеки да бидат споделени од други, софтвер за креирање и одржување навиртуелен сервер за датотеки дистрибуирани преку мрежа, софтвер за креирање и одржување на дистрибутивен систем за датотеки; софтвер за складирање, пристапување и управување со податоци и мултимедијални содржини на компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за синхронизирање на локални компјутерски датотеки, папки, податоци и информации со платформа за складирање на облак; компјутерски софтвер за складирање на податоци за употреба со и инкорпориран во компјутерски уреди за складирање; софтвер за управување со складирање на податоци; компјутерски софтвер за складирање на информации, имено, софтвер за обработка и складирање на податоци што вклучува уреди за складирање во цврста состојба; софтвер за обработка и складирање на податоци употребувајќи низи за дискови; компјутерски софтвер за употреба во снимање, дуплицирање и враќање на оригиналното фабричко ниво на тврдиот диск, за употреба во зачувување и враќање на софтверски програми и информации во компјутер, за употреба во извршување дијагностика на тврди дискови, за употреба во врска со компјутерски тврди дискови заради складирање, правење резервни копии и повраток на информации, за употреба во врска со складирање на податоци,

управување со податоци и интерконекција, и управување и работа на уреди за складирање на податоци, за употреба во правење резервни копии на податоци од компјутерски тврди дискови, правење резервни копии на компјутерски мрежи, повраток на податоци; софтвер за да дозволи некористениот простор на дискот на корисничкиот компјутер да учествува во формирањето на дел од голема координатна мрежа за дистрибуирано складирање на податоци, софтвер за оптимизирање при насочување преку голема дистрибутивна координатна компјутерска мрежа; софтвер за онлајн купување на простор за складирање за компјутерски податоци; софтвер за обезбедување стриминг на видео преку мрежа; софтвер за обезбедување интерфејс за програмирање на апликации што дозволува трети лица да креираат апликации; софтвер за обезбедување и управување на социјални мрежи; компјутерски софтвер дизајниран да екендира и декодира податоци; софтвер за објавување податоци и дозволување пристап до податоци; софтвер за учество во децентрализиран систем за складирање; софтвер за пребарување на податоци; компјутерски приклучни станици за складирање, имено, адаптер што овозможува податоците содржани на преносни дискови или USB уреди за складирање што се поврзани со адаптерот да се споделат или пристапат; приклучни кабли; приклучни станици за дискови и електронски приклучни станици; додатоци за уреди за складирање на податоци, имено, електрични конектори, жици, кабли, адаптери; компјутерски приклучни кабли и адаптери; приклучни станици за уреди за складирање на податоци; интерфејси за компјутери; мултимедиумски интерфејс за висока дефиниција (HDMI) кабли; интерфејс за



периферни компоненти (PCI) хардвер; конектори и адаптери за употреба со преносливи електронски уреди; компјутерски периферни уреди; USB тврди дискови; USB кабли; монтажни рамки за компјутерски хардвер; електрични напојувања; напојувања за уреди за складирање на податоци; футроли за преносни тврди дискови; единици за ладење за компјутерски хардвер; единици за ладење за уреди за складирање на податоци; USB хардвер; празни USB мемории; USB компјутерски сигурносен клуч

кл. 35 реклтамирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, онлајн бизнис вмрежување, рекламирање, маркетинг и промотивни услуги за трговските друштва, услуги на регистрација, препис, составување, собирање или систематизација на пишани комуникации и регистрации, како и собирање математички или статистички податоци, деловни консултантски услуги во областа на информатичката технологија; консултантски услуги за деловен менаџмент; услуги на стратегиско планирање за областа на информатичка технологија; услуги на онлајн, услуги на раководење со бази на податоци; услуги во деловниот процес што се обезбедуваат однадвор во областа на информатичката технологија; услуги на раководење на односите со клиентите; услуги на електронска трговија, имено, обезбедување информации за производи и услуги преку телекомуникациски мрежи за рекламирање и продажба; услуги на таксономија, имено, класификација и организација на податоци за раководење со записи/евиденција; обезбедување вебсајт со онлајн место за продажба за продавачи и купувачи на компјутерски стоки и услуги организирање на изложби, конференции, семинари и настани за вмрежување за деловни цели

кл. 38 телекомуникациски услуги имено, електронски пренос на податоци, пораки и информации помеѓу компјутери, мобилни и рачни уреди и жичени и безжични уреди за комуникација; овозможување на корисниците да пренесуваат пораки, коментари, мултимедијални содржини, слики, текст, информации и други кориснички содржини преку глобална компјутерска мрежа и други компјутерски и комуникациски мрежи; овозможување на онлајн линкови за комуникација што ќе ги носат корисниците до други вебсајтови; овозможување на онлајн форуми, соби за разговор и електронски огласни табли на кои корисниците ќе можат да објавуваат, бараат, споделуваат, критикуваат, оценуваат и да коментираат на предмети од интерес; овозможување на пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; услуги за емитување на аудио, текст, видео и мултимедијални содржини преку компјутерски и електронски комуникациски мрежи, имено, качување, објавување, истакнување, означување и електронски пренос на податоци, аудио и видео; voip услуги (протокол глас преку интернет) овозможување пристап до компјутерски бази на податоци во полињата на забава и едукација; овозможување пристап до компјутерски бази на податоци во полето на социјално вмрежување; овозможување на телекомуникациска инфраструктура што овозможува споделување на блогови, фотографии, видеа, аудио емитување и други аудио-визуелни материјали; овозможување на телекомуникациска инфраструктура што овозможува создавање и ажурирање на персонални електронски веб страни со корисничка содржина;

кл. 42 компјутерски услуги, имено, хостирање на електронски простор за други, за организирање и спроведување на

состаноци, настани и интерактивни дискусии преку интернет или други комуникациски мрежи; хостирање на виртуелни заедници за веќе регистрираните корисници да агрегираат информации и ресурси и да се вклучат во социјално и бизнис вмрежување; хостирање на дигитални содржини онлајн; хостирање на компјутерски софтверски апликации за други; хостирање на интерактивен вебсајт и онлајн софтвер (што не се симнува/non-downloadable) за прикачување, симнување, постирање, покажување, истакнување, означување, споделување и пренесување на пораки, коментари, мултимедијални содржини, слики, текст, информации и други содржини создадени од корисниците; овозможување на вебсајт со софтвер (што не се симнува) во полињата на бизнис вмрежување, маркетинг, вработување, регрутирање, рекпамирање, маркетинг и промоција; овозможување на онлајн софтвер (што не се симнува) што им овозможува на корисниците да пребаруваат, лоцираат и да комуницираат со други корисници преку електронски комуникациски мрежи, за вршење на истражувања и анкети, за следење на онлајн референци за бизниси, организации, можности за кариери и работни места и бизнис теми; овозможување на онлајн компјутерски бази со податоци и онлајн бази со податоци со можност за пребарување во полињата на бизнис и професионално вмрежување; апликациски провајдер на услуги; обезбедување на информации од пребарувачки индекси и бази на информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графика и аудио-визуелни информации, преку глобални компјутерски мрежи или други комуникациски мрежи; овозможување на привремено користење на софтвер (што не се симнува); компјутерски услуги од областа на индивидуално прилагодени веб

страни што содржат информации дефинирани од корисникот, лични профили, аудио и слики, научно и индустриско истражување; компјутерско програмирање; компјутерски услуги, имено, онлајн услуги за персонализирани информации; овозможување на користење на софтвер; дизајн и развој на компјутерски софтвер за други; создавање и одржавање на вебстрани што овозможуваат онлајн заедница за реклами и маркетинг; хостирање на онлајн заедница во која регистрираните корисници можат да споделуваат информации, слики, аудио и видео содржини и меѓусебно да комуницираат и соработуваат, да формираат групи и да се вклучат во социјално вмрежување, анализа на компјутерски системи, планирање на компјутерски системи, интеграција на компјутерски системи и компјутерски дизајн, софтвер-како-услуга; дизајнирање, инсталирање, одржување и поправка на компјутерски софтвер; интеграција на компјутерски системи и мрежи; услуги за изработка на база на податоци; услуги за компјутерско програмирање; обезбедување услуги на хостирање на вебсајт, изготвување на вебсајт за други и онлајн веб страници правени по нарачка кои содржат информации дефинирани за корисниците, вклучувајќи онлајн веб линкови до други веб сајтови; консултантски услуги за други при избор, спроведување и употреба на компјутерски софтвер што се користи за мониторинг и раководење со трансакции и активности во средина критична за мисијата; услуги на техничка поддршка, имено, услужен пулт/пулт за помош и услуги за решавање на проблеми за ит инфраструктура, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и компјутерски периферни уреди; услуги на податочно рударење (data mining); услуги за раководење со информации, имено,

дејствување како провајдер на услуги за апликација во областа на раководење со знаење за хостирање на компјутерски софтвер за апликација за прибирање, уредување, организирање, модифицирање, букмаркирање, пренос, складирање и споделување на податоци и информации; дизајн на компјутери по нарачка за други; услуги на резервна копија на податоци (data backup) и враќање на податоци (data restoration); услуги за миграција на податоци; услуги за енкрипција на податоци; компјутерски услуги, имено, администрирање на компјутерски систем за други; изнајмување и лизинг на компјутерски хардвер и компјутерски периферни уреди; компјутерски услуги, имено, услуги на cloud компјутерска обработка во смисла на asp провајдер преку дистрибуирана мрежа на компјутери и сервери што хостираат софтверски апликации за продуктивност и административни софтверски апликации на други; cloud компјутерска обработка со софтвер за употреба при раководење со база на податоци; компјутерски услуги, имено, интегрирање на приватни и јавни средини на cloud обработка; компјутерски услуги, имено, услуги на cloud провајдер за хостирање; консултантски услуги во областа на cloud обработка; услуги на технички консултации во областите на архитектура на центар на податоци, јавни и приватни решенија за cloud компјутерска обработка, и евалуација и спроведување на интернет технологија и услуги; ажурирање и одржување на компјутерски софтвер базиран на cloud преку онлајн ажурирања, унапредувања и дополнувања; консултации за компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, имено, далечинско и son-site раководење на системи за информатичка технологија (ИТ) и софтверски

апликации за други; развивање на софтвер за деловна технологија и консултантски услуги; услуги на компјутерско програмирање за други во областа на раководење со софтверска конфигурација; развивање на компјутерски софтвер во областа на мобилни апликации; консултантски услуги во областа на софтверот како услуга; инсталирање и одржување на компјутерски софтвер; хостирање на софтвер, вебсајтови и други компјутерски апликации на други на виртуелен приватен сервер кл. 45 овозможување на лични и социјални услуги што ќе ги задоволат потребите на индивидуите; услуги за социјализација и вмрежување; овозможување на информации во полето на личен развој, имено, самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги за заедницата, и хуманитарни активности; лиценцирање на компјутерски софтвер и други технологии

(111) 25070	(151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/474	(220) 09/05/2016
	(181) 09/05/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ**
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
 (540)



(591) бела, жолта, црвена, портокалова, крем, окер, златна, кафена (светло и тено), црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месни преработки за колбаси, подготвени производи од месо

(111) 25071	(151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/475	(220) 09/05/2016
	(181) 09/05/2026
	(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



(591) бела, сива, златна, црна, црвена, окер, портокалова, кафена, сина, зелена, жолта
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо и месни преработки
кл. 35 услуги при продажба на големо со месо и месни преработки

(111) 25072	(151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/476	(220) 09/05/2016
	(181) 09/05/2026
	(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



(591) бела, жолта, црвена, портокалова, крем, окер, златна, кафена (светло и темно), црна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месни преработки за колбаси, подготвени производи од месо

(111) 25025	(151) 12/09/2017
(210) ТМ 2016/560	(220) 01/06/2016
	(181) 01/06/2026
	(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фак.536, 1000, Скопје, МК
(540)

DOFURIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски супстанции што се користат во медицината

(111) 25026	(151) 12/09/2017
(210) ТМ 2016/561	(220) 01/06/2016
	(181) 01/06/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК

(540)

ДОФУРИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) 25022 (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2016/570 (220) 02/06/2016

(181) 02/06/2026

(450) 31/10/2017

(732) Николовски Игор

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) кафена, бела, црна, сина, зелена,
црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 путер од кокосов крем; крем; крем-
путер; путер од какао
кл. 30 какао; чоколадо

(111) 25023 (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2016/571 (220) 02/06/2016

(181) 02/06/2026

(450) 31/10/2017

(732) Николовски Игор

ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена, зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 путер од кокосов крем; крем; крем-
путер; путер од какао
кл. 30 какао; чоколадо

(111) 25027 (151) 12/09/2017

(210) ТМ 2016/584 (220) 03/06/2016

(181) 03/06/2026

(450) 31/10/2017

(732) A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Lassallstrasse 9, 1020, Wien, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

A1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
процесирање или репродуцирање на
аналогни и дигитални податоци; машински
читливи (оптички и магнетни) носачи на
податоци; механизми за апарати кои се
активираат со монети; опрема и компјутери
за обработка на податоци, ноутбук
(notebook) компјутери, телефонски сетови,
мобилни телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер; алармни
апарати; електрични апарати за превенција

од кражби; предупредувачки апарати против кражби; апарати за надзор; алармни свона; инструменти за надгледување, монитори; видео телефони; трепкачи (сигнални светла); магнетни кодирачи; кодирани идентификациони картички; кодирани сервисни картички; апарати за далечинска контрола; аларми за пожар; читачи (опрема за обработка на податоци); монитори (хардвер), монитори (софтвер; апарати за детектирање на чад; релеи; инструменти за мерење на звук; прекинувачи и прекинувачки апарати; електрични брави; телекомуникациски трансмитери; трансмитери за телекомуникации; трансмитери на електронски сигнали; сигнални свона; прскачки системи (заштита од пожар); заштитни направи за преголем струен напон; тајмери; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; снимени или празни носачи на податоци, поточно магнетни и оптички медиуми за складирање, ЦДа, СД-РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; паметни картички; СИМ картички за мобилни телефони; компјутери кои се држат во рака и ПДА(персонални дигитални асистенти); модеми, интерфејс картички за мобилни радио мрежи, хенд фри (hands-free) направи и слушалки; софтвер за мобилни телефони и инсталации за мобилна радио мрежа, двата снимени и кои може да се симнуваат кл. 10 медицински апарати и инструменти кл. 16 печатени работи; материјали за обука и настава (освен апарати); канцелариска опрема (освен мебел; упатства, формулари за нарачки и формулари за фактури; печатени телефонски картички и ваучери (вклучени во оваа класа); сите гореспоменати производи посебно за мобилни радио услуги кл. 28 печатени работи; материјали за обука и настава (освен апарати); канцелариска

опрема (освен мебел; упатства, формулари за нарачки и формулари за фактури; печатени телефонски картички и ваучери (вклучени во оваа класа); сите гореспоменати производи посебно за мобилни радио услуги кл. 35 односи со јавност; рекламирање, објава на реклами во печатени и електронски медиуми; систематизација, регистрирање, копирање и пишување на писмени комуникации и снимки; компјутеризирано управување со предмети, собирање и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, индексирање на информации и страници достапни преку компјутерски мрежи; рекламирање и маркетинг во врска со комерцијални он-лајн веб страници кл. 36 финансиски работи; работи на недвижнини; монетарни работи; банкарство; финансиско советување; финансиски клиринг; издавање на кредитни картички; домашно банкарство кл. 37 градење конструкции, инсталирање, одржување и поправки на телекомуникациска опрема (мобилни и фиксни мрежи); инсталација на хардвер кл. 38 телекомуникациски услуги, телефонски услуги; обезбедување пристап до бази на податоци преку комуникациска технологија; радио и телевизиско емитување; емитување на радио и телевизиски програми преку глобални компјутерски мрежи; електронски пренос на податоци, поточно преноси во реално време базирани на интернет технологија (streaming) на аудио и видео содржини, слики и документи преку глобална компјутерска мрежа; електронска пошта; комуникации преку електронски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до национални и меѓународни компјутерски мрежи; обезбедување комуникациски пристап до глобални

компјутерски мрежи, посебно до интернет; обезбедување телефонски комуникации преку компјутерски мрежи; изнајмување на телекомуникациска опрема, изнајмување или обезбедување на прстапно време до бази на податоци, посебно на интернет; мобилни радио телефонски услуги; GSM и UMTS мобилни радио услуги; пренос на пораки и слики, посебно преку користење СМС и ММС услуги; обезбедување пристап до интернет преку комуникациска технологија, вклучивајќи преку мобилни радио мрежи; услуги на електронски огласни табли(телекомуникации); електронско рекламирање

кл. 41 спроведување игри; образование, обезбедување обуки и забава, вклучувајќи и преку интернет; спортски и културни активности

кл. 42 планирање и развој на програми за обработка на електронски податоци; изнајмување на опрема и компјутери за обработка на податоци; техничко проектно планирање на телекомуникациска опрема; изработка и одржување на веб страници; хостирање веб страници; компјутерски услуги, имено, советување во врска со одржување и инсталација на софтвер; советување во областа на компјутерите; дизајнирање, креирање, хостинг и одржување на веб страници за други; советување во областа на дизајнирање, креирање, хостинг, одржување, работење и управување со веб страници и насловни страници (homepages); хостирање на веб страни и насловни страници (homepages), за други преку, сервери за глобални компјутерски мрежи; инсталирање на компјутерски софтвер

кл. 44 медицински услуги; услуги на медицинска грижа за здравјето

кл. 45 безбедносно советување; услуги за заштита; ноќни чувари; набљудување на

провални аларми; противпожарни услуги; чувари; услуги за регистрација на домен имиња

(111) 25024	(151) 12/09/2017
(210) ТМ 2016/593	(220) 09/06/2016
	(181) 09/06/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје, Аеродром, МК

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) 25002	(151) 12/09/2017
(210) ТМ 2016/618	(220) 16/06/2016
	(181) 16/06/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, зелена, сина и сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 ѓубриња за земјоделство, подобрувачи
на почва

(111) 25003	(151) 12/09/2017
(210) ТМ 2016/619	(220) 16/06/2016
	(181) 16/06/2026
	(450) 31/10/2017

(732) Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, зелена, сина и сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 ѓубриња за земјоделство, подобрувачи
на почва

(111) 25018	(151) 21/09/2017
(210) ТМ 2016/624	(220) 21/06/2016
	(181) 21/06/2026

(450) 31/10/2017

(732) OCTOPUS RIJEKA d.o.o.

Milutina Baraca 19, Rijeka, HR

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црна и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(111) 24955	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/650	(220) 29/06/2016
	(181) 29/06/2026
	(450) 31/10/2017

(732) ЗДРУЖЕНИЕ НА АЛУМНИСТИ НА
ПРОГРАМАТА СВТ СВТ АЛУМНИ Скопје
ул. Дебарца бр. 57/1-19, 1000, Скопје, МК
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сива, розева, сина, жолта,
зелена, црвена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности

(111) 24998	(151) 03/10/2017
--------------------	------------------

(210) ТМ 2016/749 (220) 29/07/2016
(181) 29/07/2026
(450) 31/10/2017

(732) **ЗРИЊИ ГОРДАНА**

ул. “Кленоец” бр.11, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења - амајлии [накит] ахати; бакар (сувенири од бакар), белегии [накит]; беџови од благородни метали, бисери [накит]; бисери направени од пресуван килибар; бисти од благородни метали; благородни метали, сурови или полуобработени; брошеви [накит]; брошеви за вратоврски; будилници; вештачки дијаманти; вратоврски (брошеви за вратоврски); вратоврски (игли за вратоврски); дијаманти; дијаманти (вештачки дијаманти), ѓердани [накит]; жици од благородни метали [накит]; златни нишки [накит]; злато, сурово или ковано; игли (украсни игли); игли [накит]; игли за вратоврски; иридиум; килибар (накит од жолт килибар) кутии за накит; кутии за часовници (кои не се рачни часовници); кутии за часовничарство; кутии од благородни метали; легури од благородни метали; медали; медалјони [накит]; накит; накит (кутии за накит); накит насликан со специјална техника, клуазоне [накит]; накит

од жолт килибар; нишки од благородни метали [накит]; обетки; оливин [скапоцен камен]; осмиум; паладиум; парички [монети]; петлици за ракави; платина [метал]; полускапоцени камења; приврзоци [ситни украси или синџирчиња]; прстени [накит]; ракави (петлици за ракави); рачни часовници; ремчиња за рачни часовници; ремчиња за часовници; родиум; рутениум; синџирчиња [накит]; синџирчиња за часовници скапоцени камења; слонова коска [накит]; сребрени жици; сребрени нишки; сребро, сурово или ковано; статуетки од благородни метали; статуи од благородни метали; сувенири од бакар; талисмани [накит]; украси [накит]; украси за чевли од благородни метали; украси за шапки од благородни метали; украси од сребро; украси од црн лигнит; украсни игли; украсни ситници [накит]; уметнички дела од благородни метали; црн лигнит (украси од црн лигнит); црн лигнит, суров или полуобработен; часовници (ремчиња за часовници); часовници (синџирчиња за часовници); чевли (украси за чевли) од благородни метали; џепни часовници; шапки (украси за шапки) од благородни метали, шипки од благородни метали; шпинел [скапоцени камења] кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика - алати (рачки за алати) што не се од метал; алки за завеси; амбалажа (садови од пластика за амбалажа); бамбус; бамбус (завеси од бамбус); библиотекарски полици; бисти од дрво, восок, гипс или пластика; болнички кревети; бочви (обрачи за бочви што не се од метал); бочви што не се од метал; буриња (обрачи за буриња) што не се

од метал; буриња (славини за буриња) што не се од метал; буриња што не се од метал; валјаци за завеси; везење (ѓерѓеф за везење); вино (дрвени буриња за преточување вино); внатрешни решеткасти ролетни; водени кревети што не се за медицинска употреба; воздушни душеци што не се за медицинска употреба; воздушни перници што не се за медицинска употреба; воздушни перничина што не се за медицинска употреба; восочни фигури; врати (опрема што не е од метал, за врати); врати (рачки за врати) што не се од метал; врати за мебел; врвки за завеси; вреќи за спиење, за кампување; горни површини на масите; даги од дрво, за бочви; двоседи, троседи; декорации од ситни предмети поврзани со жица; детски креветчиња; детски столчиња со масичка за јадење; деца (дубачиња за деца); домашни миленичиња (кутии за домашни миленичиња); домашни миленичиња (перници за домашни миленичиња); дрва за гребење за мачки; дрвени буриња за преточување вино; дрвени украси; дрвени футроли за шишиња; држачи за бочви што не се од метал; држачи за завеси што не се од текстил; држачи за изложување; држачи за изложување весници; држачи за книги [мебел]; држачи за саксии; држачи за саксии [мебел]; држачи за сметачки машини; држачи за чадори; дубачиња за деца; душеци; душеци со федери; ѓерѓеф за везење; елементи од дрво за кошници со пчели; жолт килибар; завеси(алки за завеси); завеси (валјаци за завеси); завеси (куки за завеси); завеси (палки за завеси); завеси (укразни завеси со монистра) за декорација; завеси (шини за завеси); завеси од бамбус; закачалки; закачалки за капи; закачалки за костуми; закачалки за облека што не се од метал; закачалки за палта; затвораачи; затвораачи за садови што не се од метал; затвораачи за

шишиња што не се од метал; затвораачи што не се од метал; затки што не се од метал; заштитни мрежи за врати [мебел]; заштитни огради за пред камини, за домашна употреба; свончиња на ветар што оддаваат звуци [украси]; сидни приклучоци за струја што не се од метал; изложбени витрини [мебел]; имитации на оклоп од желки; јареми; камари за домашни миленичиња; камари за несење јајца; камини (заштитни огради за пред камини); камп столови; канти од дрво или пластика; канти што не се од метал; канцелариски мебел; капачиња за шишиња што не се од метал; капачиња што не се од метал за запечатување; каучи; килибар (жолт килибар); клупи [мебел]; колички за компјутери [мебел]; колички за послужување [мебел]; колички за послужување чај; колички на тркалца за послужување [мебел]; колци за растенија или дрва; колчиња за шатори што не се од метал; комоди со фиоки; контејнери [складирање, транспорт] што не се од метал; корали; костуми (закачалки за костуми); кошници [плетена стока]; кошници за валкана облека; кошници за леб (пекарски кошници за леб); кошници за пчели; кошници за риби; кошници со пчели (елементи од дрво за кошници со пчели); кошници со пчели (саќе за кошници со пчели); кошници што не се од метал; кревети (болнички кревети); кревети (опрема што не е од метал, за кревети); кревети (хидростатични [водени] кревети) што не се за медицинска употреба; кревети за домашни миленичиња; кревети; креденци; кројачки кукли; крпи (плакари за крпи) [мебел]; крпи за раце (прицврстени кутии за книжни крпи за раце) што не се од метал; куки за завеси; куки за палта што не се од метал; кутии за домашни миленичиња; кутии од дрво или пластика; куќички за домашни миленичиња; куќички за кучиња; куќни броеви, несветлечки, што не се од метал; лекови (шкафови за лекови); ленти од плута;



лепези за лична употреба, неелектрични; лулки, колевки; маси (менгеме-маси) што не се од метал; маси (столарски маси); маси; маси за компјутери [мебел]; маси за масирање; маси за техничко цртање; маси од метал; мебел; мебел (канцелариски мебел); мебел (опрема што не е од метал, за мебел); мебел (прегради од дрво за мебел); мебел (тркалца за мебел) што не се од метал; мебел (училишен мебел); мебел од метал; менгеме-маси што не се од метал; мијалници (подметки или прекривки што можат да се извадат, за мијалници); мијалници [мебел]; навлаки за алишта [гардероба]; навлаки за облека [складирање]; неметални куки за закачалки за облека; нитни што не се од метал; ногари за сечење дрва; ногарки за маси [мебел]; ножеви (рачки за ножеви) што не се од метал; облека (навлаки за облека) [складирање]; обрачи за бочви што не се од метал; обрачи за буриња што не се од метал; огласни табли; огледала (подвижни огледала со рачка) [тоалетни огледала]; оградени простори за бебиња; оградени простори за бебиња (подметки за оградени простори за бебиња); опрема за кревети што не е од метал; опрема за мебел што не е од метал; опрема за прозорци што не е од метал; опрема што не е од метал, за врати; ормани за картотеки; палети за пренесување што не се од метал; палети за товарење што не се од метал; палки за завеси; палки за скали; палта (закачалки за палта); пекарски кошници за леб; перници; перници за домашни миленичиња; перници; плакари за крпи [мебел]; плакати од дрво или пластика; плетени дрвени ролетни [мебел]; плетени слами, со исклучок на рогозини; плетеници од слама; пловечки контејнери што не се од метал; пловки за усидрување што не се од метал; плочи (стаклени плочи) за огледала; плочки од пресуван килибар; плочки со

имиња што не се од метал; плочки со натпис за идентификација што не се од метал; подвижни огледала со рачка [тоалетни огледала]; подвижни скали за качување на патници што не се од метал; подметки за оградени простори за бебиња; подметки што можат да се извадат, за мијалници; полици; полици [мебел]; полици за машини за пишување; полици за пушки; полици за складирање; полици за сточна храна; полици за чинии; полици за шишиња; полици за шкафови за картотеки [мебел]; полски кревети; пораби од пластика за мебел; послужавници што не се од метал; посребрено стакло [огледала]; постаменти за знамиња; постаменти за книги на катедра; постелнина, со исклучок на чаршафи; потперници; потпирачи за глава [мебел]; потпирачи за рамки за слики; поштенски сандачиња што не се сидни или од метал; прачки од пресуван килибар; прегради од дрво за мебел; предмети на надувување за рекламирање; прицврстени кутии за книжни крпи за раце што не се од метал; прозорци (опрема за прозорци што не е од метал); работни маси; работни маси [мебел]; работни маси за пишување; работни маси за пишување на машина; рамки за саќе, за кошници со пчели; рамки за слики; рамки за слики (потпирачи за рамки за слики); рамки за слики (украси за рамки за слики); рамки за четки; рамки од дрво за кревети; ратан; рафтови за списанија; рачки за алати што не се од метал; рачки за врати што не се од метал; рачки за коси што не се од метал; рачки за ножеви што не се од метал; рачки од метли што не се од метал; регистри (шкафови за регистри) [мебел]; ролетни (внатрешни решеткасти ролетни); садови (затворачи за садови) што не се од метал; садови од пластика за амбалажа; саксии (држачи за саксии); сандаци; сандаци за играчки; сандаци за месо што не се од метал;

сандаци што не се од метал; саќе; саќе за кошници со пчели; седеф, необработен или полуобработен; седишта од метал; скали (палки за скали); скали (подвижни скали за качување) што не се од метал, за патници; скали од дрво или пластика; скали што не се од метал; слама (плетеници од слама); сламарици; сламени пораби; слики (летвички за слики); слики (рамки за слики); слонова коска, необработена или полуобработена; софи; стаклени плочи за огледала; стакло (посребрено стакло) [огледала]; стапови што не се од метал; статуетки од дрво, восок, гипс или пластика; статуи од дрво, восок, гипс или пластика; столарија; столарски маси; столчиња; столчиња за фризерски салони; табли (огласни табли); табли за закачување клучеви; табли, од дрво или пластика, со натписи; табуретки за нозе; тапи за шишиња; тоалетни комоди; тркалца за кревети што не се од метал; тркалца за мебел што не се од метал; трска [материјал за плетење]; трупци за сечење [маси]; украси за рамки за слики; украси од пластика за храна; украсни завеси со монистра за декорација; уметнички дела од дрво, восок, гипс или пластика; училишен мебел; фигурини [статуетки] од дрво, восок, гипс или пластика; фотелји; фотелји што се навалуваат; хидростатични кревети што не се за медицинска употреба; храна (украси од пластика за храна); цевчиња за пиење; шанкови; шанкови-шкафови; шини (шини за завеси); шишиња (дрвени футроли за шишиња); шишиња (затварачи за шишиња) што не се од метал; шишиња (капачиња за шишиња) што не се од метал; шишиња (тапи за шишиња); шкафови за лекови; шкафови за регистри [мебел]; шкафчиња; школки; школки од остриги

кл. 27 килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од

текстил) - автомобилски килимчиња; вештачки тревници; винилни подни прекривки; висечки декорации (сидни висечки декорации) што не се од текстил; душеци за гимнастика; заштитни подлошки под теписи; сидни украси што не се од текстил; килими против лизгање; килимчиња за автомобили; килимчиња за пред врата; линолеум; подови (прекривки за подови); прекривки за подови; простирки од трска; простирки против лизгање во бањи рогозини; таписерии [сидни украси] што не се од текстил; теписи; тревници (вештачки тревници); хартиени сидни тапети; чергичиња

кл. 37 градежни конструкции; поправки - врати и прозорци (монтирање врати и прозорци); градби (чистење градби) [внатрешност]; градби (чистење градби) [надворешни површини]; градежни работи (изолирање градежни работи); градежни работи (надзор на градежни работи); градење бродови; лакирање; лепење тапети; малтерисување; мебел (обновување мебел); молерисување, внатрешност и надворешност; монтирање врати и прозорци; монтирање кујнска опрема; натписи (бојосување или поправка натписи)

кл. 40 обработка на материјали - врамнување уметнички дела; доработка на хартија; дување стакло; керамички производи (печење керамички производи); обложување со злато; обложување со кадмиум; обложување со лим; обложување со метал; обложување со никел; обложување со сребро; обложување со хром; обработка на хартија; обработка на дрво; печење керамички производи; резбарство; соборување и обработка на дрва; уметнички дела (врамување уметнички дела)

кл. 41 образовни услуги; обука; спортски и културни активности - академии [образование]; дизајнерски услуги што не се за рекламни цели; изложби (организирање



изложби) за културни или образовни цели; информирање за образование; калиографски услуги; колоквиуми (организирање и водење колоквиуми); конгреси (организирање и водење конгреси); конференции (организирање и водење конференции); насочување (професионално насочување) [совети во врска со образованието и оспособувањето]; објавување книги; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; образование (информирање за образование); образовни услуги; обука (практична обука) [демонстрирање]; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење конгреси; организирање и водење конференции; организирање и водење работилници [обука]; организирање и водење семинари; организирање и водење симпозиуми; организирање изложби за културни или образовни цели; пишување текстови што не се рекламни текстови; практична обука [демонстрирање]; преведување; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; работилници (организирање и водење на работилници); семинари (организирање и водење семинари); симпозиуми (организирање и водење симпозиуми); текстови (објавување текстови) со исклучок на рекламни текстови; текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги - архитектура; внатрешно уредување; дизајн (индустриски дизајн); дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; дизајнирање облека; изработка на градежни планови; индустриски дизајн; облека (дизајнирање облека);

премерување; технички проекти (проучување технички проекти); урбанистичко планирање; услуги за дизајн на амбалажи кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски услуги - аранжирање цвеќе; градинарство (пејсажно градинарство); дизајнирање пејсажи; дрва (хирургија на дрва); пејсажи (дизајнирање пејсажи); пејсажно градинарство; одржување тревници

(111) 24995	(151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/800	(220) 17/08/2016
	(181) 17/08/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за услуги СКАЈ БЛУ МЕДИЈА ДОО Скопје**
ул. Коце Металец бр. 1 В/13, Гази Баба, 1000, Скопје, МК
 (740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
 бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, сина, зелена, розева, портокалова
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности
 кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални

услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **24996** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/804 (220) 18/08/2016
(181) 18/08/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје**

ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје - Карпош, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

ДРИМЛЕНД DREAMLAND

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 услуги во едукација, забава и рекреација: обезбедување на услуги за детски игри, игротека за деца, обезбедување на рекреативни простори за детски игри

(111) **24997** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/827 (220) 25/08/2016
(181) 25/08/2026
(450) 31/10/2017

(300) 3180304 15/08/2016 UK

(732) **Amouage SAOC**

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

BLOSSOM LOVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3
сапуни;парфимерија;парфеми;мириси;етерични масла;козметика;лосиони за

коса;препарати за нега на косата и кожата;креми и лосиони за телото и лицето;пудра;препарати за употреба при бањање и туширање;дезодоранси

(111) **25094** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/843 (220) 30/08/2016
(181) 30/08/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство и услуги АДА ФАЛКЕ ДООЕЛ Скопје**

ул. Венјамин Мачуковски бр. 5-1/13, 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, црвена, бела

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 изнајмување санитарна опрема (изнајмување мобилни тоалети)

(111) **25111** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/845 (220) 31/08/2016
(181) 31/08/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Pfizer Inc.**

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ELELYSO

(551) индивидуална
(510, 511)



кл. 5 фармацевтски производи за употреба при лекување на лизозомни болести на натрупување

(111) **25110** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/846 (220) 31/08/2016
(181) 31/08/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Pfizer Inc.**

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

UPLYSO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за употреба при лекување на лизозомни болести на натрупување

(111) **25148** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/850 (220) 01/09/2016
(181) 01/09/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници Скопје**

ул. Вељко Влаховиќ бр. 4-2/3, Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје
(540)

ADRIALA BALKAN LEGAL EXPERTS - ABLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги

(111) **25099** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/866 (220) 13/09/2016

(181) 13/09/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Energy Beverages LLC, a Delaware limited liability compny**

2390 Anselmo Drive Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пиво

(111) **25150** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/867 (220) 13/09/2016
(181) 13/09/2026
(450) 31/10/2017

(300) 3182439 26/08/2016 UK

(732) **Amouage SAOC**

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

FIGMENT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси; етерични масла; козметика; лосиони за коса; препарати за нега на косата и кожата; креми и лосиони за телото и лицето;

пудра; препарати за употреба при бањање и туширање; деодоранси

(111) **25139** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/869 (220) 13/09/2016
(181) 13/09/2026
(450) 31/10/2017

(732) **KWANG YANG MOTOR CO., LTD.**
(a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

KYMCО NOODOE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 преносливи дигитални електронски апарати, имено, паметни телефони, таблет компјутери, предаватели на електронски сигнали и поврзан софтвер; безжични комуникациски апарати за пренос на звук, информации и слики; чипови за претходно-снимени компјутерски програми и софтвер; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба за преносливи дигитални електронски апарати, паметни телефони, таблет компјутери, предаватели на електронски сигнали и софтвер за електронски апарати за широка потрошувачка; прекинувачи; чипови; печатени плочи; примопредаватели на сигнали; конвертори на сигнали; ЛЦД монитори; компјутерски монитори; монитори со екран на допир; монитори со широк екран; монитори со закривен екран; мерачи (бројачи); регистратори на километража; регистратори на километража за возила; навигациски апарати за возила; акумулатори/батерии за возила
кл. 12 моторцикли и делови од моторцикли;

автомобили и делови од автомобили; велосипеди и делови од велосипеди; електрични возила и делови од електрични возила; електрични скутери и делови од електрични скутери; електрични инвалидски колички и делови од електрични инвалидски колички; возила за секако земјиште и делови од возила за секако земјиште; земјоделски вагони и делови од земјоделски вагони; уреди против кражба за возила; контролни табли за возила; контролни табли за моторцикли; гуми


(111) **25153** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/877 (220) 15/09/2016
(181) 15/09/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Културно-Хуманитарно и образовна организација ЕНСАР Скопје**

Покриена Чаршија бр. 37/локал 2, Центар, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, сива, жолта, црна, златна, зелена, кафена и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;



спортски и културни активности; објавување на весници и списанија, објавување текстови; книги; гласници; обезбедување електронски публикации; публикување електронски книги и списанија, забави (известување за забави), услуги на спортски кампови; услуги за кампови за летување; насочување (професионално насочување) водење симпозиуми, организирање и водење работилници (обука), подвижни библиотеки (услуги за подвижни библиотеки) преведувачки услуги
 кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување; хуманитарни услуги

(111) **25091** (151) 10/10/2017
 (210) ТМ 2016/880 (220) 16/09/2016
 (181) 16/09/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **Western Digital Technologies, Inc.**
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine
California 92612, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

WD GOLD

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски производи, имено диск драјвери, хард диск драјвери, дискови со перманентна меморија(SSD), хибридни драјвери, празни дигитални медиуми за складирање на податоци, уреди за складирање на податоци, уреди за складирање на податоци на компјутери, уреди за мрежно складирање на податоци и компјутерски периферни уреди; хардвер меморија на компјутери; резервни компјутерски системи базирани на преносен

тврди диск; компјутерски хардвер, софтвер и фирмвер за складирање, управување, организирање, синхронизација, осигурување, споделување и бекапување на електронски податоци; компјутерски хардвер кој се користи за употреба во центри за податоци, складишта на податоци и сервери на податоци

кл. 42 давање на привремена употреба online на компјутерски софтвер кој не е можно да се превземе, за употреба при чување и управување со компјутерски податоци; услуги на бекапување на компјутерски податоци од хард драјвери и уреди за складирање на компјутерски податоци; давање на компјутерски софтвер кој не е можно да се превземе за складирање, трансфер, проток (stream), преглед и репродукција (читање) на текстуални содржини, податоци, аудио и видео фајлови, дигитални слики и мултимедијални содржини до и од центри за складирање на податоци, сервери со податоци, уреди за складирање на податоци, хард драјвери, диск драјвери, дискови со перманентна меморија(SSD); услуги на компјутерско и електронско складирање на податоци; услуги на дизајн, развој, апдејтирање (ажурирање) и одржување на компјутерски софтвер, фирмвер, уреди за складирање на податоци, хард драјвери, диск драјвери, дискови со перманентна меморија(SSD), мултимедијални читачи и компјутерски периферни единици

(111) **25097** (151) 10/10/2017
 (210) ТМ 2016/882 (220) 16/09/2016
 (181) 16/09/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт**

ул. Васил Главинов 14/1-18, 1000, Скопје,
МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

**STAY
YOU**

(591) сина, црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 забавни и културни активности, имено
организирање , планирање и одржување на
социјални, музички и/или уметнички настни и
функции

(111) **25096** (151) 10/10/2017

(210) ТМ 2016/883 (220) 16/09/2016

(181) 16/09/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за промет на големо и
мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт
ул. Васил Главинов 14/1-18, 1000, Скопје,
МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

**WIN MUSIC
FREEDOM**

(591) сина, црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 забавни и културни активности, имено
организирање , планирање и одржување на
социјални, музички и/или уметнички настни и
функции

(111) **25098** (151) 10/10/2017

(210) ТМ 2016/884 (220) 16/09/2016

(181) 16/09/2026

(450) 31/10/2017

(300) 53714/2016 23/03/2016 СН

(732) **Froneri Ltd.**

**Richmond House, Leeming Bar,
Northallerton, North Yorkshire, DL7 9UL, GB**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

FRONERI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 зеленчук и компири (конзервирани,
замрзнати, сушени или готвени); овошје
(конзервирано, замрзнато, сушено или
готвено); печурки (конзервирани, замрзнати,
сушени или готвени); месо, живина, дивеч,
риба и производи од морска храна, сите во
форма на екстракти, супи, желеа, намази,



слатко (preserves), или замрзнати или дехидрирани готвени јадења; џемови; јајца; млеко, крем, путер, сирење и млечни производи; замени за млеко; млечни напитки, преовладува млеко; десерти направени со млеко и десерти на база на крем; јогурт; соја млеко (замени за млеко); конзервирани соја зрна за конзумирање за луѓе; масла и масти за јадење; обелувачи за кафе и/или чај (замени за крем); колбаси; месни производи (Charcuterie); путер од кикирики; супи, концентрирани супи; каша; бујон коцки; чорба (stock); бистри супи кл. 30 кафе, кафе екстракти, подготовки на база на кафе и напитки на база на кафе; ледено кафе; замена за кафе, екстракти од вештачко кафе, подготовки и напитки на база на замени за кафе; цикорија; чај, чај екстракти, подготовки на база на чај и напитки на база на чај; леден чај; подготовки на база на слад за конзумирање за луѓе; какао, подготовки на база на какао и напитки на база на какао; чоколадо, производи од чоколадо, подготовки на база на чоколадо и напитки на база на чоколадо; посластици, слатки, бомбони; шеќер; гума за жвакање, не за медицински намени; природни засладувачи; печени производи, леб, квасец, колачи; бисквити, торти, колачиња, обланди, карамели, десерти (вклучени во оваа класа), пудинзи; мразови (овошни сладоледи) (ices), водени мразови (water ices), шербети, смрзнати слатки, смрзнати торти, сладоледи, смрзнат јогурт, прашоци и врзувачки агенси (вклучени во оваа класа) за правење на јадливи мразови (овошни сладоледи) (ices) и/или водени мразови (water ices) и/или шербети и/или ледени посластици и/или смрзнати торти и/или сладолед и/или смрзнати јогурти; мед и замени за мед; житарки за доручек, мусли, корн флекс, житарски табли, житарки подготвени за јадење; подготовки од

житарици; ориз, тестенини, резанци (noodles); производи за храна направени од ориз, брашно или житарици, исто така во форма на готвени јадења; пици; сендвичи; подготовки за колачи и тесто за торта спремно за печење; сосови, соја сос; кечап; производи за вкус или зачинување на храна; зачини за јадење, мирудии, салатни преливи, мајонез; сенф; оцет кл. 43 овозможување (обезбедување) на храна и пијалоци; кафеа, кафетерии, кантини, ресторани, ресторани за самопослужување, снек барови; кетеринг услуги; сите од овие услуги исто така и преку машини автомати за пијалоци; овозможување (обезбедување) на кафе машини

(111) **25121** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/891 (220) 19/09/2016
(181) 19/09/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги ЕКСПЛОРАРИУМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Никола Тесла бр. 9 лок. 4-6, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена, сина, зелена, виолетова, кафена
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални

консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, академии (обука), гимнастичка обука, детски градинки, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, образовни информации, образовни испитувања, услуги на забавувачи, услуги од областа на образование и забава, издавање на опрема за играње, издавање на сценографии, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, организирање и спроведување на едукативни форуми, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби

(одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби, туторство, услуги на преведување. услуги на спортски кампови, театарска продукција, услуги на зоолошки градини кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), изнајмување на простории и мебел за организирање забави, кетеринг услуги на градинки (дневен престој за деца), услуги на снек барови, ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(111) 25131	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/892	(220) 19/09/2016
	(181) 19/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hannover, New Jersey, 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела и сите нијанси на сина
(554)
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пекарски производи, тапиока и брашно, сладок или солен тарт (тортички) и пити, обични или со вкус и/или полнети тестенини, производи од жито, житарки за појадок, јадења главно направени со тесто од тарт (тортички), леб, двопек, слатки или солени бисквити, крекери, колачиња, обланди, житни плочки, вафли, торти, слатки, сите овие производи се обични и/или прелиени и/или полнети и/или со вкус, слатки или солени закуски направени од леб, бисквити или слатко пециво, кондиторски производи, сладоледи (мраз за јадење), имено производи од сладолед, замрзнати пецива и десерти

(111) 25100	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/893	(220) 19/09/2016
	(181) 19/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Unilever N.V.****Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HYDROFILM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати и супстанции, сите за перење; препарати за белење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризивање; препарати за миење садови

(111) 25152	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/896	(220) 20/09/2016
	(181) 20/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **KARACAN MADENCILIK ICECEK GIDA TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**

**Ertugrulgazi Mah. Damar Sok. No 36
ESKISEHIR/ TURKEY, TR**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани води; пијалаци Алое вера, безалкохолни; аперитиви, безалкохолни; пиво; пиво на база на коктейли; wort пиво (ворт); јаболковина, безалкохолна; коктейли, безалкохолни; есенции за правење пијалаци; екстракт од хмељ за правење на пиво; овошни сокови; овошни нектари, безалкохолни; пиво од ѓумбир; шира од грозје не ферментиран; изотонични пијалаци; квас (безалкохолен пијалак); лимонада; вода на литиум; пиво од кантарион; слад од кантарион; млеко од бадеми (пијалак); минерална вода (пијалак); јаболковина; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци ароматизирани со кафе; безалкохолни пијалаци ароматизирани со чај; безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци; безалкохолни пијалаци на база мед; оргеат (пијалак); пастили за пенливи пијалаци; млеко од кикиритки [безалкохолен пијалак]; прашок за пенливи пијалаци; средства за правење газирана вода; средства за правење пијалаци; средства за правење на ликери; средства за правење минерална вода; спортски пија на млеко; сарсапарила

(безалколен пијалак); селтзер вода; шербет (пијалак); smoothie лаци збогатени со протеини; пијалаци на основа на ориз, различни од оние како замена s (пијалак); сода вода; пијалак на база на соја, различит од оние како замена за млеко; шуруп за пијалаци; шуруп за лимонада; вода за маса; сок од домати (пијалак); сок од зеленчук (пијалак); води (пијалаци); сурутка кл. 35 услуги за продажба на големо и мало (маркети, супермаркети, хипермаркети, трговски центри) на газирани води; пијалаци Алое вера, безалколни; аперитиви, безалкохолни; пиво; пиво на база на коктейли; worth пиво (ворт); јаболковина, безалкохолна; коктейли, безалкохолни; есенции за правење пијалаци; екстракти од хмељ за правење на пиво; овошни сокови; овошни нектари, безалкохолни; пиво од ѓумбир; шира од грозје не ферментирана; изотонични пијалаци; квас (безалкохолнен пијалак); лимонада; вода на литиум; пиво од кантарион; слад од кантарион; млеко од бадеми (пијалак); минерална вода (пијалак); јаболковина; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци ароматизирани со кафе; безалкохолни пијалаци ароматизирани со чај; безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци; безалкохолни пијалоци на база мед; оргеат (пијалак); пастили за пенливи пијалаци; млеко од кикиритки [безалкохолен пијалак]; прашок за пенливи пијалаци; средства за правење газирана вода; средства за правење пијалаци; средства за правење на ликери; средства за правење минерална вода; спортски пијалаци збогатени со протеини; пијалаци на основа на ориз, различни од оние како замена на млеко; сарсапарила (безалколен пијалак; селтзер вода; шербет (пијалак); smoothies (пијалак); сода вода; пијалак на база на соја, различит од оние како замена за млеко; шуруп за

пијалаци; шуруп за лимонада; вода за маса; сок од домати (пијалак); сок од зеленчук (пијалак); води (пијалаци); сурутка

(111) 25126	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/907	(220) 21/09/2016
	(181) 21/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)

AUS 32 AL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 производ наменет за автомобилска индустрија

(111) 25101	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/909	(220) 23/09/2016
	(181) 23/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(591) сина, бела, сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(111) 25102	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/910	(220) 23/09/2016
	(181) 23/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) сина, бела, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(111) 25124	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/911	(220) 26/09/2016
	(181) 26/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

**бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) бела, зелена, жолта, светло и темно
сина, розева, кафена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детски сапун со бадемово масло и со
екстракт од овес

(111) 25125	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/912	(220) 26/09/2016
	(181) 26/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

**бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**

(540)



(591) бела, розева, виолетова, светло и
темно сина, жолта

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детски сапун со екстракт од лаванда

(111) **25127** (151) 10/10/2017

(210) ТМ 2016/914 (220) 26/09/2016

(181) 26/09/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, сива, жолта, портокалова, розева, сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапун за мрсна и за проблематична кожа

(111) **25103** (151) 10/10/2017

(210) ТМ 2016/916 (220) 26/09/2016

(181) 26/09/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија**
бул. Гевгелија бр. 18, 1480, Гевгелија, МК

(740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 овошје конзервирано, риби конзервирани, месо во конзерви, маслини конзервирани, кромид конзервиран, грашок конзервиран, соја конзервирана за исхрана, тартуфи конзервирани, зеленчук конзервиран

кл. 30 анасоново семе, кафе (непржено кафе), пченкарни снегулки, пуканки, лебни трошки [презла], тестенини, снек од житарици, чипс [производи од житарици], мусли, овесни снегулки, мушкатов орев, излуштено жито за исхрана, бакардан, варена пченка, лупен јачмен, лупен овес, макарони, бибер, конзервирање храна (сол за конзервирање храна), пченка мелена, пченка печена, ориз, снек храна од ориз, снек храна од ориз

кл. 32 газирана вода, аперитиви безалкохолни, пиво, пијалаци (средства за правење пијалаци), пијалаци (сурутка пијалаци), сок од јаболка безалкохолни, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци (пастили за пенливи пијалаци), пенливи пијалаци (прашок за пенливи пијалаци), екстракти за правење пијалаци, овошни екстракти (безалкохолни овошни екстракти), овошни пијалаци (безалкохолни овошни пијалаци), минерална вода, шербет [пијалаци], сода вода, сируп за пијалаци, сируп за лимонади, сок од домати [пијалаци], сок од зеленчук [пијалаци], води за пиење [пијалаци], сурутка пијалаци, овошни сокови, изотонични пијалаци, овошни сирупи безалкохолни, пијалаци со мед (безалкохолни пијалаци со мед), лимонади,

ликери (средства за правење ликери), млеко од бадеми [пијалак], млеко (млеко со кикирики)

кл. 35 услуги на продажба на големо и продажба на мало на: овошје конзервирано, риби конзервирани, месо во конзерви, маслини конзервирани, кромид конзервиран, грашок конзервиран, соја конзервирана за исхрана, тартуфи конзервирани, зеленчук конзервиран, анасоново семе, кафе (непржено кафе), пченкарни снегулки, пуканки, лебни трошки [презла], тестенини, снек од житарици, чипс [производи од житарици], мусли, овесни снегулки, мушкатов орев, излуштено жито за исхрана, бакардан, варена пченка, лупен јачмен, лупен овес, макарони, бибер, конзервирање храна (сол за конзервирање храна), пченка мелена, пченка печена, ориз, снек храна од ориз, снек храна од ориз, тарана, газирана вода, аперитиви безалкохолни, пиво, пијалаци (средства за правење пијалаци), пијалаци (сурутка пијалаци), сок од јаболка безалкохолни, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци (пастили за пенливи пијалаци), пенливи пијалаци (прашок за пенливи пијалаци), екстракти за правење пијалаци, овошни екстракти (безалкохолни овошни екстракти), овошни пијалаци (безалкохолни овошни пијалаци), минерална вода, шербет [пијалаци], сода вода, сируп за пијалаци, сируп за лимонади, сок од домати [пијалаци], сок од зеленчук [пијалаци], води за пиење [пијалаци], сурутка пијалаци, овошни сокови, изотонични пијалаци, овошни сирупи безалкохолни, пијалаци со мед (безалкохолни пијалаци со мед), лимонади, ликери (средства за правење ликери), млеко од бадеми [пијалак], млеко (млеко со кикирики)

(111) **25122** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/917 (220) 26/09/2016

(181) 26/09/2026

(450) 31/10/2017

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, кафено виолетова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), вино, ароматизиран пијалак на база на вино

(111) **25123** (151) 10/10/2017

(210) ТМ 2016/918 (220) 26/09/2016

(181) 26/09/2026

(450) 31/10/2017

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, зелена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво),
вино, ароматизиран пијалак на база на вино

(111) 25036	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/923	(220) 27/09/2016
	(181) 27/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

XYLOSOLV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 25029	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/924	(220) 27/09/2016
	(181) 27/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MIGRASOLV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 25156	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/926	(220) 28/09/2016
	(181) 28/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77**

**ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000,
Штип, МК**

(540)



(591) црвена, црна, сива и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(111) 25120	(151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/928	(220) 28/09/2016
	(181) 28/09/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за издавачка дејност,
производство, промет и услуги ЕДУКА
МАК ДОО Скопје ул. Михаил Цоков бр. 2/2-
12, Скопје, МК**

(540)





(591) виолетова, црвена, жолта, зелена,
сина, кафена, портокалова, розева, бела,
црна, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, брошури, весници, списанија,
периодични публикации, печатени
материјали, печатени публикации, детски
сликовници, каталози, книги
кл. 35 дизајнирање рекламен материјал,
дистрибуција на примероци, компјутерско
рекламирање преку интернет, рекламирање,
фотокопирање

кл. 41 издаваштво, електронско издаваштво,
објавување книги, он-лајн публикување
електронски книги и списанија, текстови
(објавување текстови) со исклучок на
рекламниот текстови

(111) **25118** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/931 (220) 29/09/2016

(181) 29/09/2026

(450) 31/10/2017

**(732) Enterprise Holdings, Inc. A corporation
of the State of Missouri**

**600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri
63105, US**

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 услуги за лизинг на возила
кл. 39 услуги за изнајмување и резервација
на возила

(111) **25119** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/932 (220) 29/09/2016

(181) 29/09/2026


(450) 31/10/2017

**(732) Enterprise Holdings, Inc. A corporation
of the State of Missouri**

**600 Corporate Park Drive, St.Louis, Missouri
63105, US**

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 услуги за лизинг на возила
кл. 39 услуги за изнајмување и резервација
на возила

(111) **25031** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/937 (220) 30/09/2016

(181) 30/09/2026

(450) 31/10/2017

**(732) MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS
ENTERPRISES**

**165, Tatoi Ave. & Odysseos, 14452
Metamorphosis, Attica, GR**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела и сите нијанси на црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 оцет, преливи за салата, преливи за храна. Сосови, конзервирани сосови, сосови за готвење, сосови од билки, сосови за салата, готови сосови, сосови за храна, мешавина за подготовка на сосови, сосови за тестенини, сосови за пица, сосови за месо на скара, кари сосови, сосови за ориз, пире од зеленчук (сосови)

(111) **25028** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/940 (220) 03/10/2016

(181) 03/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Београдски пут бб, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



PAIN therapy Hemofarm (во изглед)

(591) бела, црвена, сина, сива, портокалова и црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **25083** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/943 (220) 04/10/2016

(181) 04/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **JT International SA**

Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно вткање, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, електронски цигари, пури, цигарилоси; бурмут; производи за пушачи вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(111) **25032** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/944 (220) 04/10/2016

(181) 04/10/2026


(450) 31/10/2017

(732) **EOS PRODUCTS S.A.R.L.**

7 Rue Robert Stumper, 2557, Luxembourg,

LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за ароматерапија за нега на телото, имено, лосион за тело, гел за туширање, крем за кутикули, немедицински балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело, пилинг за тело и стапала и немедицинска крема за стапала; козметички производи, имено, прајмери за усни; козметички производи, имено, производи за обновување на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за усни; палета со сјај за усни; молив за усни; ексфолијант за усни; сетови за шминка кои се состојат од кармин и сјај за усни; немедицински препарати за нега на усни; немедицинска заштита за усни; брилијантин за усни; гелови за капење и туширање и соли што не се за медицинска употреба; зрна за капење; крема за капење; кристали за капење; шумливи купки; снегулки за капење; пена за капење; пени за капење; гел за капење; гелови за капење; билки за капење; лосион за капење; млека за капење; масло за капење; масла за капење; масла за капење и соли за капење; масла за капење за козметичка употреба; бисери за капење; пудра за капење; соли за капење; немедицински соли за капење; сапуни за капење; сапуни за капење во течна, цврста

или гел форма; пенливи купки; пена за капење; течни сапуни за капење; течни сапуни кои се користат за капење на стапала; минерална сол како соли за капење што не се за медицинска употреба; немедицински препарати за капење; пена за туширање и капење; гел за туширање и капење; дезодоранс спреј за стапала; немедицинска пудра за стапала; пилинзи за стапала; немедицинска крема за стапала; немедицински лосиони за стапала; немедицински производи за киснење на стапала; камења од пезма за лична употреба; креми за туширање; гел за туширање; гелови за туширање; лосиони за зацврстување на ноктите; препарати за полирање на ноктите; препарати за нега на нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите; отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на лак за нокти; горен слој лак за нокти; зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за после сончање; млека за после сончање; масла за после сончање; средства за спречување на крварење за козметичка употреба; препарати за белеење за козметичка употреба; козметички производи за нега и разубавување на тело; креми за чистење; колонски води; парфеми и козметички производи; козметички топки; козметички креми; козметички креми за нега на кожата; козметичка хартија за впивање за лице; козметички млека; козметички масла; козметички масла за епидерма; козметички тампони; козметички моливи; козметички препарати за обнова на кожата; козметички препарати против изгореници од сонце; козметички препарати за нега на телото; козметички препарати за трепки на очи; козметички препарати; козметички препарати за слабеење; козметички ружови; козметички сапуни; козметички лосиони за сончање; козметички препарати за сончање; козметички препарати за заштита од сонце;

козметички препарати за сончање; козметички производи; козметички производи и козметички препарати; козметички производи и шминка; козметички производи, имено, камени пудри; козметика за веѓи; креми за лице за козметичка употреба; лосиони за козметичка употреба; лак за нокти за козметичка употреба; моливи за козметичка употреба; влажни шамивчиња; влажни крпчиња; влажни марамчиња; лосиони, креми и масла за кожа и тело за надворешна локална козметичка употреба; сапуни; млека, гелови и масла за сончање и после сончање; гелови за сончање; млека за сончање; масла за сончање; шамивиња натопени со козметички лосиони; тоници; спрејови за кожа за надворешна локална козметичка употреба; метални стругалки за стапала; ниту еден од горенаведените производи не е наменет за чистење, нега или разубавување на коса

(111) 25030	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/945	(220) 04/10/2016
	(181) 04/10/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **EOS PRODUCTS S.A.R.L.**
7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg,
LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за ароматерапија за нега на телото, имено, лосион за тело, гел за туширање, крем за кутикули, немедицински балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело, пилинг за тело и стапала и немедицинска крема за стапала; козметички производи, имено, прајмери за усни; козметички производи, имено, производи за обновување на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за усни; палета со сјај за усни; молив за усни; ексфолијант за усни; сетови за шминка кои се состојат од кармин и сјај за усни; немедицински препарати за нега на усни; немедицинска заштита за усни; брилијантин за усни; гелови за капење и туширање и соли што не се за медицинска употреба; зрна за капење; крема за капење; кристали за капење; шумливи купки; снегулки за капење; пена за капење; пени за капење; гел за капење; гелови за капење; билки за капење; лосион за капење; млека за капење; масло за капење; масла за капење; масла за капење и соли за капење; масла за капење за козметичка употреба; бисери за капење; пудра за капење; соли за капење; немедицински соли за капење; сапуни за капење; сапуни за капење во течна, цврста или гел форма; пенливи купки; пена за капење; течни сапуни за капење; течни сапуни кои се користат за капење на стапала; минерална сол како соли за капење што не се за медицинска употреба; немедицински препарати за капење; пена за туширање и капење; гел за туширање и капење; дезодоранс спреј за стапала; немедицинска пудра за стапала; пилинзи за стапала; немедицинска крема за стапала; немедицински лосиони за стапала; немедицински производи за киснење на



стапала; камења од пезма за лична употреба; креми за туширање; гел за туширање; гелови за туширање; лосиони за зацврстување на ноктите; препарати за полирање на ноктите; препарати за нега на нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите; отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на лак за нокти; горен слој лак за нокти; зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за после сончање; млека за после сончање; масла за после сончање; средства за спречување на крварење за козметичка употреба; препарати за белеење за козметичка употреба; козметички производи за нега и разубавување на тело; креми за чистење; колонски води; парфеми и козметички производи; козметички топки; козметички креми; козметички креми за нега на кожата; козметичка хартија за впивање за лице; козметички млека; козметички масла; козметички масла за епидерма; козметички тампони; козметички моливи; козметички препарати за обнова на кожата; козметички препарати против изгореници од сонце; козметички препарати за нега на телото; козметички препарати за трепки на очи; козметички препарати; козметички препарати за слабеење; козметички ружови; козметички сапуни; козметички лосиони за сончање; козметички препарати за сончање; козметички препарати за заштита од сонце; козметички препарати за сончање; козметички производи; козметички производи и шминка; козметички производи, имено, камени пудри; козметика за веѓи; креми за лице за козметичка употреба; лосиони за козметичка употреба; лак за нокти за козметичка употреба; моливи за козметичка употреба; влажни шамивчиња; влажни крпчиња; влажни марамчиња; лосиони, креми и масла за кожа и тело за надворешна локална козметичка употреба;

сапуни; млека, гелови и масла за сончање и после сончање; гелови за сончање; млека за сончање; масла за сончање; шамивчиња натопени со козметички лосиони; тоници; спрејови за кожа за надворешна локална козметичка употреба; метални стругалки за стапала; ниту еден од горенаведените производи не е наменет за чистење, нега или разубавување на коса

(111) **25157** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/949 (220) 05/10/2016
(181) 05/10/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје**

Бул. Партизански Одреди бр. 14, Бизнис Центар АУРА, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и жолта

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижности

(111) **25143** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/950 (220) 05/10/2016
(181) 05/10/2026
(450) 31/10/2017

(732) **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

HELIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 масла; масти; лубриканти; горива

(111) **25114** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/951 (220) 05/10/2016

(181) 05/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за посредување во образованието и едукативни услуги ТИЧХУТ ДОО Скопје**

ул. Христо Татарчев 12 бр. 61, 1000, Скопје, МК

(740) Тошо Мицевски

ул. Христо Татарчев 12 бр. 61, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, жолта, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 информации кои се однесуваат на образованието, овозможени онлајно компјутерска база на податоци или на интернет; образовни информациите понудени онлајн од компјутерска база на податоци или на интернет; обезбедување на образование онлајн од компјутерска база на податоци или преку интернет или екстранет

(111) **25033** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/956 (220) 07/10/2016

(181) 07/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Adient Engineering and IP GmbH Industriestrasse 20-30, 51339 Burscheid, DE**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во индустријата и науката; необработени вештачки смоли, необработена пластика; состави за гаснење на пожар; препарати за калење и за заварување; супстанции за штавење; адхезиви (лепила) кои што се користат во индустријата; адхезиви кои што се користат во производството на седишта; хемикалии кои што се користат во производството на седишта
кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; седишта за возила кои се движат по земја, воздух и вода; седиште за возило; безбедносни (сигурносни) седишта за возила; седишта за моторни возила; седишта за возови, трамваи, едношинки (моношинки), коли (автомобили), автобуси, кочии, моторцикли, велосипеди, транзитни возила, ванови (товарни автомобили) и камиони; седишта за бродови, чамци, хуверкрафти и јахти; авионски седишта; седишта на аероплани и хеликоптери; катапултирачки седишта за пилоти; седишта (безбедносни) за деца (за превозни средства); седишни подсистеми за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; кадести (кошести) и тркачки седишта за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; дрвени седишта за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; тапацири за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; јастуци (перници) и покривки за седишта за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; воздушни перници



(федери) за тапацирани седишта за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; наслони за грб за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; наслони за глава за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; потпирачи за рака за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; сигурносни појаси; спреги (појаси) за седишта (sea! вагнессес) за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; уреди за подесување за висината на седиштата; организери за позадината на седиштето за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; делови, приклучоци (парчиња) и додатоци (прибор) за се од горе споменатото кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи направени од каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун за и употребени во/на седишта и места за седење и производство на седишта; пластика во екструдирани (истисната) форма за употреба во производство; материјали за пакување, плумбирање (затнување) и изолирање (материјали за заптивање и изолација); флексибилни цевки кои што не се од метал; пластики за употреба во производството на седишта; каучук за употреба во производството на седишта кл. 18 кожа и имитации на кожа; производи направени од кожа и имитации од кожа и употребени во/на седишта, места (производи) за седење и производството на седишта и места за седење; животински кожи, кожи од големи животни; камшици, коњска опрема и седларска стока (опрема); кожни тапацири за седишта за возила кои што се движат по земја, воздух и вода кл. 19 конструкциски (градежни) материјали (градежни неметални); градежни материјали (неметални); конструкциски (градежни) материјали (градежни неметални); градежни материјали (неметални) за употреба во производство на седишта; конструкциски

материјали (градежни неметални) за употреба во производство на седишта кл. 20 мебел (намештај), огледала, рамки за слики; производи (не вклучени во други класи) од дрво, плута, трска, шеќерна трска (лико), врбови стапчиња, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали или од пластикиа за или употребени во/на седишта, места за седење и производството на седишта и производи за седење; седишта; производи за седење и седишта како мебел; аудиториумски седишта и места за седење, стадионски седишта и места (производи) за седење; театарски седишта и места за седење, седишта и места за седење за во кина, места за седење како клупи, места за седење подржани со греда, металик седишта; седишта на преклопување, плочечки седишта (на надувување); бустер седишта (седишта за коли за мали деца), јастуци за седишта, подлошки за седишта; потпорни јастуци и перници за употреба при седење, вклучувајќи бебешко седење; седишта адаптирани за бебиња; подни седишта, јапонски стил; работни седишта (табуретки); делови, приклучоци (парчиња) и додатоци (прибор) за сето горе наведено кл. 24 текстил и производи од текстил не вклучени во другите класи; ткаенини; кебиња; покривки; текстил (штофови); покривки од текстил за седишта; покривки за седишта; тапацир за седишта; пластични покривки за седишта

кл. 40 третман и работење (обработка) на материјали за и употребени за производството на седишта; информации, советодавни и консултативни услуги во врска со горе наведеното кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со тоа; индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и

софтвер; истражување и развој на седишта; дизајн на седишта; компјутерски софтвер за употреба во истражување, дизајн и производство на седишта; информациони услуги, советодавни и консултантски услуги во врска со се од гореспоменатото; изрично се нагласува исклучување на сертификациски (издавање на сертификат) и инспекциски услуги (услуги за контрола)

(111) 25034	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/957	(220) 07/10/2016
	(181) 07/10/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.**
Ulica Danica 5, 48000, Koprivnica, HR
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

RANNER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) 25035	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/959	(220) 07/10/2016
	(181) 07/10/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.**
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

ABUXAR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) 25155	(151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/960	(220) 07/10/2016

(181) 07/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија со заботехничка лабораторија „КРУНА МС“**
Скопје

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 2/2, 1000, СКОПЈЕ, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



КРУНА МС (во изглед)

(591) сина, жолта, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
 кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги



(111) **25145** (151) 10/10/2017
 (210) ТМ 2016/961 (220) 07/10/2016
 (181) 07/10/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, сина, кафена
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 паста за заби и течност за испирање на усна шуплина

(111) **25154** (151) 10/10/2017
 (210) ТМ 2016/962 (220) 07/10/2016
 (181) 07/10/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, сива, сина
 (554)
 (551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 3 паста за заби и течност за испирање на усна шуплина

(111) **25146** (151) 10/10/2017
 (210) ТМ 2016/963 (220) 07/10/2016
 (181) 07/10/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
 бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, сива, светло и темно розева
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на усна шуплина

(111) **25088** (151) 03/10/2017
 (210) ТМ 2016/964 (220) 12/10/2016
 (181) 12/10/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје**
ул.1 бр. 25, МИладиновци, Илинден, МК
 (740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
 ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сина, црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива (вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување; свеќи и фитили за осветлување

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **25004** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/966 (220) 12/10/2016

(181) 12/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје**

**Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје,
Центар, 1000, Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина, портокалова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; претплата за телекомуникациски услуги (за други); агенции за увоз-извоз; комерцијално информативни агенции; односи со јавност, бизнис проценки; изготвување на рекламни рубрики; статистички податоци; маркетинг студии; истражувања за дејностите; економски предвидувања; консултантски услуги во областа на човечки ресурси; советодавни услуги за бизнис менаџмент; регрутирање на спонзори; организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; изготвување на состојба на сметка; телевизиското рекламирање; трговско управување на лиценцирање на стоки и услуги, за трети лица; бизнис проценки; пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања



направени со кредитни картички кл. 36 осигурување; финансиски работи; бироа за обезбедување на сместување [станови]; агенции за недвижности; котирање на берза; посредување при хартии од вредност; брокерски услуги; инвестициски фондови; фискални проценки; вредносни депозити; електронски трансфер на средства; издавање на хартии од вредност; размена на пари; информации за осигурување; консултации за осигурување; осигурителни брокерски услуги; инвестициски фондови; финансирање при купување на одложено плаќање - лизинг; организирање на наплата; услуги на дебитни и кредитни картички; услуги на безбедносни депозити; услуги на исплата на пензии; кредитни бироа; организирање на добротворни фондови; изнајмување на канцеларии [недвижности]; изнајмување на станови; лизинг на недвижности; лизинг на фарми; банкарски хипотеки; проценка на недвижности; проценка на антиквитети; услуги на проценка на накит; проценка на уметнички дела; услуги на проценители - актуарски услуги; проценка на штети (финансиска проценка); наплата на трошоци за изнајмување; управување со станови и куќи; финансиски менаџмент; управување со недвижен имот; финансиски информации, вклучувајќи и по пат на електронски средства; финансиска анализа; финансиски консултации; финансиска евалуација [осигурување, банкарство, недвижности]; финансиски спонзорства; услуги на финансирање; проверка [верификација] на чекови; услуги на кредитни картички; отплаќање на заеми; кредитирање врз основа на залог; агенти за домување; работи поврзани со недвижности; агенции за наплата на долгови; гарантирање на заеми; гарантирање при кредитирање; заемодавачки услуги; закуп-обезбедување на заеми; заеми врз база на залог; заеми

[финансирање] и попуст на сметки; консултантски услуги поврзани со кредити и заеми; консултантски услуги кои се однесуваат на следење на побарувањата и обврските, инвестиции и заеми; корпоративни кредити; лично осигурувања кои се однесуваат на одговорност за отплата на кредити; обезбедување на кредити за финансирање на обезбедување на моторни возила со депонирање на пари; обезбедување на кредити за финансирање на изнајмување на моторни возила со обезбедување на договор; уредување и обезбедување на кредити врз база на залог; уредување на продажба на кредити; обезбедување на кредити за недвижен имот; обезбедување на потрошувачки кредити; обезбедување на комерцијални заеми; заеми и кредитни услуги; кредит и кредитни линии; обезбедување на привремени заеми; обезбедување на станбени кредити; обезбедување на кредити за партиципација за школување; обезбедување на нудење заеми; услуги на позајмување на пари; услуги на заем и кредит, и закупнина; финансирање на кредити; финансирање на рати на кредитот; финансирање на станбени кредити; финансирање на кредити, хипотеки и емства; финансирање на краткорочни кредити; кредити (финансирање); финансиски заеми за реновирање на домот; финансиски кредити за трговија; финансиски заеми со обезбедување на залог; финансиски услуги во областа на кредитирање пари; финансиски услуги за кредитирање за лични цели; услуги за електронски трансфер на пари; размена на пари; Пари замена изречена од страна на кредитна картичка; Покровителство на пензиите; управување со готовина; стекнување и пренос на парични побарувања; брокерски услуги за пари; пари за старателство; плаќање и примање на пари

како агенти; монетарни услуги; монетарен трансфер; монетарни работи; услуги за трансфер на пари по електронски пат; услуги за трансфер на пари со користење на електронски картички; услуги за управување со готовина; услуги за депозити на пари; услуги во врска со финансиски трансакции; услуги за пренос на пари; финансиски и монетарни услуги и банкарство; финансиски менаџмент на сметки со готовина; финансирање на кредити со плаќање на рати; агенции за консултирање во врска со кредитирање; агенции за кредитни известување; кредитен рејтинг; кредитни услуги; кооперативни кредитни организации; консултации во врска со кредит; хипотекарни совети; консултантски услуги кои се однесуваат на кредитирања; услуги во врска со кредитирање на хипотеки и кредитирања поврзани со хартии од вредност; услуги при хипотекарни кредити и финансирање; услуги во врска со информации за кредити; наплата и враќање на кредити; издавање на кредитни картички и дебитни картички; подготовка на извештаи за кредитен рејтинг; финансирање на кредитот; услуги на кредитни картички и платежни картички; обезбедување на информации за кредит; обезбедување на кредит; обезбедување на потрошувачки кредит; обезбедување на средства за купување со одложено плаќање и лизинг; обезбедување на финансиски средства за трговски кредит; обезбедување на финансиски средства за кредитна продажба; гаранции; кредитирање на хартии од вредност; обезбедување на кредит преку планови за отплата; обезбедување на кредитни и дебитни картички; обезбедување на позајмици; уредување на провизија за трговски кредит; верификација на кредитна картичка; кредит совети; услуги на подобрување на кредитни услови; услуги на кредитни бироа; консултантски услуги кои се

однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и кредитни извештаи; управување со финансиски трансакции кл. 38 електронски комуникациски услуги кои се однесуваат на авторизација на кредитни картички; телекомуникации; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; електронска пошта; услуги на електронска огласна табла [телекомуникациски услуги]; испраќање на пораки; електронски услуги; комуникации со помош на компјутерски терминали; обезбедување на пристап до бази на податоци; изнајмување на време на пристап до глобалните компјутерски мрежи; компјутерски потпомогнат пренос на пораки и слики; радио програми и емисии, кабелски телевизиски пренос; обезбедување на пристап на форуми за разговор на интернет (соби за разговор); Обезбедување на кориснички пристап до глобалните компјутерски мрежи; пренесување преку сателит; емитување на телевизиски програми

(111) 25005	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/967	(220) 12/10/2016
	(181) 12/10/2026
	(450) 31/10/2017

(732) Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје

Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје,
Центар, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина, портокалова
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)



кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; претплата за телекомуникациски услуги (за други); агенции за увоз-извоз; комерцијално информативни агенции; односи со јавност, бизнис проценки; изготвување на рекламни рубрики; статистички податоци; маркетинг студии; истражувања за дејностите; економски предвидувања; консултантски услуги во областа на човечки ресурси; советодавни услуги за бизнис менаџмент; регрутирање на спонзори; организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; изготвување на состојба на сметка; телевизиското рекламирање; трговско управување на лиценцирање на стоки и услуги, за трети лица; бизнис проценки; пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички

кл. 36 осигурување; финансиски работи; бироа за обезбедување на сместување [станови]; агенции за недвижности; котирање на берза; посредување при хартии од вредност; брокерски услуги; инвестициски фондови; фискални проценки; вредносни депозити; електронски трансфер на средства; издавање на хартии од вредност;

размена на пари; информации за осигурување; консултации за осигурување; осигурителни брокерски услуги; инвестициски фондови; финансирање при купување на одложено плаќање - лизинг; организирање на наплата; услуги на дебитни и кредитни картички; услуги на безбедносни депозити; услуги на исплата на пензии; кредитни бироа; организирање на добротворни фондови; изнајмување на канцеларии [недвижности]; изнајмување на станови; лизинг на недвижности; лизинг на фарми; банкарски хипотеки; проценка на недвижности; проценка на антиквитети; услуги на проценка на накит; проценка на уметнички дела; услуги на проценители - актуарски услуги; проценка на штети (финансиска проценка); наплата на трошоци за изнајмување; управување со станови и куќи; финансиски менаџмент; управување со недвижен имот; финансиски информации, вклучувајќи и по пат на електронски средства; финансиска анализа; финансиски консултации; финансиска евалуација [осигурување, банкарство, недвижности]; финансиски спонзорства; услуги на финансирање; проверка [верификација] на чекови; услуги на кредитни картички; отплаќање на заеми; кредитирање врз основа на залог; агенти за домување; работи поврзани со недвижности; агенции за наплата на долгови; гарантирање на заеми; гарантирање при кредитирање; заемодавачки услуги; закуп-обезбедување на заеми; заеми врз база на залог; заеми [финансирање] и попуст на сметки; консултантски услуги поврзани со кредити и заеми; консултантски услуги кои се однесуваат на следење на побарувањата и обврските, инвестиции и заеми; корпоративни кредити; лично осигурувања кои се однесуваат на одговорност за отплата на кредити; обезбедување на кредити за финансирање на обезбедување на моторни

возила со депонирање на пари; обезбедување на кредити за финансирање на изнајмување на моторни возила со обезбедување на договор; уредување и обезбедување на кредити врз база на залог; уредување на продажба на кредити; обезбедување на кредити за недвижен имот; обезбедување на потрошувачки кредити; обезбедување на комерцијални заеми; заеми и кредитни услуги; кредит и кредитни линии; обезбедување на привремени заеми; обезбедување на станбени кредити; обезбедување на кредити за партиципација за школување; обезбедување на нудење заеми; услуги на позајмување на пари; услуги на заем и кредит, и закупнина; финансирање на кредити; финансирање на рати на кредитот; финансирање на станбени кредити; финансирање на кредити, хипотеки и емства; финансирање на краткорочни кредити; кредити (финансирање); финансиски заеми за реновирање на домот; финансиски кредити за трговија; финансиски заеми со обезбедување на залог; финансиски услуги во областа на кредитирање пари; финансиски услуги за кредитирање за лични цели; услуги за електронски трансфер на пари; размена на пари; Пари замена изречена од страна на кредитна картичка; Покровителство на пензиите; управување со готовина; стекнување и пренос на парични побарувања; брокерски услуги за пари; пари за старателство; плаќање и примање на пари како агенти; монетарни услуги; монетарен трансфер; монетарни работи; услуги за трансфер на пари по електронски пат; услуги за трансфер на пари со користење на електронски картички; услуги за управување со готовина; услуги за депозити на пари; услуги во врска со финансиски трансакции; услуги за пренос на пари; финансиски и монетарни услуги и банкарство; финансиски

менаџмент на сметки со готовина; финансирање на кредити со плаќање на рати; агенции за коснултирање во врска со кредитирање; агенции за кредитни известување; кредитен рејтинг; кредитни услуги; кооперативни кредитни организации; консултации во врска со кредит; хипотекарни совети; консултантски услуги кои се однесуваат на кредитирања; услуги во врска со кредитирање на хипотеки и кредитирања поврзани со хартии од вредност; услуги при хипотекарни кредити и финансирање; услуги во врска со информации за кредити; наплата и враќање на кредити; издавање на кредитни картички и дебитни картички; подготовка на извештаи за кредитен рејтинг; финансирање на кредитот; услуги на кредитни картички и платежни картички; обезбедување на информации за кредит; обезбедување на кредит; обезбедување на потрошувачки кредит; обезбедување на средства за купување со одложено плаќање и лизинг; обезбедување на финансиски средства за трговски кредит; обезбедување на финансиски средства за кредитна продажба; гаранции; кредитирање на хартии од вредност; обезбедување на кредит преку планови за отплата; обезбедување на кредитни и дебитни картички; обезбедување на позајмици; уредување на провизија за трговски кредит; верификација на кредитна картичка; кредит совети; услуги на подобрување на кредитни услови; услуги на кредитни бироа; консултантски услуги кои се однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и кредитни извештаи; управување со финансиски трансакции кл. 38 електронски комуникациски услуги кои се однесуваат на авторизација на кредитни картички; телекомуникации; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; електронска пошта; услуги на електронска огласна табла



[телекомуникациски услуги]; испраќање на пораки; електронски услуги; комуникации со помош на компјутерски терминали; обезбедување на пристап до бази на податоци; изнајмување на време на пристап до глобалните компјутерски мрежи; компјутерски потпомогнат пренос на пораки и слики; радио програми и емисии, кабелски телевизиски пренос; обезбедување на пристап на форуми за разговор на интернет (соби за разговор); Обезбедување на кориснички пристап до глобалните компјутерски мрежи; пренесување преку сателит; емитување на телевизиски програми

(111) **25115** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/971 (220) 13/10/2016
(181) 13/10/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Pozavarovalnica Sava, d.d.**
Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, сива, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, реосигурување, осигурување на живот, осигурување на имот, здравствено осигурување, осигурување од несреќи, поморско осигурување, осигурување од пожар, брокерство, советување во врска со осигурување, осигурителни информации, актуарски операции, актуарски услуги, финансиски проценки (осигурување), проценка на трошоци (финасиски проценки), евалуации и проценка на ризик, подготовка

на финансиска анализа, финансиски услуги, финасиски операции, финасиско управување, финансиска анализа, капитални инвестиции, советување во врска со финансии, финансиско управување, клириншки куќи
кл. 42 тестирање на возната состојба на возилата

(111) **25116** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/972 (220) 13/10/2016
(181) 13/10/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Pozavarovalnica Sava, d.d.**
Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

SAVA OSIGURUVANJE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, реосигурување, осигурување на живот, осигурување на имот, здравствено осигурување, осигурување од несреќи, поморско осигурување, осигурување од пожар, брокерство, советување во врска со осигурување, осигурителни информации, актуарски операции, актуарски услуги, финансиски проценки (осигурување), проценка на трошоци (финасиски проценки), евалуации и проценка на ризик, подготовка на финансиска анализа, финансиски услуги, финасиски операции, финасиско управување, финансиска анализа, капитални инвестиции, советување во врска со финансии, финансиско управување, клириншки куќи
кл. 42 тестирање на возната состојба на возилата

(111) **25080** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/973 (220) 13/10/2016

(181) 13/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY
Birmingham, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми

(111) **25117** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/981 (220) 14/10/2016

(181) 14/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **СИГМА Медиа ДООЕЛ**
ул. 487 бр. 9/2-4, Дебар Маало, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, тиркизна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 цвеќе, природно

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски

работи; услуги при продажба на големо и
мало; малопрдажба

кл. 39 дистрибуција, складирање

(111) **24992** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/982 (220) 14/10/2016

(181) 14/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, трговија**
и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК
(540)


GREENY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

(111) **24991** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/983 (220) 14/10/2016

(181) 14/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, трговија**
и услуги МТ-ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрити; артикли за пушачи
 кл. 35 услуги на малопродажба врзани за цигари; тутун; тутунски производи, запалки; кибрит; артикли за пушачи; услуги за продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи

(111) **24990** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/984 (220) 14/10/2016

(181) 14/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **24989** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/985 (220) 14/10/2016

(181) 14/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС - ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14/41, Куманово, МК
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18
 кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
 кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **25144** (151) 10/10/2017

(210) ТМ 2016/992 (220) 17/10/2016

(181) 17/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел
ул. Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, зелена, црна, сива, бела
 (554)

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **25141** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/993 (220) 17/10/2016
(181) 17/10/2026
(450) 31/10/2017

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел**
ул. Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сина, зелена, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба;

материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; вклучително аптеки кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **25142** (151) 10/10/2017
(210) ТМ 2016/996 (220) 18/10/2016
(181) 18/10/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Тони Крстески**
ул. Франц Прешерн 187, Скопје, МК
(740)

(540)

DAY OFF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 продукција на музика

(111) **25006** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/997 (220) 18/10/2016
(181) 18/10/2026
(450) 31/10/2017

(732) **ANTONIO BANDERAS LIMITED**
4th Floor, St Paul's Gate, 22-24 New Street,
JE1 4TR St Helier, (Jersey), US
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструменти, синџирчиња и врвки за очила, навлаки за очила, очила против заслепување, спортски очила, очила за сонце, паметни очила, очила (оптика), тридимензионални очила, леќи за очила и рамки за очила; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД-а и други дигитални носачи на податоци; опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвери

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти

кл. 18 кожа и нејзините имитации; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори и сонцезащитни; рачни чанти; рачни чанти за патување; торбички за капење; ранци; стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи

кл. 25 облека имено обувки, палта; качкети, качкети за бејзбол, рамни качкети, плетени качкети, шешири, машки и женски капи; шалови; чизми за со одело, зимски чизми, чизми за качување, чизми за скијање, чизми за после скијање, влечки, чорапи, долна облека за жени, мажи и деца; кошули, поло маици; маици, блузи за слободно време и спорски горни делови; блузони; јакни, волнени џемпери, палта, мантили за дожд; пантолони, фармерки; елеци, јакни отпорни на ветер, јакни за скијање, кожни јакни, јакни од кожа на животни, водоотпорни јакни; облека за моторциклисти од кожа, имено кожни јакни, кожни пантолони и чизми; дебели јакни; облека за завиткување, шалови

за на глава; каиши; вратоврски; облека за завиткување за рамена; здолништа за жени; качкети, офицерски капи; ракавици, ракавици за дотерување, плетени ракавици, кожни ракавици и ракавици од кожа од животни, ракавици за моторциклисти; ракавици за скијање; дресови, пуловери, џемпери; хеланки; женски чорапи, хулахопки; облека за скијање, имено одела за скијање, јакни за скијање, пантолони за скијање, ракавици за скијање, чорапи за скијање, шалови и заштитни јаки; машки одела

(111) **25043** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/1002 (220) 20/10/2016

(181) 20/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др.**

увоз-извоз ДОО с. Марино

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери и душеци од пена / сунѓер

(111) **24970** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/1008 (220) 20/10/2016

(181) 20/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

**2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808,, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RESIZED

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; електронски уреди и нивните делови наменети за загревање на цигари или тутун

(111) 25052	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1009	(220) 21/10/2016
	(181) 21/10/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Athleta (ITM) Inc.**
**2 Folsom Street, San Francisco, California
94105,, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи и додатоци на облека

(111) 25059	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1010	(220) 21/10/2016
	(181) 21/10/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **NEOSTRATA COMPANY, INC.**
**307 College Road East, Princeton, New
Jersay, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

COVERBLEND

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за чистење на лицето, лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, серуми, тонери, производи за миенење за ексфолијација, лосиони за ексфолијација, тријачи, производи за сончање, маски за лице, производи за луштење на лицето, серуми и креми против-стареење; производи за чистење на телото, лосиони, навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи, маски за очи; козметика, имено, основи и маски

(111) 25058	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1012	(220) 21/10/2016
	(181) 21/10/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **NEOSTRATA COMPANY, INC.**
**307 College Road East, Princeton, New
Jersay, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

VESPERA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за чистење на лицето, лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, серуми, тонери, производи за миене за ексфолијација, лосиони за ексфолијација, тријачи, производи за сончање, маски за лице, производи за луштење на лицето, серуми и креми против-старење; производи за чистење на телото, лосиони, навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи, маски за очи; козметика, имено, основи и маски

(111) **25061** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/1024 (220) 26/10/2016

(181) 26/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО****ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

КОЖУВЧАНКА ШПРИЦЕР
SHPRICER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво); вино; ароматизиран пијалак на база на вино; коктейли

(111) **25086** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/1026 (220) 26/10/2016

(181) 26/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Сојуз на стопански комори на Македонија**

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 1,**1000, Скопје, МК**

(540)



ЗЛАТНА МОНЕТА БИЗНИС НАГРАДА

(591) златна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **25107** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/1031 (220) 27/10/2016

(181) 27/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company****1132 West Blackhawk Street, Chicago,****Illinois 60642, US**(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки (слаткарски производи), гума за џвакање, гума за џвакање од која се прават балончиња, слатки (бонбони), пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(111) **25104** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/1033 (220) 27/10/2016

(181) 27/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги ИМУНО ФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Гиго Михајловски бр. 10/1-29, Скопје,
МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: здрава храна; органски производи, безглутенски производи, суплементи (додатоци во исхраната), органска козметика, витамински производи

(111) **25109** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/1034 (220) 27/10/2016

(181) 27/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642,, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сива, светло сива, темно сива,
сина, светло сина, темно сина, бела
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки (слаткарски производи), гума за џвакање, гума за џвакање од која се прават балончиња, слатки (бонбони), пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(111) **25041** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/1036 (220) 28/10/2016

(181) 28/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за правни работи МЕНС**
ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14, Скопје,
МК

(540)

МЕНС ЛЕГИС

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **25040** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1037 (220) 28/10/2016
(181) 28/10/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје**
ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14, Скопје, МК
(540)

MENS LEGIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **25038** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1038 (220) 28/10/2016
(181) 28/10/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Groupon, Inc.**
600 W. Chicago Avenue, Chicago, Illinois
60654, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GROUPON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 електронски публикации / изданија кои содржат купони, попусти, информации за споредување цени, прегледи на производи (коментари за производи), линкови до малопродажните веб-сајтови на другите и информации за попуст

кл. 16 публикации / изданија кои содржат купони, попусти, информации за споредување цени и информации за попуст
кл. 35 промовирање на производите и услугите на други лица преку обезбедување веб-сајт кој содржи купони, попусти, информации за споредување цени, прегледи на производи (коментари за производи), линкови до малопродажните веб-сајтови на другите и информации за попуст

(111) **25078** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1041 (220) 01/11/2016
(181) 01/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Орце Николов бр. 133/ДЗ, 1000, Скопје, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 авионски и бродски дневници [инструменти за мерење]; каси (регистар-каси); компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен; монитори [компјутерски програми]; програми (компјутерски оперативни програми) снимени; програми (компјутерски програми за играње); програми (компјутерски програми) [софтвер што може да се симнува од интернет]; пумпи за точење гориво за бензински станици; регистар-каси; софтвер (компјутерски софтвер), снимен и уреди за сметководство

кл. 35 автомати (изнајмување автомати); аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент на хотели; бизнис пребарување; изводи од сметки (изработка на изводи од сметки); изнајмување автомати [за цигари или пијалаци]; информации (бизнис информации); испитување (бизнис испитување); книговодство; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази

на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; пребарување (бизнис пребарување); пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [советувалиште за потрошувачи] и фактурирање

кл. 37 анализирање (финансиско анализирање); информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); информации за поправки; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); одржување и поправање каси и финансиски информации

кл. 38 изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; информации од областа на телекомуникациите; компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали); комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа и пренесување слики; пораки со помош на компјутери; пристап на глобална компјутерска мрежа (изнајмување време за пристап на глобална компјутерска мрежа и телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите)

кл. 42 анализа на компјутерски системи; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на

компјутерски програми; инсталирање
компјутерски програми; компјутери
(изнајмување компјутери); компјутерски
програми (изнајмување компјутерски
програми); компјутерски програми (изработка
на компјутерски програми); компјутерски
програми (инсталирање компјутерски
програми); компјутерски програми
(одржување компјутерски програми);
компјутерски програми (осовременување на
компјутерските програми); компјутерски
програми (советување за компјутерски
програми); компјутерски програми
(умножување компјутерски програми);
компјутерски системи (програмирање
компјутерски системи); компјутерски хардвер
(советување на полето на компјутерски
хардвер); компјутерско програмирање;
метеоролошки информации; одржување
компјутерски програми; програми
(осовременување на компјутерските
програми); програмирање компјутерски
системи; размена на компјутерски програми и
податоци [конверзија која не е физичка];
сервери (изнајмување веб [интернет]
сервери); советување за компјутерски
програми; советување на полето на
компјутерски хардвер; умножување
компјутерски програми и услуги за заштита
на компјутерски вируси

(111) **25077** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1042 (220) 01/11/2016
(181) 01/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, промет и
услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**
**ул. Орце Николов бр. 133/ДЗ, 1000, Скопје,
МК**
(740) **ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА**
ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)



(591) портокалова и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 авионски и бродски дневници
[инструменти за мерење]; каси (регистар-
каси); компјутерски оперативни програми,
снимени; компјутерски програми [софтвер
што може да се симнува од интернет];
компјутерски програми за играње;
компјутерски програми, снимени;
компјутерски софтвер, снимен; монитори
[компјутерски програми]; програми
(компјутерски оперативни програми)
снимени; програми (компјутерски програми за
играње); програми (компјутерски програми)
[софтвер што може да се симнува од
интернет]; пумпи за точење гориво за
бензински станици; регистар-каси; софтвер
(компјутерски софтвер), снимен и уреди за
сметководство

кл. 35 автомати (изнајмување автомати);
аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси];
бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис
информации; бизнис испитување; бизнис
истражување; бизнис консултирање
(професионално бизнис консултирање);
бизнис менаџмент на хотели; бизнис
пребарување; изводи од сметки (изработка
на изводи од сметки); изнајмување автомати
[за цигари или пијалаци]; информации
(бизнис информации); испитување (бизнис
испитување); книговодство; компјутерски
бази на податоци (систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци
(собирање информации во компјутерски бази

на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; пребарување (бизнис пребарување); пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [советувалиште за потрошувачи] и фактурирање кл. 37 анализирање (финансиско анализирање); информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); информации за поправки; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); одржување и поправање каси и финансиски информации кл. 38 изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; информации од областа на телекомуникациите; компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали); комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа и пренесување слики; пораки со помош на компјутери; пристап на глобална компјутерска мрежа (изнајмување време за пристап на глобална компјутерска мрежа и телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите) кл. 42 анализа на компјутерски системи; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на

компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; метеоролошки информации; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; умножување компјутерски програми и услуги за заштита на компјутерски вируси

(111) **25076** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1043 (220) 01/11/2016
(181) 01/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Орце Николов бр. 133/ДЗ, 1000, Скопје, МК
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)



(591) сина, црна и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 авионски и бродски дневници [инструменти за мерење]; каси (регистар-каси); компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен; монитори [компјутерски програми]; програми (компјутерски оперативни програми) снимени; програми (компјутерски програми за играње); програми (компјутерски програми) [софтвер што може да се симнува од интернет]; пумпи за точење гориво за бензински станици; регистар-каси; софтвер (компјутерски софтвер), снимен и уреди за сметководство

кл. 35 автомати (изнајмување автомати); аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент на хотели; бизнис пребарување; изводи од сметки (изработка на изводи од сметки); изнајмување автомати [за цигари или пијалаци]; информации (бизнис информации); испитување (бизнис испитување); книговодство; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци

(собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; пребарување (бизнис пребарување); пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [советувалиште за потрошувачи] и фактурирање

кл. 37 анализирање (финансиско анализирање); информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); информации за поправки; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); одржување и поправање каси и финансиски информации

кл. 38 изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; информации од областа на телекомуникациите; компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали); комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа и пренесување слики; пораки со помош на компјутери; пристап на глобална компјутерска мрежа (изнајмување време за пристап на глобална компјутерска мрежа и телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите))

кл. 42 анализа на компјутерски системи; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување

компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; метеоролошки информации; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; умножување компјутерски програми и услуги за заштита на компјутери од вируси

(111) **25075** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1044 (220) 01/11/2016
(181) 01/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Орце Николов бр. 133/ДЗ, 1000, Скопје, МК

(740) **ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА**
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)



(591) црна, црвена и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 авионски и бродски дневници [инструменти за мерење]; каси (регистар-каси); компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен; монитори [компјутерски програми]; програми (компјутерски оперативни програми) снимени; програми (компјутерски програми за играње); програми (компјутерски програми) [софтвер што може да се симнува од интернет]; пумпи за точење гориво за бензински станици; регистар-каси; софтвер (компјутерски софтвер), снимен и уреди за сметководство

кл. 35 автомати (изнајмување автомати); аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент на хотели; бизнис пребарување; изводи од сметки (изработка на изводи од сметки); изнајмување автомати [за цигари или пијалаци]; информации (бизнис информации); испитување (бизнис испитување); книговодство; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци



(собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; пребарување (бизнис пребарување); пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; раководење со датотеки (компјутеризирани раководење со датотеки); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [советувалиште за потрошувачи] и фактурирање кл. 37 анализирање (финансиско анализирање); информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); информации за поправки; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); одржување и поправање каси и финансиски информации кл. 38 изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; информации од областа на телекомуникациите; компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали); комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа и пренесување слики; пораки со помош на компјутери; пристап на глобална компјутерска мрежа (изнајмување време за пристап на глобална компјутерска мрежа и телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите) кл. 42 анализа на компјутерски системи; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување

компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; метеоролошки информации; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; умножување компјутерски програми и услуги за заштита на компјутери од вируси

(111) **25106** (151) 03/10/2017
 (210) ТМ 2016/1050 (220) 02/11/2016
 (181) 02/11/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

TRUTH OR DARE

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки (слаткарски производи), гума за цвакање, гума за цвакање од која се прават балончиња, слатки (бонбони), пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(111) **25108** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/1051 (220) 02/11/2016

(181) 02/11/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

LIFE HAPPENS IN 5

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки (слаткарски производи), гума за цвакање, гума за цвакање од која се прават балончиња, слатки (бонбони), пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблети за лижење

(111) **25054** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/1052 (220) 03/11/2016

(181) 03/11/2026

(450) 31/10/2017

(300) 3173609 08/07/2016 UK

(732) **Amouage SAOC**
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

BRACKEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси; етерични масла; козметика; лосиони за коса; препарати за нега на косата и кожата; креми и лосиони за телото и лицето; пудра; препарати за употреба при бањање и туширање; деодоранси

(111) **25056** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/1053 (220) 03/11/2016

(181) 03/11/2026

(450) 31/10/2017

(300) 87116555 26/07/2016 US

(732) **Biogen Hemophilia Inc. (Delaware corporation)**

250 Binney Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

BIOVERATIV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 услуги за развој на фармацевтски лекови

(111) **25057** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/1054 (220) 03/11/2016

(181) 03/11/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Amgen Inc. (a Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

TRUECLICK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 инјектори за медицинска намена, со
исклучок на инјектори за производи на база
на хормон за раст

(111) **24971** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1055 (220) 03/11/2016
(181) 03/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NEULAND

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун, за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
крекет цигари; тутун во прав; замени за тутун
(кои не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори од
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзервиза тутун,
кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

кл. 41 образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и културни активности

(111) **25082** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1058 (220) 07/11/2016
(181) 07/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство трговија и
услуги ЛАРС ТРЕЈД ДОО ШТИП**

ул. Гоце Делчев бр. 34, 2000, Штип, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



PERUN (во изглед)

(591) темно кафена, светло кафена, окер,
жолта, бела, црна

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 панталони, кошули, палта, елечи,
јакни, маици

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на панталони, кошули, палта, елечи,
јакни, маици

(111) **25049** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1059 (220) 07/11/2016
(181) 07/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје**
ул. Хо Ши Мин бр. 3276, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, сина и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работите;

управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образование; обезбедување тренинг;

забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и индустриски истражувања,

разни анкети, маркетинг, издавачка дејност,

маркетиншка презентација на фирми од РМ

во издавачки проекти во електронски облик;

организирање на маркетиншки презентации;

аудио-визуелен маркетинг, рекламни

презентации во печатена форма и билборди

како и организирање на дебати

(111) **25037** (151) 11/09/2017

(210) ТМ 2016/1060 (220) 07/11/2016

(181) 07/11/2026

(450) 31/10/2017

(732) **ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје**

ул. Лазар Личеноски бб, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции

за перење, препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

етерични масла, козметички производи,

лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 14 благородни метали и нивните легури и

производите изработени од нив или

преслечени со нив, кои не се опфатени со

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени

камења, часовници и хронометриски

инструменти

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

компотии, јајца, млеко и млечни производи,

масла и масти за јадење .

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

саго, замена за кафе; брашно и производи од

жита, леб, производи од тесто и слатки,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнести производи кои не се

опфатени со другите класи, животни (живи),

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

природно цвеќе, храна за животни, пивски

слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

овошни сокови, сирупи и други препарати за



производство на пијалоци
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани за
 недвижен имот
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталационски услуги
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање патувања
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на
 наставата; забава; спортски и културни
 активности.
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражувања и планирања кои се однесуваат
 на истите; услуги за индустриски анализи и
 истражувања; проектирање и развој на
 компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалоци; привремено сместување
 кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
 заштита на имот и лица; лични и
 општествени услуги што ги даваат трети
 лица за задоволување на потребите на
 поединците

(111) **25046** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2016/1061 (220) 07/11/2016
 (181) 07/11/2026
 (450) 31/10/2017

(732) ФИТОФАРМ

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

LEA F

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средстава за белење и други
 супстанции за перење, препарати за

чистење, полирање, триење и нагризување,
 сапуни, парфимерија, етерични масла,
 козметички производи, лосиони за коса,
 препарати за нега на забите

(111) **25087** (151) 03/10/2017
 (210) ТМ 2016/1062 (220) 07/11/2016
 (181) 07/11/2026
 (450) 31/10/2017

(732) Контекст Образование ДООЕЛ

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

28-16, 1000, Скопје, МК

(740) Даниела Медарска Тасевска

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28-
 16, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
 наставата; забава; спортски и културни
 активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражувања и планирања кои се однесуваат
 на истите; услуги за индустриски анализи и
 истражувања; проектирање и развој на
 компјутерски хардвер и софтвер

(111) **25050** (151) 11/09/2017
 (210) ТМ 2016/1063 (220) 08/11/2016
 (181) 08/11/2026
 (450) 31/10/2017

(732) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ

ул. Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

tazopenil

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 Фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластири, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди.

(111) **25074** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/1064 (220) 08/11/2016

(181) 08/11/2026

(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Орце Николов бр. 133/Д, Центар, 1000, Скопје, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,

Скопје

(540)

Акцент

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 авионски и бродски дневници [инструменти за мерење]; каси (регистар-каси); компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње;

компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен; монитори [компјутерски програми]; програми (компјутерски оперативни програми) снимени; програми (компјутерски програми за играње); програми (компјутерски програми) [софтвер што може да се симнува од интернет]; пумпи за точење гориво за бензински станици; регистар-каси; софтвер (компјутерски софтвер), снимен и уреди за сметководство

кл. 35 автомати (изнајмување автомати); аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент на хотели; бизнис пребарување; изводи од сметки (изработка на изводи од сметки); изнајмување автомати [за цигари или пијалаци]; информации (бизнис информации); испитување (бизнис испитување); книговодство; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; пребарување (бизнис пребарување); пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [советувалиште за потрошувачи] и фактурирање

кл. 37 анализирање (финансиско анализирање); информации (осигурителни информации); информации (финансиски



информации); информации за поправки; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); одржување и поправање каси и финансиски информации

кл. 38 изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; информации од областа на телекомуникациите; компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали); комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа и пренесување слики; пораки со помош на компјутери; пристап на глобална компјутерска мрежа (изнајмување време за пристап на глобална компјутерска мрежа и телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите)

кл. 42 анализа на компјутерски системи; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер

(советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; метеоролошки информации; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; умножување компјутерски програми и услуги за заштита на компјутери од вируси

(111) **25079** (151) 03/10/2017
 (210) ТМ 2016/1065 (220) 08/11/2016
 (181) 08/11/2026
 (450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Орце Николов бр. 133/Д, Центар, 1000, Скопје, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
 ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
 (540)

Синерџи

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 авионски и бродски дневници [инструменти за мерење]; каси (регистар-каси); компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен; монитори [компјутерски програми]; програми

(компјутерски оперативни програми) снимени; програми (компјутерски програми за играње); програми (компјутерски програми) [софтвер што може да се симнува од интернет]; пумпи за точење гориво за бензински станици; регистар-каси; софтвер (компјутерски софтвер), снимен и уреди за сметководство

кл. 35 автомати (изнајмување автомати); аутсорсинг услуги [поддршка на бизнис]; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент на хотели; бизнис пребарување; изводи од сметки (изработка на изводи од сметки); изнајмување автомати [за цигари или пијалаци]; информации (бизнис информации); испитување (бизнис испитување); книговодство; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; пребарување (бизнис пребарување); пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; раководење со датотеки (компјутеризирани раководење со датотеки); систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; советување на потрошувачите (комерцијални информации и советување на потрошувачите) [советувалиште за потрошувачи] и фактурирање

кл. 37 анализирање (финансиско анализирање); информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); информации за поправки; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски

хардвер); одржување и поправање каси и финансиски информации

кл. 38 изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; информации од областа на телекомуникациите; компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали); комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа и пренесување слики; пораки со помош на компјутери; пристап на глобална компјутерска мрежа (изнајмување време за пристап на глобална компјутерска мрежа и телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите))

кл. 42 анализа на компјутерски системи; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; метеоролошки информации; одржување

компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; умножување компјутерски програми и услуги за заштита на компјутери од вируси

(111) **25039** (151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1066 (220) 08/11/2016
(181) 08/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Мухарем Беџети**

ул. „Браќа Миладинови“ бр. 180, Тетово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MARBERRY

(591) црвена, розева, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; облека, обувки и капи;

презентација на стоки од продавници, преку каталози, пошта или со помош на електронски медиуми, преку веб сајтови

(111) **25069** (151) 21/09/2017
(210) ТМ 2016/1067 (220) 08/11/2016
(181) 08/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги КУПИ ОД ДОМА ДОО увоз-извоз Скопје**
ул. Киро Крстевски - Платник број 8, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јефтиќ
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, зелена, сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, управување со работи, промовирање на продажба за трети лица

(111) **25095** (151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1068 (220) 09/11/2016
(181) 09/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје**
ул.Скупи бр.15 П. Фак.536, 1000, Скопје, МК
(540)

СКАРБИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати диететски супстанции што се користат во медицината

(111) 25092	(151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1069	(220) 09/11/2016
	(181) 09/11/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје**
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК
(540)

SCARBIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски супстанции што се користат во медицината

(111) 25090	(151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1072	(220) 09/11/2016
	(181) 09/11/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје**
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК
(540)

КАРФЕН

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски супстанции што се користат во медицината

(111) 25089	(151) 03/10/2017
(210) ТМ 2016/1073	(220) 09/11/2016
	(181) 09/11/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје**
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК
(540)

CAREFEN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски супстанции што се користат во медицината

(111) 25053	(151) 11/09/2017
(210) ТМ 2016/1079	(220) 10/11/2016
	(181) 10/11/2026
	(450) 31/10/2017

(732) **КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ**
ул. Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

Efridol

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 Фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди.

(111) 25081	(151) 03/10/2017
--------------------	------------------

(210) ТМ 2016/1110 (220) 22/11/2016
(181) 22/11/2026
(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство трговија и услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

ул. ЈНА бр. 26, 1300, Куманово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пудра за шминкање, пудриери, пудрила, талк за тоалетна употреба, кармини, сјај (црвило за сјај), маскара, козметички моливчиња, моливчиња за веѓи, козметички лосиони, шамивчиња натопени со козметички лосиони, козметички препарати за слабеење, козметички прибор, козметички производи, козметички производи за слабеење, козметички производи за веѓи, креда за чистење, креми (козметички креми), креми за белење на кожата, масти за козметичка употреба, масла за козметичка употреба, масла за парфемии и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од јасмин, масло од лаванда, масло од роза, парфимерија, парфемии, дезодоранси за лична употреба, дезодорантни сапуни, етерични екстракти, етерични масла, лосиони за козметичка употреба, лосиони за коса, шампони, бои за коса, неутрализатори за трајно виткање на косата, бадемово млеко за козметичка употреба, бадемово масло, бадемов сапун, депилатори, колонска вода, трепки (вештачки трепки), сјај за нокти, лак за нокти, препарати за отстранување на лак,

нокти (вештачки нокти), производи за сончање[козметички производи], сапуни (дезодорантни сапуни)
кл. 35 продажба на мало и продажба на големо на: пудра за шминкање, пудриери, пудрила, талк за тоалетна употреба, кармини, сјај (црвило за сјај), маскара, козметички моливчиња, моливчиња за веѓи, козметички лосиони, шамивчиња натопени со козметички лосиони, козметички препарати за слабеење, козметички прибор, козметички производи, козметички производи за слабеење, козметички производи за веѓи, креда за чистење, креми (козметички креми), креми за белење на кожата, масти за козметичка употреба, масла за козметичка употреба, масла за парфемии и мириси, масла за тоалетна употреба, масло од јасмин, масло од лаванда, масло од роза, парфимерија, парфемии, дезодоранси за лична употреба, дезодорантни сапуни, етерични екстракти, етерични масла, лосиони за козметичка употреба, лосиони за коса, шампони, бои за коса, неутрализатори за трајно виткање на косата, бадемово млеко за козметичка употреба, бадемово масло, бадемов сапун, депилатори, колонска вода, трепки (вештачки трепки), сјај за нокти, лак за нокти, препарати за отстранување на лак, нокти (вештачки нокти), производи за сончање[козметички производи], сапуни (дезодорантни сапуни)

(111) **25112** (151) 21/09/2017

(210) ТМ 2016/1161 (220) 06/12/2016

(181) 06/12/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за производство, инженеринг, внатрешен и надворешен транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје
ул. 42 бр. 3, Радишани, 1000, Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, црна, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 софи, мебел, канцелариски мебел, маси двоседи, троседи, кревети, креденци, клупи, училишен мебел, маси за компјутери, маси за масирање, полица, огледала, столарија, столчиња, столчиња за фризерски салони, уметнички дела од дрво восок гипс или пластика, фотељи, фотељи што се навалуваат, шанкови

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: софи, мебел, канцелариски мебел, маси двоседи, троседи, кревети, креденци, клупи, училишен мебел, маси за компјутери, маси за масирање, полица, огледала, столарија, столчиња, столчиња за фризерски салони, уметнички дела од дрво восок гипс или пластика, фотељи, фотељи што се навалуваат, шанкови

кл. 42 внатрешно уредување, индустриски дизајн, тестирање ткаенини

(111) **24999** (151) 03/10/2017

(210) ТМ 2016/1252 (220) 26/12/2016

(181) 26/12/2026

(450) 31/10/2017

(732) Друштво за трговија и услуги

КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес

ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, кафена, темно кафена, окер, жолта, црна, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба

кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски



додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба, додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба

(111) **25000** (151) 03/10/2017
 (210) ТМ 2016/1265 (220) 30/12/2016
 (181) 30/12/2026
 (450) 31/10/2017

**(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia
 Aleksandar Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia,
 BG**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)

ДИАВРОН

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за

медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба, додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба

(111) **25001** (151) 03/10/2017
 (210) ТМ 2016/1266 (220) 30/12/2016
 (181) 30/12/2026
 (450) 31/10/2017

**(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia
 Aleksandar Pushkin bul. No. 34, 1618, Sofia,
 BG**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)

ДИАБЕКАН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба
кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана

што не е за медицинска употреба
кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: диететски додатоци, диететски и хранливи додатоци, хранлив додаток замена за оброк за зголемување на енергија, белковини како диететски додатоци, полен како диететски додаток, прополис како диететски додаток, ензими како диететски додаток, лецитин како диететски додаток, гликоза како диететски додаток, алгинати како диететски додатоци, протеини како диететски додатоци, казеин како диететски додаток, диететски пијалаци за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, матичен млеч како диететски додаток, пченични никулци како диететски додаток, ленено семе како диететски додаток, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, хранливи додатоци за медицинска употреба, додатоци на јадења, алги (додатоци на јадења), матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	3	25154	5	25095	10	25155	20	25128
1	25002	3	25155	5	25101	11	24976	21	24967
1	25003	4	24976	5	25102	12	24976	21	24968
1	25033	4	25088	5	25110	12	25033	21	24969
1	25088	4	25130	5	25111	12	25080	21	24972
1	25126	4	25143	5	25132	12	25139	21	24973
1	25130	5	24961	5	25133	14	24998	22	24959
3	24967	5	24983	5	25134	14	25006	24	24989
3	24968	5	24984	5	25135	14	25037	24	25024
3	24969	5	24985	5	25147	16	24975	24	25033
3	24972	5	24986	5	25149	16	24976	24	25128
3	24973	5	24987	5	25155	16	25027	25	24976
3	24975	5	24988	6	25065	16	25038	25	24978
3	24997	5	24999	6	25130	16	25120	25	24979
3	25030	5	25000	7	24976	16	25141	25	24980
3	25032	5	25001	8	24975	16	25144	25	24989
3	25037	5	25008	9	24974	16	25151	25	24992
3	25046	5	25013	9	25006	17	25033	25	25006
3	25054	5	25015	9	25027	18	24976	25	25010
3	25058	5	25025	9	25038	18	24978	25	25024
3	25059	5	25026	9	25044	18	24979	25	25039
3	25073	5	25028	9	25068	18	24980	25	25052
3	25081	5	25029	9	25074	18	25006	25	25082
3	25100	5	25034	9	25075	18	25033	25	25151
3	25105	5	25035	9	25076	18	25039	27	24998
3	25124	5	25036	9	25077	19	25033	28	25027
3	25125	5	25050	9	25078	19	25055	29	24958
3	25127	5	25053	9	25079	20	24959	29	25019
3	25129	5	25089	9	25091	20	24998	29	25020
3	25145	5	25090	9	25139	20	25033	29	25021
3	25146	5	25092	10	25027	20	25043	29	25022
3	25150	5	25093	10	25057	20	25112	29	25023

29	25037
29	25070
29	25071
29	25072
29	25098
29	25103
30	24956
30	24999
30	25000
30	25001
30	25022
30	25023
30	25031
30	25037
30	25064
30	25084
30	25085
30	25098
30	25103
30	25106
30	25107
30	25108
30	25109
30	25131
31	25037
31	25117
32	24962
32	24963
32	24964
32	24965
32	24966
32	24990
32	25011
32	25037
32	25061
32	25084
32	25085
32	25099
32	25103

32	25152
33	25017
33	25037
33	25061
33	25122
33	25123
34	24960
34	24970
34	24971
34	24975
34	24977
34	24981
34	24982
34	24991
34	25007
34	25009
34	25083
35	24956
35	24958
35	24959
35	24974
35	24991
35	24995
35	24999
35	25000
35	25001
35	25004
35	25005
35	25007
35	25012
35	25024
35	25027
35	25037
35	25038
35	25039
35	25040
35	25041
35	25047
35	25049

35	25051
35	25063
35	25064
35	25065
35	25066
35	25067
35	25068
35	25069
35	25071
35	25074
35	25075
35	25076
35	25077
35	25078
35	25079
35	25081
35	25082
35	25096
35	25097
35	25101
35	25102
35	25103
35	25104
35	25112
35	25113
35	25117
35	25120
35	25121
35	25140
35	25141
35	25144
35	25151
35	25152
35	25156
35	25157
35	25158
36	24974
36	24993
36	24994

36	25004
36	25005
36	25014
36	25016
36	25027
36	25037
36	25063
36	25115
36	25116
36	25118
36	25119
36	25157
37	24976
37	24998
37	25018
37	25027
37	25037
37	25055
37	25074
37	25075
37	25076
37	25077
37	25078
37	25079
38	24974
38	25004
38	25005
38	25027
38	25047
38	25051
38	25068
38	25074
38	25075
38	25076
38	25077
38	25078
38	25079
38	25096
38	25097

38	25156
38	
39	24958
39	25012
39	25037
39	25088
39	25113
39	25117
39	25118
39	25119
39	25130
39	25153
40	24998
40	25033
41	24955
41	24971
41	24974
41	24995
41	24996
41	24998
41	25027
41	25037
41	25049
41	25086
41	25087
41	25096
41	25097
41	25113
41	25114
41	25120
41	25121
41	25141
41	25142
41	25144
41	25151
41	25153
41	25156
41	25158
42	24974



42	24998	42	25068	42	25112	43	25098	44	25138
42	25027	42	25074	42	25115	43	25121	44	25155
42	25033	42	25075	42	25116	43	25153	45	24974
42	25037	42	25076	43	24956	44	24998	45	24995
42	25040	42	25077	43	25012	44	25027	45	25027
42	25041	42	25078	43	25017	44	25042	45	25037
42	25044	42	25079	43	25037	44	25045	45	25040
42	25047	42	25086	43	25060	44	25048	45	25041
42	25049	42	25087	43	25062	44	25094	45	25042
42	25051	42	25088	43	25084	44	25136	45	25068
42	25056	42	25091	43	25085	44	25137	45	25148

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(210)	(111)
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft	MK/T/ 2016/584	25027
Adient Engineering and IP GmbH	MK/T/ 2016/956	25033
Amgen Inc. (a Delaware corporation)	MK/T/ 2016/1054	25057
Amouage SAOC	MK/T/ 2016/1052	25054
Amouage SAOC	MK/T/ 2016/827	24997
Amouage SAOC	MK/T/ 2016/867	25150
ANTONIO BANDERAS LIMITED	MK/T/ 2016/997	25006
Athleta (ITM) Inc.	MK/T/ 2016/1009	25052
Bayer Consumer Care AG	MK/T/ 2015/1288	24988
Bayer Consumer Care AG	MK/T/ 2015/1289	24987
Bayer Consumer Care AG	MK/T/ 2015/1290	24986
Bayer Consumer Care AG	MK/T/ 2015/1291	24985
Bayer Consumer Care AG	MK/T/ 2015/1325	24984
Bayer Consumer Care AG	MK/T/ 2015/1326	24983
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d	MK/T/ 2015/1320	24961
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d	MK/T/ 2016/959	25035
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	MK/T/ 2016/957	25034
Biogen Hemophilia Inc. (Delaware corporation)	MK/T/ 2016/1053	25056
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/ 2015/513	25093
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/ 2016/909	25101
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/ 2016/910	25102

British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/ 2016/1008	24970
British American Tobacco (Brands) Limited	MK/T/ 2008/1629	25009
Cephalon UK Limited Ridings	MK/T/ 2015/545	25147
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2015/1339	24967
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2015/1340	24968
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2015/1341	24969
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2015/1342	24972
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2015/1343	24973
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2016/961	25145
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2016/962	25154
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2016/963	25146
Energy Beverages LLC, a Delaware limited liability compny	MK/T/ 2016/866	25099
Enterprise Holdings, Inc. A corporation of the State of Missouri	MK/T/ 2016/931	25118
Enterprise Holdings, Inc. A corporation of the State of Missouri	MK/T/ 2016/932	25119
EOS PRODUCTS S.A.R.L.	MK/T/ 2016/944	25032
EOS PRODUCTS S.A.R.L.	MK/T/ 2016/945	25030
Facebook, Inc.	MK/T/ 2015/1338	24974
Fortex Nutraceuticals LTD Sofia	MK/T/ 2016/1265	25000
Fortex Nutraceuticals LTD Sofia	MK/T/ 2016/1266	25001
Froneri Ltd.	MK/T/ 2016/884	25098
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	MK/T/ 2016/973	25080
Groupon, Inc.	MK/T/ 2016/1038	25038
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2016/940	25028
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2016/923	25036
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2016/924	25029
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.	MK/T/ 2014/189	24977
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.	MK/T/ 2014/190	24981
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.	MK/T/ 2014/191	24982
Intercontinental Great Brands LLC	MK/T/ 2016/892	25131
JT International SA	MK/T/ 2016/943	25083
KARACAN MADENCILIK ICECEK GIDA TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	MK/T/ 2016/896	25152
KWANG YANG MOTOR CO., LTD. (a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)	MK/T/ 2016/869	25139
Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA SpA	MK/T/ 2014/224	25149
MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS ENTERPRISES	MK/T/ 2016/937	25031
NEOSTRATA COMPANY, INC.	MK/T/ 2016/1010	25059
NEOSTRATA COMPANY, INC.	MK/T/ 2016/1012	25058
OCTOPUS RIJEKA d.o.o.	MK/T/ 2016/624	25018
Old Navy (ITM) Inc.,	MK/T/ 2015/916	25010
Pfizer Inc.	MK/T/ 2016/845	25111
Pfizer Inc.	MK/T/ 2016/846	25110



Philip Morris Brands Sarl	MK/T/ 2016/1055	24971
Pierre Balmain S.A.	MK/T/ 2015/1293	24980
Pierre Balmain S.A.	MK/T/ 2015/1294	24979
Pierre Balmain S.A.	MK/T/ 2015/1295	24978
Pozavarovalnica Sava, d.d.	MK/T/ 2016/971	25115
Pozavarovalnica Sava, d.d.	MK/T/ 2016/972	25116
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2015/352	25073
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	MK/T/ 2015/1022	25132
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	MK/T/ 2015/1023	25133
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	MK/T/ 2015/1024	25134
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	MK/T/ 2015/1025	25135
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek	MK/T/ 2016/103	25129
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG	MK/T/ 2016/950	25143
Starbucks Corporation	MK/T/ 2013/1077	24956
TDR d.o.o.	MK/T/ 2015/892	25007
Unilever N.V.	MK/T/ 2016/893	25100
Western Digital Technologies, Inc.	MK/T/ 2016/880	25091
Wm. WRIGLEY Jr. Company	MK/T/ 2016/1031	25107
Wm. WRIGLEY Jr. Company	MK/T/ 2016/1034	25109
Wm. WRIGLEY Jr. Company	MK/T/ 2016/1050	25106
Wm. WRIGLEY Jr. Company	MK/T/ 2016/1051	25108
YANMAR CO., LTD	MK/T/ 2015/1296	24976
Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници Скопје	MK/T/ 2016/850	25148
Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола	MK/T/ 2015/626	25113
Атлас Релакс ДОО Скопје	MK/T/ 2014/1023	25045
Атлас Релакс ДОО Скопје	MK/T/ 2014/1024	25048
Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз	MK/T/ 2014/1329	24958
Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА МАК ДОО Скопје	MK/T/ 2016/928	25120
Друштво за информатичка технологија и консултантски активности СИЛИКОН ВАРДАР ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2015/1313	25051
Друштво за информатичка технологија и консултантски услуги НАША КУЌА ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2015/1312	25047
Друштво за компјутерско програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ ДОО Кавадарци	MK/T/ 2016/379	25068
Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје	MK/T/ 2016/949	25157
Друштво за посредување во образованието и едукативни услуги ТИЧХУТ ДОО Скопје	MK/T/ 2016/951	25114
Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2016/1036	25041

Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/1037	25040
Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/961	24993
Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/962	24994
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/1068	25095
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/1069	25092
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/1072	25090
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/1073	25089
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/560	25025
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/561	25026
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/474	25070
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/475	25071
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/476	25072
Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО Струмица	МК/Т/ 2016/38	25128
Друштво за производство и услуги АДА ФАЛКЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/843	25094
Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје	МК/Т/ 2016/268	25013
Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје	МК/Т/ 2016/269	25015
Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија	МК/Т/ 2016/916	25103
Друштво за производство трговија и услуги ЛАРС ТРЕЈД ДОО ШТИП	МК/Т/ 2016/1058	25082
Друштво за производство трговија и услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/1110	25081
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ	МК/Т/ 2015/343	25044
Друштво за производство, инженеринг, внатрешен и	МК/Т/ 2016/1161	25112



надворешен транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје		
Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2016/1041	25078
Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2016/1042	25077
Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2016/1043	25076
Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2016/1044	25075
Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2016/1064	25074
Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2016/1065	25079
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/503	25085
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/502	25084
Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМПЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/804	24996
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО Велес	МК/Т/ 2015/1322	25055
Друштво за производство, трговија и услуги КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1277	25065
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС - ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/985	24989
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/982	24992
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/984	24990
Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/983	24991
Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1354	25066
Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1355	25067
Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт	МК/Т/ 2016/882	25097
Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт	МК/Т/ 2016/883	25096
Друштво за трговија и услуги ЕКСПЛОРАРИУМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/891	25121
Друштво за трговија и услуги ИМУНО ФАРМ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/1033	25104

СКОПЈЕ		
Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес	МК/Т/ 2016/1252	24999
Друштво за трговија и услуги КУПИ ОД ДОМА ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2016/1067	25069
Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1329	25130
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2015/1327	25060
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2015/1328	25062
Друштво за трговија, услуги и превоз ЕКСТРА ОЗ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци	МК/Т/ 2016/257	25012
Друштво за увоз извоз и трговија на големо и мало ЕУРОКОМЕРЦ ДООЕЛ Идрис	МК/Т/ 2015/1346	25064
Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/326	25017
Друштво за услуги СКАЈ БЛУ МЕДИЈА ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/800	24995
Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2016/593	25024
ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/1059	25049
ЗДРУЖЕНИЕ НА АЛУМНИСТИ НА ПРОГРАМАТА СВТ СВТ АЛУМНИ Скопје	МК/Т/ 2016/650	24955
Златевски Љубиша	МК/Т/ 2011/63	25011
ЗРИЊИ ГОРДАНА	МК/Т/ 2016/749	24998
Иван Ѓорѓиев	МК/Т/ 2015/901	25008
КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ	МК/Т/ 2016/1063	25050
КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ	МК/Т/ 2016/1079	25053
Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА Скопје	МК/Т/ 2015/923	25137
Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА Скопје	МК/Т/ 2015/924	25138
Клиничка болница АЦИБАДЕМ СИСТИНА Скопје	МК/Т/ 2015/925	25136
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2016/1024	25061
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1333	24962
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1334	24963
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1335	24964
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1336	24965
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2015/1352	24966
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2016/917	25122
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2016/918	25123
Контекст Образование ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/1062	25087
Контимпекс Елена и друг ДОО - Скопје	МК/Т/ 2012/974	25105
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување	МК/Т/ 2015/1345	25063



на живот Скопје		
Културно-Хуманитарно и образовна организација ЕНСАР Скопје	МК/Т/ 2016/877	25153
МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел	МК/Т/ 2016/992	25144
МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел	МК/Т/ 2016/993	25141
Мебел-Ви ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/1292	24959
Медекс Груп ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/486	25151
Мербак дооел увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/503	25140
Мухарем Беџети	МК/Т/ 2016/1066	25039
Народна банка на Република Македонија	МК/Т/ 2016/259	25014
Николовски Игор	МК/Т/ 2016/570	25022
Николовски Игор	МК/Т/ 2016/571	25023
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје	МК/Т/ 2016/964	25088
Палензовска Електролуks Силвана	МК/Т/ 2010/919	25158
Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија со заботехничка лабораторија „КРУНА МС“ Скопје	МК/Т/ 2016/960	25155
Производно, трговско услужно, посредничко и консигнациско друштво Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола	МК/Т/ 2016/138	24975
Републички центар за помош на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА - Скопје	МК/Т/ 2004/803	25042
СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/322	25016
СИГМА Медиа ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/981	25117
Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2016/618	25002
Скопски Легури ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2016/619	25003
Сојуз на стопански комори на Македонија	МК/Т/ 2016/1026	25086
СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ	МК/Т/ 2014/179	25019
СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ	МК/Т/ 2014/180	25020
СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ	МК/Т/ 2014/181	25021
ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/1060	25037
Телесмарт Телеком дооел Скопје	МК/Т/ 2016/76	
Тони Крстески	МК/Т/ 2016/996	25142
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2016/1002	25043
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/ 2016/926	25156
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп	МК/Т/ 2015/1298	24960
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/907	25126
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/911	25124
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД	МК/Т/ 2016/912	25125

АД Скопје		
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/914	25127
Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/966	25004
Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/967	25005
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2016/1061	25046

ПРОМЕНИ

(111) 1997

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC
410 Swing Road, Greensboro, North Carolina
27409, US

(111) 8009

(732) SUNCOR ENERGY INC.
150-6th Avenue A.W., Calgary, Alberta,
Canada T2P 3E3, CA

(111) 7934

(732) SUNCOR ENERGY INC.
150-6th Avenue A.W., Calgary, Alberta,
Canada T2P 3E3, CA

(111) 6574

(732) AEP Industries Inc.
95 Chwstnut Ridge Road, Montvale, New
Jersey 07645, US

(111) 9556

(732) Baxi Heating UK Limited
Brooks House, Coventry Road, Warwick
CV34 4LL, GB

(111) 11088

(732) Cardiome International AG
Chamerstrasse 176, CH-6300 Zug, CH

(111) 12363

(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 13833

(732) SAVENCIA SA

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 13835

(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 13840

(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 14089

(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 14661

(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 16421

(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 17346

(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 21146

(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(111) 23535

(732) Viacom Overseas Holdings C.V.



**Atlas Arena, Asia Building (2nd floor),
Hoogooddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, NL**

(111) 23536

**(732) Viacom Overseas Holdings C.V.
Atlas Arena, Asia Building (2nd floor),
Hoogooddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, NL**

ПРЕНОС

(111) 5280
(732) RUBINUM S.A.
**Av. de la Llana, 123 Poligono Industrial "La
Llana", 08191 Rubi (Barcelona), ES**

(111) 11088
(732) Cardiome Development AG
Chamerstrasse 176, CH-6300 Zug, CH

(111) 18266
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland
**3013 Lake Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, IE**

(111) 23096

(732) GIP Development
**2-4, rue du Chateau d'Eau, L-3364
Leudelange, LU**

(111) 23097
(732) GIP Development
**2-4, rue du Chateau d'Eau, L-3364
Leudelange, LU**

(111) 23171
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
**(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB**

ПОНИШТУВАЊЕ

(111) 20448 МК/Т/ 2011/426

(111) 19479 МК/Т/ 2011/427

(111) 19608 МК/Т/ 2011/428

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 8129 МК/Т/ 1995/9773

ОБНОВУВАЊА

(111) 1997

(186) 23/08/2026

(111) 2556

(186) 31/01/2017

(111) 4307

(186) 30/12/2025

(111) 2032

(186) 11/11/2025

(111) 2034	(186) 11/11/2025
(111) 6208	(186) 13/04/2025
(111) 6442	(186) 14/06/2025
(111) 6433	(186) 14/06/2025
(111) 8009	(186) 22/06/2025
(111) 7934	(186) 22/06/2025
(111) 6954	(186) 28/08/2025
(111) 6574	(186) 20/10/2025
(111) 6759	(186) 22/11/2025
(111) 7035	(186) 19/04/2016
(111) 7354	(186) 10/04/2027
(111) 7909	(186) 12/11/2017
(111) 14087	(186) 30/03/2025
(111) 12620	(186) 08/04/2025
(111) 13057	(186) 15/04/2025
(111) 13059	(186) 15/04/2025
(111) 13053	(186) 15/04/2025
(111) 13051	(186) 15/04/2025
(111) 13049	(186) 15/04/2025
(111) 12754	(186) 15/04/2025
(111) 15477	(186) 15/04/2025
(111) 15478	(186) 15/04/2025
(111) 16288	(186) 27/04/2025
(111) 13840	(186) 15/06/2026
(111) 13863	(186) 11/08/2016
(111) 14661	(186) 09/02/2027
(111) 18266	(186) 30/03/2027



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **803** (45) 31/10/2017
 (21) ID 2016/11 (22) 21/09/2016
 (18) 21/09/2021

(28)

(30) 2016-006495 25/03/2016 JP

(72) Eizo OGURA, (c/o Rengo Co., Ltd., Design Marketing Center Osaka of Nakanoshima Central Tower, 2-2-7 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka,)

(73) **KYB Corporation**


World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP



(74) БИНСО Д.О.О. Скопје

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) КУТИЈА (Box)





(11) **804** (45) 31/10/2017
 (21) ID 2016/12 (22) 21/09/2016
 (18) 21/09/2021

(28)

(30) 2016-006565 25/03/2016 JP

(72) Eizo OGURA, (c/o Rengo Co., Ltd., Design Marketing Center Osaka of Nakanoshima Central Tower, 2-2-7 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka,)

(73) **KYB Corporation**


World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP



(74) БИНСО Д.О.О. Скопје

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) КУТИЈА (Box)





(11) **799** (45) 31/10/2017

(21) ID 2016/19 (22) 19/12/2016

(18) 19/12/2021

(28)

(30)

(72) Vladimir Petrov Dokov (jk.Iinden, bl.56, entr.A, fl.8, app.22, Sofia)

(73) **Euro Games Technology Ltd.,**
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia,, BG

(74) Тоневски Драган, адвокат

бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ



(11) 800 (45) 31/10/2017

(21) ID 2016/20 (22) 19/12/2016

(18) 19/12/2021

(28)

(30)

(72) Vladimir Petrov Dokov (jk.Iinden, bl.56, entr.A, fl.8, app.22, Sofia)

(73) Euro Games Technology Ltd.,

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia,, BG

(74) Тоневски Драган, адвокат

бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ



(11) **801** (45) 31/10/2017

(21) ID 2016/21 (22) 19/12/2016

(18) 19/12/2021

(28)

(30)

(72) Vladimir Petrov Dokov (jk.Iinden, bl.56, entr.A, fl.8, app.22, Sofia)

(73) **Euro Games Technology Ltd.,**
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia,, BG

(74) Тоневски Драган, адвокат

бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ



(11) **802** (45) 31/10/2017

(21) ID 2017/4 (22) 06/03/2017

(18) 06/03/2022

(28)

(30)

(72) Шпендим Мисими (с. Долно Палчиште, општ. Боговиње, МК)


(73) **Јасмин Садики**

с. Палатица, опш. Желино, МК, МК

(74)

(51) 25-01

(54) **ДИСТАНЦЕР**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
14-04	799
14-04	800
14-04	801
09-03	803
09-03	804
25-01	802

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)	(21)	(11)
Euro Games Technology Ltd.,	МК/II/ 2016/19	799
Euro Games Technology Ltd.,	МК/II/ 2016/20	800
Euro Games Technology Ltd.,	МК/II/ 2016/21	801
KYB Corporation	МК/II/ 2016/11	803
KYB Corporation	МК/II/ 2016/12	804
Јасмин Садики	МК/II/ 2017/4	802

ОБНОВУВАЊА

(111) 507

(186) 18/08/2016



ЗАСТАПНИЦИ

БРИШЕЊЕ

84. ТП ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ - застапник за индустриска сопственост

ул. "Илинденска" 2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел. 043 227- 121
факс: 048 418-142
Е-маил: botoma@yahoo.com
tmladenovski@mt.net.mk

ПРОМЕНИ

202. Маја Лазаревиќ, адвокат

Ул. Мирослав Крлежа бр. 29/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
Е-маил: info@advokatmajalazarevic.mk

ИСПРАВКИ

ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА

Во Гласник 2/2017 пријавата ТМ 2016/1220 е објавена со погрешен список на услуги. Согласно чл.15 ст.3 од Правилникот за трговска марка пријавата се објавува повторно:

(210) ТМ 2016/1220 (220) 16/12/2016
(442) 30/04/2017

(731) Друштво за консалтинг услуги ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН КОНСАЛТИНГ ДОО
Скопје, ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 3-106, Соравија, Центар, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, бордо, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл.35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл.36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл.45 - правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и оштетствени услуги што ги даваат на трети лица за задоволување на потребите на поединци.